



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
год. **16** - бр. 1
февруари 2009



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје

год. **16** - бр.1

февруари 2009



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 16 бр.1, февруари 2009

©2009

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВСКА

КЕТИ ЃОРЃИЕВСКА

ЖАРКО ПАВЛОСКИ

АРЈЕТОН УЗАИРИ

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

Вељко Влаховиќ 11, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејџерџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-271
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти.....	2-28
Прегледи.....	25-26
Промени, пренос, престанок на важење	27-28
♦ Пријави на ндустриски дизајн	29-43
Прегледи.....	43
♦ Идустриски дизајн	44-47
Прегледи.....	46
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	47
♦ Пријави на трговски марки	48-140
Прегледи.....	129-140
♦ Трговски марки	141-241
Прегледи.....	229-241
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	242-253
♦ Од Регистарот на застапници и промени.....	254-268
➤ II. ИЗВЕСТУВАЊА.....	269-271



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 58 и членот 60 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02 42/03 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
 - (датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)


- (51) **A 61K 31/568,**
A 61P 17/00,
A 61Q 19/06, 19/08
(21) 2007/147
(30) 60/624,112 01/11/2004 US
(86) 31/10/2005 CA/2005/001652
(87) 11/05/2006 WO 2006/047859
(73) **ENDORECHERCHE INC.**
2989 DE LA PROMENADE SAINTE-FOY, QUEBEC
G1 W 2J5,, CA
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ УЛ. "ЛЕНИНОВА"
БР.15А-13, 1000, СКОПЈЕ
(72) EL-ALFY, MOHAMED;
LABRIE, FERNAND AND
AZZI, LAMIA

(11) **902752**
(13) **A**
(22) 30/04/2007
(45) 28/02/2009

(54) **УПОТРЕБА НА АНДРОГЕНИ СО ЦЕЛ ДА СЕ НАМАЛИ ВЕРОЈАТНОСТА ЗА ПОЈАВА ИЛИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА СТАРЕЕЊЕ НА КОЖАТА**

(57) Нови методи за третирање или намалување на веројатноста за појава на кожни заболувања кои се резултат на недостатокот на андроген поврзан со стареење, особено кожна атрофија, губиток на колаген, губиток на еластични влакна, губиток на поврзувачко ткиво, целулит и создавање на брчки, кај подложни тохлокровни животни вклучително и човекот, каде што е предвидена апликација на андроген или/и прекурсор на полови стероиди. Исто така, објавени се фармацевтски состави за испорака на активни состојки што се корисни во функција на пронајдокот.

СЛИКА 1



(51) **E 01C 11/00**(11) **902746**(54) **ИЛУМИНИЗАЦИЈА НА ПАТНИ ПОВРШИНИ**

(21) 2007/243

(13) **A**



(57) Илуминизација на патни површини претставува изработка и вградување на гранулат со флуоресцентна боја во површинскиот слој на патната површина со што во голема мера се рефлектира светлината од возилата и јавното осветление и се подобрува визуелизацијата во ноќно време.

(22) 20/06/2007

(45) 28/02/2009

(73) **СТЕВАНОСКИ Климент**

ул.Методи Патчев 28 Охрид, МК

(72) **СТЕВАНОСКИ Климент**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A61K31/568	A61K31/568	902752 A	A61Q19/08	A61K31/568	902752 A
A61P17/00	A61K31/568	092752 A	E01C11/00	E01C11/00	902746 A
A61Q19/06	A61K31/568	092752 A			


ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) ENDORECHERCHE INC.	(73) СТЕВАНОВСКИ Климент
(51) МК/Р/ 2007/147 (11,13) 902752A	(51) МК/Р/ 2007/243 (11,13) 902746A

- (51) **C 07C 233/15**, (11) **902761**
 A 01N 31/16, 37/18, (13) **T1**
 A 61K 31/167, (22) 26/01/2007
 C 07C 233/33, 233/48, (45) 28/02/2009
 235/24, 235/26, 237/14
 (21) 2007/24
 (30) 20000644970 24/08/2000 US and
 20010300083P 25/06/2001 US
 (96) 23/08/2001 EP01964368.3
 (97) 02/11/2006 EP1401801
 (73) **University of Tennessee Research Foundation,**
1534 White Avenue, Suite 403 Knoxville TN
37996, US
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) DALTON, James;
 MILLER, Duane, D.;
 YIN, Donghua and
 HE, Yali
 (54) **СЕЛЕКТИВНИ АНДРОГЕНИ РЕЦЕПТОРНИ**
МОДУЛАТОРИ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА
УПОТРЕБА

- (57) 1. Селективен андроген рецепторен модулатор, соединение коешто има in-vivo андрогена и анаболичка активност на нестероидни лиганди за андрогениот рецептор којшто ја има формулата:



каде што

X е O,


Z е NO₂, CN, COR или CONHR;

Y е 1, CF₃, Br, Cl, или SnR₃;

R е алкил група или OH; и

Q е ацетамидо или трифлуороацетамидо

има уште 39 патентни барања.




Сл.1

- (51) **F 21V 31/00**, 23/02, 7/10 (11) **902764**
 (13) **T1**
 (21) 2007/32 (22) 30/01/2007
 (45) 28/02/2009
- (30) 2000100097 24/03/2000 GR
 (96) 22/03/2001 EP01914066.4
 (97) 22/11/2006 EP12661 74
 (73) **Pilux & Danrex A.G.**
 546 27 Thessaloniki, GR
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) PARAVANTSOS, Antonios
 (54) **ИНТЕРГРАЦИСКИ СИСТЕМ НА РЕФЛЕКТОР СО
 НАСОЧУВАЊЕ НА СВЕТЛИНАТА, СМЕСТЕН
 ВО ВОДОНЕПРОПУСЛИВО СВЕТЛЕЧКО
 ТЕЛО ОД ФЛУОРОСЦЕНТНИ ЛАМБИ**

(57) 1. Водонепропустливо осветлувачко тело од флуоресцентни ламби со интегриран рефлектор погоден за насочување на учинот на светлината, металната основа (3) на електричните компоненти од кои е фиксирана на дното на пластичната основа (4) на водонепропустливото осветлувачко тело (1), оставајќи го пластичниот дел на пластичната основа (4) слободен и така овозможувајќи сместување на рефлекторот (2) а оптимално растојание од флуоресцентните ламби (5) без зголемување на височината на осветлувачкото тело, така што се постигнува посакуваното концентрирање и насочување на светлината, **карактеристично по тоа што** рефлекторот (2) за насочување на светлината на водо-непропустливото осветлувачко тело (1) е произведено од тенок пластичен филм од најмалку една катоптричка површина која е вообличена, низ постапка на производство во компонирана и итнтегрирана форма (7), така што целиот рефлектор (2) е едно и единствено парче, а не состав или поврзаност на различни парчиња. Има уште 4 патентни барања.

1/4






- (51) **A 23B 7/00** (11) **902762**
(13) **T1**
(21) 2007/33 (22) 30/01/2007
(45) 28/02/2009
(30) 20030633207 01/08/2003 US
(96) 14/07/2004 EP04763209.6
(97) 10/01/2007 EP1653809
(73) **BASF Aktiengesellschaft and BASF Corporation**
67056 Ludwigshafen, DE and Florham Park, NJ
07932, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) PETCAVICH, Robert, J.

(54) **ПРОЦЕС И СОСТАВ ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА ТРАЕЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ ПО ЖЕТВАТА**


- (57) 1. Процес за зачувување свеж производ кој опфаќа чекор на покривање на надворешната површина на производот со состав за покривање кој опфаќа водена емулзија на од 0.25 до 25% по тежина на поливинилидин хлорид кополимер и од 0.0005 до 10% по тежина сурфактант.
Има уште 10 патентни барања.

- (51) **A 01N 43/32, 43/54** (11) **902765**
(13) **T1**
(21) 2007/34 (22) 30/01/2007
(45) 28/02/2009
(30) 20021030802 08/07/2002 DE
(96) 30/06/2003 EP03762545.6
(97) 24/01/2007 EP1521526
(73) **BASF Aktiengesellschaft**
67056 Ludwigshafen, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Schelberger, Klaus;
AMMERMAN, Eberhard;
STIERL, Reinhard;
SCHOF, Ulrich;
HENNINGSEN, Michael;
GOLD, Randall, Even and
SCHERRER, Maria
(54) **СМЕСИ НА СРЕДСТВА ПРОТИВ ГАБИ**
БАЗИРАНИ НА ДИТИАНОН

- (57) 1. Смеса на средство против габички, која опфаќа:
А) соединение од формула I



- и
Б) дериват на пиримидин од формула II



- во која R е метил, циклопропил или 1-пропинил,
во синергистички ефикасна количина.
Има уште 7 патентни барања.

- (51) **C 07K 16/00** (11) **902763**
(13) **T1**
(21) 2007/41 (22) 31/01/2007
(45) 28/02/2009
- (30) 19970833504 07/04/1997 US and
19970908469 06/08/1997 US
- (96) 03/04/1998 EP98917991.6
- (97) 27/12/2006 EP0973804
- (73) **GENENTECH, INC.**
1 DNA Way, South San Francisco CA 94080-4990,
US
- (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (72) WELLS, James A;
Lowman, Henry B;
Chen, Yvonne Man-Yee;
PRESTA, Leonard, G. and
BACA, Manuel
- (54) **АНТИТЕЛА НА АНТИ-ВАСКУЛАРНО ЕНДО-
ТЕЛНО РАСТЕЧКИ ФАКТОР**
- (57) 1. Варијанта на изворен анти-васкуларно
ендотелиален растечки фактор (ВЕГФ) антителио,
спомнатото изворно анти-VEGF антителио содржи
тежок синџир со променлив домен поседува

амино ациден ред од SEQ ID NO:7 и лесен синџир
со променлив домен кој содржи аминокиселини,
ред од SEQ ID NO:8, каде:

(i) спомнатата варијанта го врзува хуманиот VEGF
со посилен врзувачки сродници од изворниците и
содржи одредена аминокиселинна субституција кај
најмалите во хипервариабилниот регион CDRH1
и/или во хипервариабилниот регион CDRH3 со
тешко променлив домен кај спомнатото изворно
антитело.

(ii) варијантата содржи тежок синџир со променлив
домен кој опфаќа хипервариабилна регија на
амино-киселинни секвенци.

CDRH₁: GYX₁X₂X₃X₄YGX₅N (SEQ ID NO: 117), каде
X₁ е D, T или E, X₂ е F, W или Y, X₃ е T, Q, G или S,
X₄ е H или N и X₅ е M или I; и

CDRH₃: YPX₁YX₂X₃X₄X₅HWYFDV (SEQ ID NO:
119), каде X₁ е H или Y, X₂ е Y, R, K, I, T, E или W, X₃
е G, N, A, D, Q, E, T, K или S, X₄ е S, T, K, Q, N, R,
A, E или G и X₅ е S или G, и

(iii) варијанта има одредена аминокиселинна
секвенца требајќи околу најмалку 90% аминокиселин
идентитет со изворното антителио со
тежок или лесен синџир со променлив домен на
SEQ ID NO: 7 или SEQ ID NO: 8.

Има уште 29 патентни барања.

```

      1      10      20      30      40
A4.6.1  EIQLVQSGPELQPFGETVRI SCKASGYTFTNYGMNWKQA
      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
F(ab)-12 EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGYTFTNYGMNWKQA
humIII  EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGYTFTSSYAMSWVRQA

      50 a      60      70      80
A4.6.1  PGKGLKWMGWINTYTGEPYAADEFKRFTFSLDTSASTAYL
      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
F(ab)-12 PGKGLEWVGVINTYTGEPYAADEFKRFTFSLDTSASTAYL
humIII  PGKGLEWVSVISGDDGTTADSVKGRFTISRDNKNTLYL

      abc      90      100 a b c d e f      110
A4.6.1  QISNLKNDTATYFCAYPHYYGSSHWYFDVWGAGTTVTVSS (SEQ.ID NO:9)
      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
F(ab)-12 QMNSLRAEDTAVYYCAKYPHYYGSSHWYFDVWGQGLTVTVSS (SEQ.ID NO:7)
humIII  QMNSLRAEDTAVYYCARG-----FDYWGQGLTVTVSS (SEQ.ID NO:11)

```

СЛИКА 1А

```

      1      10      20      30      40
A4.6.1  DIQMTQTSSLSASLGDVRIISCSASQDISNYLNWYQKP
      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
F(ab)-12 DIQMTQSPSSLSASVGDVITITCSASQDISNYLNWYQKP
humKI  DIQMTQSPSSLSASVGDVITITCRASQISNYLAWYQKP

      50      60      70      80
A4.6.1  DGTVKVLIYFTSSLHSGVPSRFGSGSGTDYSLTISNLEP
      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
F(ab)-12 GKAPKVLIIYFTSSLHSGVPSRFGSGSGTDFTLTISLQP
humKI  GKAPKLLIYAASSLESGVPSRFGSGSGTDFTLTISLQP

      90      100
A4.6.1  EDIATYYCQYQSTVPWTFGGGKLEIKR (SEQ.ID NO:10)
      *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
F(ab)-12 EDFATYYCQYQSTVPWTFGGGKVEIKR (SEQ.ID NO:8)
humKI  EDFATYYCQYQNSLPWTFGGGKVEIKR (SEQ.ID NO:12)


```

СЛИКА 1В



- (51) **A 61K 31/55**, 9/20 (11) **902760** (72) Rolland, Herve;
(13) **T1** JULIEN, Marc and
(21) 2007/43 (22) 01/02/2007 WUTHRICH, Patrick
(45) 28/02/2009 (54) **ОРАЛНО ДИСПЕРЗИБИЛНА ФАРМАЦЕВТСКА СМЕША КОЈА СОДРЖИ ИВАБРАДИН**
(57) 1. Цврста орално дисперзибилна смеша на ивабрадин, или фармацевтско прифатливи соли од истиот, **карактеристична по тоа што** содржи:
- ивабрадин или фармацевтско прифатлива сол од истиот,
- гранули кои содржат со-сува лактоза и скроб
Има уште 9 патентни барања.
- (30) 20020000791 23/01/2002 FR
(96) 22/01/2003 EP03731734.4
(97) 20/12/2006 EP1474152
(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**
12, Place de la Defense 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

- (51) **C 07D 513/04**, (11) **902766**
A 61K 31/54, (13) **T1**
A 61P 25/28 (22) 01/02/2007
(21) 2007/44 (45) 28/02/2009
(30) 20030007118 13/06/2003 FR
(96) 09/06/2004 EP04291435.8
(97) 02/11/2006 EP1486503
(73) **LES LABORATOIRES SERVIER**
12, Place de La Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(72) CORDI, Alex;
Desos, Patrice and Lestage, Pierre
(54) **ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОТИАЗИНОТ И НА БЕНЗОТИАДИАЗИНОТ, ПРОЦЕС НА НИВНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА ШТО ГИ СОДРЖАТ**
(57) 1 Соединенија со формулата (I):




во кои:

R_1 претставува водороден атом, халоген атом или линеарна или разгранета (C_1-C_6) алкил група,
 R_{1a} претставува водороден атом или линеарна или разгранета (C_1-C_6) алкил група,
 R_2 претставува водороден атом, халоген атом или хидроксидна група,
 A претставува CR_4R_5 група или NR_4 група,
 R_3 претставува водороден атом, линеарна или разгранета (C_1-C_6) алкил група или (C_3-C_7) циклоалкил група,

R_4 претставува водороден атом или линеарна или разгранета (C_1-C_6) алкил група, или

A претставува азотен атом и, заедно со придружната $-CHR_3-$ група, го формира прстенот



каде што m претставува 1, 2 или 3,

R_5 претставува водороден или халоген атом,

X претставува NR_6R_7 , $S(O)_nR_8$ или OR'_8 група или хетероциклична група, во која:

R_6 претставува водороден атом, линеарна или разгранета (C_1-C_6) алкил група, $S(O)_pR_9$, COR_9 или $P(O)OR_9OR_{10}$,

R_7 претставува водороден атом или линеарна или разгранета (C_1-C_6) алкил група, или R_6 и R_7 , заедно со азотниот атом што ги носи, формираат хетероциклична група,


R_8 , R_9 и R_{10} , кои може да бидат исти или различни, претставуваат водороден атом; линеарна или разгранета (C_1-C_6) алкил група заменета, како опција, со еден или повеќе халоген атоми; арил-(C_1-C_6) алкил група во која алкилниот дел е линеарен или разгранет; или арилна група,

R'_8 претставува линеарна или разгранета (C_1-C_6) алкил група или линеарна или разгранета (C_1-C_6) ацил група

n и p , кои може да бидат исти или различни, претставуваат 1 или 2, нивните енантиомери и диастереоизомери, како и нивните дополнителни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база.

Има уште 14 патентни барања.


- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 38/24, | (11) 902767 | (72) RUSSO, Irma, H.; |
| A 61P 35/00 | (13) T1 | RUSSO, Jose; |
| (21) 2007/46 | (22) 02/02/2007 | DELUCA, Giampiero and |
| | (45) 28/02/2009 | JANSSENS, Jaak, Ph. |
| (30) 19980123817 15/12/1998 EP | | (54) hCG ТЕРАПИЈА ЗА ТРЕТМАН НА МЕТАСТАТСКИ |
| (96) 15/12/1999 EP99967331.2 | | КАНЦЕР НА ДОЖКАТА |
| (97) 14/02/2007 EP1140147 | | (57) 1. Употреба на hCG за производство на медикамент |
| (73) Applied Research Systems ARS Holding N.V. | | за третман на клиничка манифестација на тумори |
| and FOX CHASE CANCER CENTER | | на дојката, каде што клиничката манифестација на |
| Pietermaai 15, Curacao, AN and 7701 Burholme | | тумор на дојката е метастатски тумор на дојката. |
| Avenue Philadelphia Pennsylvania 19111, US | | Има уште 34 патентни барања. |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ | | |
| бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, | | |
| Скопје | | |



Сликата 1



- (51) **A 61K 31/421**, 31/422, (11) **902755**
 A 61P 3/06, (13) **T1**
 C 07D 263/32, 413/12 (22) 12/02/2007
 (21) 2007/57 (45) 28/02/2009
 (30) 2001102734 31/08/2001 DE
 and 2002103273 24/05/2002 DE
 (96) 17/08/2002 EP02797589.5
 (97) 13/12/2006 EP1425014
 (73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH**
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
 (72) FRICK, Wendelin;
 GLOMBIK, Heiner;
 FALK, Eugen;
 KEIL, Stefanie;
 SCHAFER, Hans-Ludwig;
 SCHWINK, Lothar and
 WENDLER, Wolfgang
 (54) **ДИАРИЛ ЦИКЛОАЛКИЛ ДЕРИВАТИ, МЕТОДА ЗА**
НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО АКТИВАТОРИ НА „PPAR”
 (57) 1. Соединенија од формулата I



*(Ring = прстен)

во којашто

прстенот A означува (C₃-C₈)-циклоалкандиил,
 (C₃-C₈)-циклоалкендиил, при коешто во циклоалк

андиил или циклоалкендиил прстените еден или повеќе атоми на јагленород можат да бидат заменети со атоми на кислород;

R1, R2, R4, R5 независно еден од друг означуваат H, F, Cl, Br, OH, NO₂, CF₃, OCF₃, (C₁-C₆)-алкил, O-(C₁-C₆)-алкил;

R3 означува H, (C₁-C₆)-алкил;

X означува (C₁-C₆)-алкандиил, при коешто во алкандиил групата еден или повеќе атоми на јагленород можат да бидат заменети со атоми на кислород;

Y означува (C₁-C₆)-алкандиил, при коешто во алкандиил групата еден или повеќе атоми на јагленород можат да бидат заменети со атоми на кислород;

како и нивни физиолошки компатибилни соли.

Има уште 22 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/554**, (11) **902759**
 38/05, 38/06, (13) **T1**
 A 61P 3/06, (22) 16/02/2007
 C 07D 281/02, 285/36, (45) 28/02/2009
 C 07K 5/065, 5/087

- (21) 2007/60
 (30) 20010021768 08/09/2001 GB and
 20020009463 25/04/2002 GB

(96) 05/09/2002 EP02765013.4

(97) 27/12/2006 EP1427423

(73) **AstraZeneca AB**

151 85 Sodertalje , SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) DAHLSTROM, Mikael;

STARKE, Ingemar;

BLOMBERG, David;


ALENFALK, Suzanne;

SKJARET, Tore and

LEMURELL, Malin

(54) **ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОТИАЗЕПИН И БЕНЗОТИАДИАЗЕПИН СО ИНХИБИТОРНА АКТИВНОСТ НА ТРАНСПОРТОТ НА ЖОЛЧНИТЕ КИСЕЛИНИ КОИ СЕ ПРИСУТНИ ВО ИЛЕУМОТ (IBAT), ЗА ТРЕТИРАЊЕ ХИПЕРЛИПИДЕМИЈА**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



назначено со тоа што:

R^v е одбрано од водород или C₁₋₆ алкил;

едно од R¹ и R² се одбрани од водород, C₁₋₆ алкил или C₂₋₆ алкенил и другото е одбрано од C₁₋₆ алкил или C₂₋₆ алкенил;

R^x и R^y се независно одбрани од водород, хидрокси, amino, меркапто, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, N-(C₁₋₆ алкил)амино, N,N-(C₁₋₆ алкил)₂амино, C₁₋₆ алкил S(O)_a каде што a е 0 до 2;


M е одбрано од -N- или -CH-;

R^z е одбрано од хало, нитро, циано, хидрокси, amino, карбокси, карбамоил, меркапто, сулфамоил, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ алканоил, C₁₋₆ алка-ноилокси, N-(C₁₋₆ алкил)амино, N,N-(C₁₋₆ алкил)₂амино, C₁₋₆ алканоиламино, N-(C₁₋₆ алкил)карбамоил, N,N-

(C₁₋₆ алкил)₂карбамоил, C₁₋₆ алкилS(O)_a каде што a е 0 до 2, C₁₋₆ алкоксикарбонил, N-(C₁₋₆ алкил) сулфамоил, N,N-(C₁₋₆ алкил)₂сулфамоил;

v е 0-5;

едно од R⁴ и R⁵ е група со формулата (IA):



(IA)

R³ и R⁶ и другото од R⁴ и R⁵ се независно одбрани од водород, хало, нитро, циано, хидрокси, amino, карбокси, карбамоил, меркапто, сулфамоил, C₁₋₄ алкил, C₂₋₄ алкенил, C₂₋₄ алкинил, C₁₋₄ алкокси, C₁₋₄ алканоил, C₁₋₄ алканоилокси, N-(C₁₋₄ алкил)амино, N,N-(C₁₋₄ алкил)₂амино, C₁₋₄ алканоиламино, N-(C₁₋₄ алкил)карбамоил, N,N-(C₁₋₄ алкил)₂карбамоил, C₁₋₄ алкилS(O)_n каде што a е 0 до 2, C₁₋₄ алкоксикарбонил, N-(C₁₋₄ алкил)сулфамоил, N,N-(C₁₋₄ алкил)₂сулфамоил; каде што R³ и R⁶ и другото од R⁴ и R⁵ може дополнително да бидат супституирани на јаглерод од еден или повеќе R¹⁶;

X е -O-, -N(R^a)-, -S(O)b- или -CH(R^b)-; каде што R^a е водород или C1-6 алкил и b е 0-2;

прстенот A е арил или хетероарил; каде што прстенот A е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од R¹⁷;


R⁷ е водород, C₁₋₄ алкил, карбоциклил или хетероциклил; каде што R⁷ е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од R¹⁸;

R⁸ е водород или C₁₋₄ алкил;

R⁹ е водород или C₁₋₄ алкил;

R¹⁰ е водород, C₁₋₄ алкил, карбоциклил или хетероциклил; каде што R¹⁰ е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од R¹⁹;

R¹¹ е карбокси, сулфо, сулфино, фосфоно, P(O)(OR^c)(OR^d), -P(O)(OH)(OR^c), -P(O)(OH)(Rd) или -P(O)(OR^c)(R^d) каде што R^c и R^d се независно одбрани од C₁₋₆ алкил; или R¹¹ е група со формулата (IB) или (IC):



(IB)



(IC)

каде што:

Y е -N(Rⁿ)-, -N(Rⁿ)C(O)-, -N(Rⁿ)C(O)(CR^sR^t)_vN(Rⁿ)C(O)-, -O-, и -S(O)_a-; каде што a е 0-2, v е 1-2, RS и R^t се независно одбрани од водород или C₁₋₄ алкил евентуално супституиран од R²⁶ и Rⁿ е водород или C₁₋₄ алкил;

R¹² е водород или C₁₋₄ алкил;

R¹³ и R¹⁴ се независно одбрани од водород, C₁₋₆



алкил, карбоциклил или хетеро-циклил; и кога q е 0, R^{14} може дополнително да е одбрано од хидрокси; каде што R^{13} и R^{14} можат независно да бидат евентуално супституирани од еден или повеќе супсти-туенти одбрани од R^{20} ;

R^{15} е карбокси, сулфо, сулфино, фосфоно, $P(O)(OR^e)(OR^f)$, $-P(O)(OH)(OR^e)$, $-P(O)(OH)(R^e)$ или $-P(O)(OR^e)(R^f)$ каде што R^e и R^f се независно одбрани од C_{1-6} алкил;

r е 1-3; каде што вредностите на R^{13} може да се исти или различни;

q е 0-1;

g е 0-3; каде што вредностите на R^{14} може да се исти или различни;

m е 0-2; каде што вредностите на R^{10} може да се исти или различни;

n е 1-3; каде што вредностите на R^7 може да се исти или различни;

прстенот B е хетероциклил поврзан со азот супституиран на јаглерод од една група одбрана од R^{23} , и евентуално дополнително супституирана на јаглерод од еден или повеќе R^{24} ; и каде што ако наведениот хетероциклил поврзан со азот содржи $-NH-$ средина, тој азот може евентуално да е супституиран од група одбрана од R^{25} ;

R^{16} , R^{17} и R^{18} се независно одбрани од хало, нитро, циано, хидрокси, amino, карбокси, карбамоил, меркапто, сулфамоил, C_{1-4} алкил, C_{2-4} алкенил, C_{2-4} алкинил, C_{1-4} алкокси, C_{1-4} алканоил, C_{1-4} алканоилокси, $N-(C_{1-4}$ алкил)амино, $N,N-(C_{1-4}$ алкил)₂амино, C_{1-4} алкан-оиламино, $N-(C_{1-4}$ алкил)карбамоил, $N,N-(C_{1-4}$ алкил)₂карбамоил, C_{1-4} алкил $S(O)_a$ каде што a е 0 до 2, C_{1-4} алкоксикарбонил, $N-(C_{1-4}$ алкил)сулфамоил и $N,N-(C_{1-6}$ алкил)₂сулфамоил; каде што R^{16} , R^{17} и R^{18} може независно дополнително да е супституиран на јаглерод од еден или повеќе R^{21} ;

R^{19} , R^{20} , R^{24} и R^{26} се независно одбрани од

хало, нитро, циано, хидрокси, amino, карбокси, карбамоил, меркапто, сулфамоил, C_{1-4} алкил, C_{2-4} алкенил, C_{2-4} алкинил, C_{1-4} алкокси, C_{1-4} алканоил, C_{1-4} алканоилокси, $N-(C_{1-4}$ алкил)амино, $N,N-(C_{1-4}$ алкил)₂амино, C_{1-4} алканоиламино, $N-(C_{1-4}$ алкил)карбамоил, $N,N-(C_{1-4}$ алкил)₂карбамоил, C_{1-4} алкил $S(O)_a$ каде што a е 0 до 2, C_{1-4} алкоксикарбонил, $N-(C_{1-4}$ алкил)сулфамоил и $N,N-(C_{1-6}$ алкил)₂сулфамоил, карбоциклил, хетероциклил, бензилоксикарбониламино, $(C_{1-4}$ алкил)₃силил, сулфо, сулфино, амидино, фосфоно, $-P(O)(OR^a)(OR^b)$, $-P(O)(OH)(OR^a)$, $-P(O)(OH)(R^a)$ или $-P(O)(OR^a)(R^b)$, каде што R^a и R^b се независно одбрани од C_{1-6} алкил; каде што R^{19} , R^{20} , R^{24} и R^{26} може независно дополнително да е супституиран на јаглерод од еден или повеќе R^{22} ; R^{21} и R^{22} се независно одбрани од хало, хидрокси, циано, карбамоил, уреидо, amino, нитро, карбокси, карбамоил, меркапто, сулфамоил, трифлуорометил, трифлуорометокси, метил, етил, метокси, етокси, винил, алил, етинил, метоксикарбонил, формил, ацетил, формамидо, ацетиламино, ацетокси, метиламино, диметиламино, N -метилкарбамоил, N,N -диметилкарбамоил, метилтио, метилсулфинил, метилсул-фонил, N -метилсулфамоил и N,N -диметилсулфамоил;

R^{23} е карбокси, сулфо, сулфино, фосфоно, $-P(O)(OR^g)(OR^h)$, $-P(O)(OH)(OR^g)$, $-P(O)(OH)(R^g)$ или $-P(O)(OR^g)(R^h)$ каде што R^g и R^h се независно одбрани од C_{1-6} алкил;

R^{25} е одбран од C_{1-6} алкил, C_{1-6} алканоил, C_{1-6} алкилсулфонил, C_{1-6} алкоксикарбонил, карбамоил, $N-(C_{1-6}$ алкил)карбамоил, $N,N-(C_{1-6}$ алкил)₂карбамоил, бензил, бензилокси-карбонил, бензоил и фенилсулфонил;

или негова фармацевтски прифатлива сол, солват, солват на таквата сол, *in vivo* хидролизирачки естер или *in vivo* хидролизирачки амид.

Има уште 43 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/565**, 31/57, (11) **902757**
A 61P 15/12 (13) **T1**
(21) 2007/62 (22) 16/02/2007 (57)
(45) 28/02/2009
(30) 20020406331 28/08/2202 US
(96) 28/08/2003 EP03790602.1
(97) 22/11/2006 EP1539184
(73) **CASPER, Robert;**
Kopernik, Gideon and
Shoham, Zeev
89 Crescent Road Toronto, Ontario M4W 1T7, CA;
35 Levona Street 47226 Ramat-Hasharon, IL and 35
Levona Street 47226 Ramat-Hasharon, IL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(72) CASPER, Robert;
Kopernik, Gideon and


Shoham, Zeev

(54) РЕЖИМ НА ЗАМЕНА НА ЕСТРОГЕН


(57) Фармацевтски препарат, за администрирање кај жени кои имаат потреба од замена на естроген, содржејќи множество на дози групирани во наизменична стандардна доза на естроген фази и ултра ниски дози на естроген фази, секоја фаза се состои од 1 до 4 последователни дневни единечни дози или нивен еквивалент, каде што дневните единечни дози од стандардните дози на естроген фазите содржат количина на супстанција која што предизвикува естрогенска активност еквивалентна на 0.5мг. до 5.0мг естрадиол, и дневните единечни дози на ултра ниската доза на естроген фазите содржат количина на супстанција која што предизвикува екстрогенска активност еквивалентна на 0.005мг до 0.5мг естрадиол.

Има уште 23 патентни барања.

СЛИКА 1



- (51) **A 61K 31/426,** (11) **902756**
C 07D 277/46 (13) **T1**
(21) 2007/66 (22) 21/02/2007
(45) 28/02/2009
- (30) 20030001579 27/10/2003 DK and
20040000229 13/02/2004 DK
- (96) 25/10/2004 EP04762951.4
- (97) 21/02/2007 EP1682129
- (73) **H. LUNDBECK A/S**
Ottiliavej 9, DK-2500 Copenhagen, DK
- (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
- (72) MIKKELSEN, Gitte;
SAMS, Anette, Graven and
LARSEN, Mogens
- (54) **ДЕРИВАТИ НА N-ТИАЗОЛ-2-УЛ-БЕНЗАМИД**
- (57) 1. Употреба на соединение од формула I



кадешто R^1 и R^2 се независни од водород, C_{1-6} алкил или халоген;

R^2 - R^5 се независно одбрани од група која се состои од водород, халоген, цијан, OH , NH_2 , азот, C_{1-6} -алкил, арил, арил- C_{1-6} -алкил, хетероарил- C_{1-6} -алкил, C_{3-8} -циклоалкил, C_{3-8} -циклоалкил- C_{1-6} -алкил, C_{1-6} -алкокси, арил- C_{1-6} -алкокси, C_{1-6} -алкиламино и арил- C_{1-6} -алкиламино кадешто секој алкил, алкокси или арил може по избор да биде заменет со еден или повеќе халоген, цијан, C_{1-6} -алкил, C_{1-6} -алкокси или C_{1-6} -алкокси- C_{1-6} -алкокси; или R^4 и R^5 заедно се $X-(CH_2)_n-Y$, кадешто X и Y

независно се одбрани од група која е составена од CH_2 , и NH и O , n е 1, 2 или 3, и R^2 и R^3 се дефинирани погоре;

A е $*NR^8-CO$, $*CONR^9$, $*NR^8-CS$ или $*CS-NR^9$ во коишто R^8 и R^9 се независно одбрани од група која е составена од водород и C_{1-6} -алкил, или R^8 заедно со R^3 се C_{2-3} -алкилен или CH_2CH_2O кадешто кислородот е прикачен на фенилен прстен и $*$ го означува атомот кој е прикачен на фенилниот прстен; и

R^7 е одбран од група која е составена од C_{1-6} -алкил, арил, хетероарил, арил- C_{1-6} -алкил, хетероарил- C_{1-6} -алкил, C_{3-8} -циклоалкил, C_{3-8} -циклоалкил- C_{1-6} -алкил, C_{1-6} -алкокси, арил- C_{1-6} -алкокси, хетероалкил- C_{1-6} -алкокси, C_{1-6} -алкиламино, арил- C_{1-6} -алкил-амино, хетероарил- C_{1-6} -алкиламино, ди- $(C_{1-6}$ -алкил)-амино, 2,3-дихидробензо-[1,4]диоксин-2-ил или адамантан-1-ил-метил кадешто секој алкил и циклоалкил може по избор да бидат заменети со еден или повеќе халоген, цијан, водород, оксо, C_{1-6} -алкокси или $NR^{10}R^{11}$, кадешто R^{10} и R^{11} независно се водород или C_{1-6} -алкил, или R^{10} и R^{11} заедно со азот формираат 5, 6 или 7 член алифатичен прстен кој по избор може да содржи уште еден хетероатом одбран од N и O , и секој арил може по избор да биде заменет со еден или повеќе халоген, цијан, хидрокси, азот, C_{1-6} -алкил, C_{1-6} -алкокси, C_{1-6} -ацил, C_{1-6} -ацилокси, $NR^{10}R^{11}$ кадешто R^{10} и R^{11} независно се водород или C_{1-6} -алкил или R^{10} и R^{11} заедно со азот 5, 6 или 7 член алифатичен прстен кој по избор може да содржи уште еден хетероатом одбран од N и O , или група $Z-(CH_2)_m-W$, кадешто Z и W се прикачени на два гранични јаглеродни атома и независно се одбрани од група која се состои од CH_2 , NH и O , и m е 1, 2 или 3, овозможувајќи кога R^7 е прикачен на азот, R^7 да не е C_{1-6} -алкиламино, хетероарил- C_{1-6} -алкиламино или ди- $(C_{1-6}$ -алкил)-амино;

и фармацевтски прифатливи додатоци на соли од тоа; за изработка на медикаменти за третман на болести кадешто A_{2A} -рецептор е имплициран.

Има уште 22 патентни барања.



- (51) **C 07K 14/505**,
A 61P 7/06,
C 12N 15/12, 5/10
(21) 2007/70
(30) 19980178292 23/10/1998 US
(96) 18/10/1999 EP99955046.0
(97) 28/02/2007 EP1123313
(73) **AMGEN INC.**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA
91320-1799, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје
(72) ELLIOTT, Steven, G.;
EGRIE, Joan, C. and
BROWN, Jeffrey, K.
(54) **МЕТОДИ И КОМПОЗИЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И
ТРЕТМАН НА АНЕМИЈА**

(11) **902747**
(13) **T1**
(22) 22/02/2007
(45) 28/02/2009

- (57) 1. Употреба на хипергликозилиран аналог на еритропоиетин за изготвување на фармацевтска композиција за зголемување и одржување на хематокрит кај цицачи, каде што аналогот е за да биде администриран помалку фреквентно отколку еквивалентното моларно количество на рекомбинантен човечки еритропоиетин за да се добие споредлив целен хематокрит, и каде што аналогот содржи најмалку едно дополнително место на гликозилација споредено со човечки еритропоиетин на која било од позициите 30 и 88 од секвенцата на човечки еритропоиетин така што аналогот содржи најмалку еден дополнителен N-поврзан карбохидратен синџир.
Има уште 15 патентни барања.

СПИКА 1

```

Met Gly Val His Glu Cys Pro Ala Trp Leu Trp Leu Leu Leu Ser Leu
-25                               -20                -15

Leu Ser Leu Pro Leu Gly Leu Pro Val Leu Gly Ala Pro Pro Arg Leu
-10                               -5                1                5

Ile Cys Asp Ser Arg Val Leu Glu Arg Tyr Leu Leu Glu Ala Lys Glu
10                               15                20

Ala Glu Asn Ile Thr Thr Gly Cys Ala Glu His Cys Ser Leu Asn Glu
25                               30                35

Asn Ile Thr Val Pro Asp Thr Lys Val Asn Phe Tyr Ala Trp Lys Arg
40                               45                50

Met Glu Val Gly Gln Gln Ala Val Glu Val Trp Gln Gly Leu Ala Leu
55                               60                65

Leu Ser Glu Ala Val Leu Arg Gly Gln Ala Leu Leu Val Asn Ser Ser
70                               75                80                85

Gln Pro Trp Glu Pro Leu Gln Leu His Val Asp Lys Ala Val Ser Gly
90                               95                100

Leu Arg Ser Leu Thr Thr Leu Leu Arg Ala Leu Gly Ala Gln Lys Glu
105                              110                115

Ala Ile Ser Pro Pro Asp Ala Ala Ser Ala Ala Pro Leu Arg Thr Ile
120                              125                130

Thr Ala Asp Thr Phe Arg Lys Leu Phe Arg Val Tyr Ser Asn Phe Leu
135                              140                145


Arg Gly Lys Leu Lys Leu Tyr Thr Gly Glu Ala Cys Arg Thr Gly Asp
150                              155                160                165

Arg

```

- (51) **C 07D 409/12**, (11) **902748**
A 61K 31/4436, (13) **T1**
A 61P 11/00, 37/00, (22) 22/02/2007
C 07D 409/14, 413/14, (45) 28/02/2009
417/14, 471/04
(21) 2007/71
(30) 0317498 25/07/2003 GB
(96) 13/07/2004 EP04744026.8
(97) 14/02/2007 EP1651640
(73) **Pfizer Inc.**
235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) BUNNAGE, Mark Edward;
MATHIAS, John Paul;
BARBER, Christopher Gordon and
HARVEY, John Wilson
(54) **ДЕРИВАТИ НА НИКОТИНАМИД КОИ СЕ**
КОРИСНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА PDE4

- (57) 1. Соединение со формулата (I):



каде што:

R¹ е одбран од H, хало и (C₁-C₄)алкил;

Z е поврзувачка група одбрана од CO и SO₂;

R² е одбран од фенил, бензил, нафтил, хетероарил и (C₃-C₈)циклоалкил, при што секој од нив може да биде супституиран со 1 до 3 супституенти кои се независно еден од друг одбрани од хало, CN, CONR³R⁴, (C₁-C₆)алкил, хало(C₁-C₆)алкил, OH, хидрокси(C₁-C₆)алкил, ((C₃-C₈)циклоалкил)-(C₁-C₆)алкил, фенил (кој може да биде супституиран со OH и/или хало), (C₃-C₈)циклоалкил и NR³R⁴; и

R³ и R⁴ се независно еден од друг одбрани од H, (C₁-C₄)алкил и SO₂(C₁-C₄)алкил;

и негови фармацевтски прифатливи соли и солвати.

Има уште 21 патентни барања.

- (51) **A 61K 9/10**, 31/136, (11) **902749**
47/32, 47/38, (13) **T1**
A 61P 17/10 (22) 22/02/2007
(21) 2007/72 (45) 28/02/2009
(30) 20020081050 20/02/2002 US
(96) 18/03/2002 EP02806891.4
(97) 14/02/2007 EP1485059
(73) **QLT USA, Inc.**
2579 Midpoint Drive Fort Collins, CO 80525, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(72) OSBORNE, David, W.


- (54) **ДАПСОН ЗА ЛОКАЛНО ЛЕКУВАЊЕ АКНИ**

- (57) 1. Употреба на дапсон за производство на дерматолошки состав за да биде локално нанесен за редуцирање на број на неинфламаторни рани од акни.

Има уште 18 патентни барања.



- (51) **C 07K 7/56** (11) **902750**
(13) **T1**
(21) 2007/73 (22) 27/02/2007
(45) 28/02/2009
- (30) 98107397 23/04/1998 EP
(96) 22/04/1999 EP 99919261.0
(97) 03/01/2007 EP1073675
(73) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) МУКНОРАДНУАЈ, Triptikumar;
JAYVANTI, Kenia and KUMAR, Erra, Koteswara,
Satya, Vijaya
- (54) **ПОСТАПКА ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПЕПТИДИ
ОД КЛАСАТА НА ЕКИНОКАНДИНИ ВО НИВНИ
МОНОДЕОКСИ С4-ХОМОТИРОЗИН АНАЛОЗИ**
- (57) 1. Постапка за претворавање на пептиди од
класата на ехинокандини со формулата (I):



(I)

каде што W, X, Y, Z, R и R' се како што е дефинирано
подолу:

W	X	Y	Z	R	R'
1. Ехинокандин В	ОН	ОН	ОН	ОН	CH ₃
Линолеоил					
2. Пнеумокандин A ₀	ОН	ОН	ОН	ОН	ОН
CH ₂ -CO-NH ₂					
10,12-Диметил-миристоил					
3. Пнеумокандин A ₁		Н	ОН	ОН	ОН
ОН CH ₂ -CO-NH ₂					


4. Пнеумокандин A ₂	ОН	ОН	Н
Н CH ₂ -CO-NH ₂			
5. Пнеумокандин B ₀	ОН	ОН	ОН
ОН CH ₂ -CO-NH ₂			
6. Пнеумокандин B ₂	ОН	ОН	Н
Н CH ₂ -CO-NH ₂			
7. Пнеумокандин C ₀	ОН	ОН	ОН
ОН CH ₂ -CO-NH ₂			
8. Мулундокандин	ОН	ОН	ОН
Н 12-Метил-тетрадеканоил			

во нивни C₄-хомотирозин монодеокси аналози со
формулата (I), каде што W, X, Y, Z, R и R' се како
што е дефинирано подолу:

W	X	Y	Z	R	R'
1. Деоксиехинокандин В (Ехинокандин С)	ОН	ОН	CH ₃	Линолеоил	ОН
Н ОН					
2. Деоксипнеумокандин A ₀	ОН	Н	ОН	ОН	ОН
ОНCH ₂ -CO-NH ₂					
10,12-Диметил-миристоил					
3. Деоксипнеумокандин A ₁	Н	Н	ОН	ОН	ОН
ОНCH ₂ -CONH ₂					
4. Деоксипнеумокандин A ₂	ОН	Н	Н	Н	Н
Н CH ₂ -CONH ₂					
5. Деоксипнеумокандин B ₀	ОН	Н	ОН	ОН	ОН
ОНCH ₂ -CONH ₂					
6. Деоксипнеумокандин B ₂	ОН	Н	Н	Н	Н
Н CH ₂ -CONH ₂					
7. Деоксипнеумокандин C ₀	ОН	Н	ОН	ОН	ОН
ОНCH ₂ -CONH ₂					
8. Деоксимулундокандин	ОН	Н	ОН	ОН	ОН
ОН Н 12-Метил-тетрадеканоил					

која се состои од единечна етапа на селективна
редукција, со хидрогенолиза со Raney nickel на pH
3-9, во услови на собна температура, на C4-htyr
(хомотирозин) хидроксилна група на ехинокандини
во нивни монодеокси аналози, во неутрални
услови без претходна заштита / ослободување
на подеднакво површната C5-Ом (орнитин)
хидроксилна група и прочистување на добиеното
монодеокси соединение од суровата реактивна
мешавина.

Има уште 3 патентни барања.



СЛИКА 1



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) C 07K 1/36 | (11) 902751 | (54) ПУРИФИЦИРАН РЕКОМБИНАНТЕН НЛН КОЈШТО ИМА СПЕЦИФИЧНА БИОАКТИВНОСТ И ПОСТАПКА ЗА НЕГОВА ПУРИФИКАЦИЈА |
| | (13) T1 | |
| (21) 2007/74 | (22) 28/02/2007 | (57) 1. Постапка за пурификација на ЛХ од примерок која што содржи употреба на |
| | (45) 28/02/2009 | - јоно-изменувачка хроматографија со анјон изменувачка смола и |
| (30) 20000103692 22/02/2000 EP | | - реверсна фаза на HPLC. |
| (96) 22/01/2001 EP01907476.4 | | Има уште 16 патентни барања. |
| (97) 07/03/2007 EP1261622 B1 | | |
| (73) Laboratoires Serono SA | | |
| Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH | | |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ | | |
| бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, Скопје | | |
| (72) PARADISI, Gianfranco; | | |
| ROSSI, Mara and | | |
| SCAGLIA, Laura | | |




- (51) **C 07K 16/28**,
C 12N 5/20,
G 01N 33/577, 33/68
(21) 2007/155
(30) 20000135025 13/03/2000 IL and
20000139217 23/10/2000 IL
(96) 08/03/2001 EP 01912086.4
(97) 16/05/2007 EP 1263790
(73) **Laboratoires Serono SA**
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје
(72) YONAH, Nachum;
SUISSA, Dany;
BELZER, Ilana;
SMOLARSKY, Moshe;
ANTONETTI, Francesco and
DREANO, Michel

(11) **902753**
(13) **T1**
(22) 04/05/2007
(45) 28/02/2009

(54) **МОНОКЛОНСКИ АНТИТЕЛА НА ЧОВЕЧКИОТ LDL РЕЦЕПТОР, НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА**

- (57) 1. Моноклонско антитело, химерично антитело, потполно хуманизирано антитело, анти-анти-ID антитело или негов фрагмент, кое специфично го препознава и го врзува човечкиот растворлив LDL рецептор и фрагменти од него, кој е способен за инхибирање на репликацијата на вирусот на хепатитис Ц, и кој се добива со имунизирање на животни со човечки растворлив LDLR+291 имено форма на човечкиот растворлив рецептор вклучувајќи ја формата на аминокиселинската секвенца Asp+4 до Glu+291 од секвенцата на човечкиот растворлив LDLR, освен моноклонското антитело C7.

Има уште 18 патентни барања.



- (51) **C 07K 14/52**
A 61K 38/19,
C 07K 19/00,
C 12N 15/19, 15/62,
5/06, 5/08
- (21) 2007/158
- (30) 20020100697 12/06/2002 EP
- (96) 03/06/2003 EP 03759978.4
- (97) 11/04/2007 EP 1515990
- (73) **Laboratoires Serono SA**
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
- (11) **902754**
- (13) **T1**
- (22) 08/05/2007
- (45) 28/02/2009
- (72) PROUDFOOT, Amanda and
KOSCO-VILBOIS, Marie
- (54) **АНТАГОНИСТИ НА CXCR3- ВРЗУВАЧКИ СХС ХЕМОКИНИ**
- (57) 1. Антагонисти на CXCR3-врзувачки СХС хемокини составени од мутанти на CXCL11, CXCL10, или CXCL9 во кои најмалку една од следните базни резидуи, означени со број врз основа на позициите во конфигурацијата со човечки развиен CXCL11, како што е прикажано на сликата 1Б (SEQ ID NO: 1) е супституирана до аланин, глицин, серин, треонин, пролин, глутаминска киселина, глутамин, аспартинска киселина, или аспарагин: 46, 62, 66, и 70.
- Има уште 27 патентни барања.

Слика 1

А)

```

      10      20      30      40      50      60      70
CXCL11-WT FPMFRRGRLCLIGPGVRAVKVADIEKASIMYPSNHCCKIEVITLKENKGQRCINPKSQARLIKKVERKNF
CXCL11-1B3 FPMFRRGRLCLIGPGVRAVKVADIEKASIMYPSNHCCKIEVITLKENKGQRCINPKSQARLIKKVERKNF
CXCL11-2B3 FPMFKNGRCLIGPGVRAVKVADIEKASIMYPSNHCCKIEVITLKENKGQRCINPKSQARLIKKVERKNF
CXCL11-3B3 FPMFKNGRCLIGPGVRAVKVADIEKASIMYPSNHCCKIEVITLKENKGQRCINPKSQARLIKKVERKNF
CXCL11-4B4 FPMFKNGRCLIGPGVRAVKVADIEKASIMYPSNHCCKIEVITLKENKGQRCINPKSQARLIKKVERKNF

```

Б)

```


      10      20      30      40      50      60      70
mCXCL11 FIMFRRGRLCLIGPGVRAVKVADIEKASIMYPSNHCCKIEVITLKENKGQRCINPKSQARLIKKVERKNF
hCXCL11 FPMFRRGRLCLIGPGVRAVKVADIEKASIMYPSNHCCKIEVITLKENKGQRCINPKSQARLIKKVERKNF
hCXCL10 VPISTVRCCTCISISHQVWVPSLEKLEIIPASQFCPRVELIATMKKGGKRCINPKSQARLIKKVERKNF
hCXCL9 TPVVRRGRCISISTWGTINLQSLKDLQVAFSPSCSEIEIATLK-NGVQTCINPDSADVKKLKKVERGVQKKQK
      B...B...C...C...B...B...C...B...B...B

```

- (51) **E 04B 2/82** (11) **902744**
 (13) **T1**
 (21) 2007/372 (22) 03/10/2007
 (45) 28/02/2009
- (30) 0314286 05/12/2003 FR
 (96) 03/12/2004 EP 04805627.9
 (97) 15/08/2007 EP 1706551
 (73) **PLACOPLATRE**
 43, avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
 (72) KLEIN, Jean-Pierre
 (54) **УРЕД ЗА МОНТАЖА НА ПРЕГРАДЕН СИД СО**
ЗЕМЈОТРЕСНА ОТПОРНОСТ
 (57) 1. Уред за монтажа на преграден сид со земјотресна
 отпорност, помеѓу тлото (2) и плафонот (4), при
 што преградниот сид претставува конструкција

која, од една страна, содржи долна шина (8) и горна шина (10) кои се суштински хоризонтални, а од друга страна, содржи греди кои се суштински вертикални и ги поврзуваат горната и долната шина, како и оплата (6) која е прицврстена врз наведената конструкција, којшто, од една страна, содржи профилиран жлеб (18) којшто е предвиден да ја прифати горната шина (10) и кој претставува профил којшто е суштински во форма на „U“, а од друга страна, содржи горна врска (30) која е предвидена да се прицврсти на плафонот (4) и да се смести делумно во жлебот (18) помеѓу страните на неговиот „U“ профил, така што жлебот (18) и горната врска (30) се поставени на тој начин што тие може да се поместуваат релативно еден наспрема друг во вертикален правец, **назначен со тоа** што помеѓу жлебот (18) и горната врска (30) се предвидени реверзибилни средства за придвижување (26, 28).

Има уште 13 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **C 07D 405/06**, 223/16 (11) **902758**
 (13) **T1**
 (21) 2007/507 (22) 10/12/2007
 (45) 28/02/2009

(30) 20040003829 13/04/2004 FR

(96) 21/02/2005 EP 05290382.0

(97) 10/10/2007 EP 1589014

(73) **Les Laboratoires Servier**

12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR

(74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000


(72) LECOUBE, Jean-Pierre;

BRIGOT, Daniel and

LERESTIF, Jean-Michel


(54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА 1,3-ДИХИДРО-
2Н-3-БЕНЗАЗЕПИН-2-ЕДЕН И ПРИМЕНА
КАЈ ПРЕПАРАТОТ ИВАБРАДИН И НИВНИТЕ
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ**

(57) 1. Процес за синтеза на соединенија со формула
(I):




кадешто R₁ и R₂, кои може да бидат исти или
различни, секој претставува линеарна или

разгранета (C₁-C₈) алкокси група или форма,
заедно со атом на јаглен кој ги носи, 1,3-диоксански,
1,3-диоксолански или 1,3-диоксепански прстен,
карактеристични по тоа што соединението со
формула (IV):



е подложено на реакција на алкилација со
употреба на соединението со формула (V):




кадешто R₁ и R₂ се како што се дефинирани
погоре а X претставува напуштачка група,
во N-метилпириolidон, во присуство на база
селектирана он натриум хидроксид во воден
раствор, натриум карбонат и калиум карбонат, за
да се добие, после изолација, соединението со
формула (I).

Има уште 10 патентни барања.



- (51) **C 07D 313/08** (11) **902745**
 (13) **T1**
 (21) 2008/10 (22) 14/01/2008
 (45) 28/02/2009
- (30) 04291268.3 18/05/2004 EP
 (96) 18/05/2004 EP 04291268.3
 (97) 17/10/2007 EP 1600446
- (73) **Merck Sante**
 37, rue Saint Romain, 69008 Lyon, FR
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) BRUNET, Michel and
 LE BORGNE, Guy
- (54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА 3,3-ДИМЕТИЛ-5-ЦИАНО-БЕНЗОКСЕПИН КОРИСНИ ЗА ДОБИВАЊЕ ДЕРИВАТИ НА 5-ФОРМИЛ-БЕНЗОКСЕПИН**
- (57) 1. Соединенија со општата формула (I):



назначени со тоа што

секое од R е независно одбрано од халоген атом; циано група; нитро група; карбокси група; евентуално халогенирана (C_1-C_{16})

алкоксикарбонил група; $R_a-CO-NH-$ или R_aR_bN-CO- група [во која R_a и R_b независно претставуваат евентуално халогениран (C_1-C_{18}) алкил; водороден атом; (C_6-C_{10}) арил или (C_6-C_{10}) арил(C_1-C_5) алкил (каде што арил деловите се евентуално супституирани со халоген атом, со евентуално халогенирана (C_1-C_5) алкил група или со евентуално халогенирана (C_1-C_5) алкокси група); (C_3-C_{12}) циклоалкил евентуално супституиран со халоген атом, со евентуално халогенирана (C_1-C_5) алкил група или со евентуално халогенирана (C_1-C_5) алкокси група]; евентуално халогенирана (C_1-C_{18}) алкил група; евентуално халогениран (C_1-C_{18}) алкокси; и (C_6-C_{10}) арил, (C_6-C_{10}) арил(C_1-C_5) алкил, (C_6-C_{10}) арилокси, (C_3-C_{12}) циклоалкил, (C_3-C_{12}) циклоалкенил, (C_3-C_{12}) циклоалкилокси, (C_3-C_{12}) циклоалкенилокси, (C_6-C_{10}) арилоксикарбонил или (C_6-C_{10}) арилкарбонил; во кои арилните, циклоалкилните и циклоалкенилните делови се евентуално супституирани со халоген атом, со евентуално халогениран (C_1-C_5) алкил или со евентуално халогениран (C_1-C_5) алкокси;

R може да е сместено на положбата 6, 7, 8 или 9 на бензоксипин структурата;

p претставува 0, 1, 2, 3 или 4;

како и нивни геометриски изомери и стереоизомери на соединенијата со формулата (I) или нивни мешавини.

Има уште 24 патентни барања.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)	(51)	(51) основен	(11,13)
A01N31/16	C07C233/15	902761	T1	C07D277/46	A61K31/426 902756 T1
A01N37/18	C07C233/15	902761	T1	C07D281/02	A61K31/554 902759 T1
A01N43/32	A01N43/32	902765	T1	C07D285/36	A61K31/554 902759 T1
A01N43/54	A01N43/32	902765	T1	C07D313/08	C07D313/08 902745 T1
A23B7/00	A23B7/00	902762	T1	C07D405/06	C07D405/06 902758 T1
A61K31/136	A61K9/10	902749	T1	C07D409/12	C07D409/12 902748 T1
A61K31/167	C07C233/15	902761	T1	C07D409/14	C07D409/12 902748 T1
A61K31/421	A61K31/421	902755	T1	C07D413/12	A61K31/421 902755 T1
A61K31/422	A61K31/421	902755	T1	C07D413/14	C07D409/12 902748 T1
A61K31/426	A61K31/426	902756	T1	C07D417/14	C07D409/12 902748 T1
A61K31/4436	C07D409/12	902748	T1	C07D471/04	C07D409/12 902748 T1
A61K31/54	C07D513/04	902766	T1	C07D513/04	C07D513/04 902766 T1
A61K31/55	A61K31/55	902760	T1	C07K1/36	C07K1/36 902751 T1
A61K31/554	A61K31/554	902759	T1	C07K14/505	C07K14/505 902747 T1
A61K31/565	A61K31/565	902757	T1	C07K14/52	C07K14/52 902754 T1
A61K31/57	A61K31/565	902757	T1	C07K16/00	C07K16/00 902763 T1
A61K38/05	A61K31/554	902759	T1	C07K16/28	C07K16/28 902753 T1
A61K38/06	A61K31/554	902759	T1	C07K19/00	C07K14/52 902754 T1
A61K38/19	C07K14/52	902754	T1	C07K5/065	A61K31/554 902759 T1
A61K38/24	A61K38/24	902767	T1	C07K5/087	A61K31/554 902759 T1
A61K47/32	A61K9/10	902749	T1	C07K7/56	C07K7/56 902750 T1
A61K47/38	A61K9/10	902749	T1	C12N15/12	C07K14/505 902747 T1
A61K9/10	A61K9/10	902749	T1	C12N15/19	C07K14/52 902754 T1
A61K9/20	A61K31/55	902760	T1	C12N15/62	C07K14/52 902754 T1
A61P11/00	C07D409/12	902748	T1	C12N5/06	C07K14/52 902754 T1
A61P15/12	A61K31/565	902757	T1	C12N5/08	C07K14/52 902754 T1
A61P17/10	A61K9/10	902749	T1	C12N5/10	C07K14/505 902747 T1
A61P25/28	C07D513/04	902766	T1	C12N5/20	C07K16/28 902753 T1
A61P3/06	A61K31/421	902755	T1	E04B2/82	E04B2/82 902744 T1
A61P3/06	A61K31/554	902759	T1	F21V23/02	F21V31/00 902764 T1
A61P35/00	A61K38/24	902767	T1	F21V31/00	F21V31/00 902764 T1
A61P37/00	07D409/12	902748	T1	F21V7/10	F21V31/00 902764 T1
A61P7/06	C07K14/505	902747	T1	G01N33/577	C07K16/28 902753 T1
C07C233/15	C07C233/15	902761	T1	G01N33/68	C07K16/28 902753 T1
C07C233/33	C07C233/15	902761	T1		
C07C233/48	C07C233/15	902761	T1		
C07C235/24	C07C233/15	902761	T1		
C07C235/26	C07C233/15	902761	T1		
C07C237/14	C07C233/15	902761	T1		
C07D223/16	C07D405/06	902758	T1		
C07D263/32	A61K31/421	902755	T1		



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) AMGEN INC.	(51) A 61K 38/19,
(51) C 07K 14/505,	C 07K 19/00, C 12N 15/19,
A 61P 7/06,	15/62, 5/06, 5/08 (11,13) 902754 T1
C 12N 15/12, 5/10 (11,13) 902747 T1	
Applied Research Systems ARS	(73) LES LABORATOIRES SERVIER
Holding N.V. and	(51) A 61K 31/55, 9/20 (11,13) 902760 T1
FOX CHASE CANCER CENTER	
A 61K 38/24,	LES LABORATOIRES SERVIER
A 61P 35/00 (11,13) 902767 T1	C 07D 513/04,
	A 61K 31/54,
	A 61P 25/28 902766 T1
AstraZeneca AB	Les Laboratoires Servier
A 61K 31/554, 38/05, 38/06,	C 07D 405/06, 223/16 902758 T1
A 61P 3/06,	
C 07D 281/02, 285/36,	Merck Sante
C 07K 5/065, 5/087 902759 T1	C 07D 313/08 902745 T1
Aventis Pharma Deutschland GmbH	
C 07K 7/56 902750 T1	Pfizer Inc.
BASF Aktiengesellschaft	C 07D 409/12,
A 01N 43/32, 43/54 902765 T1	A 61K 31/4436,
BASF Aktiengesellschaft and BASF	A 61P 11/00, 37/00,
Corporation	C 07D 409/14, 413/14,
A 23B 7/00 902762 T1	417/14, 471/04 902748 T1
CASPER, Robert;	Pilux & Danpex A.G.
Kopernik, Gideon and	F 21V 31/00,
Shoham, Zeev	23/02, 7/10 902764 T1
A 61K 31/565, 31/57,	PLACOPLATRE
A 61P 15/12 902757 T1	E 04B 2/82 902744 T1
GENENTECH, INC.	QLT USA, Inc.
C 07K 16/00 902763 T1	A 61K 9/10, 31/136,
H. LUNDBECK A/S	47/32, 47/38,
A 61K 31/426,	A 61P 17/10 902749 T1
C 07D 277/46 902756 T1	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Laboratoires Serono SA	A 61K 31/421, 31/422,
C 07K 1/36 902751 T1	A 61P 3/06,
Laboratoires Serono SA	C 07D 263/32, 413/12 902755 T1
C 07K 16/28,	University of Tennessee Research
C 12N 5/20,	Foundation
G 01N 33/577, 33/68 902753 T1	C 07C 233/15,
Laboratoires Serono SA	A 01N 31/16, 37/18,
C 07K 14/52,	A 61K 31/167,
	C 07C 233/33,
	233/48, 235/24,
	235/26, 237/14 902761 T1



ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ПАТЕНТОТ

(11) **900065**

(73) **Zentaris GmbH**

Weismullerstrasse 5060314 Frankfurt am Main, DE

(11) **900535**

(73) **Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc.**

4560 Horton Street, Emeryville, CA 94608, US

(11) **900463**

(73) **ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП**

Кичевски пат бб, 97500 Прилеп, МК

(11) **900657**

(73) **“НОВ КОМПАНИ” ХОЛДИНГ д.о.о. за производство, промет, инженеринг и вработување на инвалиди, увоз-извоз**

ул. “Анкарска”, бр. 23, 1000 Скопје, МК

(11) **900656**

(73) **“НОВ КОМПАНИ” ХОЛДИНГ д.о.о. за производство, промет, инженеринг и вработување на инвалиди, увоз-извоз**

ул. “Анкарска” бр.23, 10, 1000 Скопје, МК

(11) **900733**

(73) **ELF ANTAR FRANCE, Tour Elf, 2, place de la Coupole, La Defense 6, F-92400 Courbevoie, FR**

(11) **900881**

(73) **Sigma-Tau Healthscience S.p.A.**

Via Treviso 4, 00040 Pomezia, IT

(11) **900593**

(73) **ZAMBON GROUP S.P.A.,**

Via della Chimica 9, 36100 Vicenza,, IT
истечен патент



ПРОМЕНА

(11) **901110**

(73) **Nycomed GmbH**

Byk-Gulden-Strasse 278467 Konstanz, DE



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот
(дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) **20080011** (45) 28/02/2009
(22) 27/06/2008

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(30) 911797 08/04/2008 EU

(72) SHEARSBY Graham;
HAYWARD Antonia;
TRIGGS Nicky;
PARR Will and
DOUGLIS Evan

(73) Chivas Holdings (IP) Limited
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3
4DY, GB

(74) Тоневски Драган, адвокат бул. Кочо Рацин бр.14/4-
13 1000 Скопје

(51) **09-03**

(54) **ЛИМЕН КОНТЕЈНЕР**



(21) **20080019** (45) 28/02/2009
(22) 09/10/2008

(28) 2(дизајна), дводимензионален

(72) Виктор Цоковски

(73) ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт-импорт
ул.„518“ бр. 1/2, 1000 Скопје, МК

(51) **19-08**

(54) **ПРЕКРИВКА И ЛЕПЕНКА ЗА КАПАЧЕ**



(21) **20080020**

(45) 28/02/2009

(22) 24/10/2008

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален

(30) 29/317,343 28/04/2008 US

(72) Robert M.Friedman;

Lawrence A.Bone и

Sherry M, Weaver



(73) MARS, INCORPORATED

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(74) БИНСО Д.О.О. Скопје ул. Народен Фронт 7/4 1000
Скопје

(51) **09-03**

(54) **ПАКУВАЊЕ ЗА ЧОКОЛАДНА ТАБЛА**



(21) **20080023** (45) 28/02/2009
(22) 10/11/2008

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален




(72) Дејан Зотовиќ

(73) Дејан Зотовиќ

ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК

(51) **09-09**

(54) **КОШНИЦА ЗА ОТПАДОЦИ**



(21) **20080024** (45) 28/02/2009
(22) 10/11/2008

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален




(72) Дејан Зотовиќ

(73) Дејан Зотовиќ

ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК

(51) **06-01**

(54) **КЛУПА**



(21) **20080025** (45) 28/02/2009
(22) 13/11/2008

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) Сељајдин Азизи
(73) Сељајдин Азизи
ул."Бајрам Шабани" бр.87, 1000 Скопје, МК
(51) **11-01**
(54) **НАРАКВИЦА**




- (21) **20080026** (45) 28/02/2009
 (22) 13/11/2008
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Оскар Когој
 (73) ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје
 бул."Кочо Рацин", градски сид бр.9, 1000 Скопје,
 МК
 (74) Снежана Савиќ Димовска, Адвокат
 Ул. Даме Груев бр. 1-3/4 1000 Скопје
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**



- (21) **20080027** (45) 28/02/2009
(22) 20/11/2008
- (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) МПЦ - Дебарско-Кичевска епархија
Бигорски Манастир „Свети Јован Крстител“ 1254
с. Ростуше, МК
- (51) **06-13**
(54) **АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОКРОВ**



- (21) **20080028** (45) 28/02/2009
 (22) 01/12/2008
 (28) 2(два) дизајна, тродимензионален
 (72) Васил Пишев
 (73) Трговско друштво за производство, трговија и
 услуги „АЛ-МАКС“ ДОО
 ул. „Гоце Делчев“ бб, Струмица, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. Јани Лукровски 5/1/32
 1000 Скопје
 (51) **09-01**
 (54) **САД ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТЕЧНОСТ**



- (21) **20080029** (45) 28/02/2009
(22) 04/12/2008
- (28) 8(осум) дизајни, тридимензионални
(72) Благоја Бајдевски
(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, МК
(51) **09-05**
(54) **АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ**







- (21) **20080030** (45) 28/02/2009
 (22) 04/12/2008
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Чупаркоски Блаже
 (73) КОЖУВЧАНКА ДОО
 ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. Јани Лукровски 5/1/32
 1000 Скопје
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**




(21) **20080031** (45) 28/02/2009
(22) 09/12/2008

(28) 2(два) дизајни, тродимензионален
(72) Кочо Сотировски
(73) Мила ДООЕЛ
ул.Милан Марковиќ број 26, Скопје, МК
(51) **08-10**
(54) **ДРЖАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕД**



(21) **20080032** (45) 28/02/2009
(22) 17/12/2008
(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) Kyriakos Sarantis
(73) GR.SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI &
EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON, ENDYMATON,
OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON
Amarousiou-Chalandriou 26, 15125 Amarousio, GR
(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје ул. Ленинова 15а-13
1000 Скопје
(51) **09-03**
(54) **КУТИЈА ЗА САДОВИ СО ПАРФЕМИ**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(21) број на пријавата

(21) 20080011	(51) 09-03	(21) 20080026	(51) 09-01
20080019	19-08	20080027	06-13
20080020	09-03	20080028	09-01
20080023	09-09	20080029	09-05
20080024	06-01	20080030	09-01
20080025	11-01	20080031	08-10
		20080032	09-03

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид
(21) број на пријавата

(73) Chivas Holdings (IP) Limited	(73) МПЦ - Дебарско-Кичевска епархија
(21) 20080011	(21) 20080027
(73) ДПТУ "КЕНДИ" дооел експорт-импорт	(73) Трговско друштво за производство,
(21) 20080019	трговија и услуги "АЛ-МАКС" ДОО
(73) MARS, INCORPORATED	(21) 20080028
(21) 20080020	(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
(73) Дејан Зотовиќ	(21) 20080029
(21) 20080023	(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
(73) Дејан Зотовиќ	(21) 20080030
(21) 20080024	(73) Мила ДООЕЛ
(73) Селџадин Азизи	(21) 20080031
(21) 20080025	(73) GR.SARANTIS ANONYMI
(73) ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје	VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA
(21) 20080026	KALLYNTIKON, ENDYMATON,
	OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON
	EIDON
	(21) 20080032



ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (11) **00569** (45) 28/02/2009
 (21) 20080001 (22) 17/01/2008
 (18) 17/01/2013
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Богдановски Славче (с.Непроштено, Теарце-Тетово)
 (73) Богдановски Славче
 с.Непроштено, Теарце-Тетово, МК
 (51) **06-10**
 (54) **ЗАВЕСА ЗА ВРАТА**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51) 06-10 (11) 00569 (51) (11)

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) **Богдановски Славче**
(11) 00569 (21) 2008001



ПРОДОЛЖУВАЊЕ

(111)	(186)
00182	14/12/2013
00183	14/12/2013
00390	19/11/2013
00391	19/11/2013
00395	29/12/2013
00396	29/12/2013
00397	29/12/2013
00398	29/12/2013
00399	29/12/2013
00400	29/12/2013
00401	29/12/2013
00402	29/12/2013
00403	29/12/2013
00404	29/12/2013
00405	29/12/2013
00424	04/12/2014



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 141 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2004/178** (220) 04/03/2004
(442) 28/02/2009

(731) **Pickfords Limited**
345 Southbury Road, Enfield, Middlesex,
EN1 1UP, UK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PICKFORDS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспорт и испорака на стоки; организирање на транспортирање и достава на стоки; услуги за преселување; услуги за пакување, пакување во колет (дрвени рамки), пакување во амбалажа и складирање; обезбедено транспортирање и складирање на стоки и вредности; транспортирање и складирање на стоки во разладени услови; услуги за магационирање и изнајмување на магацини; услуги поврзани со испорака на товар; услуги за царинење; степен на информации поврзани со транспортот на стоки; услуги за раководење со товар и материјално-техничка поддршка; дистрибутивни услуги

(210) **TM 2004/632** (220) 06/09/2004
(442) 28/02/2009

(300) 2370212 09/08/2004 GB

(731) **Mittal Steel Technologies Limited**
IFS Court, 28 Cybercity, Ebene, MU

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

MITTAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** - производи од железо, челик, легури на железо, ДРИ- директно редицуран челик, лимени плочи, галванизиран челик, челик обложен со боја или алуминиум; железо, челик, легури на железо, ДРИ- директно редицуран челик, лимени плочи, галванизиран челик, челични производи обложени со боја или алуминиум во форма на блокови, плочи, цевки, туби, покривки, ленти, фолии, прачки, жици, калем, греди, плочи, меѓупроизводи, шипки, секции и други форми; железна руда; меѓупроизводи и метални материјали за железнички пруги; градетжни материјали од метал; неелектрични кабли, жици и јажиња од железо, челик, легури од железо, ДРИ- директно редицуран челик, лимени плочи, галванизиран челик, челик обложен со боја или алуминиум; железари, шајки и мали предмети од метал; кален челик; производи од метал; сите други производи во класата 6

кл. **40** - галванизација; чистење на челик; директно редуцирање на железо; производство на челик; калење метал; лиење метал; сите други услуги во класата 40

(210) **TM 2006/698** (220) 06/07/2006
(442) 28/02/2009

(731) **F.HOFFMAN-LA ROCHE AG**
CH-4058 Basel Grenzacherstr. 124, CH

(740) Петре Шилегов, адвокат
Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000

(540)

BON VITA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2007/246** (220) 12/03/2007
(442) 28/02/2009

(731) **Трговец поединец за угостителство**
Пендовски Јован Димитри Охрид Т.П
Охрид, ул. "Цар Самоил" 88, МК

(740) ДРАГАН ГОЦО, адвокат
ул. „Македонски просветители“ бр.8,
6000, Охрид

(540)



(591) кафена, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - подготвување храна и пијалаци, услуги за привремено сместување

(210) **TM 2007/826** (220) 20/08/2007
(442) 28/02/2009

(731) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**
Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје



(540)

DALMATINA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; пифтии (пелтеа, желеа); џемови; компоти, јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадења, преработена и конзервирана риба

(210) **TM 2007/1036**

(220) 30/10/2007

(442) 28/02/2009

(731) **McDonalds Corporation**
One McDonalds Plaza, Oak Brook,
Illinois 60523, US

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

(540)

MCCAFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе

(210) **TM 2008/100**

(220) 30/01/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Banana Republic (ITM) Inc**
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)

BANANA REPUBLIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 патни торби; торби за носење; рачни ташни; торби за плажа; цилиндрични торби; торби за капење; спортски торби; торби; ранци; багаж; чанти; паричници; ученички торби; акт ташни; актовки; куфери; кутии за клучеви; чадори; кутии за козметика; торби за пелени; носачи за бебиња и ремени; ремени за куче; покривки за куче; облека за куче; кебиња за куче; подлоги за куче и кутии за носење што се прикачуваат на кучешки торби

(210) **TM 2008/133**

(220) 13/02/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Јасна Петков Стојановиќ**
ул. Трифун Хаџијанев бр. 3/14,
1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

HPJ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - автомобилисти (облека за автомобилисти), блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека /облека што се прилепува на телото/, око-лувратници од пердуви или крзно, велови /предмети за облекување/, велосипедисти (облека за велосипедисти), влечки, вметнати делови на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски, вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден /предмети за облекување/, гакички со пелени за доенчиња, гимнастика (гимнастички патики), горна облека, горни капути /палета/, готови постави /дел од облека/, градници, доколеници /гамаша/, долна облека, долна облека за впивање пот, домашни фустани, ѓонови, елечи, женски гаки, женски градници /долна облека/, женски капи, женски наметки за бања, женски поткошули, женски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи од еластична ткаенина, здолништа, канцеларки вреќички обложени со крзно /за затоплување на нозете/ не се на електрично греење, капење (капи за капење), капење (костуми за капење), капење (машки гакички за капење), капење (наметки за бања), капење (чевли за капење), капи /беретки/, капути, качулки /предмет за облекување/, коленици, комбинезони за скијање на вода, комбинезони /женска долна облека/, комбинезони /облека/, конфекциска облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули, кошули (одделно направени градни делови од кошули), кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи, ленти за глава (детали на облеката), манжетни /од предмети за облекување/, манипули /украси од ткаенина што ги носат свештениците на раката за време на миса/, машки гаки, машки наметки, морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за облекување/, наметки за бања (сандали за бања), наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки, обувки (горни делови на обувките), обувки (кожена лента зашиена на работ на горниот дел заради зацврстување на ѓотот), обувки (кожени горни делови на обувките), обувки (метални делови на обувките), обувки (топуци за обувки), обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од текстил, пелерини, периферии за шапки, петици, пиџами, плажа (обувки за плажа), планинарски чевли, платнени чевли /чевли за качување/, подврски (држачи за машки чорапи), појаси /предмети за облекување/, покривки за уши /предмети

за облекување/, поткошули, потници за под пазуви, подздолништа, предмети за облекување, престилки /предмети за облекување/, пуловери, пуловери без ракави, ракавици без прсти /работнички ракавици/, ракавици /предмети за облекување/, колани, сандали, свештеничка облека (пелерина со качулка), свилени шамии, сенила за капи, спортски обувки, спортски шорцеви, средства против лизгање на обувките, тоги, топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/, трикотажени предмети за облекување, туника /предмети за облекување/, униформи, француски капи, хартиена облека, цилиндри, чевли, чизми, чизми (горни делови на чизми /сари/), чизмички, чорапи, чорапи (петици за чорапи), чорапи (подврски за чорапи), чорапи против потење, шалови, шамии за на врат, шапки, широки појаси /ленти/, џебови на облека

(210) **TM 2008/134** (220) 13/02/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Јасна Петков Стојановиќ**
ул. Трифун Хаџијанев бр. 3/14,
1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

HGPANTIES HIGIENIC PANTIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** - автомобилисти (облека за автомобилисти), блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека /облека што се прилепува на телото/, околувратници од пердуви или крзно, велови /предмети за облекување/, велосипедисти (облека за велосипедисти), влечки, вметнати делови на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски, вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден /предмети за облекување/, гаќички со пелени за доенчиња, гимнастика (гимнастички патики), горна облека, горни капути /палета/, готови постави /дел од облека/, градници, доколеници /га-маши/, долна облека, долна облека за впивање пот, домашни фустани, ѓонови, елечи, женски гаќи, женски градници /долна облека/, женски капи, женски наметки за бања, женски поткошули, женски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи од еластична ткаенина, здолништа, канцеларки вреќички обложени со крзно /за затоплување на нозете/ не се на електрично греење, капење (капи за капење), капење (костуми за капење), капење (машки гаќички за капење), капење (наметки за бања), капење (чевли за капење), капи /беретки/, капути, качулки /предмет за облекување/, коленици, комбинезони за скијање на вода, комбинезони /женска долна облека/, комбинезони /облека/, конфекциска облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули, кошули (одделно направени градни делови од

кошули), кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи, ленти за глава (детали на облеката), манжетни /од предмети за облекување/, манипули /украси од ткаенина што ги носат свештениците на раката за време на миса/, машки гаќи, машки наметки, морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за облекување/, наметки за бања (сандали за бања), наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки, обувки (горни делови на обувките), обувки (кожена лента зашиена на работ на горниот дел заради зацврстување на ѓотот), обувки (кожени горни делови на обувките), обувки (метални делови на обувките), обувки (топуци за обувки), обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од текстил, пелерини, периферии за шапки, петици, пиџами, плажа (обувки за плажа), планинарски чевли, платнени чевли /чевли за качување/, подврски (држачи за машки чорапи), појаси /предмети за облекување/, покривки за уши /предмети за облекување/, поткошули, потници за под пазуви, подздолништа, предмети за облекување, престилки /предмети за облекување/, пуловери, пуловери без ракави, ракавици без прсти /работнички ракавици/, ракавици /предмети за облекување/, колани, сандали, свештеничка облека (пелерина со качулка), свилени шамии, сенила за капи, спортски обувки, спортски шорцеви, средства против лизгање на обувките, тоги, топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/, трикотажени предмети за облекување, туника /предмети за облекување/, униформи, француски капи, хартиена облека, цилиндри, чевли, чизми, чизми (горни делови на чизми /сари/), чизмички, чорапи, чорапи (петици за чорапи), чорапи (подврски за чорапи), чорапи против потење, шалови, шамии за на врат, шапки, широки појаси /ленти/, џебови на облека

(210) **TM 2008/248** (220) 06/03/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Агенција за обезбедување на имоти и лица**
ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански одреди бб, Пошта 5,
Скопје, МК

(540)





(591) златна, црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

кл. 45 - правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2008/389**

(220) 14/04/2008

(442) 28/02/2009

(731) **MEGGLE AG**

Megglesstrasse 6-12, 83512 Wasserburg, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

VITA DRINK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи, особено пијалаци од сирутка и пијалаци од сирутка со додадено овошје

(210) **TM 2008/392**

(220) 15/04/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Thomson Finance S.A.**

Landis & Gyr-Strasse 3, CH-6300 Zug, CH

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)

THOMSON-REUTERS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - аудио компакт дискови; видео компакт дискови; компакт дискови за читачка меморија; компјутерски оперативни програми; компјутерски програми; компјутерски софтвер поврзан со собирање и распределба на податоци, финансиски берзи, работа со акции, работа со обврзници, финансиски трансакции, новински агенции, право, здравствена заштита, осигурување, наука, општествена наука, фармацевтски производи; магнетни медиуми за податоци; оптички медиуми за податоци; магнетни дискови; магнетни шифрирани картички; интерфејс за компјутери; телепринтери; телекомуникациски апарати и инструменти; компјутери; компјутерски тастатури; компјутерски периферни уреди; принтери за употреба со компјутери; модеми; глумче; компјутерски терминали

кл. 16 - книги; списанија; изданија; фотографии

кл. 35 - огласување; ширење на рекламни материјали; деловни проценки; деловни информации; деловни истраги; деловна администрација; рекламна информација; економско предвидување; изнајмување на канцелариски машини и опрема; деловно пребарување; статистички информации; услуги за преглед на здравствени трошоци за здравствена заштита и информации за здравствени барања и осигурување и информации за контролирање на лекарски трошоци, мерење на здравствените пазари и истражувачки цели

кл. 36 - финансиска анализа; финансиска консултација; фискална проценка; проценка на берза; електронски трансфер на средства; осигурување

кл. 37 - инсталација, одржување и поправка на компјутерски системи

кл. 38 - телекомуникациски услуги; емитување; комуникација со компјутерски терминали; пренос на пораки, информации и слики со помош на компјутер; електронска пошта; праќање пораки; новински агенции; изнајмување на апарати за праќање пораки; телеграфски услуги; кабелски услуги

кл. 42 - изнајмување пристап до компјутерска база на податоци; компјутерско програмирање; изнајмување на компјутери; дизајн на компјутерски софтвер; преработка на компјутерски софтвер; услуги за репортажа; изнајмување на компјутерски софтвер; услуги за компјутерско истражување

кл. 44 - услуги за лакарски и здравствени информации; услуги за здравствена консултација; обезбедување на здравствени статистички извештаи

кл. 45 - услуги за компјутеризирани правно истражување

(210) **TM 2008/604**

(220) 03/06/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Societe des Produits Nestle S.A.**

1800 Vevey, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - чоколада, производи од чоколада, слаткарски производи, слаткарски производи од шеќер, бонбони; пекарски производи, слатки; бисквити, торти, колачиња, обланди, карамели

(210) **TM 2008/676** (220) 16/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) **КИРИЛ АРСОВ**
ул. Стефка Тасев бр. 25, 2300 Кочани, МК

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи/препарати

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со фармацевтски производи

(210) **TM 2008/677** (220) 12/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG**
Am Ahlmannkai, 24768 Rendsburg, DE

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)

XTRADRAIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури; градежни материјали од метал, особено олуци, одводни канали и шахти, нивни капаци, како и делови од горенаведените производи

кл. 17 - каучук, гума, пластика и производи направени од истите материјали; пластика во истисната форма (полу-готови производи); материјал за пакување, плумбирање и изолација; особено плумби и плумбирачки материјали; флексибилни цевки (неметални)

кл. 19 - градежни материјали (неметални), особено направени од цемент, пластика и пластичен цемент, особено олуци, одводни канали и шахти, како и нивни капаци

(210) **TM 2008/685** (220) 17/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за компјутерски услуги**
ЕНТЕРНЕТ ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр. 98 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, разгледници, известување, книги, календари, обвивки (хартиени производи), нотеси за вметнување, нацрти, ознаки (натписи) од хартија, папки за документи, плакати (постери)

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување на јавни текстови, пропагандни дејности, рекламна хроника, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламни агенции, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетингот)

(210) **TM 2008/686** (220) 17/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за компјутерски услуги**
ЕНТЕРНЕТ ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр. 98 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, разгледници, известување, книги, календари, обвивки (хартиени производи), нотеси за вметнување, нацрти, ознаки (натписи) од хартија, папки за документи, плакати (постери)

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување на јавни текстови, пропагандни дејности, рекламна хроника, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламни агенции, ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетингот)

кл. **41** - забава, спортски и културни активности, игри за пари, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, разонода, разонода (упатство за разонода), разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), спортски натпревари (организирање спортски натпревари), спортски обложувалници

(210) **TM 2008/687** (220) 17/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за компјутерски услуги**
ЕНТЕРНЕТ ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр. 98 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени со другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **28** - игри и играчки

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** телекомуникации

кл. **41** - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2008/695** (220) 20/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

DETTOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - препарати за чистење и рибане и абразивни препарати; препарати за белење; детергенти; препарати за перење; сапуни; сапуни за раце; гелови за тело; гелови за туширање; средства за тоилет; препарати за нега на кожа; дезодоранси за лична употреба; пасти за заби; средства за чистење на уста; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во кои има вебризгано препарати за чистење; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во кои има вебризгани дезинфектанти за чистење

кл. **5** - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; антисептички препарати, анти-бактериски препарати, дезинфекциски препарати, гермициди; санитарии за раце; инсектициди и митициди; одбивачи на инсекти; препарати за уништување и одвраќање бактерии; фунгициди; препарати за освежување на воздух, препарати за прочистување воздух; дезодоранси (различни од оние за лична употреба); спрејови за неутрализирање, контролирање или редуцирање на алергенси; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во кои има вебризгани дезинфекциски препарати за хигиенска употреба

(210) **TM 2008/696** (220) 20/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - препарати за чистење и рибане и абразивни препарати; препарати за белење; детергенти; препарати за перење; сапуни; сапуни за раце; гелови за тело; гелови за туширање; средства за тоилет; препарати за нега на кожа; дезодоранси за лична употреба; пасти за заби; средства за чистење на уста; штофови, крпи, ткаенини и

сунѓери во кои има вебризгани препарати за чистење; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во кои има вебризгани дезинфектанти за чистење

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; антисептички препарати, анти-бактериски препарати, дезинфекциски препрати, гермициди; санитарии за раце; инсектициди и митициди; одбивачи на инсекти; препарати за уништување и одвраќање бактерии; фунгициди; препарати за освежување воздух, препарати за прочистување на воздух; дезодоранси (различни од оние за лична употреба); спрејови за неутрализирање, контролирање или редуцирање на алергенси; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во кои има вебризгани дезинфекциски препарати за хигиенска употреба

(210) **TM 2008/715** (220) 25/06/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Ford Models, Inc.**
111 5th Avenue, New York, NY 10003, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FORD MODELS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - услуги за забава, имено подготвување и одржување натпревари и избор на модни манекени

(210) **TM 2008/755** (220) 01/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ASTRAZENECA UK LIMITED**
15 Stanhope Gate London W1Y 1LN, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

NEXIUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; фармацевтски производи

(210) **TM 2008/756** (220) 01/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ASTRAZENECA UK LIMITED**
15 Stanhope Gate London W1Y 1LN, GB

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SYMBICORT TURBUHALER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; фармацевтски производи

(210) **TM 2008/786** (220) 07/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ГАЛАФАРМ дооел Скопје**
ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково,
Скопје, МК

(540)



(591) светло жолта, темно жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати; диететски производи

(210) **TM 2008/809** (220) 11/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **„МАДОНА '95" ДООЕЛ Ангелина експорт-**
импорт Скопје Уметничка галерија и
антикварница „БЕЗИСТЕН"
ул. Вељко Влаховиќ бр. 3 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, (трговски друштва за вршење услуги со уметнички предмети и уметнички слики, антиквитети, уникатен порцелан и стакло, кристални предмети, накит од благороден метал, украсни предмети и предмети за домаќинство и други уникатни предмети)

(210) **TM 2008/810** (220) 11/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) „КАЛАБЕР” ДООЕЛ Скопје
Вински ресторан „НАНА”
ул. Никола Вапцаров бр. 1 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(210) **TM 2008/813** (220) 14/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) ДПТУ „ВЕДРО МИЛК” ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово
ул. Тоде Думба бр. 76, 1300 Куманово, МК

(540)



(591) темно кафена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи

(210) **TM 2008/841** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за организирање на туристички
патувања и продажба на билети **ВОЈАЖЕР**
ТУРИСТИК СЕРВИС ДОО Скопје
Бул. АВНОЈ бр. 106-4/6, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул. „Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина, зелена, портокалова и
жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(210) **TM 2008/844** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. „Орце Николов” 1556, 1000, Скопје

(540)

Your prepaid point!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **TM 2008/845** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул. „Орце Николов” 1556, 1000, Скопје

(540)

Your prepaid point!

(591) сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **ТМ 2008/846** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **ТМ 2008/847** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **ТМ 2008/848** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **ТМ 2008/849** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) ТМ 2008/850

(220) 24/07/2008

(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО

Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) ТМ 2008/851

(220) 24/07/2008

(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО

Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) ТМ 2008/852

(220) 24/07/2008

(442) 28/02/2009

(731) БЈ ТОБАКО

Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ

ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) ТМ 2008/853

(220) 24/07/2008

(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

Together

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско дополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **ТМ 2008/854** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

Together

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско дополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **ТМ 2008/855** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

Together

(591) зелена, сива, кафена(месо) и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги;

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско дополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **ТМ 2008/856** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

e-prepaid

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. 35 - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 - телекомуникации

кл. 42 - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско дополнување на сметки (е-ваучер)



(210) **TM 2008/857** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

e-prepaid

(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **35** - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **TM 2008/858** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

Together...

(591) зелена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **35** - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **TM 2008/859** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

Together...

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **35** - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **TM 2008/860** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

e-voucher
Your prepaid point!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **35** - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надополнување на сметки (е-ваучер)

(210) **TM 2008/861** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

e-voucher
Your prepaid point!

(591) зелена, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **35** - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надолнување на сметки (е-ваучер)

(210) **TM 2008/862** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

e-voucher

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **35** - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надолнување на сметки (е-ваучер)

(210) **TM 2008/863** (220) 24/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БЈ ТОБАКО**
Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, МК

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

e-voucher

(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти; опрема за обработка на податоци и компјутери; ПОС терминали и вендинг машини

кл. **35** - обезбедување и извршување на активности во областа на малопродажба, големопродажба, застапништво и дистрибуција на припејд и постпејд производи и услуги, телекомуникациски производи, тобако, лотариски услуги

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** - телекомуникации

кл. **42** - изработка на програми за компјутери, процесирање на податоци и електронско надолнување на сметки (е-ваучер)

(210) **TM 2008/864** (220) 25/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **МК „ЗЕН“ ДОО Штип**
Бул. Гоце Делчев б.б. Штип, МК

(540)


V VIVENDI

(591) светло сина, окер жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** - текстил и текстилни производи

кл. **25** - облека

(210) **TM 2008/869** (220) 25/07/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И КЕЛЕШОСКА**
ул.Алберт Ајнштајн бр.4/1, Скопје, МК

(740) **Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И КЕЛЕШОСКА**
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците


(210) **TM 2008/885**

(220) 29/07/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Сашо Бањански****ул.Лесновска бр.9, 1000 Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари, тутун, производи за пушачи, кибрит

(210) **TM 2008/906**

(220) 30/07/2008

(442) 28/02/2009

(731) **МАРАТОН ГРУП ДООЕЛ - Скопје****Бул. Јане Сандански 109-5/26, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) портокалова, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - агенција за трговски информации; агенции за увоз-извоз; водење дејност (служби за

давање совети за водење на одделни дејности); дејности (консултации за водење на дејностите); дејности (професионални консултации); дејности (советување за организирање и водење на дејностите); демонстрација на производи; истражувања за дејностите; изложби (организирање изложби) во комерцијални или реклами цели; изнајмување рекламен простор; изнајмување уреднички апарати; изнајмување рекламен матерерјал; извоз (агенции за извоз-увоз); јавно мислење (испитување на јавното мислење; манекени (манекенски услуги) во рекламни и промовирачки цели на продажбата; објавување рекламни текстови; огласување (рекламирање); организирање изложби во комерцијални и рекламни цели; пазар (побарувачка на пазарот); пазар (проучување на пазарот); плакатирање /огла-сување; помош во управување со индустриски или трговски претпријатија; промоција/ продажба за трето лице; пропагандни дејности; проучување на пазарот/маркетинг/; распределба/дистрибуција/ на примероци; рекламирање по пат на телевизија; рекламна документација (уредување рекламна документација); рекламна хроника; рекламни агенции; увоз-извоз (агенции за увоз-извоз; ширење рекламен матерјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 36 - вредносни бонови (издавање вредносни бонови); животно осигурување (потпишување на полиса за животно осигурување); заем врз основа на залог; заеми; кредитни агенции; менување (менувачници); посредување

кл. 41 - коцкарници/игри/ (услуги на коцкарниците); лотарии (организирање лотарии); конференции (организирање и водење конферемции); конгреси (организирање и водење конгреси); мерење на време на спортски манифестации; монтажа на радио и телевизиски програми; натпревари (организирање натпревари)/обука или забава; приредби (одржување на приредби); семинари (организирање и водење симпозиуми; спортска опрема (изнајмување спортска програма/ со исклучок на возила/); спортска опрема (користење спортска опрема); спортски натпревари (организирање спортски натпревари); студио за снимање (услуги на студио за снимање)

(210) **TM 2008/912**

(220) 30/07/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ЛАСОИ Д.О.О. Скопје****ул. Востаничка бр.57, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 16 - хартија, картони производи од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2008/932**

(220) 31/07/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ПЦЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул.Иван Милутиновиќ бр.7Б, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2008/960**

(220) 05/08/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО**
Скопје
Бул. АСНОМ бр.24/3-10, Скопје, МК

(740) Марта Поповска

ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) сребрена, бела, жолта, црвена, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставата; забава спортски и културни активности

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица: лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **ТМ 2008/967**

(220) 05/08/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за развој и поврзување на кабловски системи ГЛОБАЛ КОМУНИКАЦИОНС НЕТВОРКС**
ДООЕЛ Скопје
ул.Каирска бр.31, 1000 Скопје, МК

(540)

Global Communications Networks Ltd

(591) темносива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2008/975** (220) 04/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство услуги и трговија
КРИН ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз
с.Беровци, Прилеп, МК**

(540)



(591) црна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **19** - гранит, мермер, травертин, оникс и кварцит

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со неполирани и полирани плочи изработени во финални продукти

(210) **TM 2008/984** (220) 06/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
ул.Никола Вапцаров 13-а Скопје, МК**

(540)



(591) црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **44** - услуги за надворешно и внатрешно одржување на хигиена

кл. **45** - безбедносни услуги за заштита на имоти и лица, лични и општествени услуги што ги дава на трети лица

(210) **TM 2008/1021** (220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **НЕОКОМ АД
бул."Кузман Јосифовски Питу" бр.15,
Скопје, МК**

(540)



(591) виолетова и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, прморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување, и настава; апарати и инструменти за спроведување; вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електроцитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или

слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни; конструкции, поправки, инсталационски услуги

кл. **41** - образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер; и софтвер

(210) **TM 2008/1024** (220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Трговско друштво за промет и услуги
СУНИЛЕНС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул.Димитар Влахов бб, при МКЦ, МК**

(540)



(591) портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - сушен зеленчук, масла и масти за јадење

кл. **30** - брашно и производи од жита, производи од тесто, квасец

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со: сушен зеленчук-кромид, масло за јадење, масти-маргарини за пекарство-слаткарство, свеж и сув квасец, пченкарен скроб, брашно, производи од тесто-обланди, сусам, адитиви за пекарство

(210) **TM 2008/1025** (220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **САНМАРТИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово
Област Студена вода бб, 1200 Тетово, МК**

(740) **ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје**

(540)



(591) сива, црна, бела, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** - апарати за зафаќање вода; бањи (греалки за бањи), бањи (инсталации за бањи), бањи (опрема за бањи), бањи на седење (кади за бањи)

на седење), бањи со вртложни струења на водата, бањи со топол воздух (апарати за бањите со топол воздух), бидеа за миене, вентили, вода (апарати за филтрирање на водата), вода (апарати и инсталации за смекнување на водата), вода (грејачи на вода), вода (инсталации за довод на вода), водоводи, водоводни инсталации, греалки за купатило, даски за ВЦ школки, електрични бојлери, јонизација (апарати за јонизација), кабини за туширање, кади за бањање, кади за бањање (облоги за кади за бањање), кади за бањање во седечка положба, заварување (апарати и инсталации за заварување), вентили за испуштање за инсталации за парно греење, генератори, греалки, греење (електрични апарати за греење), греење (исталации за греење), греење (котли/печки/ за греење), греење (уреди за греење), грејачи, грејачки плочки, електрични грејачки нишки, електрични радијатори, радијатори, заварување, котли за греење, котлиња со грејни цевки (бојлери), метални арматури за печки, мешалки, напојување на котли за централно греење, нужници (санитарни чворови), кабини за турски бањи, подлоги за цевки на вода, санитарни чворови, санитарни чворови за мажи (писоари), ВЦ школки, чешми, славини

кл. 20 - држачи за крпи, држачи за сапун, држачи за тоалетна хартија, емалјирано стакло, кади за капење бебиња, канти за отпадоци, керамички производи за домаќинство, миксери, млечно стакло, огледала, мозаици од стакло, порцелански производи, плочки за купатила, силициумови влакна, тоалетен прибор

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со: апарати за зафаќање вода, бањи (греалки за бањи), бањи (инсталации за бањи), бањи (опрема за бањи), бањи на седење (кади за бањи на седење), бањи со вртложни струења на водата, бањи со топол воздух (апарати за бањите со топол воздух), бидеа за миене, вентили, вода (апарати за филтрирање на водата), вода (апарати и инсталации за смекнување на водата), вода (грејачи на вода), вода (инсталации за довод на вода), водоводи, водоводни инсталации, греалки за купатило, даски за ВЦ школки, електрични бојлери, јонизација (апарати за јонизација), кабини за туширање, кади за бањање, кади за бањање (облоги за кади за бањање), кади за бањање во седечка положба, заварување (апарати и инсталации за заварување), вентили за испуштање за инсталации за парно греење, генератори, греалки, греење (електрични апарати за греење), греење (исталации за греење), греење (котли/печки/ за греење), греење (уреди за греење), грејачи, грејачки плочки, електрични грејачки нишки, електрични радијатори, заварување, котли за греење, котлиња со грејни цевки (бојлери), метални арматури за печки, мешалки, напојување на котли за централно греење, нужници (санитарни чворови), кабини за турски бањи, подлоги за цевки на вода, санитарни чворови санитарни чворови за мажи (писоари), ВЦ школки, славини, држачи за крпи, држачи за сапун, држачи за тоалетна хартија, емалјирано

стакло, кади за капење бебиња, канти за отпадоци, керамички производи за домаќинство, миксери, млечно стакло, огледала, мозаици од стакло, порцелански производи, плочки за купатила, силициумови влакна, тоалетен прибор, градежни материјали, железарија, алати, машини, радијатори, електроди и жици за заварување, електромотори, изолатори, машини и алати за градежништво, изолациони материјали

(210) ТМ 2008/1026 (220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
ул.8-ми Септември бб, Скопје, МК

(540)



(591) жолта, црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

(210) ТМ 2008/1027 (220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, промет и услуги „РИЧЧИ“ Калем Адил д.о.о.е.л.
ул.„СВ.Климент Охридски“ бр.4-18,
6000 Охрид, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика;

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, увоз-извоз

(210) ТМ 2008/1028 (220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за проектирање, маркетинг и пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Првوماјска б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, изработка и продажба на промотивни материјали, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на ситетие материјали, или од пластика

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи;

канцелариски работи, маркетинг, рекламирање и истражување на пазаро

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги, инженеринг и проектирање на градежни објекти

(210) ТМ 2008/1029 (220) 11/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Nova Brands S.A.,
14A, rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина, кафена, темно жолта и светло жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - хранливи додатоци за медицинска употреба; диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба; храна за бебиња

(210) ТМ 2008/1030 (220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) АГРОТЕХНА АТАНАС И ДР. ДОО увоз-извоз
Скопје
Ул.Првوماјска 1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење и вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 21 - куќни и кујнски апарати и садови

кл. 35 - рекламирање, водење на работењето, управување со работа, канцелариски работи, продажба на големо и мало на апарати за домаќинство

(210) ТМ 2008/1034 (220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Кафе бар СТАГЕ Кафе ТП Адријан Стефановиќ
- Скопје
ул.Ленинова 14-А/3, Скопје, МК

(540)



(591) црна, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување пијалози; кафетерии

(210) ТМ 2008/1035 (220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие
за трговија д.д. Цеље
ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, гјроизводи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок зк печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1036** (220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Акционерскодруштво ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија д.д. Цеље**
ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, СИ

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, гјроизводи од тесто и слатки, сладолед;

мед, меласа; квасец, прашок зк печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1037** (220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Акционерскодруштво ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија д.д. Цеље**
ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, СИ

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, гјроизводи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок зк печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1038** (220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија д.д. Цеље**
ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, црна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, гјроизводи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок зк печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1039** (220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија д.д. Цеље**
ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, гјроизводи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок зк печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** - земјоделски, градинарски и шумски производи изрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **32** - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1044** (220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Акционерско Друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал промет и услуги „Др. Пановски“**
ул. Скупи 3 бб, 1000 Скопје, МК

(540)

DR. PANOVSKI

(591) жолта и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски производи

кл. **10** - хируршки и медицински помагала и инструменти, хируршки материјали за шиене

кл. **35** - услуги за продажба на големо и мало на медицински препарати

(210) **TM 2008/1045** (220) 12/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за промет и услуги Медитрејд 94 ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
ул. Скупи 3 бб, 1000 Скопје, МК

(540)

MEDITREJD 94

(591) темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати

кл. 10 - хируршки и медицински помагала и инструменти, хируршки материјали за шиене

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на медицински препарати

(210) **TM 2008/1046**

(220) 13/08/2008

(442) 28/02/2009

(731) **друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија ул.Граничен премин Богородица бр.Хотел Фламинго Богородица Гевгелија, МК**

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје**

(540)



(591) злато

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - игри за пари

кл. 43 - хотелски услуги, подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1047**

(220) 13/08/2008

(442) 28/02/2009

(731) **друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија ул.Граничен премин Богородица бр.Хотел Фламинго Богородица Гевгелија, МК**

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје**

(540)



(591) злато и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - игри за пари

кл. 43 - хотелски услуги, подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1048**

(220) 13/08/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Кафетерија „Еспресо-Примо“ ТП.Јане Данаил Коложег бул.Партизански Одреди бр.39, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) **TM 2008/1053**

(220) 14/08/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ДЕНЕБОЛА ДОО Скопје ул.11 Октомврибр. 3, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со кожа: обувки, чанти, модни додатоци и кожна галантерија: паричници, ремени, ракавици и др.

(210) **TM 2008/1054**

(220) 14/08/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за промет и услуги СТИЛОС ДООЕЛ Скопје ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20, МК**

(540)



(591) црна и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, канцелариски материјали, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјал за обука и настава (освен апарати)



кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив штои не се опфатени со другите класи, куфери и патни торби, чадори за дожд

(210) **ТМ 2008/1059** (220) 14/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ДГТУ ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ**
увоз извоз Скопје
ул.Алексо Демниевски бр.42, Скопје, МК

(540)



(591) жолта и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(210) **ТМ 2008/1060** (220) 14/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. Илинденска бб 2310 Винаца, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 - трговски дејности, увоз-извоз (агенции за увоз-извоз)

(210) **ТМ 2008/1062** (220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Трговско друштво за производство, трговија**
на големо и мало РИНЕЛСА ДОО увоз-извоз
ул.Студена вода бр.бб, 1200 Тетово, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 - садови за домаќинство

(210) **ТМ 2008/1063** (220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Трговско друштво за промет на големо и мало,**
угостителство и туризам ПЕТРОЛ - КОМПАНИ
Ристо и др.увоз-извоз ДОО Тетово
ул.Скопски пат, Студена вода, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, темно сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 - садови за домаќинство

(210) **ТМ 2008/1064** (220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Трговско друштво за промет на големо и мало,**
угостителство и туризам ПЕТРОЛ - КОМПАНИ
Ристо и др.увоз-извоз ДОО Тетово
ул.Скопски пат, Студена вода, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, темно сина, жолта и бела

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива, горива (вклучително и течните горива за мотори)

(210) **TM 2008/1066** (220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Ненад Јаниќевиќ**
бул.Кочо Рацин бр.38-1/5, Скопје, МК

(540)



(591) бордо

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 - правни услуги

(210) **TM 2008/1070** (220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Приватна здравствена установа**
- Поликлиника од специјалистичко-
консултативна здравствена дејност
„Ројал Медика“
ул.Маршал Тито 131, 1484 Богданци, МК

(540)



(591) виолетова, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 - медицински услуги

(210) **TM 2008/1072** (220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство услуги и трговија**
УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз Скопје
бул.Гоце делчев бр.11, ДТЦ Мавровка, лам.А,
кат 1/8, Скопје, МК

(540)



(591) бела, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивни легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал што не се опфатени со другите класи, руди
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што несе од метал

кл. 40 - обработка на материјали

(210) **TM 2008/1073** (220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство услуги и трговија**
УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз Скопје
бул.Гоце делчев бр.11, ДТЦ Мавровка, лам.А,
кат 1/8, Скопје, МК

(540)

UNI-GRAN-MER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивни легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал што не се опфатени со другите класи, руди
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што несе од метал

кл. 40 - обработка на материјали

(210) **TM 2008/1076** (220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Урбан Инвест доо**
с.Возарци, п.фах 166, 1430 Кавадарци, МК

(540)



(591) златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 - мозаик стоне плочи и павер елементи, неметални градежни материјали, цврсти неметални



цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкциспоменици што не се од метал

кл. 37 - монтажа на мозаик стоне плочи и павер елементи, градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **TM 2008/1077** (220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Урбан Инвест доо**
с.Возарци, п.фах 166, 1430 Кавадарци, МК

(540)



(591) темно црвена, жолто кафена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 - мозаик стоне плочи и павер елементи, неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкциспоменици што не се од метал

кл. 37 - монтажа на мозаик стоне плочи и павер елементи, градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **TM 2008/1078** (220) 15/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Урбан Инвест доо**
с.Возарци, п.фах 166, 1430 Кавадарци, МК

(540)



(591) зелена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 - павер елементи, неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкциспоменици што не се од метал

кл. 37 - монтажа на павер елементи, градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **TM 2008/1094** (220) 19/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Трговско друштво за работа со недвижности и услуги ТЦЦ Еуромед дооел експорт-импорт, Скопје**

ул. Васил Главинов бр.12, МК

(540)



(591) црвена, бела сина, златна, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(210) **TM 2008/1110** (220) 10/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство промет и услуги „Интеркопи“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул. Првوماјска бб, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2008/1112** (220) 21/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **МОДУЛПЛАСТ ДОО**
ул. Сервисна зона југ реон 40 - Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 - неметални градежни материјали, рамки за врати и прозорци

(210) **TM 2008/1127** (220) 22/08/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Park Global Holdings, Inc.**
Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, MN 55459, US

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - хотелиерски услуги; услуги на барови и ресторани; услуги на резрвирање соби

(210) ТМ 2008/1138

(220) 22/08/2008

(442) 28/02/2009

(731) Рудпроинг-Мустакас

ул. Лондонска бр. 12/10 Скопје, МК

(740) Рудпроинг-Мустакас

Ул.Маршал Тито бр. 30, Македонски Брод

(540)



(591) зелена и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 - маса за мазнење сидови, фасади и тавани, лепило за плочки, малтер за малтерисување внатрешни и надворешни сидови

(210) ТМ 2008/1151

(220) 27/08/2008

(442) 28/02/2009

(731) КИВИ ДОО Скопје

ул. Баница бр. 12, Скопје - Кисела Вода, МК

(740) КИВИ ДОО Скопје

Ул. Иво Лола Рибар бр. 39, лок 10, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање, услуги при продажба на големо и мало со рекламни материјали, односи со јавноста

кл. 41 - забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2008/1176

(220) 01/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Трговско друштво МАКОТЕКС експорт импорт АД

ул. Македонија бр. 9-11 Скопје, МК

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материји; вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материји за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите; декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 22 - јажиња, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили едра, вреки и торби што не се опфатени со другите класи; материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, чевли и капи

(210) ТМ 2008/1178

(220) 02/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за услуги МАГРА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

ул. Македонија 29/4 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сива (темно и светла), црна и сина



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање, водење на работење, управување со работа, канцелариски работи, делови и менаџмент консултациски услуги

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 45 - правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги даваат на трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2008/1181**

(220) 02/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги АРХИПРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
ул. Петар Поп Арсов бр. 45, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контролирање на електрицитетот

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контролирање на електрицитетот

кл. 37 - градежни конструкции, поправки и инсталациски услуги за изведување водоводни, електрични, телефонски и компјутерски инсталации

(210) **TM 2008/1182**

(220) 02/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за компјутерски услуги и производи ИЗАК СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје**
ул. Јан Хус бр. 4, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - производство на опрема за обработка на податоци, компјутери и компјутерска опрема и галантерија

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на компјутери и компјутерска опрема и галантерија

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања за проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2008/1188**

(220) 03/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ДТУ ПОЛАНЕЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Орце Николов 85/1-2 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - организирање патувања

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1194**

(220) 03/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **United States Gypsum Company**
(a Delaware corporation)
550 West Adams Street Chicago,
Illinois 60661, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)

SHEETROCK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 - сепаратори; затки; финиши; материјали за подготовка на основен слој; сидни премачкувачи во вид на боја

кл. 6 - метални производи; тавани од метал; метален прибор за гипс-картон системи; носачи на гипс-картони; конструкции за сидни преградни системи; делови и фитинзи за сите гореспоменати производи

кл. 8 - рачни алати и направи (рачни); рачни алати, особено ножеви со широки сечива, ножеви со широки сечива за спојници за гипс-картони, садови за малтер, рачки за садови за малтер, пили, мистрии, садови за смеса за спојници, миксери за смеса за спојници, апликатори за ленти за заштита на кошињата на сидовите, брусилки, дигалки за гипс-картони, чекани, турпии, режачки алати во форма на т-линијар и универзални ножеви, делови и фитинзи за сите гореспоменати производи

кл. 17 - производи и соединенија за обработка на спојки во згради, смеси за пополнување спојки, премачкувачи; лента во форма на производи за обработка на спојки, обработлив материјал кој или се згуснува или се стврдува за формирање спојки; подготовка за обработка на спојки; сидни премачкувачи во вид на боја

кл. 19 - сидни и тавански плочки и плочи; гипсани плочки и плочи; прибор за гипс-картон системи; гипс; цементен малтер за залевање спојници

(210) **TM 2008/1204** (220) 04/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за трговија
ПИРАМИДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
Градски трговски центар сектор 7, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - производи за гимнастика и спорт

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало: облека, обувки, капи и производи за гимнастика и спорт

(210) **TM 2008/1205** (220) 04/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за трговија
ПИРАМИДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
Градски трговски центар сектор 7, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - производи за гимнастика и спорт

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало: облека, обувки, капи и производи за гимнастика и спорт

(210) **TM 2008/1206** (220) 04/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за трговија

ПИРАМИДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
Градски трговски центар сектор 7, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - производи за гимнастика и спорт

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало: облека, обувки, капи и производи за гимнастика и спорт

(210) **TM 2008/1211** (220) 04/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Klik Mee doo**
Cara Dusana 268-j, Beograd, RS

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црна и сите нијанси на сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи во врска со недвижности

кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2008/1212** (220) 04/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ХОРТИ ЕКСПЕРТ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Лазар Личеновски бб, пфах. 416,
1000 Скопје, МК

(540)





(591) зелена, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња, билки и природно цвеќе

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња, билки и природно цвеќе

(210) **TM 2008/1213**

(220) 04/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги во секторот за растенија и хортикултура Бруски Интернационал ДОО увоз-извоз Скопје**
ул. Октомвриска Революција бб, п.фах 457,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, црвена, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња, билки и природно цвеќе

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња, билки и природно цвеќе

(210) **TM 2008/1228**

(220) 09/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Хот Спот ДООЕЛ**
Иво Рибар Лола 73/3-13, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги за продажба на мало со компјутери, компјутерска опрема и канцелариски прибор

(210) **TM 2008/1230**

(220) 10/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Intel Corporation**

**2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, US**

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)

INTRU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - компјутерски софтвер; софтвер за 3D анимација; софтвер за технолошка обработка на 3D анимација за создавање, произведување, снимање, пренесување или репродукција на звук, видео, филм, филм (за фотоапарат), анимирана содржина, софтверски програми, графика и слики; компјутерски софтвер за употреба поврзана со дигитална анимација и специјални ефекти на слики; софтвер за обработка на слики, графика и текст; софтвер за управување и подобрување на звучниот квалитет кај компјутерската и аудио опрема; софтвер за компјутерски игри; софтвер за компјутерска графика; софтвер за електронски игри; софтвер за игри; софтвер за видео игри; софтвер за игри со виртуелна реалност; интерактивни видео игри составени од компјутерски хардвер и софтвер; компјутери; сервери; работни станици; компјутерски хардвер, компјутерски матични плочи, интегрирани кола, полупроводници и процесори, касети за видео игри; компјутерски софтвер за играње видео игри и компјутерски игри со други преку глобална компјутерска или комуникациска мрежа; компјутерски софтвер за компресија и декомпресија на податоци и видео слики; нотес (notebook) и лаптоп (laptop) компјутери; преносливи компјутери; рачно преносливи (handheld) компјутери; преносливи (tablet) компјутери; ултра мобилни компјутери; компјутерски софтвер за употреба во обезбедување пристап за повеќе корисници на глобална компјутерска мрежа за информации; компјутерски фирмвер (firmware), имено, софтвер за компјутерски оперативен систем, софтвер за компјутерска корист и други компјутерски софтвери; преносливи видео плеери; лични направи за играње; диск плеери со висока дефиниција; ДВД (DVD) плеери

кл. 41 - услуги за забава, имено, производство на долгометражни филмови, видеа и филмови; обезбедување телевизија, видео и специјални ефекти за долгометражни филмови; развој на софтвер за употреба во производство на долгометражни филмови, видеа и филмови; услуги за производство на анимации; услуги за производство на софтвер за мултимедиска забава

(210) **TM 2008/1233** (220) 10/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ТИВЕРИОПОЛСКА ФИЛМСКА АЛИЈАНСА**
ул. Цар Самуил 20, Струмица, МК
(540)



(591) сина и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - културни активности

(210) **TM 2008/1236** (220) 10/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **BPB United Kingdom Limited**
Aldwych House, 81 Aldwych,
London WC2B 4HQ, UK

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ**
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

PROMIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 - неметални градежни материјали; делови и опрема за претходно наведената стока; смеси за спојување

(210) **TM 2008/1238** (220) 11/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ЦИЛАЗ ЛАЗЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Иво Лопа Рибар бр. 132 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со возила и автоделови; рекламирање, водење на работењето, управување со работата

кл. 37 - одржување и поправка на возила

(210) **TM 2008/1239** (220) 11/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за услуги Хилл Интернационал дооел**
Скопје
8ма ударна бригада бр. 20, МК

(540)



(591) жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање; водење на работење; управување со работа; канцелариски работи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања

кл. 45 - лични и социјални услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2008/1241** (220) 11/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ТРД К-15 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје**
ул. Никола Русински бб 1000 Скопје, МК

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)

БЛЕНДЕР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - брошури, книги, магазини (периодични)

кл. 41 - забава; продукција на радио и телевизиски програми; продукција на шоу програми; продукција на филм на видео лента; искористување на он-лајн електронски изданија; не преносливи; издавање на текстови различни од промотивни текстови; телевизиска забава; пишување на текстови

(210) **TM 2008/1242** (220) 11/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, промет и услуги**
СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје
ул. Елисе Поповски бр. 57, МК

(740) **Марта Поповска**
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



**STONE
DESIGN**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **20** - мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. **36** - осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи

поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. **40** - обработка на материјали


кл. **45** - правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2008/1247** (220) 11/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Трговско Друштво за трговија на големо и мало и услуги ЦАД Дејан ДООЕЛ увоз-извоз АФЖ, 57, 1000 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање

или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **42** - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2008/1248** (220) 11/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

MEADOW BREEZE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - препарати за перење и белење за куќна употреба; подобрувач на текстил; сапуни за неперсонална нега; есенцијални масла; препарати за парфимирање на воздух и текстил

(210) **TM 2008/1250** (220) 12/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА
ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Никола Вапцаров бр. 22 Центар
1000 Скопје, МК**

(540)



(591) тиркизно сина, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги, организирање патувања

кл. **43** - привремено сместување

кл. 45 - правни услуги, лични и социјални услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2008/1251** (220) 12/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за проет и услуги ПИКС ПЛУС ТРАДЕ ДОО Скопје**
ул. ботун 24а, МК

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(591) бела, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување: водење на работење; управување со работи; канцеларски работи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и планирање што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2008/1252** (220) 12/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg,
IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

РОЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - телефони, мобилни телефони, двосмерни радио уреди, радио примопредаватели, лични дигитални потсетници, преносиви аудио и видео плеери, уреди за електронски пораки, рачни уреди за игри, електронски камери, особено дигитални камери, видео камери; компјутерски софтвер за електронско трговско работење кој овозможува корисникот безбедно да праќа нарачки и да врши исплата во областа на електронските деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа, телекомуникациска мрежа или безжични сигнали што се генерираат со телекомуникациска опрема вклучително радио модеми; единици за глобално

позиционирање, батерии, полначи за батерии и адаптери за напон

кл. 38 - услуги на безжична телефонија и електронски пренос на податоци и документи по пат на комуникациски мрежи и глобални компјутерски мрежи

(210) **TM 2008/1253** (220) 12/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne "POLFA" Spolka Akcyjna**
Ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, PL

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

NOZETAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2008/1257** (220) 15/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за електронски комуникации НЕКСКОМ-МАКЕДОНИЈА извоз-увоз ДООЕЛ Скопје**
ул. Водњанска бр. 35, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2008/1260** (220) 15/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за електронски комуникации НЕКСКОМ-МАКЕДОНИЈА извоз-увоз ДООЕЛ Скопје**
ул. Водњанска бр. 35, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2008/1262**

(220) 15/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за консалтинг и сметководство****ПРО КОНСИЛИО ДООЕЛ Скопје****ул. Миле Поп Јорданов бр. 70/21, МК**(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**

Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, кафена и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот, финансиски консалтинг и сметководство

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2008/1263**

(220) 15/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје****ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК**(740) **Леонид Трпеноски, адвокат**

ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

COSMO 3G

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2008/1264**

(220) 15/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје****ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК**(740) **Леонид Трпеноски, адвокат**

ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

COSMOFON 3G

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2008/1267**

(220) 15/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје****ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК**(740) **Леонид Трпеноски, адвокат**

ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 - телекомуникации

(210) **ТМ 2008/1270** (220) 15/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје**
ул."11 Октомври" број 125, 1000 Скопје, МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сива, црна, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** - тутун било преработен или непреработен,
производи од тутун, замена за тутун што не е
за медицински или лековити цели, цигари; пури;
производи за пушачите и кибрит

(210) **ТМ 2008/1276** (220) 16/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово
ул. ЈНА бр. 30 Куманово, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Perle
NOIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
трговски дејности, увоз-извоз

(210) **ТМ 2008/1277** (220) 16/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово
ул. ЈНА бр. 30 Куманово, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **35** - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
трговски дејности, увоз-извоз

(210) **ТМ 2008/1278** (220) 16/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Горан Арсовски**
Македонска Ударна бригада бр. 46
1300 Куманово, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

DEGRASS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. **35** - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности (професионални консултации),
демонстрација на производи, пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
персонал (вработување персонал), производни
цени, промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/ма-ркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз,
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/

(210) **TM 2008/1279** (220) 16/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С
ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје**
Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), производни цени, промоција /продажба за трејго лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /ма-ркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **41** - изложби /организирање изложби/ во културни или воспитни цели, клубови, услуги на клубови /забава или одгледување/, книги (издавање книги), книги (изнајмување книги), конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), натпревари (организирање и натпревари) /обука, забава/, приредби (одржување приредби), семинари (организирање и водење семинари), клубови со средби, стручни консултации (не се однесуваат на водење на работите)

(210) **TM 2008/1282** (220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Брокерска кука НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје**
бул. Партизански одреди бр. 62-2/9,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - сметководство, бизнис консалтинг, бизнис информации, бизнис истражувања, консалтинг за бизнис менаџмент и организација поддршка во бизнис менаџмент, бизнис менаџмент консалтинг, консалтинг за бизнис организација, бизнис истражување, професионален бизнис консалтинг, анализи на цени, репродукција на документи,

економски предвидувања фактурирање, маркетинг истражувања, услуги како поддоговарач (бизнис поддршка), услуги за споредување на цени, услуги за набавки за други (набавка на стоки и услуги за други бизниси), односи со јавност, статистика (компилација на -), подготовка на даноци

кл. **36** - актуарски услуги, финансиски анализи, банкарство, брокерство, услуги за финансиски ликвидации, капитални инвестиции, чекови, клиринг, клириншки куќи, кредитни бироа финансиски консалтинг, консалтинг (осигурување), финансиски евалуации, финансиски анализи, финансиски менаџмент, финансиски работи, финансиски информации, гаранции, консалтинг за осигурување, кредитни бироа, финансиски евалуации, размена на пари, финансиски информации, основање фондови, раководење со фондови, електронски трансфер на фондови, информации за домашно банкарство, осигурителни информации, заеми, осигурување, консалтинг за осигурување, информации за осигурување, капитални инвестиции, финансиски заеми, хипотеки, заеднички фондови, проценка на трошоци, услуги за плаќање при пензионирање, услуги за осигурување на депозити, тргување со хартии од вредност, тргување со акции и обврзници, тргување на берза финансиски трансакции, финансиски трансакции на берза

кл. **41** - издавање на книги, едукативни услуги, едукативни информации, давање инструкции, преводи, обезбедување он-лајн електронски публикации, издавање на електронски книги и журналы, издавање на текстови, организирање и одржување на семинари, пишување на текстови, подучување

(210) **TM 2008/1283** (220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **BIOGEN IDEC MA Inc.**
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

AVONEX CERTIPEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - медицински апарати и инструменти, имено, шприцеви, држачи за шприцеви за олеснето ракување со шприц и инјекција, уреди за инјектирање за фармацевтски производи и уреди за автоинјектирање за фармацевтски производи

(210) **TM 2008/1284** (220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **BIOGEN IDEC MA Inc.**
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

AVONEX QUICKCLICK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 - медицински апарати и инструменти, имено, шприцеви, држачи за шприцеви за олеснето ракување со шприц и инјекција, уреди за инјектирање за фармацевтски производи и уреди за автоинјектирање за фармацевтски производи

(210) **TM 2008/1285** (220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **FOX INTERNATIONAL CHANNELS (U.S.), Inc.**
1211 Avenue of the Americas, New York,
New York 10036, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CULT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гасење пожар

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. 38 - телекомуникации

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2008/1286** (220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за превоз, производство и промет**
ДЕ ЛУКС ДОО Скопје
ул. Мите Богоевски бр.4/1-4 Аеродром
1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги

(210) **TM 2008/1288** (220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за градежништво, производство,**
трговија и услуги увоз-извоз СИМИНЖЕНЕРИНГ
ДООЕЛ Струмица
ГТЦ Глобал 2 кат 2400 Струмица, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и жолто кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - работи поврзани со недвижен имот
кл. 37 - градежни конструкции

(210) **TM 2008/1289** (220) 17/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија, услуги и**
угостителство СИРЕНА-АС ДООЕЛ увоз извоз
Куманово
ул. Илинденска бр. 43 1300 Куманово, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)

КУМАНОВСКА РОШТИЛИЈАДА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - забава

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) **TM 2008/1291** (220) 18/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
БИАНА - TRADE увоз-извоз
1300 Куманово, ул. 100 бр. 70 а, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)

BIANA-trade

(591) виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** - обувки

(210) **TM 2008/1292** (220) 18/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги**
БИАНА - TRADE увоз-извоз
1300 Куманово, ул. 100 бр. 70 а, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)

BIANA[®]
shoes

(591) виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** - обувки

(210) **TM 2008/1295** (220) 18/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **АШАЈА ЕКСКЛУЗИВ ДОО увоз-извоз Скопје**
ул. Нобелова 22, Скопје, МК

(740) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ**
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало на:
домашни миленици, храна за домашни миленици,
опрема за домашни миленици

кл. **44** - ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега
на убавината на животните

(210) **TM 2008/1296** (220) 18/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за градежништво, трговија и услуги**
увоз извоз ДЕ ЛУКС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Струмица

ГТЦ Глобал 2 кат 2400 Струмица, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО**
бул. „Кочо Рацин“ 14, 1000, Скопје

(540)



(591) жолто, кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни конструкции

(210) **TM 2008/1297** (220) 18/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за градежништво, трговија и услуги**
увоз извоз ДЕ ЛУКС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Струмица

ГТЦ Глобал 2 кат 2400 Струмица, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО**
бул. „Кочо Рацин“ 14, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** - градежни конструкции

(210) **TM 2008/1299** (220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги S**
& S ДООЕЛ увоз-извоз
6330 Струга, ул. Едвард Кардељ бр. 725, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - трикотажна и конфекциска облека

(210) **TM 2008/1300** (220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за монтажа, сервис и промет на големо и мало ОНИКС-САТ Денис ДООЕЛ увоз-извоз**

ул. Разлошка бр. 9/1-9, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)

ONYX-SAT



Satellite & TV Equipment

(591) сина, жолта, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација

(210) **TM 2008/1301** (220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **СИТИ КАР ДООЕЛ**

ул. Јани Лукровски 2/54 Скопје, МК

(540)

City Car

(591) сини букви со црн траг

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со возила, делови за возила

(210) **TM 2008/1303** (220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Baltimore Aircoil Company, Inc.**

100 West 10th Street, Wilmington, Delaware, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - разладни кули, кондензатори испарувачи и нивни делови за индустриски цели

(210) **TM 2008/1304** (220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Трговско друштво за промет и услуги ИНК-ТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ**

ул. Абас Емин бр.4, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)

**HOTEL
LEBED**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - организирање патувања и туризам

кл. 43 - привремено сместување и услуги за подготвување храна и пијалоци во хотели и ресторани

(210) **TM 2008/1305** (220) 19/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Трговско друштво за промет и услуги ИНК-ТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ**

ул. Абас Емин бр.4, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, покривки за кревети и маси и постелнина

кл. 39 - организирање патувања и туризам

кл. 43 - привремено сместување и услуги за подготвување храна и пијалаци во хотели и ресторани

(210) **TM 2008/1306**

(220) 19/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ИН-БРОКЕР А.Д. Скопје**

ул. Теодосије Гологанов 58 ТДЦ Унија кат 3, 1000 Скопје, МК

(740) Пекопрем ДОО Скопје

бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - осигурување, финансиски работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2008/1311**

(220) 22/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Филолошки Факултет „Блаже Конески“ Скопје**
Центар за тестирање и сертифицирање на македонски јазик како странски/втор јазик - ЦЕТИСМАК

бул. Крсте Мисирков бб 1000 Скопје, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО**

бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги

(210) **TM 2008/1312**

(220) 22/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**

300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - паста за заби и течност за освежување уста

(210) **TM 2008/1313**

(220) 22/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**

300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - паста за заби и течност за освежување на уста

(210) **TM 2008/1314**

(220) 22/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за трговија и услуги ГИФТ ХАУС ДОО**
увоз-извоз Скопје

ул. Петко Јанчевски бр. 46 б, 1000 Скопје, МК

(740) **ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат**

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со: подароци, ракотворби, предмети за декорација и домашна употреба, уметнички дела и предмети, бижутерија, цвеќе

(210) **TM 2008/1315**

(220) 22/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ИСИС ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Скопје**

ул. Никола Вапцаров бр.6, 1000 Скопје, МК

(740) **ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат**

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) сива, црвена, темно црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - недвижен имот (агенции за недвижен имот), закуп на недвижен имот, недвижен имот (проценка на недвижен имот), недвижен имот (управување со недвижен имот), посредување во трговија со недвижен имот, станови (изнајмување станови)

(210) **TM 2008/1316**

(220) 22/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ИСИС ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Скопје**
ул. Никола Вапцаров бр.6, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) сина, сива, црна, бела и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - недвижен имот (агенции за недвижен имот), закуп на недвижен имот, недвижен имот (проценка на недвижен имот), недвижен имот (управување со недвижен имот), посредување во трговија со недвижен имот, станови (изнајмување станови)

(210) **TM 2008/1317**

(220) 22/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за туризам, консалтинг, услуги и трговија Планет Травел ДООЕЛ-Скопје**
Бриселска 7-3/12, Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2008/1321**

(220) 22/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,**
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе (вештачко кафе); брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок запечење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз, чоколадо, чоколадни табли, чоколадни бонбони (слатки), топла чоколада

(210) **TM 2008/1322**

(220) 22/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,**
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

PLAYBOY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе (вештачко кафе); брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец, прашок запечење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз, чоколадо, чоколадни табли, чоколадни бонбони (слатки), топла чоколада

(210) **TM 2008/1323**

(220) 22/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ГИСДАТА ДООЕЛ Скопје**
Самоилова бр.72, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и планирањето поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2008/1326

(220) 23/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Исовски Ратко

с. Глоѓи, ул.101 Б.Б., Тетово, МК

(540)



(591) жолта, светло сина, кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мед и производи од мед

(210) ТМ 2008/1329

(220) 23/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за трговија, туризам и угостителство

АРБОТРАВЕЛ Донче ДООЕЛ увоз-извоз

бул. Партизански Одреди бр. 21 А2/1

Скопје, МК

(740) ЈАНИКЕВИЌ НЕНАД, адвокат

бул. „Кочо Рацин“ бр.38/1-5, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспорти услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) ТМ 2008/1331

(220) 23/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Privredno drustvo za proizvodnju i prodaju

deterdzenata „BEOHEMIJA-INHEM“ DOO

Pancevacka bb, Zrenjanin, RS

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји наменети за индустријата)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото, материји за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(210) ТМ 2008/1332

(220) 23/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) ПИЦА ХОТ ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УГОСТИТЕЛСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ

Скопје, ул. Иво Рибар Лола бр. 44/7, МК

(540)



(591) црвена, жолта, зелена, бела, црна, сите нијанси на кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) ТМ 2008/1336

(220) 24/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Македонска Авторска Агенција ДОО

бул. Кочо Рацин 14, п. факс 148,

1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 - правни услуги

(210) ТМ 2008/1337

(220) 24/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за услуги, производство и трговија
БЕТСИТИ БАЛКАН д.о.о Скопје
бул. Партизански Одреди А-3/1
1000 Скопје, МК

(540)



(591) светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - игри на среќа

(210) ТМ 2008/1340

(220) 24/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) КАПИТАЛ МЕДИА ГРУП ДОО увоз-извоз
ул. „Партизански одреди“ 17/1-16,
1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - весници, хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, печатарски букви, печатени изданија, публикации, списанија

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, објавување јавни текстови, обработканатекстови,огласување/рекламирање/,

пропагандни дејности, распределба/дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку компјутерска мрежа

кл. 41 - објавување текстови /текстови што не се рекламни/ пишување текстови /текстови што не се рекламни/, он-лајн објава на списанија (електронски публикации на весници), издавање книги, објавување електронски книги и списанија преку компјутерски мрежи

(210) ТМ 2008/1341

(220) 24/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) КАПИТАЛ МЕДИА ГРУП ДОО увоз-извоз
ул. „Партизански одреди“ 17/1-16,
1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)

KAPITAL MEDIA GROUP DOO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - весници, хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, печатарски букви, печатени изданија, публикации, списанија

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови, објавување јавни текстови, обработканатекстови,огласување/рекламирање/, пропагандни дејности, распределба/дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, он-лајн рекламирање преку компјутерска мрежа

кл. 41 - објавување текстови /текстови што не се рекламни/ пишување текстови текстови што не се рекламни/, он-лајн објави на списанија (електронски публикации на весници), издавање книги, објавување електронски книги и списанија преку компјутерски мрежи

(210) ТМ 2008/1342

(220) 24/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) КАПИТАЛ МЕДИА ГРУП ДОО увоз-извоз
ул. „Партизански одреди“ 17/1-16,
1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина и бела

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 41 - објавување текстови /текстови што не се рекламни/ пишување текстови /текстови што не се рекламни/, он-лајн објава на списанија (електронски публикации на весници), издавање книги, објавување електронски книги и списанија преку компјутерски мрежи

(210) ТМ 2008/1346

(220) 25/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Фејдом Интериорс доо
ул. Дебарца 46, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало: седечки гарнитури, осветлување и ентериерни додатоци

(210) ТМ 2008/1347

(220) 25/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт - импорт
ул. „Сава Михајлов -10“ бр.6 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - чорапи

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на чорапи

(210) ТМ 2008/1351

(220) 25/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт - импорт
ул. „Сава Михајлов -10“ бр.6 1000 Скопје, МК

(540)



(591) розова, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - чорапи

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со чорапи

(210) ТМ 2008/1353

(220) 25/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за интелектуални услуги ЕГЗЕКЈУТИВ
СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Ѓорѓов бр.22/1-1 Скопје
Аеродром, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)

EXECUTIVE SEARCH CONSULTING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услуги за заштитан а имот и лица, правни услуги

(210) ТМ 2008/1354

(220) 25/09/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за интелектуални услуги ЕГЗЕКЈУТИВ
СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Ѓорѓов бр.22/1-1 Скопје
Аеродром, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) темно розова (циклама), светло зелена и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; правни услуги

(210) **TM 2008/1358** (220) 26/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Трговско друштво за производство, промет и услуги, КОСМО Антиќ Емилија, увоз-извоз, ДООЕЛ**
ул. Томе Пуре 1а, Бутел, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 - неметали градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

(210) **TM 2008/1444** (220) 01/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Sanofi - Aventis**
174, avenue de France, 75013 Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

АКОМПЛИА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2008/1445** (220) 01/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

АМАРИЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи за орален третман на дијабетис

(210) **TM 2008/1447** (220) 01/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ЛАНТУС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - антидијабетски фармацевтски препарати

(210) **TM 2008/1448** (220) 01/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **HOECHST GmbH**
Bruningstrasse 50
D-65929 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ОПТИКЛИК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - инсулински препарати

кл. 10 - медицински уреди и апарати, имено пенкала за инсулин

(210) **TM 2008/1449** (220) 01/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ОПТИПЕН ПРО 1

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 - медицински уреди, инструменти и апарати,
имено инјектори за инсулин

(210) **TM 2008/1450**

(220) 01/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ИНСУМАН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - инсулински препарати во инјектирачка
форма

(210) **TM 2008/1451**

(220) 01/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Aktionerno Droujestvo**
BULGARTABAC HOLDING
62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за
цвакање; снус тутун (шведски тутун што не чади
додека согорува); цигари, пури, цигарилоси;
супстанции за пушење што се продаваат заедно
или одделно од тутунот, не се за медицински
намени и не се наменети за лекување; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија
за цигари, цевчиња и чибуци за цигари, кибрити,
запалки; пепелници од неблагородни метали

(210) **TM 2008/1452**

(220) 01/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство промет и услуги**
ВУЛЕ КОМ ДОО увоз-извоз
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.130,
МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
метални производи и железарија

(210) **TM 2008/1462**

(220) 02/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ДПТУ Воман Менаџер ДООЕЛ Скопје**
ул. Сава Михајлов 8/9 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
текстил и текстилни производи, облека, обувки и
капи

(210) **TM 2008/1465**

(220) 03/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за трговија и услуги ДЕА СТУДИО**
ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 44 Б, МК

(540)



(591) зелена-лимон, црна и златно-жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - обувки

(210) **TM 2008/1468**

(220) 03/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **СТ ПРОДУКЦИЈА**
ул. Анри Барбис 56-1/13, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, црвена, жолта, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 16 - хартија, картон и производите, од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговежнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што не се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2008/1469** (220) 03/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Агенција за економско-правна поддршка и процена „Про Агенс“ -Скопје**
ул. Наум Наумовски - Борче, бр. 68/4,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - печатени работи; фотографии; канцелариски материјали и канцелариски прибор; материјали за обука и настава; пластични материјали за пакување

кл. 39 - организирање патувања

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава

кл. 42 - научни услуги, истражувања и планирања

кл. 45 - правни услуги

(210) **TM 2008/1470**

(220) 03/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **АЛДИС Трејд ДОО**

ул. Ферид Бајрам бр.43, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со: млеко и млечни производи, кафе, капучино, инстант кафе, инстант витамински напивки, тестенини, шпагети, варен зеленчук, варено овошје, грозје /суво/, замрзнато овошје, зеленчук (салата од зеленчук), конзервиран грашок, конзервиран зеленчук, конзервиран шампињони /печурки/, леќа /зеленчук/ конзервирана, мармалад, месо (конзервирано месо), месо (месни екстракти), овошје (конзервирано овошје), овошни желиња, овошни салати, путер, пченка (пченкарно масло), риба, риба (конзервирана риба), рибини филети, јадења врз база на риба, салами, салати. од зеленчук, сардини, морски плодови /неживи/, сирење, сувомесни производи, сушен зеленчук, туна, урми, џем, бадеми, (слатки врз база на бадеми), бисквити, бонбони, вафли, жита (снегулки од сушени жита), какао (производи од какао), карамел бонбони, марципан /слатки од шеќер и бадем/, медени слатки, овошни слатки, пастили /бонбони/, пржена пченка, пудинзи, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацвстување на сладоледот) слаткарски производи, слатки, торти, украси за слатки /за јадење/за слатки, чајни колачиња /мињони/, чоколада, млеко за сончање,

влошки, козметички памук, чепкалки за уши, влажни шамичиња; за бебе, влажни шамичиња за козметичка употреба, прашоци за перење, шампони за бебе, сапуни за бебе, средства за миене садови, сапуни, крем-сапуни, кожни крпи, сунѓери, сунѓери за миене садови, сунѓери-крпи, абразивни крпи, жици за садови, средства за чистење, светилки, козметички средства за лична хигиена, парфери, дезодоранси, пасти за заби, бои за коса, лосиони, лосиони за бричење, детски хартиени пелени, бела техника

(210) **TM 2008/1471** (220) 03/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за посредување, трговија и услуги
ГЛОБАЛ ПЛУС увоз-извоз ДОО Скопје
ул. Дебарца бр. 28, МК

(540)



(591) златножолта, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** - кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **23** - предено и конец за текстил

кл. **24** - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. **25** - облека, обувки и капи

кл. **26** - тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. **35** - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** - телекомуникации

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. **40** - обработка на материјали

(210) **TM 2008/1474** (220) 03/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **HARTINGTON BUSINESS, S.L**
C/ Marina, 16-18 Planta 30 C
08005 Barcelona, ES

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

NASODREN

(551) индивидуална

TM 2008/1471

(510, 511)

кл. **5** - лекови за хумана медицина; фармацевтски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; средства за дезинфекција за медицински или хигиенски цели

(210) **TM 2008/1475** (220) 03/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за посредување, трговија и услуги
ПАРФИМЕРИЈА ПЛАЗА ДОО Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје
ТЦ Рамстор, МК

(540)



(591) црвена, сиво сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо со парфимериски производи

(210) **TM 2008/1477** (220) 29/09/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Инекс „Горица“ АД Охрид**
ул. Наум Охридски 5-7 6000 Охрид, МК

(540)



(591) темно син

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за приготвување храна и пијалоци и привремено сместување

(210) **TM 2008/1478** (220) 06/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **МАКС Компјутери**
ул. Штипска бр.5 1000 Скопје, МК

(540)



Трговски марки

(591) сина, жолта, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо на компјутерски конфигурации

кл. 37 - вмрежување, аларни системи, видео надзор и сервис

(210) **TM 2008/1479** (220) 06/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Филолошки Факултет „Блаже Конески“ Скопје**
Центар за тестирање и сертифицирање на
македонски јазик како странски/втор јазик -
ЦЕТИСМАК
бул. Крсте Мисирков бб 1000 Скопје, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО**
бул. „Кочо Рацин“ 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги

(210) **TM 2008/1480** (220) 06/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Темо Групп ДООЕЛ**
Ефтим Спространов 20, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со компјутери, копјутерска и индустриска опрема

(210) **TM 2008/1481** (220) 06/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Темо Групп ДООЕЛ**
Ефтим Спространов 20, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, бела, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со компјутери, копјутерска и индустриска опрема

(210) **TM 2008/1482** (220) 06/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ**
ул. „Орце Николов“ 1556, 1000, Скопје

(540)

AQUA ESSENSES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимирани препарати за атмосфера; колекција (збирка), есенцијални масла, спрејови за парфемирање на собите; препарати за парфемирање или ароматизирање на воздухот

кл. 5 препарати за освежување на воздухот, препарати за прочистување на воздухот; освежувачи на воздухот во соби; препарати за парфимирање или ароматизирање на воздухот; дезодоранси; препарати за неутрализирање на непријатни миризби

кл. 11 апарати и инструменти, сите за миризба, прочистување или освежување на атмосферата; делови и додатоци за сите наведени стоки

(210) **TM 2008/1483** (220) 06/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за трговија и услуги ИН ДО МА ДОО**
Скопје
ул. Донбас бр.6-5, МК

(740) **Марта Поповска**
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

кл. 45 - правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребит на поединците

(210) TM 2008/1489

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009


(731) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) црвена, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалоци

(210) TM 2008/1491

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) зелена, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - алишта, обувки, капи

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалоци

(210) TM 2008/1492

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)

MTN DEW

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 - алишта, обувки, капи

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалоци

(210) TM 2008/1493

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) црвена, бела, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалаци

(210) **TM 2008/1494**

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИЗАШТИТАНАИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) црвена, бела, сина, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалаци

(210) **TM 2008/1495**

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИЗАШТИТАНАИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) црвена, бела, сина, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалаци

(210) **TM 2008/1496**

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИЗАШТИТАНАИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалаци

(210) **TM 2008/1497**

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИЗАШТИТАНАИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалаци

(210) **TM 2008/1499**

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕИЗАШТИТАНАИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерални и сода води и други безалкохолни пијалочи, пијалочи и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалочи

(210) **TM 2008/1500**

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **PepsiCo, Inc.****700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US**

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерални и сода води и други безалкохолни пијалочи, овошни пијалочи и овошни сокови, сирупи и други препарати за подготвување на пијалочи

(210) **TM 2008/1501**

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **PepsiCo, Inc.****700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US**

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) црвена, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерални и сода води и други безалкохолни пијалочи, овошни пијалочи и овошни сокови, сирупи и други препарати за подготвување на пијалочи

(210) **TM 2008/1502**

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **PepsiCo, Inc.****700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US**

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) црвена, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - минерални и сода води и други безалкохолни пијалочи, пијалочи и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалочи

(210) **TM 2008/1503**

(220) 07/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Некстсенс ДОО Скопје****бул. Партизански Одреди 101, МК**

(740) Некстсенс ДОО Скопје

бул. Партизански Одреди 62

(540)



(591) плаво зелена, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на настава; забава, спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и планирање кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2008/1504** (220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ХОТЕЛ ВИЛА СИЛИА**
ул. Востаничка бр. 30 Скопје, МК
(540)

HOTEL VILA SILIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалоци и привремено сместување

(210) **TM 2008/1505** (220) 07/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **MINRAD INC.**
Bethlehem PA, 18017, US

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TERRELL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фарнацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; фармацевтски производи

(210) **TM 2008/1507** (220) 08/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за трговија, производство и услуги**
ДАТАПОИНТ КОМПЈУТЕРС ДОО увоз-извоз
Скопје
ул. 29-ти Ноември бр. 42-8 - Центар
1000 Скопје, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО**
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена, сина, виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **40** - обработка на материјали

кл. **42** - проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **45** - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица зза задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2008/1513** (220) 09/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ТД БМ КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Рузвелтова бр. 63а 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - услуги при продажба на мало и големо на медицински опрема

(210) **TM 2008/1514** (220) 09/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт - импорт**
ул. 518 бр.1/2 Скопје, МК
(540)



(591) кафена, црвена, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** - мед

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало на мед

(210) **TM 2008/1515** (220) 09/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт - импорт**
ул. 518 бр.1/2 Скопје, МК
(540)



(591) кафена, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мед

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на мед

(210) **TM 2008/1516**

(220) 09/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт - импорт**
ул. 518 бр.1/2 Скопје, МК

(540)



(591) кафена, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 - мед

кл. 35 - услуги при продажба на мед, на големо и мало

(210) **TM 2008/1517**

(220) 10/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за трговија и услуги МУСТ ДООЕЛ**
увоз извоз Скопје
ул. Кеј 13-ти Ноември
ГТЦ Секција 2 локал 26, МК

(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

(210) **TM 2008/1518**

(220) 10/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ЛАСОИ Д.О.О. Скопје**
ул. Востаничка бр.57, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 - куќни или кујнски апарати садови за домаќинство, чешли и сунгери, четки (освен сликарски), материјали за правење четки; производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово или полуобработено стакло (освен градежно), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно, производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1519**

(220) 10/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за информациони ситеми ЕИН-СОФ**
Дооел Скопје
ул. Скупи бр. 3А Скопје, МК(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)



(591) сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на наставаа; забава; спортски и културни активности

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развоја на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2008/1521**

(220) 10/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ОЗОН ДООЕЛ**
Загребска 45, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, темнозелена, зелена, светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - греење, ладење, вентилација

кл. 17 - материјали за изолација

кл. 19 - неметални градежни материјали

кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги
кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2008/1523** (220) 10/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ОЗОН ДООЕЛ**
Загребска 45, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, темнозелена, зелена, светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - греење, ладење, вентилација

кл. 17 - материјали за изолација

кл. 19 - неметални градежни материјали

кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2008/1524** (220) 10/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ОЗОН ДООЕЛ**
Загребска 45, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, темнозелена, зелена, светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 - греење, ладење, вентилација

кл. 17 - материјали за изолација

кл. 19 - неметални градежни материјали

кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

кл. 38 - телекомуникации

(210) **TM 2008/1528** (220) 13/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **AVENTIS INC**
3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,
Delaware 19807, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ТЕЛФАСТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи

(210) **TM 2008/1529** (220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Трговскодруштво за вработување на инвалидни**
лица-заштитно друштво за производство,
трговија и услуги ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ
увоз-извоз
2320 Делчево, ул. Индустриска бб, МК

(740) МАКЕДОНИЈА ПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, сребрена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 - предено и конец за текстил

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(210) **TM 2008/1531** (220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **SmithKline Beecham Corporation**
One Franklin Plaza, Philadelphia, PA 19102, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ДИШИ ЛЕСНО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции;
назални спрееви, спрееви за грло, средства за
плакнење уста (за медицински намени); фластери,
материјали за завои

кл. 10 - медицински апарати и инструменти;
назални мускул-растегнувачи (дилататори), ленти
за грло, назални ленти

(210) **TM 2008/1533** (220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme)**
42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје



(540)

ISLOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - млеко, сирење и млечни производи, масла са јадење и масти

(210) **TM 2008/1534**

(220) 14/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино
Даме Груев 120, 1440 Неготино, МК**

(540)



(591) сина, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **8** - рачни алати и направи, прибор за јадеше, ладно оружје, жилети

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **11** - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. **33** - алкохолни пијалози (освен пиво)

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **TM 2008/1535**

(220) 14/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино
Даме Груев 120, 1440 Неготино, МК**

(540)



(591) сина, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **8** - рачни алати и направи, прибор за јадеше, ладно оружје, жилети

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **11** - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. **33** - алкохолни пијалози (освен пиво)

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **TM 2008/1536**

(220) 14/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино
Даме Груев 120, 1440 Неготино, МК**

(540)

ЕЛМАРК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **8** - рачни алати и направи, прибор за јадеше, ладно оружје, жилети

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **11** - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. **33** - алкохолни пијалози (освен пиво)

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги



(210) **TM 2008/1537** (220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино**
Даме Груев 120, 1440 Неготино, МК

(540)

ПИТКОМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **8** - рачни алати и направи, прибор за јадеше, ладно оружје, жилети

кл. **9** - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **11** - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. **33** - алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. **37** - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) **TM 2008/1538** (220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Calzificio Pinelli S.r.l.**
Via Germania, 11, Castel Goffredo (Mantova), IT

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)

SOLIDEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** - долги чорапи, хеланки, шорцеви, бермуди, панталони и гаќички за слабеење или намалување на килажа; долги чорапи, хеланки, шорцеви, бермуди, панталони и гаќички за намалување на целулит; гаќи, боксерки и кратки панталони за слабеење или намалување на килажа; гаќи, боксерки и кратки панталони за намалување на целулит; еластични долги чорапи за постепено

стегане, долги чорапи со подврски, хеланки, чорапи и доколенки за спречување на болки во мускулите; еластични чорапи (хируршки), чорапи за опуштени вени; еластични топлинки доколенки, гамаши, бициклистички, хулахопки и сиври за слабеење или намалување на килажа; еластични топлинки доколенки, гамаши, бициклистички, хулахопки, сиври за намалување на целулит; еластични топлинки доколенки, гамаши, бициклистички, хулахопки, сиври за болки во мускулите; еластични шорцеви, бермуди и панталони за спречување на болки во мускулите; долги чорапи, чорапи со подврски, хеланки, хеланка за една нога, чорапи, доколенки за терапија на венозни занолувања, за лечење на флеболошки патологии, постоперативна терапија по вариосектомија и сафенктомија и кај профилаксија на венозни заболувања, тромбоза и емболизам, исто така за пациенти со дијабетес, трофични проблеми на кожата и халукс валгус; чорапи за затегнување, чорапи со подврски, хеланки, хеланка за една нога, чорапи, доколенки за употреба по пораѓај и за време на или по хируршки зафат, особено по козметички хируршки зафат, боксерки за масажа, шорцеви, бермуди, сиври, бициклистички, хулахопки, кратки панталони, средна должина панталони, долги панталони, стомачни каиши и корсети; стомачни каиши за слабеење; еластични завои и завои за стегане на анатомски зглобови, каиши и корсети за медицинска употреба; апарати за масажа против целулит, родилки и мидери, хулахопки за родилки за спречување на болки во мускулите и против задржување на вода; ракавици за масажа, перничиња за колена, околеници, штитници за колена и стегачи за колена за медицински цели за лечење и превенција на патологии на зглобовите; еластични стегачи за колено за правенција на патологии на зглобовите за време спортски активности; перничиња за глуждови, штитници за глуждови и стегачи за глуждови за медицински цели за лечење и превенција на патологии на зглобовите; еластични стегачи за глуждови за превенција на патологии на зглобовите за време спортски активности; перничиња за рачни зглобови, штитници за рачни зглобови и стегачи за рачни зглобови за медицински цели за лечење и превенција на патологии на зглобовите; еластични стегачи за рачни зглобови за превенција на патологии на зглобовите за време спортски активности; перничиња за лакт, штитници за лакт и стегачи за лакт за медицински цели за лечење и превенција на патологии на зглобовите; еластични стегачи за превенција на патологии на зглобовите за време спортски активности; нараквици и еластични стегачи за терапевтска употреба и за лечење и превенција на патологии на зглобовите, хируршки, медицински, дентални и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски предмети, материјали за шиене

кл. **25** - чорапи, долги женски чорапи, хеланки, доколенки, гамаши, панталони, сиври, кратки панталони, боксерки, гаќички, градници, трикоа, подврски, трегери, топлинки (дебели чорапи),



чорапи што впираат пот, шорцеви, бермуди, кратки панталони, средна должина панталони, долги панталони, транерки, панталони за играње цез, тесни панталони, топлинки доколенки, хулахопки, сиври, бициклически, трегери, трегери за долги чорапи, шалвари, панталони, фармерки, маици, тренерки, атлетски костими, блузон, корсети, потсукња, поткошула, манжетни (облека), делови од облека, чевли, капи

(210) **TM 2008/1539** (220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје**
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

VIP SMART

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и

видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **41** - услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. **42** - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа

на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2008/1540** (220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје**
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

VIP SMART 200

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **38** - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања

и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информациски од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. **41** - услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; Прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска



мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

- (210) **TM 2008/1541** (220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009
- (731) **ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје**
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК
- (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (540)

VIP SMART 500

- (551) индивидуална
- (510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38-услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски

програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2008/1542** (220) 14/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје**
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

VIP SMART 1500

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи

на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутиција на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки



кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2008/1543** (220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ВИП ОПЕРАТОР** дооел Скопје
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Smart

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или

рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутиција на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и

конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2008/1544** (220) 14/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **ВИП ОПЕРАТОР доел Скопје**
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Smart 200

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутиација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено,



обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) TM 2008/1545

(220) 14/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Smart 500

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), , плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 -услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот,

податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2008/1546**

(220) 14/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје**
ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Smart 1500

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод

(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. 42 - услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги

на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2008/1547** (220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за угостителство и услуги ДЦ САПОРТ ДОО Скопје**
ул. Вељко Влаховиќ бр. 22а, влез 1,
канцеларија 5 Скопје, МК

(540)



(591) сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2008/1550** (220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за превоз и услуги ЛОТУС ТРАНСПОРТ ДОО Скопје**
ул. Гемичиска бр. 117 - Гази Баба
1000 Скопје, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО**
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 - транспортни услуги

(210) **TM 2008/1551** (220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **БИОТЕК ДОО Скопје**
ул. Загребска 28в, МК

(540)



(591) црна, црвена, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање на заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување на штетници, фунгициди, хербициди

кл. **10** - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. **35** - услуги при продажба на големо и мало со фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање на заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување на штетници, фунгициди, хербициди медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2008/1552** (220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ**
Скопје
ул. Босна и Херцеговина бб, Скопје, МК

(540)

PORSCHE
LEASING

(591) бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - финансиски работи

(210) **TM 2008/1553** (220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **HEMOFARM A.D.**

farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 2630 Vrsac, RS

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ**
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ALTRAVESA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** - фармацевтски и ветеринарски препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање на заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување на штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2008/1554** (220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, промет и услуги**
ФЛУИДИ-М Аднан ДООЕЛ експорт-импорт
Ул. Јане Сандански бр. 18 Куманово, МК

(740) **БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат**
Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)

JAFFA CHAMPION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** - пијалочи од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалочи

(210) **TM 2008/1555** (220) 15/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, промет и услуги**
ФЛУИДИ-М Аднан ДООЕЛ експорт-импорт
Ул. Јане Сандански бр. 18 Куманово, МК

(740) **БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат**
Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)





(591) црвена, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пијалочи од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на пијалочи

(210) ТМ 2008/1556

(220) 15/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ФЛУИДИ-М Аднан ДООЕЛ експорт-импорт
Ул. Јане Сандански бр. 18 Куманово, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, жолта, бела, црвена и
кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - пијалочи од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на пијалочи

(210) ТМ 2008/1557

(220) 16/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) Јаневска Лидија
Максим Горки 17/5, Скопје, МК

(740) Ела - Вита Дооел
Кеј 13 Ноември лок.241, 1000 Скопје

(540)

AMICA CAFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалочи

(210) ТМ 2008/1558

(220) 16/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за финансиски услуги, посредување
и консалтинг ГРУП 1 ДОО увоз-извоз Скопје
бул. Илинден бр. 3/1 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците, безбедносни услови за заштита на
имот и лица

(210) ТМ 2008/1559

(220) 16/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за финансиски услуги ЛИЗИНГ 1 ДОО
увоз-извоз Скопје
бул. Илинден бр.3/1 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците, безбедносни услови за заштита на
имот и лица

(210) ТМ 2008/1560

(220) 16/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за услуги, посредување и консалтинг
КРЕДИТ 1 ДОО увоз-извоз Скопје
Булевар Илинден бр.9, Скопје, МК



(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул. "Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците, безбедносни услови за заштита на
имот и лица

(210) **TM 2008/1562** (220) 16/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **WYETH, a Delaware corporation**
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940 - 0874, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ARPAZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
инфламаторни и автоимунолошки болести и
нарушувања, инфективни болести, болести
и нарушувања на метаболизмот, болести и
нарушување на централниот нервен систем;
кардиоваскуларни препарати; онколошки
препарати; препарати за превенција и третирање
на остеопороза; вакцини

(210) **TM 2008/1563** (220) 16/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **WYETH, a Delaware corporation**
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940 - 0874, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CAPENSIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
инфламаторни и автоимунолошки болести и
нарушувања, инфективни болести, болести
и нарушувања на метаболизмот, болести и
нарушување на централниот нервен систем;
кардиоваскуларни препарати; онколошки
препарати; препарати за превенција и третирање
на остеопороза; вакцини

(210) **TM 2008/1564** (220) 16/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **WYETH, a Delaware corporation**
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940 - 0874, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

LENIVEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
инфламаторни и автоимунолошки болести и
нарушувања, инфективни болести, болести
и нарушувања на метаболизмот, болести и
нарушување на централниот нервен систем;
кардиоваскуларни препарати; онколошки
препарати; препарати за превенција и третирање
на остеопороза; вакцини

(210) **TM 2008/1565** (220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД**
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

GOLDEN CLUB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски, оптички за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар



кл. 38 - телекомуникации

- (210) **TM 2008/1566** (220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009
- (731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје**
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, МК
- (740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
- (540)

ELITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 - телекомуникации

- (210) **TM 2008/1567** (220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009
- (731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје**
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, МК
- (740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
- (540)

ZLATEN KLUB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 - телекомуникации

- (210) **TM 2008/1568** (220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

- (731) **Младински Културен Центар Скопје**
ул. Димитар Влахов б.б., Скопје, МК
- (740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр. 3/1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (591) темно виолетова, црвена, сина, жолта, зелена, портокалова, темно портокалова и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - забава; културни активности

- (210) **TM 2008/1569** (220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

- (731) **Младински Културен Центар Скопје**
ул. Димитар Влахов б.б., Скопје, МК
- (740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр. 3/1-1, 1000, Скопје
- (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - забава; културни активности

- (210) **TM 2008/1570** (220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

- (731) **Младински Културен Центар Скопје**
ул. Димитар Влахов б.б., Скопје, МК
- (740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр. 3/1-1, 1000, Скопје
- (540)

ФЕСТИВАЛ НА ЕВРОПСКИ ФИЛМ СИНЕДЕЈС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - забава; културни активности

- (210) **TM 2008/1572** (220) 17/10/2008
(442) 28/02/2009

- (731) **Друштво за изучување на странски јазици**
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР ДОО Скопје
бул. Маркс и Енгелс бр.3, блок 10, локал 45,
МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на книги, реченици и прирачници

кл. 41 - образовни услуги, курсеви за странски јазици, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 45 - преведувачки услуги, библиотека

(210) **TM 2008/1574** (220) 17/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) Друштво за производство, трговија ДЕКО ИНК
ДОО експорт-импорт Скопје
ул.Христо Татарчев бр.69, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјал; пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. 40 - обработка на материјали

(210) **TM 2008/1575** (220) 20/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Berlin-Chemie AG Menarini Group**
Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

LERCANIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за блембирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди.

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2008/1576**

(220) 20/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Berlin-Chemie AG Menarini Group**
Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

DEXOMEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за плембирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди.

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2008/1577**

(220) 20/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Berlin-Chemie AG Menarini Group**
Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

TRICAL

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 5 - фармацевски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) ТМ 2008/1578

(220) 20/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по орална хирургија ДЕНТАЛ ЕКСЕЛЕНС ГРУП Скопје Мито Хаџивасилев-Јасмин 36, Скопје, МК

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 - естетска и реконструктивна стоматологија со имплантологија

(210) ТМ 2008/1583

(220) 21/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за продукција и маркетинг КАМЕРА ДОО увоз-извоз Скопје ул. Иво Лопа Рибар бр. 43/1-2, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - маркетинг, огласување (рекламирање), пропагандни дејности

кл. 41 - филмска продукција, филмови (производство на филмови), кино-студио, кино сали, киноапаратура, монтажа на филмски програми

(210) ТМ 2008/1584

(220) 21/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ОМЕГА ДООЕЛ Скопје

ул. Коста Шахов бр. 6/14, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

OMEGA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 - односи со јавноста, истражување за дејностите, изложби (организирање изложби во комерцијални и рекламни цели), изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), пазар (проучување на пазарот), промоција, проучување на пазарот (маркетинг), огласување (рекламирање), рекламирање по пат на телевизија, рекламирање по пат на радио, рекламни агенции, ширење рекламен материјал

кл. 41 - конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси), планирање приеми (забава), приредби (организирање приредби), семинари (организирање и водење на семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми)

(210) ТМ 2008/1586

(220) 21/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ЕМПАЈАР Салонс ДООЕЛ Скопје

ул. Франц Месеснел бр. 5а, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црна, сива и розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 - вештачки трепки

(210) ТМ 2008/1587


(220) 21/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) ЕМПАЈАР Салонс ДООЕЛ Скопје

ул. Франц Месеснел бр. 5а, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црна, сива, розова, жолта, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 - вештачки трепки

(210) **TM 2008/1588**

(220) 21/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Boxfresh International Limited**
8 Manchester Square, London W1U 3PH, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација од кожа и производи од тие материјали кои не се вклучени во други класи; животински кожи, крзна; торби, рачни торби, торбички, руксаци, торби за ученици, протфолија, аташеи; паричници, актовки, ковчежи, куфери, патнаторби; ранци, врекаститорби, спортскиторби; носачи за облека; држачи и футроли за документи; држачи и футроли за кредитни картички; футроли за клучеви; паричници за кованици; држачи за пасоши; врежички за прибор за пишување; омоти за дневници; патни организатори; привезоци за клучеви; чадори, чадори за сонце и стапови за одење; стапови за седење; камшици, седларски и ременарски приредици

кл. 25 - облека, обувки, покривала за глава

(210) **TM 2008/1592**

(220) 22/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Муѓународни училишта НОВА**
ул. Прашка б.б. Скопје, МК

(540)



(591) жолта, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги подготвување на наставата-забава-спортски и културни активности

(210) **TM 2008/1595**

(220) 22/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **„СИБАКС-МС“**

ул.Никола Парапунов бр.5, 1000 Скопје, МК

(540)

SIBAKS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - производство на алуминиумски и метални конструкции и легури од обоени метали

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи и канцелариски работи и услуги при промет на големо и мало со алуминиумски профили, окови, метали и термотехничка и металуршка опрема

(210) **TM 2008/1596**

(220) 22/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **„СИБАКС-МС“**

ул.Никола Парапунов бр.5, 1000 Скопје, МК

(540)

SIBAKS-MS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - производство на алуминиумски и метални конструкции и легури од обоени метали

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи и канцелариски работи и услуги при промет на големо и мало со алуминиумски профили, окови, метали и термотехнички и металуршка опрема

(210) **TM 2008/1597**

(220) 22/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **VASILOPOULOS GEORGIOS**

„Kapetan Georgi“ 6, Pargos, Ilias, GR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагизување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите



кл. 7 - машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 11 - апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, а особено малопродажба и големопродажба на: средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца, електрични мотори, ситни електрични апарати за домаќинство, апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени, текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси, облека, обувки и капи, прехранбени производи, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, пиво, алкохолни и безалкохолни пијалаци

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2008/1598** (220) 22/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **VASILOPOULOS GEORGIOS**
„Kapetan Georgi” 6, Pirgos, Ilias, GR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „Ленинова” бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ARINI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 - облека, обувки и капи

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, а особено малопродажба и големопродажба на: неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал, мермер, текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси, облека, обувки и капи, прехранбени производи, сирупи и други препарати за производство на пијалаци, пиво, алкохолни и безалкохолни пијалаци

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2008/1601** (220) 22/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Винарска Визба „Имако Вино” ДООЕЛ**
ул.„Ген. Михајло Апостолски” бр.34/5,
2000 Штип, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

ИМАКО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 - алкохолни пијалоци, вино

кл. 35 - огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; увоз-извоз

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање стока

(210) **TM 2008/1607**

(220) 22/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Агенција за едукација студии и консалтинг КОЛОКВИАЛ АЕСК ДООЕЛ Скопје**
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.54/4,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, сина, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - печатени работи, брошури, весници, каталози, книги, образовна опрема, образование (опрема за образование) во вид на игри, обучување (опрема за обучување), папки, печатен материјал, плакати /постери/, прирачници, проспекти, публикации, хартија, часописи

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, промоција, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), агенции за трговски информации, анализа на производна цена, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење на дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), економски прогнози, истражувања за дејностите, огласување/рекламирање,организирањедејности (советување за организирање дејности), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), истражувања на пазарот, производни цени (анализа на производни цени), промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, деловни проценки, помош за деловен менаџмент, професионална деловна консултација,

персонална менаџмент консултација, развој на информатичка технологија, потрошувачи (совети за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација на производи, човечки ресурси

кл. 41 - образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности, академии (обука), книги (издавање книги), обезбедување на обуки; спроведување на семинари и работилници (едукација); курсеви, технички упатства и продажна обука за други компании, конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси),упатства за обучување, практично обучување (демонстрирање), одржување на приредби, организирање и водење разговори, семинари (организирање и водење семинари), електронски публикации, изложби (организирање изложби во културни или образовни цели), образовни информации, образование, информации (едукација), преведување

(210) **TM 2008/1608**

(220) 22/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за услуги и курсеви за странски јазици ИН и АУТ ДООЕЛ Скопје**
ул.Народен Фронт бр.5/3-37, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - печатени работи, брошури, весници, каталози, книги, образовна опрема, образование (опрема за образование) во вид на игри, обучување (опрема за обучување), папки, печатен материјал, плакати /постери/, прирачници, проспекти, публикации, хартија, часописи

кл. 35 - огласување, водење на работење, управување со работи, промоција, пропагандни дејности, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени примероци), агенции за трговски информации, анализа на производна цена, служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење на дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), економски прогнози, истражувања за дејностите, огласување/рекламирање,организирањедејности (советување за организирање дејности), пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), истражувања на пазарот, производни цени (анализа на производни цени), промоција



/продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, деловни проценки, помош за деловен менаџмент, професионална деловна консултација, персонална менаџмент консултација, развој на информатичка технологија, потрошувачи (совети за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација на производи, човечки ресурси

кл. **41** - образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности, академии (обука), книги (издавање книги), обезбедување на обуки; спроведување на семинари и работилници (едукација); курсеви, технички упатства и продажна обука за други компании, конференции (организирање и водење на конференции), конгреси (организирање и водење на конгреси), упатства за обучување, практично обучување (демонстрирање), одржување на приредби, организирање и водење разговори, семинари (организирање и водење семинари), електронски публикации, изложби (организирање изложби во културни или образовни цели), образовни информации, образование, информации (едукација), преведување

(210) **TM 2008/1612** (220) 24/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) Друштво за туризам, трговија и услуги ЕУРО ТУРИСТ КЛУБ ДОО експорт-импорт Скопје ул.Васил Главинов бр.градски сид 3-бл.10, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** - транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање на патувања

кл. **43** - услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

кл. **45** - лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услови за заштита на имот и лица

(210) **TM 2008/1615** (220) 24/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје ул. „27 Март“ бр.1, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

DANUBIA BANK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** - банкарство, берзански работи, вложување средства, внесување на долгови, вредносни бонови, гаранции, дебитни картички (служби за дебитни картички, заем врз основа на залог, заеми, консултации по повод финансиски прашања, кредитни агенции, кредитни картички (служби за кредитни картички), менување (менувачници), монетарни дејности, отплата на рати, патни чекови (издавање патни чекови), подмирување на вредности, посредување, посредување на берзата, сефови, средства (електронски преносни средства), средства (основање кружни средства), средства (вложување средства), финансирање (служби за финансии), финансиска анализа, финансиски дејности, финансиски информации, финансиски проценки /осигурувања, банкарски промет, имот/, финансиски трансакции, финансиско управување, фискални проценки, хипотекарно банкарство, чекови (заверување на чековите), штедилници

(210) **TM 2008/1617** (220) 24/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Tetra Laval Holding & Finance S.A.**
Avenue General - Guisan 70, CH-1009 Pully, CH

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)

TETRA TOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **7** - машини, вклучително и машини за полнење и пакување, машини за пакување машини за завиткување, машини за истиснување, машини за'обемно полнење машини затварање на шишиња со капачиња и тапи, машини за калапирање со дување машини за оформување со дување, машини за калапирање со вшприцување, машини за калапирање со издолжување при дување, машини за калапирање со истиснување при дување, машини за печатење, машини за пакување со вакум, машини за формирање на картон машини за етикетирање, машини за правење на сирење, машини за пакување на сирење, машини за мелење, машини за одделување на сир и сурутка, машини за мешање, машини за сечење на сирење, машини за мешање и осцилирање, машини за пресување на сирење, машини за завиткување на сирење; формирачи на коцки сирење; калапи за сирење (делови од машини); опрема за преработка на млеко и млечни производи (машини); машини за запечатување; подвижни ленти; хомогенизатори (машини); центрифуги (машини); сепаратори; пумпи и клапи за употреба во прехранбената индустрија и индустријата за преработка на млеко

и млечни производи; калапи (делови од машина); стапчести вшприцувачи и полначи (делови од машина); опрема за преарботка на прехранбени производи; опрема за екстракција на сокови од овошје и зеленчук; опрема за концентрирање на течни прехранбени производи; производи за мешање на течни прехранбени производи; опрема за асептично складирање на течни прехранбени производи; опрема за рекомбинирање или реконструкција на течни прехранбени производи; опрема за обновување на аромата на течни прехранбени производи; апарати (машини) за циркулирање на вода и детергенти за чистење на машини; машински алатки-подединици делови и монтажни делови за сите гореспоменати производи

кл. 16 - хартија, картон, и производи направени од овој материјал, што не се вклучени во други класи; кутии за пакување и материјал за пакување направен од хартија или направен од хартија обложена со пластичен материјал; торби, ташни и хартија за пакување и складирање на прехранбени производи и течни или полутечни производи; канчиња за сладолед; корнети; пластични материјали за пакување, (што не се вклучени во други класи) пластични ленти; пластични ленти за пакување; печатени материјали; книгоподвезнички материјали; неподвижен материјал; упатства и материјал за подучување (освен апарати)

кл. 20 - производи (што не се вклучени во други класи) од дрво, плута, трска, прачка прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика; капачиња и затворачи за шишиња сламки за пиење; палети за транспорт (нематални); пластични канчиња

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; екстракти од месо; замрзнати, конзервирани сушени и зготвени овошја и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, нишесте, вештачко кафе; брашно и препарати направени од житарици, леб, тестенини и слатки, сладолед; пијалоци со кафе чај, какао и чоколадо како основа; леден чај; мед, меласа, квасец, пециво; сол сенф, оцет сосови (зачини); зачини; мраз

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење на пијалоци

(210) **TM 2008/1619** (220) 24/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **НОВОМЕТАЛ ДОО Скопје**
бул.Јане Сандански бр.79А-2/13,
1000 Скопје, МК

(540)

НОВОМЕТАЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 40 - обработка на материјали

(210) **TM 2008/1620** (220) 24/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **НОВОМЕТАЛ ДОО Скопје**
бул.Јане Сандански бр.79А-2/13,
1000 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 40 - обработка на материјали

(210) **TM 2008/1621** (220) 27/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Deutsche Telekom AG,**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ**
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за вагање, мерење,



сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за управување, преспојување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци, автомати и механизми за автоматски уреди кои се покренуваат со претходно уфрлување кованици; уреди за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и неснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани); електронски снимени податоци (кои можат да бидат преземени, даунлодирани); електронски публикации (кои можат да се преземат, даунлодираат)

кл. 16 - печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за учење и инструкции (освен апарати)

кл. 35 - огласување; деловно управување: водење комерцијални работи; собирање, систематизација, компилација и економска анализа податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на продажба на мало (воедно по пат на интернет и останати комуникациски мрежи), врзано за стоки од класите 09 и 16

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични работи; услуги на управување со недвижности

кл. 37 - изградба; услуги на поставување; поправка и одржување компјутери и телекомуникациска опрема

кл. 38 - телекомуникации; новински агенции; изнајмување опрема за телекомуникации; информации за телекомуникации

кл. 41 - обука, стручно оспособување; забава; организација на спортски и културни настани; публикација на книги, часописи и останати печатарски производи, публикација на печатарски производи во форма на електронски носачи податоци, особено ЦД-РОМ-ови, ЦД-и, УСБ стикови, дискети, хард дискови и ленти

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање врзано за исто; индустриска анализа и услуги на истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување софтвер; технички консултации; услуги на похранување електронски податоци; изнајмување опрема за обработка на податоци; дизајнирање веб страници за други

кл. 45 - лиценцирање право од индустриска сопственост

(210) **TM 2008/1622** (220) 27/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Deutsche Telekom AG,**
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 - научни, научички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за управување, преспојување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци, автомати и механизми за автоматски уреди кои се покренуваат со претходно уфрлување кованици; уреди за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и неснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани); електронски снимени податоци (кои можат да бидат преземени, даунлодирани); електронски публикации (можат да се преземат, даунлодираат)

кл. 16 - печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за учење и инструкции (освен апарати)

кл. 35 - огласување; деловно управување: водење комерцијални работи; собирање, систематизација, компилација и економска анализа податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на продажба на мало (воедно по пат на интернет и останати комуникациски мрежи), врзано за стоки од класите 09 и 16

кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични работи; услуги на управување со недвижности

кл. 37 - изградба; услуги на поставување; поправка и одржување компјутери и телекомуникациска опрема

кл. 38 - телекомуникации; новински агенции; изнајмување опрема за телекомуникации; информации за телекомуникации

кл. 41 - обука, стручно оспособување; забава; организација на спортски и културни настани; публикација на книги, часописи и останати печатарски производи, публикација на печатарски производи во форма на електронски носачи податоци, особено ЦД-РОМ-ови, ЦД-и, УСБ стикови, дискети, хард дискови и ленти

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање врзано за исто; индустриска анализа и услуги на истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување софтвер; технички консултации; услуги на похранување електронски податоци; изнајмување опрема за обработка на податоци; дизајнирање веб страници за други

кл. 45 - лиценцирање право од индустриска сопственост

(210) **TM 2008/1625** (220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

SHARE THE EXPERIENCES

(731) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo**
Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

GOLDERM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски спстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2008/1626** (220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**
ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул. „Питу Гули“ 70, 1000, Скопје

(540)



(591) розова, црвена, сина, зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2008/1627** (220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**
ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул. „Питу Гули“ 70, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, портокалова, жолта, сина, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2008/1628** (220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**
ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
ул. „Питу Гули“ 70, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, портокалова, сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2008/1629** (220) 28/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited**
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи

(210) **TM 2008/1630**

(220) 28/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **British American Tobacco (Germany) GmbH**
Alsterufer 4, Hamburg, 20354, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи

(210) **TM 2008/1631**

(220) 28/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **British American Tobacco (Germany) GmbH**
Alsterufer 4, Hamburg, 20354, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачи

(210) **TM 2008/1633**

(220) 29/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за градежништво, трговија и услуги**
АЛХЕМИКА-ТЕХНОЛОГИ ДООЕЛ Скопје
ул. ленинова бр.25/1-10, Скопје, МК

(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА

бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7,
1000 Скопје

(540)



(591) сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштити
од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

(210) **TM 2008/1636**

(220) 29/10/2008

(442) 28/02/2009

(731) **КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје**

ул. „27 Март“ бр.1, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

DANUBIUS BANK MACEDONIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 - банкарство, берзански работи, вложување
средства, внесување на долгови, вредносни
бонови, гаранции, дебитни картички (служби за
дебитни картички, заем врз основа на залог, заеми,
консултации по повод финансиски прашања,
кредитни агенции, кредитни картички (служби за

кредитни картички), менување (менувачници), монетарни дејности, отплата на рати, патни чекови (издавање патни чекови), подмирување на вредности, посредување, посредување на берзата, сефови, средства (електронски преносни средства), средства (основање кружни средства), средства (вложување средства), финансирање (служби за финансии), финансиска анализа, финансиски дејности, финансиски информации, финансиски проценки /осигурувања, банкарски промет, имот/, финансиски трансакции, финансиско управување, фискални проценки, хипотекарно банкарство, чекови (заверување на чековите), штедилници

(210) **TM 2008/1655** (220) 31/10/2008
(442) 28/02/2009

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.**
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

PLAYBOY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие материјали кои не спаѓаат во други класи; крзна; куфери и патнички торби; чадори, сонцобрани и стапови за одење; камшици, сарачка и седларска опрема; сандаци/сандаци за носење, мали торби во облик на вреќа, парчиња сурова кожа, животински кожи; спортски/лежерни торби, вклучително и ранци, големи цилиндрични торби, курирски торби, рачни торби, торби од кожа и кои не се од кожа за носење околу појасот; патни торби, вклучително и торби за носење облека, патни вреќи, торби за носење со меки страни и за багаж (со цврсти и меки страни на тркалца); женски ташни/портмонеа, кожна галантерија, вклучително и машки портмонеа, футроли за картици (како што се возни карти/возачки дозволи/кредитни картички), козметички торбици, футроли за клучеви; атлетски торби, торби за носење, врвки за животни, актовки, ранци, торби и вреќи за спортска облека, торби за чадори, портмонеа за хартиени пари, торби за плажа, сонцобрани за плажа, торбички кои се носат на ременот, портмонеа на преклоп, торби за книги, торби за документи, футроли за визит карти, стапови, платнени торби за купување, машки портмонеа за картички, женски портмонеа за ситни пари, торбички за талисман, облека за животни, предмети за облекување за домашни миленици, поголеми и помали ташни без рачки, женски портмонеа за метални пари, ѓердани за животни, празни несесери, празни козметички кутии, кутии за кредитни картички, торби за

кратки патувања, футроли за документи, вреќи на повлекување, мали торбички кои се врзуваат околу половината, свитливи торби за облека, торби за документи на преклоп, преработени крзна, патнички торби за облека, торби за општа употреба за носење опрема за јога, чадори за голф, торби за спорт, ташни, женски портмонеа, машки портмонеа, торби за шешири кои не се од хартија или картон, кожни торби за шешири, торби за пешачење, шипки за пешачење, ранци за пешачење, стапови за пешачење, вреќи кои се носат на колковите, ланци за клучеви од имитација на кожа, торбички за клучеви, кутии за клучеви, вреќи за под глава, врвки за животни, торби од кожа, од PVC, од платно и од имитација на кожа; вреќи од кожа или имитација на кожа (во вид на пликоа и кеси) за пакување на стоки, куфери, кожни кутии за чување честитки, кожни торби за документи, кожни касети, кожни футроли за клучеви, кожни ташни, ленти од кожа за клучеви, кожни вреќи, кожни женски портмонеа, кожни торби за купување, багаж и ковчежи, етикети за багаж, празни торби за шминка, алки (нарилник) за животни, кутии за картички, немоторизирана количка за багаж, торби за преку ноќ, куфери за преку ноќ, сонцобрани, чадори за на тераса, облека за домашни миленици, додатоци за ѓердани за домашни миленици, имено, машини и приврзоти, вреќички во вид на џебови за чување книги, празни вреќи и торби кои се приврзуваат за ранци, вреќички за клучеви, непропустливи сонцобрани, торби за седла, ученички торби за на рамо, празни торбички за бричење, торби за чевли, торби за на рамо, сувенирски торби, спортски торби, торби за лов, ремени за ташни, ремени за багаж, куфери за машки костуми, куфери, чадори за маси, платнени торби за купување, кондуктерски вреќички, футроли за вратоврски, празни торби за лична хигиена, празни футроли за лична хигиена, празни торби за алат, чадори, празни футроли во кои се чува прибор за разубавување, вреќи кои се прицврстуваат на половината, ланци за машки портмонеа, торби на тркала, торби за вино, куфери за вино наменети за носење, торбички кои се носат околу рачниот зглоб

кл. 20 - сандаци/сандаци за носење, мали торби во облик на вреќа, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, ќилибар, седеф, морска пена и замена за овие материјали, или од пластика; мебел; огледала; рамки за слики? пластични прстени за клучеви, рачни огледала, пластични обрачи за завеси за туширање и шипки, завеси од бамбус, перничина за капење, столови за плажа, огласни табли, перничина за столови, подлошки за столови, држачи за закачување, чивилуци, пластични капаци за садови, даски од плута, шишиња од плута, закачалки за завеси, украсни перничина, столици за палуба, украсни завеси од перли, украсни плочки за сид, витрини за изложување, стативи за изложување, кревети за домашни миленици, пластични стопери за врата, дрвени стопери за врата, дршки за фиоки од пластика или дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска,



китова коска, школки, ќилибар, седеф, морска пена и замена за сите овие материјали, сламки за пиење, платнени фигурички, лепези за лична употреба, фигурички од коски, слонова коска, гипс, пластика, восок или дрво, канцелариски каси за сместување на документи, штитници за камини, скроени платнени прекривки за мебел, фиксирани неметални ормари за сместување на крпи, рамки за уметнички слики, топки за во градина, пластични украси за пакување на поклони, рачни лепези, закачалки за облека, пластични кутии за сместување шешири, чивилуци за шешири, стативи за шешири, неметални плочки за идентификација, перничина кои може да се надуваат, ормарчина за клучеви, неметални држачи за клучеви, неметални сандачина за пошта, полица за сместување часописи, манекенски кукли, маси за масажа, метални стативи за изложување, рамки за огледала, ланци за клучеви кои не се од метал и кожа, неметални корпи за отпадоци, неметални тапи за шишина, неметални плочки за кучина, неметални рачки за врата, неметални држачи за клучеви, неметални прстени за клучеви, неметални трофеи, неметални покажувачи на ветер, неметални стопери за шишина, неметални затворачи за садови, хартиени рамки за фотографии, хартиени рамки за слики, украси за прослави од пластика, сандаци за домашни миленици, перници за домашни миленици, мебел за домашни миленици, рамки за слики од скапоцен материјал, кутивчина за лекови од скапоцен материјал, перници, полица за растенија, стативи за растенија, пластични кутии, пластични украси за торта, пластични картици за клучеви, пластични сандаци, пластични рачки за врата, пластични постави за фиоки, пластични закачалки, пластични приврзаци за клучеви, пластични ланчина за клучеви, пластични прстени за клучеви, пластични етикети за клучеви, пластични капаци, пластични бецови со имиња, иновативни пластични таблички за автомобили, пластични табли со штипки, пластични знаменца, пластични кутивчина за лекови, пластични скулптури5 пластични натписи, пластични капаци за кутии за хартиени шамивчина, куќички за играње на домашни миленици, фигурички од глинен полимер, подвижни кревети за домашни миленици, подвижни куќички за домашни миленици, полица за садови, столбови за чешање, перничина за седишта, шипки за завеси за туширање, обрачи за завеси за туширање, вреќи за гаиење, статуи, мали статуи, стопери од плута или имитација на плута, полица за сместување, полица за вратоврски, полица за крпи, стативи за крпи, стативи за чадори, сидни плочки од пластика или дрво, ролетни, полица за вино, дрвени кутии, дрвени сандаци, дрвени рачки за врата, дрвени натписи, уметнички дела (од дрво, восок, гипс или пластика)

(210) **TM 2008/1666** (220) 03/11/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ**

Моински пат бб, 1480 Гевгелија, МК

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

VISAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** - конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, ајвар, пинџур, лутеница, печен зеленчук, слатко, желе, џемови, компоти

кл. **30** - сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии

кл. **32** - минерална и сода и вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и зеленчук, овошни сокови и сокови од зеленчук

(210) **TM 2008/1676** (220) 05/11/2008
(442) 28/02/2009

(731) **Vanity Fair, Inc. (a Delaware corporation)**
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, KY 42103, US

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

VANITY FAIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** - облека, обувки и капи

**ПРЕГЛЕДИ****ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ**

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2008/1176		TM 2008/1563		TM 2008/0863
	TM 2008/1331		TM 2008/1564		TM 2008/0932
	TM 2008/1633		TM 2008/1575		TM 2008/0960
кл. 2			TM 2008/1576		TM 2008/1021
	TM 2008/1176		TM 2008/1577		TM 2008/1054
	TM 2008/1194		TM 2008/1625		TM 2008/1181
	TM 2008/1331				TM 2008/1182
кл. 3	TM 2008/1633	кл. 6	TM 2004/0632		TM 2008/1230
			TM 2008/0677		TM 2008/1247
	TM 2008/0695		TM 2008/1072		TM 2008/1252
	TM 2008/0696		TM 2008/1073		TM 2008/1263
	TM 2008/0912		TM 2008/1194		TM 2008/1264
	TM 2008/1248		TM 2008/1595		TM 2008/1267
	TM 2008/1278		TM 2008/1596		TM 2008/1285
	TM 2008/1312		TM 2008/1619		TM 2008/1300
	TM 2008/1313		TM 2008/1620		TM 2008/1468
	TM 2008/1331				TM 2008/1534
TM 2008/1482	кл. 7	TM 2008/1597		TM 2008/1535	
TM 2008/1597		TM 2008/1617		TM 2008/1536	
кл. 4					TM 2008/1537
	TM 2008/1064	кл. 8	TM 2008/1194		TM 2008/1565
кл. 5			TM 2008/1534		TM 2008/1566
	TM 2006/0698		TM 2008/1535		TM 2008/1567
	TM 2008/0676		TM 2008/1536		TM 2008/1621
	TM 2008/0695		TM 2008/1537		TM 2008/1622
	TM 2008/0696			кл. 10	TM 2008/1044
	TM 2008/0755	кл. 9	TM 2008/0392		TM 2008/1045
	TM 2008/0756		TM 2008/0844		TM 2008/1283
	TM 2008/0786		TM 2008/0845		TM 2008/1284
	TM 2008/1029		TM 2008/0846		TM 2008/1448
	TM 2008/1044		TM 2008/0847		TM 2008/1449
	TM 2008/1045		TM 2008/0848		TM 2008/1531
	TM 2008/1253		TM 2008/0849		TM 2008/1538
	TM 2008/1444		TM 2008/0850		TM 2008/1551
	TM 2008/1445		TM 2008/0851		TM 2008/1575
	TM 2008/1447		TM 2008/0852		TM 2008/1576
	TM 2008/1448		TM 2008/0853		TM 2008/1577
	TM 2008/1450		TM 2008/0854		TM 2008/1586
	TM 2008/1474		TM 2008/0855		TM 2008/1587
	TM 2008/1482		TM 2008/0856		
	TM 2008/1505		TM 2008/0857	кл. 11	TM 2008/1025
TM 2008/1528		TM 2008/0858		TM 2008/1030	
TM 2008/1531		TM 2008/0859		TM 2008/1300	
TM 2008/1551		TM 2008/0860		TM 2008/1303	
TM 2008/1553		TM 2008/0861		TM 2008/1482	
TM 2008/1562		TM 2008/0862		TM 2008/1521	



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2008/1523		TM 2008/1523		TM 2008/1598
	TM 2008/1524		TM 2008/1524		TM 2008/1676
	TM 2008/1534		TM 2008/1598		
	TM 2008/1535			кл. 26	TM 2008/1471
	TM 2008/1536	кл. 20	TM 2008/1025		
	TM 2008/1537		TM 2008/1027	кл. 28	TM 2008/0687
	TM 2008/1597		TM 2008/1028		TM 2008/1204
			TM 2008/1242		TM 2008/1205
кл. 16	TM 2008/0392		TM 2008/1617		TM 2008/1206
	TM 2008/0685		TM 2008/1655		TM 2008/1468
	TM 2008/0686				
	TM 2008/0687	кл. 21	TM 2008/1030	кл. 29	TM 2007/0826
	TM 2008/0912		TM 2008/1062		TM 2008/0389
	TM 2008/0932		TM 2008/1063		TM 2008/0813
	TM 2008/1028		TM 2008/1518		TM 2008/1024
	TM 2008/1054				TM 2008/1035
	TM 2008/1241	кл. 22	TM 2008/1176		TM 2008/1036
	TM 2008/1285				TM 2008/1037
	TM 2008/1340	кл. 23	TM 2008/1176		TM 2008/1038
	TM 2008/1341		TM 2008/1471		TM 2008/1039
	TM 2008/1468		TM 2008/1529		TM 2008/1060
	TM 2008/1469				TM 2008/1468
	TM 2008/1574	кл. 24	TM 2008/0864		TM 2008/1533
	TM 2008/1607		TM 2008/1176		TM 2008/1597
	TM 2008/1608		TM 2008/1305		TM 2008/1598
	TM 2008/1617		TM 2008/1462		TM 2008/1617
	TM 2008/1621		TM 2008/1468		TM 2008/1666
	TM 2008/1622		TM 2008/1471		
			TM 2008/1517		
кл. 17	TM 2008/0677		TM 2008/1529	кл. 30	TM 2007/1036
	TM 2008/1194		TM 2008/1597		TM 2008/0604
	TM 2008/1521		TM 2008/1598		TM 2008/1024
	TM 2008/1523				TM 2008/1035
	TM 2008/1524	кл. 25	TM 2008/0133		TM 2008/1036
			TM 2008/0134		TM 2008/1037
кл. 18	TM 2008/0100		TM 2008/0864		TM 2008/1038
	TM 2008/1054		TM 2008/1027		TM 2008/1039
	TM 2008/1176		TM 2008/1176		TM 2008/1060
	TM 2008/1276		TM 2008/1204		TM 2008/1321
	TM 2008/1277		TM 2008/1205		TM 2008/1322
	TM 2008/1471		TM 2008/1206		TM 2008/1326
	TM 2008/1588		TM 2008/1276		TM 2008/1514
	TM 2008/1655		TM 2008/1277		TM 2008/1515
			TM 2008/1291		TM 2008/1516
кл. 19	TM 2008/0677		TM 2008/1292		TM 2008/1518
	TM 2008/0975		TM 2008/1299		TM 2008/1617
	TM 2008/1072		TM 2008/1347		TM 2008/1666
	TM 2008/1073		TM 2008/1351	кл. 31	TM 2008/1035
	TM 2008/1076		TM 2008/1462		TM 2008/1036
	TM 2008/1077		TM 2008/1465		TM 2008/1037
	TM 2008/1078		TM 2008/1468		TM 2008/1038
	TM 2008/1112		TM 2008/1471		TM 2008/1039
	TM 2008/1138		TM 2008/1491		TM 2008/1212
	TM 2008/1194		TM 2008/1492		TM 2008/1213
	TM 2008/1236		TM 2008/1538		
	TM 2008/1358		TM 2008/1588	кл. 32	TM 2008/1035
	TM 2008/1521		TM 2008/1597		TM 2008/1036



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2008/1037		TM 2008/0853		TM 2008/1353
	TM 2008/1038		TM 2008/0854		TM 2008/1354
	TM 2008/1039		TM 2008/0855		TM 2008/1452
	TM 2008/1468		TM 2008/0856		TM 2008/1462
	TM 2008/1489		TM 2008/0857		TM 2008/1468
	TM 2008/1491		TM 2008/0858		TM 2008/1470
	TM 2008/1492		TM 2008/0859		TM 2008/1471
	TM 2008/1493		TM 2008/0860		TM 2008/1475
	TM 2008/1494		TM 2008/0861		TM 2008/1478
	TM 2008/1495		TM 2008/0862		TM 2008/1480
	TM 2008/1496		TM 2008/0863		TM 2008/1481
	TM 2008/1497		TM 2008/0869		TM 2008/1513
	TM 2008/1499		TM 2008/0906		TM 2008/1514
	TM 2008/1500		TM 2008/0967		TM 2008/1515
	TM 2008/1501		TM 2008/0975		TM 2008/1516
	TM 2008/1502		TM 2008/1024		TM 2008/1519
	TM 2008/1554		TM 2008/1025		TM 2008/1539
	TM 2008/1555		TM 2008/1027		TM 2008/1540
	TM 2008/1556		TM 2008/1028		TM 2008/1541
	TM 2008/1597		TM 2008/1030		TM 2008/1542
	TM 2008/1598		TM 2008/1035		TM 2008/1543
	TM 2008/1617		TM 2008/1036		TM 2008/1544
	TM 2008/1626		TM 2008/1037		TM 2008/1545
	TM 2008/1627		TM 2008/1038		TM 2008/1546
	TM 2008/1628		TM 2008/1039		TM 2008/1551
	TM 2008/1666		TM 2008/1044		TM 2008/1558
			TM 2008/1045		TM 2008/1559
кл. 33	TM 2008/1534		TM 2008/1053		TM 2008/1560
	TM 2008/1535		TM 2008/1060		TM 2008/1572
	TM 2008/1536		TM 2008/1151		TM 2008/1583
	TM 2008/1537		TM 2008/1178		TM 2008/1584
	TM 2008/1597		TM 2008/1181		TM 2008/1595
	TM 2008/1598		TM 2008/1182		TM 2008/1596
	TM 2008/1601		TM 2008/1204		TM 2008/1597
			TM 2008/1205		TM 2008/1598
кл. 34	TM 2008/0885		TM 2008/1206		TM 2008/1601
	TM 2008/1270		TM 2008/1211		TM 2008/1607
	TM 2008/1451		TM 2008/1212		TM 2008/1608
	TM 2008/1629		TM 2008/1213		TM 2008/1621
	TM 2008/1630		TM 2008/1228		TM 2008/1622
	TM 2008/1631		TM 2008/1238		
			TM 2008/1239	кл. 36	TM 2008/0392
кл. 35	TM 2008/0392		TM 2008/1251		TM 2008/0844
	TM 2008/0676		TM 2008/1262		TM 2008/0845
	TM 2008/0685		TM 2008/1276		TM 2008/0846
	TM 2008/0686		TM 2008/1277		TM 2008/0847
	TM 2008/0687		TM 2008/1278		TM 2008/0848
	TM 2008/0809		TM 2008/1279		TM 2008/0849
	TM 2008/0844		TM 2008/1282		TM 2008/0850
	TM 2008/0845		TM 2008/1295		TM 2008/0851
	TM 2008/0846		TM 2008/1301		TM 2008/0852
	TM 2008/0847		TM 2008/1314		TM 2008/0853
	TM 2008/0848		TM 2008/1340		TM 2008/0854
	TM 2008/0849		TM 2008/1341		TM 2008/0855
	TM 2008/0850		TM 2008/1346		TM 2008/0856
	TM 2008/0851		TM 2008/1347		TM 2008/0857
	TM 2008/0852		TM 2008/1351		TM 2008/0858



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2008/0859	кл. 38	TM 2008/0392		TM 2008/1329
	TM 2008/0860		TM 2008/0687		TM 2008/1469
	TM 2008/0861		TM 2008/0844		TM 2008/1471
	TM 2008/0862		TM 2008/0845		TM 2008/1550
	TM 2008/0863		TM 2008/0846		TM 2008/1597
	TM 2008/0906		TM 2008/0847		TM 2008/1598
	TM 2008/1021		TM 2008/0848		TM 2008/1601
	TM 2008/1178		TM 2008/0849		TM 2008/1612
	TM 2008/1211		TM 2008/0850		
	TM 2008/1242		TM 2008/0851	кл. 40	TM 2004/0632
	TM 2008/1262		TM 2008/0852		TM 2008/1072
	TM 2008/1282		TM 2008/0853		TM 2008/1073
	TM 2008/1288		TM 2008/0854		TM 2008/1242
	TM 2008/1296		TM 2008/0855		TM 2008/1471
	TM 2008/1297		TM 2008/0856		TM 2008/1507
	TM 2008/1306		TM 2008/0857		TM 2008/1574
	TM 2008/1315		TM 2008/0858		TM 2008/1619
	TM 2008/1316		TM 2008/0859		TM 2008/1620
	TM 2008/1471		TM 2008/0860		
	TM 2008/1552		TM 2008/0861	кл. 41	TM 2008/0248
	TM 2008/1558		TM 2008/0862		TM 2008/0686
	TM 2008/1559		TM 2008/0863		TM 2008/0687
	TM 2008/1560		TM 2008/0967		TM 2008/0715
	TM 2008/1597		TM 2008/1211		TM 2008/0869
	TM 2008/1598		TM 2008/1252		TM 2008/0906
	TM 2008/1615		TM 2008/1257		TM 2008/0960
	TM 2008/1621		TM 2008/1260		TM 2008/0967
	TM 2008/1622		TM 2008/1263		TM 2008/1021
	TM 2008/1636		TM 2008/1264		TM 2008/1046
			TM 2008/1267		TM 2008/1047
кл. 37	TM 2008/0392		TM 2008/1285		TM 2008/1151
	TM 2008/1021		TM 2008/1471		TM 2008/1230
	TM 2008/1026		TM 2008/1521		TM 2008/1233
	TM 2008/1028		TM 2008/1523		TM 2008/1241
	TM 2008/1076		TM 2008/1524		TM 2008/1279
	TM 2008/1077		TM 2008/1539		TM 2008/1282
	TM 2008/1078		TM 2008/1540		TM 2008/1285
	TM 2008/1181		TM 2008/1541		TM 2008/1289
	TM 2008/1238		TM 2008/1542		TM 2008/1311
	TM 2008/1242		TM 2008/1543		TM 2008/1337
	TM 2008/1288		TM 2008/1544		TM 2008/1340
	TM 2008/1296		TM 2008/1545		TM 2008/1341
	TM 2008/1297		TM 2008/1546		TM 2008/1342
	TM 2008/1478		TM 2008/1565		TM 2008/1353
	TM 2008/1521		TM 2008/1566		TM 2008/1354
	TM 2008/1523		TM 2008/1567		TM 2008/1468
	TM 2008/1524		TM 2008/1621		TM 2008/1469
	TM 2008/1534		TM 2008/1622		TM 2008/1479
	TM 2008/1535				TM 2008/1483
	TM 2008/1536	кл. 39	TM 2004/0178		TM 2008/1503
	TM 2008/1537		TM 2008/0841		TM 2008/1519
	TM 2008/1619		TM 2008/1188		TM 2008/1539
	TM 2008/1620		TM 2008/1250		TM 2008/1540
	TM 2008/1621		TM 2008/1286		TM 2008/1541
	TM 2008/1622		TM 2008/1304		TM 2008/1542
	TM 2008/1633		TM 2008/1305		TM 2008/1543
			TM 2008/1317		TM 2008/1544



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2008/1545		TM 2008/1542		TM 2008/1250
	TM 2008/1546		TM 2008/1543		TM 2008/1251
	TM 2008/1547		TM 2008/1544		TM 2008/1306
	TM 2008/1568		TM 2008/1545		TM 2008/1317
	TM 2008/1569		TM 2008/1546		TM 2008/1336
	TM 2008/1570		TM 2008/1621		TM 2008/1353
	TM 2008/1572		TM 2008/1622		TM 2008/1354
	TM 2008/1583				TM 2008/1469
	TM 2008/1584	кл. 43	TM 2007/0246		TM 2008/1483
	TM 2008/1592		TM 2008/0810		TM 2008/1507
	TM 2008/1607		TM 2008/0841		TM 2008/1558
	TM 2008/1608		TM 2008/1034		TM 2008/1559
	TM 2008/1621		TM 2008/1035		TM 2008/1560
	TM 2008/1622		TM 2008/1036		TM 2008/1572
			TM 2008/1037		TM 2008/1597
кл. 42	TM 2008/0392		TM 2008/1038		TM 2008/1598
	TM 2008/0687		TM 2008/1039		TM 2008/1612
	TM 2008/0844		TM 2008/1046		TM 2008/1621
	TM 2008/0845		TM 2008/1047		TM 2008/1622
	TM 2008/0846		TM 2008/1048		
	TM 2008/0847		TM 2008/1059		
	TM 2008/0848		TM 2008/1094		
	TM 2008/0849		TM 2008/1110		
	TM 2008/0850		TM 2008/1127		
	TM 2008/0851		TM 2008/1188		
	TM 2008/0852		TM 2008/1250		
	TM 2008/0853		TM 2008/1289		
	TM 2008/0854		TM 2008/1304		
	TM 2008/0855		TM 2008/1305		
	TM 2008/0856		TM 2008/1317		
	TM 2008/0857		TM 2008/1329		
	TM 2008/0858		TM 2008/1332		
	TM 2008/0859		TM 2008/1477		
	TM 2008/0860		TM 2008/1504		
	TM 2008/0861		TM 2008/1518		
	TM 2008/0862		TM 2008/1557		
	TM 2008/0863		TM 2008/1597		
	TM 2008/0912		TM 2008/1598		
	TM 2008/0932		TM 2008/1612		
	TM 2008/0967				
	TM 2008/1021	кл. 44	TM 2008/0392		
	TM 2008/1182		TM 2008/0984		
	TM 2008/1239		TM 2008/1070		
	TM 2008/1247		TM 2008/1295		
	TM 2008/1251		TM 2008/1483		
	TM 2008/1262		TM 2008/1578		
	TM 2008/1323				
	TM 2008/1353	кл. 45	TM 2008/0248		
	TM 2008/1354		TM 2008/0392		
	TM 2008/1468		TM 2008/0687		
	TM 2008/1469		TM 2008/0869		
	TM 2008/1503		TM 2008/0960		
	TM 2008/1507		TM 2008/0984		
	TM 2008/1519		TM 2008/1066		
	TM 2008/1539		TM 2008/1178		
	TM 2008/1540		TM 2008/1239		
	TM 2008/1541		TM 2008/1242		



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговска марка (210) број на пријавата	
(731) Pickfords Limited (210) МК/Т/ 2004/178 Mittal Steel Technologies Limited МК/Т/ 2004/632 F.HOFFMAN-LA ROCHE AG МК/Т/ 2006/698 McDonalds Corporation МК/Т/ 2007/1036 Трговец поединец за угостителство Пендовски Јован Димитри Охрид Т.П МК/Т/ 2007/246 PODRAVKA prehrambena industrija d.d. МК/Т/ 2007/826 Banana Republic (ITM) Inc МК/Т/ 2008/100 НЕОКОМ АД МК/Т/ 2008/1021 Трговско друштво за промет и услуги СУНИЛЕНС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје МК/Т/ 2008/1024 САНМАРТИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово МК/Т/ 2008/1025 Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2008/1026 Друштво за производство, промет и услуги „РИЧЧИ“ Калем Адил д.о.о.е.л. МК/Т/ 2008/1027 Друштво за проектирање, маркетинг и пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје МК/Т/ 2008/1028 Nova Brands S.A., МК/Т/ 2008/1029 АГРОТЕХНА АТАНАС И ДР. ДОО увоз- извоз Скопје МК/Т/ 2008/1030 Кафе бар СТАГЕ Кафе ТП Адријан Стефановиќ - Скопје МК/Т/ 2008/1034 Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија д.д. Цеље МК/Т/ 2008/1035 МК/Т/ 2008/1036 МК/Т/ 2008/1037 МК/Т/ 2008/1038 МК/Т/ 2008/1039 Акционерско Друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал промет и услуги „Др. Пановски“ МК/Т/ 2008/1044	Друштво за промет и услуги Медитрејд 94 ДООЕЛ експорт-импорт Скопје МК/Т/ 2008/1045 друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија МК/Т/ 2008/1046 МК/Т/ 2008/1047 Кафетерија „Еспресо-Примо“ ТП.Јане Данаил Коложег МК/Т/ 2008/1048 ДЕНЕБОЛА ДОО Скопје МК/Т/ 2008/1053 Друштво за промет и услуги СТИЛОС ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2008/1054 ДГТУ ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз извоз Скопје МК/Т/ 2008/1059 МАКПРОГРЕС ДОО МК/Т/ 2008/1060 Трговско друштво за производство, трговија на големо и мало РИНЕЛСА ДОО увоз-извоз МК/Т/ 2008/1062 Трговско друштво за промет на големо и мало, угостителство и туризам ПЕТРОЛ - КОМПАНИ Ристо и др.увоз- извоз ДОО Тетово МК/Т/ 2008/1063 МК/Т/ 2008/1064 Ненад Јаниќевиќ МК/Т/ 2008/1066 Приватна здравствена установа - Поликлиника од специјалистичко- консултативна здравствена дејност „Ројал Медика“ МК/Т/ 2008/1070 Друштво за производство услуги и трговија УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увоз- извоз Скопје МК/Т/ 2008/1072 МК/Т/ 2008/1073 Урбан Инвест доо МК/Т/ 2008/1076 МК/Т/ 2008/1077 МК/Т/ 2008/1078 Трговско друштво за работа со недвижности и услуги ТЦЦ Еуромед дооел експорт-импорт, Скопје МК/Т/ 2008/1094 Друштво за производство промет и услуги „Интеркопи“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје МК/Т/ 2008/1110 МОДУЛПЛАСТ ДОО МК/Т/ 2008/1112



Park Global Holdings, Inc.
MK/T/ 2008/1127

Рудпроинг-Мустакас
MK/T/ 2008/1138

КИВИ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1151

Трговско друштво МАКОТЕКС експорт
импорт АД MK/T/ 2008/1176

Друштво за услуги МАГРА
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1178

Друштво за производство, трговија и
услуги АРХИПРО МАКЕДОНИЈА ДОО
Скопје MK/T/ 2008/1181

Друштво за компјутерски услуги и
производи ИЗАК СОЛУТИОНС ДООЕЛ
Скопје MK/T/ 2008/1182

ДТУ ПОЛАНЕЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/1188

United States Gypsum Company
(a Delaware corporation)
MK/T/ 2008/1194

Друштво за трговија ПИРАМИДА
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1204
MK/T/ 2008/1205
MK/T/ 2008/1206

Klik Mee doo MK/T/ 2008/1211

Друштво за производство, трговија и
услуги ХОРТИ ЕКСПЕРТ МК ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје MK/T/ 2008/1212

Друштво за производство, трговија
и услуги во секторот за растенија и
хортикултура Бруски Интернационал
ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2008/1213

Хот Спот ДООЕЛ MK/T/ 2008/1228

Intel Corporation MK/T/ 2008/1230

ТИВЕРИОПОЛСКА ФИЛМСКА
АЛИЈАНСА MK/T/ 2008/1233

BPB United Kingdom Limited
MK/T/ 2008/1236

ЦИЛАЗ ЛАЗЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/1238

Друштво за услуги Хилл
Интернационал дооел Скопје
MK/T/ 2008/1239

ТРД К-15 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1241

Друштво за производство, промет и
услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1242

Трговско Друштво за трговија на
големо и мало и услуги ЦАД Дејан
ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2008/1247

The Procter & Gamble Company
MK/T/ 2008/1248

Друштво за туризам, трговија и услуги
ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје MK/T/ 2008/1250

Друштво за проет и услуги ПИКС ПЛУС
ТРАДЕ ДОО Скопје MK/T/ 2008/1251

Motorola, Inc., a Delaware corporation
MK/T/ 2008/1252

Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne
"POLFA" Spolka Akcyjna
MK/T/ 2008/1253

Друштво за електронски комуникации
НЕКСКОМ-МАКЕДОНИЈА извоз-увоз
ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2008/1257
MK/T/ 2008/1260

Друштво за консалтинг и
сметководство
ПРО КОНСИЛИО ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1262

КОСМОФОН Услуги на мобилна
телефонија АД Скопје
MK/T/ 2008/1263
MK/T/ 2008/1264
MK/T/ 2008/1267

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје
MK/T/ 2008/1270

Друштво за производство, трговија и
услуги
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово
MK/T/ 2008/1276
MK/T/ 2008/1277

Горан Арсовски MK/T/ 2008/1278

Друштво за тренинг и едукација
ТРИПЛЕ С ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1279

Брокерска кука НОВИ ТРИГЛАВ АД
Скопје MK/T/ 2008/1282

BIOGEN IDEC MA Inc. MK/T/ 2008/1283
MK/T/ 2008/1284



FOX INTERNATIONAL CHANNELS (U.S.), Inc. MK/T/ 2008/1285

Друштво за превоз, производство и промет ДЕ ЛУКС ДОО Скопје MK/T/ 2008/1286

Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги увоз-извоз СИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица MK/T/ 2008/1288

Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство СИРЕНА-АС ДООЕЛ увоз извоз Куманово MK/T/ 2008/1289

Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - TRADE увоз-извоз MK/T/ 2008/1291
MK/T/ 2008/1292

АШАЈА ЕКСКЛУЗИВ ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2008/1295

Друштво за градежништво, трговија и услуги увоз извоз ДЕ ЛУКС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица MK/T/ 2008/1296
MK/T/ 2008/1297

Друштво за производство, трговија и услуги S & S ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2008/1299

Друштво за монтажа, сервис и промет на големо и мало ОНИКС-САТ Денис ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2008/1300

СИТИ КАР ДООЕЛ MK/T/ 2008/1301

Baltimore Aircoil Company, Inc. MK/T/ 2008/1303

Трговско друштво за промет и услуги ИНК-ТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ MK/T/ 2008/1304

Трговско друштво за промет и услуги ИНК-ТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ MK/T/ 2008/1305

ИН-БРОКЕР А.Д. Скопје MK/T/ 2008/1306

Филолошки Факултет „Блаже Конески“ Скопје Центар за тестирање и сертификарање на македонски јазик како странски/втор јазик - ЦЕТИСМАК MK/T/ 2008/1311

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY MK/T/ 2008/1312
MK/T/ 2008/1313

Друштво за трговија и услуги ГИФТ ХАУС ДОО увоз-извоз Скопје MK/T/ 2008/1314

ИСИС ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2008/1315
MK/T/ 2008/1316

Друштво за туризам, консалтинг, услуги и трговија Планет Травел ДООЕЛ-Скопје MK/T/ 2008/1317

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., MK/T/ 2008/1321
MK/T/ 2008/1322

ГИСДАТА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2008/1323
Исовски Ратко MK/T/ 2008/1326

Друштво за трговија, туризам и угостителство АРБОТРАВЕЛ Донче ДООЕЛ увоз-извоз MK/T/ 2008/1329

Јасна Петков Стојановиќ MK/T/ 2008/133

Privredno drustvo za proizvodnju i prodaju deterdzenata "BEONEMIJA-INHEM" DOO MK/T/ 2008/1331

ПИЦА ХОТ ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УГОСТИТЕЛСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ MK/T/ 2008/1332

Македонска Авторска Агенција ДОО MK/T/ 2008/1336

Друштво за услуги, производство и трговија БЕТСИТИ БАЛКАН д.о.о Скопје MK/T/ 2008/1337

Јасна Петков Стојановиќ MK/T/ 2008/134

КАПИТАЛ МЕДИА ГРУП ДОО увоз-извоз MK/T/ 2008/1340
MK/T/ 2008/1341
MK/T/ 2008/1342

Фејдом Интериорс доо MK/T/ 2008/1346

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт - импорт MK/T/ 2008/1347
MK/T/ 2008/1351

**Друштво за интелектуални услуги
ЕГЗЕКЈУТИВ СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ
Скопје** МК/Т/ 2008/1353
МК/Т/ 2008/1354
**Трговско друштво за производство,
промет и услуги, КОСМО Антиќ
Емилија, увоз-извоз, ДООЕЛ** МК/Т/ 2008/1358
Sanofi - Aventis МК/Т/ 2008/1444
Aventis Pharma Deutschland GmbH МК/Т/ 2008/1445
МК/Т/ 2008/1447
HOECHST GmbH МК/Т/ 2008/1448
Aventis Pharma Deutschland GmbH МК/Т/ 2008/1449
МК/Т/ 2008/1450
**Aktionerno Droujestvo BULGARTABAC
HOLDING** МК/Т/ 2008/1451
**Друштво за производство промет и
услуги ВУЛЕ КОМ ДОО увоз-извоз** МК/Т/ 2008/1452
ДПТУ Воман Менаџер ДООЕЛ Скопје МК/Т/ 2008/1462
**Друштво за трговија и услуги ДЕА
СТУДИО ДООЕЛ Скопје** МК/Т/ 2008/1465
СТ ПРОДУКЦИЈА МК/Т/ 2008/1468
**Агенција за економско-правна
поддршка и процена "Про Агенс" -
Скопје** МК/Т/ 2008/1469
АЛДИС Трејд ДОО МК/Т/ 2008/1470
**Друштво за посредување, трговија и
услуги ГЛОБАЛ ПЛУС увоз-извоз ДОО
Скопје** МК/Т/ 2008/1471
HARTINGTON BUSINESS, S.L МК/Т/ 2008/1474
**Друштво за посредување, трговија и
услуги ПАРФИМЕРИЈА ПЛАЗА ДОО
Скопје** МК/Т/ 2008/1475
Инекс "Горица" АД Охрид МК/Т/ 2008/1477
МАКС Компјутери МК/Т/ 2008/1478
**Филолошки Факултет „Блаже Конески“
Скопје Центар за тестирање и**

**сертифицирање на македонски јазик
како странски/втор јазик - ЦЕТИСМАК** МК/Т/ 2008/1479
Темо Гроуп ДООЕЛ МК/Т/ 2008/1480
МК/Т/ 2008/1481
Reckitt & Colman (Overseas) Limited МК/Т/ 2008/1482
**Друштво за трговија и услуги ИН ДО
МА ДОО Скопје** МК/Т/ 2008/1483
PepsiCo, Inc. МК/Т/ 2008/1489
МК/Т/ 2008/1491
МК/Т/ 2008/1492
МК/Т/ 2008/1493
МК/Т/ 2008/1494
МК/Т/ 2008/1495
МК/Т/ 2008/1496
МК/Т/ 2008/1497
МК/Т/ 2008/1499
МК/Т/ 2008/1500
МК/Т/ 2008/1501
МК/Т/ 2008/1502
Некстсенс ДОО Скопје МК/Т/ 2008/1503
ХОТЕЛ ВИЛА СИЛИА МК/Т/ 2008/1504
MINRAD INC. МК/Т/ 2008/1505
**Друштво за трговија, производство и
услуги ДАТАПОИНТ КОМПЈУТЕРС ДОО
увоз-извоз Скопје** МК/Т/ 2008/1507
ТД БМ КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ МК/Т/ 2008/1513
ДПТУ "КЕНДИ" дооел експорт - импорт МК/Т/ 2008/1514
МК/Т/ 2008/1515
МК/Т/ 2008/1516
**Друштво за трговија и услуги МУСТ
ДООЕЛ увоз извоз Скопје** МК/Т/ 2008/1517
ЛАСОИ Д.О.О. Скопје МК/Т/ 2008/1518
**Друштво за информациона ситеми
ЕИН-СОФ Дооел Скопје** МК/Т/ 2008/1519
ОЗОН ДООЕЛ МК/Т/ 2008/1521
МК/Т/ 2008/1523
МК/Т/ 2008/1524
AVENTIS INC МК/Т/ 2008/1528



Трговско друштво за вработувањена
инвалидни лица-заштитно друштво
за производство, трговија и услуги
ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
МК/Т/ 2008/1529

SmithKline Beecham Corporation
МК/Т/ 2008/1531

**BONGRAIN S.A. (a French Societe
Anonyme)** МК/Т/ 2008/1533

ПИТ-КОМ Билјана и др. ДОО Неготино
МК/Т/ 2008/1534
МК/Т/ 2008/1535
МК/Т/ 2008/1536
МК/Т/ 2008/1537

Calzificio Pinelli S.r.l.
МК/Т/ 2008/1538

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
МК/Т/ 2008/1539
МК/Т/ 2008/1540
МК/Т/ 2008/1541
МК/Т/ 2008/1542
МК/Т/ 2008/1543
МК/Т/ 2008/1544
МК/Т/ 2008/1545
МК/Т/ 2008/1546

**Друштво за угостителство и услуги
ДЦ САПОРТ ДОО Скопје**
МК/Т/ 2008/1547

**Друштво за превоз и услуги ЛОТУС
ТРАНСПОРТ ДОО Скопје**
МК/Т/ 2008/1550

БИОТЕК ДОО Скопје МК/Т/ 2008/1551

**Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ
ДООЕЛ Скопје** МК/Т/ 2008/1552

**HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac** МК/Т/ 2008/1553

**Друштво за производство, промет и
услуги ФЛУИДИ-М Аднан ДООЕЛ
експорт-импорт** МК/Т/ 2008/1554
МК/Т/ 2008/1555
МК/Т/ 2008/1556

Јаневска Лидија МК/Т/ 2008/1557

**Друштво за финансиски услуги,
посредување и консалтинг ГРУП 1 ДОО
увоз-извоз Скопје** МК/Т/ 2008/1558

**Друштво за финансиски услуги
ЛИЗИНГ 1 ДОО увоз-извоз Скопје**
МК/Т/ 2008/1559

**Друштво за услуги, посредување и
консалтинг КРЕДИТ 1 ДОО увоз-извоз
Скопје** МК/Т/ 2008/1560

WYETH, a Delaware corporation
МК/Т/ 2008/1562
МК/Т/ 2008/1563
МК/Т/ 2008/1564

**КОСМОФОН Услуги на мобилна
телефонија АД Скопје**
МК/Т/ 2008/1565
МК/Т/ 2008/1566
МК/Т/ 2008/1567

Младински Културен Центар Скопје
МК/Т/ 2008/1568
МК/Т/ 2008/1569
МК/Т/ 2008/1570

**Друштво за изучување на странски
јазици ГЕРМАНСКИ ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР
ДОО Скопје** МК/Т/ 2008/1572

**Друштво за производство, трговија
ДЕКО ИНК ДОО експорт-импорт Скопје**
МК/Т/ 2008/1574

Berlin-Chemie AG Menarini Group
МК/Т/ 2008/1575
МК/Т/ 2008/1576
МК/Т/ 2008/1577

**Приватна здравствена установа
- специјалистичка ординација
по орална хирургија ДЕНТАЛ
ЕКСЕЛЕНС ГРУП Скопје**
МК/Т/ 2008/1578

**Друштво за продукција и маркетинг
КАМЕРА ДОО увоз-извоз Скопје**
МК/Т/ 2008/1583

ОМЕГА ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2008/1584

ЕМПАЈАР САЛОНС ДООЕЛ Скопје
МК/Т/ 2008/1586
МК/Т/ 2008/1587

Boxfresh International Limited
МК/Т/ 2008/1588

Муѓународни училишта НОВА
МК/Т/ 2008/1592

„СИБАКС-МС“ МК/Т/ 2008/1595
МК/Т/ 2008/1596

VASILOPOULOS GEORGIOS
МК/Т/ 2008/1597
МК/Т/ 2008/1598



Винарска Визба „Имако Вино“ ДООЕЛ
МК/Т/ 2008/1601

**Агенција за едукација студии и
консалтинг КОЛОКВИАЛ АЕСК ДООЕЛ**
Скопје МК/Т/ 2008/1607

**Друштво за услуги и курсеви за
странски јазици ИН и АУТ ДООЕЛ**
Скопје МК/Т/ 2008/1608

**Друштво за туризам, трговија и услуги
ЕУРО ТУРИСТ КЛУБ ДОО експорт-
импорт Скопје** МК/Т/ 2008/1612

КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
МК/Т/ 2008/1615

Tetra Laval Holding & Finance S.A.
МК/Т/ 2008/1617

НОВОМЕТАЛ ДОО Скопје
МК/Т/ 2008/1619
МК/Т/ 2008/1620

Deutsche Telekom AG, МК/Т/ 2008/1621
МК/Т/ 2008/1622

**BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska
industrija, dionicko drustvo**
МК/Т/ 2008/1625

**Друштво за производство, трговија
и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**
МК/Т/ 2008/1626
МК/Т/ 2008/1627
МК/Т/ 2008/1628

**British American Tobacco (Brands)
Limited** МК/Т/ 2008/1629
**British American Tobacco (Germany)
GmbH** МК/Т/ 2008/1630
МК/Т/ 2008/1631

**Друштво за градежништво, трговија и
услуги АЛХЕМИКА-ТЕХНОЛОЦИ ДООЕЛ**
Скопје МК/Т/ 2008/1633

КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
МК/Т/ 2008/1636

**PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.**
МК/Т/ 2008/1655

**Друштво за производство, трговија и
услуги ВИПРО ДООЕЛ**
МК/Т/ 2008/1666

Vanity Fair, Inc, (a Delaware corporation)
МК/Т/ 2008/1676

**Агенција за обезбедување на имоти и
лица ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје** МК/Т/ 2008/248

MEGGLE AG МК/Т/ 2008/389

Thomson Finance S.A.
МК/Т/ 2008/392

Societe des Produits Nestle S.A.
МК/Т/ 2008/604

КИРИЛ АРСОВ
МК/Т/ 2008/676

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
МК/Т/ 2008/677

**Друштво за компјутерски услуги
ЕНТЕРНЕТ ДОО Скопје**

МК/Т/ 2008/685

МК/Т/ 2008/686

МК/Т/ 2008/687

Reckitt & Colman (Overseas) Limited
МК/Т/ 2008/695

МК/Т/ 2008/696

Ford Models, Inc.
МК/Т/ 2008/715

ASTRAZENECA UK LIMITED
МК/Т/ 2008/755
МК/Т/ 2008/756

ГАЛАФАРМ дооел Скопје
МК/Т/ 2008/786

**“МАДОНА '95” ДООЕЛ Ангелина
експорт-импорт Скопје Уметничка
галерија и антикварница
“БЕЗИСТЕН”** МК/Т/ 2008/809

**“КАЛАБЕР” ДООЕЛ Скопје Вински
ресторан “НАНА”** МК/Т/ 2008/810

**ДПТУ “ВЕДРО МИЛК” ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово** МК/Т/ 2008/813

**Друштво за организирање на
туристички патувања и продажба на
билети ВОЈАЖЕР ТУРИСТИК СЕРВИС
ДОО Скопје** МК/Т/ 2008/841

БЈ ТОБАКО МК/Т/ 2008/844

МК/Т/ 2008/845

МК/Т/ 2008/846

МК/Т/ 2008/847

МК/Т/ 2008/848

МК/Т/ 2008/849

МК/Т/ 2008/850

МК/Т/ 2008/851

МК/Т/ 2008/852

МК/Т/ 2008/853

МК/Т/ 2008/854

МК/Т/ 2008/855

МК/Т/ 2008/856

МК/Т/ 2008/857

МК/Т/ 2008/858

МК/Т/ 2008/859

МК/Т/ 2008/860

МК/Т/ 2008/861

МК/Т/ 2008/862

МК/Т/ 2008/863



МК “ЗЕН” ДОО Штип	МК/Т/ 2008/864
Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И КЕЛЕШОСКА	МК/Т/ 2008/869
Сашо Бањански	МК/Т/ 2008/885
МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/ 2008/906
ЛАСОИ Д.О.О. Скопје	МК/Т/ 2008/912
ПЦЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2008/932
Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО Скопје	МК/Т/ 2008/960
Друштво за развој и поврзување на кабловски системи ГЛОБАЛ КОМЈУНИКЕЈШНС НЕТВОРКС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2008/967
Друштво за производство услуги и трговија КРИН ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз	МК/Т/ 2008/975
СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	МК/Т/ 2008/984

ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



- (111) **15234** (151) 30/12/2008
 (210) ТМ 2002/113 (220) 21/02/2002
 (181) 21/02/2012
 (450) 28/02/2009
- (732) **Pfizer Products Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Connecticut**
 Eastern Point Road, Groton of Connecticut 06340, US
- (740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
- (540)

ELLEQUA

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни прозиви и супстанции

- (111) **15296** (151) 18/12/2008
 (210) ТМ 2002/500 (220) 01/07/2002
 (181) 01/07/2012
 (450) 28/02/2009

- (732) **Трговско друштво за производство трговија и услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ**
 ул. Индустриска бб, Гевгелија, МК
- (540)

ХИДРОПЛАСТ

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 сурови пластични материји (полиетиленски и полипропиленски црева и цевки)
 кл. 17 полуфабрикати од пластични материјали, свитливи неметални цевки (полиетиленски и полипропиленски црева и цевки)
 кл. 37 инсталационски услуги (монтажа и проектирање на водоводни и канализациони системи)

- (111) **15289** (151) 30/12/2008
 (210) ТМ 2002/826 (220) 29/10/2002
 (181) 29/10/2012
 (450) 28/02/2009

- (732) **SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFACTURING COMPANY S.A.**
 115 Kifisias Avenue, Athens, GR

- (740) ЧАКМАКОВА БИЛЈАНА, АДВОКАТ ул."8-ма Ударна бригада" 43/3 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)



- (591) сива, бела и зелено-плава
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; жици и кабли од обичен метал; браварски производи; мали метални производи; метални цевки; каси; производи од метал, што не се опфатени со другите класи; руди
 кл. 40 обработка на материјали

- (111) **15396** (151) 13/01/2009
 (210) ТМ 2002/1015 (220) 25/12/2002
 (181) 25/12/2012
 (450) 28/02/2009

- (732) **Minerva S.A. Edible Oils Enterprises**
 31 Valaoritou Str., Metamorphosis Attikis 144 52, GR
- (740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
- (540)

FAST

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 масла за јадење и масти; премази за јадење; маргарин

- (111) **15496** (151) 20/01/2009
 (210) ТМ 2002/1028 (220) 27/12/2002
 (181) 27/12/2012
 (450) 28/02/2009

- (732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge**
 ul.Marijana Cavica br.1,Zagreb, HR

- (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



- (591) жолта, темно и светло зелена, бела, окер, портокалова и црна

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 француска салата

- (111) **15248** (151) 31/12/2008
 (210) ТМ 2004/1028 (220) 22/12/2004
 (181) 22/12/2014
 (450) 28/02/2009

- (732) **Друштво за продукција, маркетинг, трговија и услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје**

ул."Партизански одреди" бр.4/3-10, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат Ул."Васил Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)

SUBMARINES SMS GAME

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 игри и играчки; производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елка

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирање што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражување и развој на компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги

(111) 15464 (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2005/148 (220) 08/03/2005

(181) 08/03/2015

(450) 28/02/2009

(732) Bosch Corporation

3-6-7, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 мотори (освен копнени возила) и нивни делови и опреми; мотори со внатрешно согорување, мотори на бензин, дизел мотори и нивни делови и опреми; дизел гориво, системи за вбризување; дистрибутерски тип пумпи за вбризување гориво, пумпи за вбризување, за мотори со внатрешно согорување, пумпи за вбризување, без брегаста осовина, електронски командни системи за вбризување гориво, системи за контрола на брзината на вбризувањето со тајминг, млазници, држачи за млазници; електронски системи за вбризување бензин, пумпи за гориво, инјектори на гориво, апарати за тестирање, за вбризување дизел гориво, испитувачи на пумпи, испитувачи на млазници, апаратура за тестирање мотори со внатрешно согорување; пумпи за употреба кај хидраулична опрема, запчасти пумпи, вентили за промена на правецот, контролни вентили со управувач, соленоидни вентили, електрохидраулични контролни апарати со запирач, вентили за контрола на правец, алати за обработка, алати за обработка со акустични емисиони сензори; стартери за мотори со внатрешно согорување,

уреди за брзо предзагревање за дизел систем за стартирање, дизел системи за стартирање, работи за монтажа, контролори на роботни тела, хидраулични машини, инструменти и нивни делови и опреми; пумпи и нивни делови и опреми; компресори, наизменични компресори, ротациони компресори и нивни делови и опреми; вентилатори и нивни делови и опреми; земјоделски и градежни машини и инструменти и нивни делови и опреми; системи за вбризување дизел гориво кај мотори со внатрешно согорување, in-line видови пумпи за вбризување гориво, пумпи за вбризување гориво без брегаста оски, електронски системи за вбризување гориво кај мотори со внатрешно согорување

(111) 15477 (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2005/241 (220) 15/04/2005

(181) 15/04/2015

(450) 28/02/2009

(732) „ДАНОН СЕРДИКА“ АД

ул. „Охридско езеро“ 3 Софија, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 биена павлака; булјон; сок од домати за готвење; пире од домати; желе за прехранбени цели; желе од месо; желе од свинско месо (пача); кандирано овошје; конзерви со зеленчук; продукти од зеленчук за супа; салати од зеленчук; сокови од зеленчук за готвење; зеленчуци, конзервирани зеленчуци, обработени зеленчуци, сушени; масло од какао; кефир (млечен пијалак од ферментирано млеко); кисело млеко; компоти; концентрати за булјони; кумис (млечен пијалак од ферментирано млеко од кобила); маргарин; мармалад; крем од масло; масло; млечни пијалаци (со преовладувачка содржина на млеко); млечни продукти; млеко; палмово масло; палмово масло за прехранбени цели; паста од наут; паштета од црн дроб; овошна пулпа; овошје во конзерва; овошје, конзервирано во алкохол; желе од овошје; овошни салати; свежо замрзнато овошје; растителни масла за прехранбени цели, саламури; салати; свинска маст за прехранбени цели; свинско месо; слатко (цемови); слатко од

цинцифил (мирудија), сончогледово масло за прехранбени цели, смеши што содржат масти за мачкање на парчиња леб; павлака (млечни производи); супи, неварени; алва од сусам; масло од сусам; туршија, маринирани зеленчуци (со мируди за јадење); масло од ф'стаци; ајвар; масло од пченка; масло од чоколада со јатки; пире од јабољко

кл. 30 сенф; сос од домати; квасец; замрзнато кисело млеко; пијалаци од какао; пијалаци од какао со млеко; производи од какао; кафе; кечап, крем карамел; мајонез; марципан; мед; пијалаци од кафе со млеко; пијалаци што содржат кафе; овесна каша со млеко за прехранбени цели; пудинзи; светол џем; сладолед; сладолед во прав за прехранбени цели; сосови; сосови за месо; сосови за салата; студен чај; фондан (меки ароматизирани бонбони); пијалаци од чај; чај; чоколада пијалаци од чоколада; пијалаци од чоколада со млеко

кл. 32 аперитиви, безалкохолни пијалаци; бадемово млеко; безалкохолни овошни екстракти; безалкохолни овошни пијалаци; пиво; води (за пиење); газирана вода; газирана минерална вода; сос од домати; сокови од зеленчук; изотонични пијалаци; коктели (безалкохолни); лимонади; вода со литиум; пиво од слад; каша од слад; минерална вода; маст; овошни нектари; овошни сокови; сајдер, сарсапарила; сирупи за лимонади; сирупи за пијалаци, пијалаци од сурутка; трпезни минерални води; млеко од ф'стаци; екстракт од хмељ за приготвување пиво; шербети

(111) 15478 (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2005/242 (220) 15/04/2005

(181) 15/04/2015

(450) 28/02/2009

(732) „ДАНОН СЕРДИКА“ АД

ул. „Охридско езеро“ 3 Софија, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, зелена, бела, жолтокафена, портокалова, жолта и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 мелени бадеми; сланина; белка од јајце; биена павлака; бујон; водни животни со черупка; градинарски мируди, конзервирани; грав, конзервиран; печурки, конзервирани; дивеч; сок од домати за готвење; пире од домати; домашни птици (неживи); екстракти од дива растенија за прехранбени цели, желеа за прехранбени цели; желеа од месо; желеа од свинско месо (пача); животинска коскена срж за прехранбени цели; жолчка од јајце; кандирано овошје; конзерви со зеленчук; продукти од зеленчук за супа; салати од зеленчук; сокови од зеленчук за готвење; зеленчуци, конзервирани; зеленчуци, обработени; зеленчуци, сушени; зејтин за прехранбени цели; масло од какао; чипс од компири; лушпи од компири; компири, надолжно сечкани за пржење во фритеза; кефир (млечен пијалак од ферментирано млеко); кисела зелка; кесело млеко; кокос, сушен; маст од кокос; масло од кокос; зејтин од кокос; компот од боровинки; компоти; концентрати за бујони; корнишони; кренвиршли; крокети; кумис (млечен пијалак од ферментирано млеко од кобила; крвавица; лангуст (неживи); леќа, конзервирана; лук, конзервиран; маст за прехранбени цели, маргарин; мармалад; крем од масло; маслинки, конзервирани; варено (стерилизирано месо за домашни цели); масло; месни екстракти; месо; месо во конзерви; месо конзервирано; миди (неживи); млечни пијалаци (со преовладувачка содржина на млеко); млечни продукти; млеко; морски краставици; масло од репка за прехранбени цели; омари (неживи); солена риба; солено месо; палмово масло; палмово масло за прехранбени цели; панирани салами; паштета од црн дроб; пектин за прехранбени цели; пире во прав; овошна пулпа; овошен чипс; овошје во конзерва; овошје конзервирано во алкохол; желеа од овошје; овошни кори; овошни салати; протеин за консумација; свежо замрзнато овошје; птичји гнезда за прехранбени цели; раковидни морски животни (неживи); растителни масла за прехранбени цели, ракови (неживи); риба (нежива); риба тон; риба конзервирана; риба обработена за продолжено чување; желатин од риба; филе од риба; саламури; салати; сардини; свинска маст за прехранбени цели; свинско месо; сирење, кашкавал; сириште; скариди (неживи); сос од домати; скариди, цели (неживи); слатко (џемови); слатко од цинцифил, сончогледово масло за прехранбени цели, смеси коси содржат масти за мачкање на парчиња леб; павлака (млечни производи); соја во зрна, конзервирана, со прехранбени цели; суво грозје; стриди (неживи); супи, неварени; алва од сусам; масло од сусам; сомга; прашок за прехранбени цели (полен); тартуфи, конзервирани; туршија, силно зачинета (маринирани зеленчуци со зачини за јадење); маринирани смеси од зеленчук; грав, конзервиран; урми; ф'стаци, обработени; масло од ф'стаци; ајвар; харинга; храна од риба за консумирање; прехранбени производи од риба; крцкави компири, пржени; масло од пченка; црн дроб; шкембе (шкембе чорба); масло од чоколадо со јатки; шунка од бут; пире од јабољко; светол

џем; миди за јадење (неживи); јатки обработени (за консумација); јајца; јајца од полжав; прав од јајца, зеленчук за прехранбени цели

кл. 30 аромати за кафе; аромати за пијалоци, со исклучок за етерични масла; аромати за слатки, со исклучок за етерични масла; ароматични додавки за храна; бисквити од бадеми; бадемови слатки, тесто од бадеми; зачин; пивски оцет; бисквити; бисквити од слад; бонбони; брашно за прехранбени цели; брашно од зрнести култури; брашно од житни растенија; брашно од тапиока за прехранбени цели; брашно; ванилин; ванилија; вафли; презла; сенф; готварска сол; гриз; џинџифил (мирудија); леб од џинџифил (мирудија); домашни изработки од тесто, пецива; екстракти од брашно; брашно од јачмен; квасец; замена за кафе; замрзнато кисело млеко; шеќер; слатки од шеќер; лушпи од зрна (корнфлекс); зрнести производи, индиско оревче; какао; пијалаци од какао; пијалаци од какао со млеко; производи од какао; канела; карамели (бонбони); тврда карамела; пире во прав (300114, Potato flour for food); кафе; кечап; кифли; козинакови кифли со суво грозје; крекери (тенки, суви бисквити); крем карамел, кристализиран шеќер, за прехранбени цели; кус-кус; кари; слатки производи; мраз за освежување; мраз, природен или вештачки; лут зачин; мајонез; изработки од макарони; макарони; малтоза; марципан-мед-меласа за прехранбени цели; мелничарски производи од брашно; мента за исработка на слатки; бонбони од мента; пијалоци од кафе со млеко; пијалоци кои содржат кафе; природни засладувачи; нишесте за прехранвени цели; храна која содржи нишесте; храна која што содржи производи од нишесте, бел јачмен, бел овес; обични бисквити; овес; овесна каша со млеко за прехранбени цели; лушпи од овес; храна од овес; брашно од овес; ориз; оризова пита; оцет; палачинки, питулици; паста од наут (слануток-хумус); пикантни зачини; пирешки (баници) од месо, зеленчук и овошје; полнети пирешки (пита, пирешка); пирешки полнети со месо; пици; овошни желеа; пити од овошје; пралини; прашак за сладолед; производи за слатки во форма на прав, полнети ролати; прополис (саќе од пчела за прехранбени цели); пудинзи; пуќанки; пита од пченица, брашно; равиоли; саго; сендвичи; брашно од синап; слаткарски изработки; слаткарски изработки за украси за божиќни елки; слатки (торти, кекси, пасти); слатки, пасти; сладолед; сладолед во прав за прехранбени цели; смеша од зрнести производи, јатки, суво овошје (мусли); сос од соја; брашно од соја; сосови; сосови за месо; сосови за салата; шпaгeти; стабилизатори за подготвување биена павлака; студен чај; двопек; табуле; тако; тапиока; тестенини; тесто за слатки, тортиља; тврд карамел; фиде во ленти; фондат (меки ароматизирани бонбони); изработки за слатки од фстак - алва леб; пченка; лушпи од пченка; брашно од пченка; пијалаци од чај; чај; црн пипер; чипс; чоколада; пијалаци од чоколада со млеко; украси за слатки за јадење

кл. 32 аперитиви, безалкохолни; бадемово млеко; безалкохолни пијалаци - безалкохолни овошни екстракти; безалкохолни овошни пијалаци;

пиво; води (за пиење); газирана вода; газирана минерална вода; сок од домати; есенции за приготвување на пијалаци, сокови од зеленчук; егзотични пијалаци; коктейли безалкохолни; лимонади; вода со литиум; пиво од слад; каша од слад; минерална вода; овошни нектари; овошни сокови; прав за подготвување пенливи пијалаци; сајдер, сарсапарила; сирупи за лимонади; сирупи за пијалаци; пијалаци од сурутка; таблети за шумливи пијалаци; трпезни минерални води; кисели води; млеко од ф'стаци; екстракти од хмељ за приготвување пиво; шербети

(111) 15290	(151) 30/12/2008
(210) TM 2005/309	(220) 04/05/2005
	(181) 04/05/2015
	(450) 28/02/2009

(732) **WYETH a Delaware corporation**,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TORISEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на рак (канцер) и болести и нарушувања на централниот нервен систем; антиинфламаторни фармацевтски препарати

(111) 15395	(151) 30/12/2008
(210) TM 2005/367	(220) 24/05/2005
	(181) 24/05/2015
	(450) 28/02/2009

(732) **Стопанска Банка АД-Скопје**
ул."11 Октомври" бр.7, Скопје, МК
(540)



(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 одобрување на кредит со картичка

(111) 15486	(151) 21/01/2009
(210) TM 2005/394	(220) 27/05/2005
	(181) 27/05/2015
	(450) 28/02/2009



(732) Друштво за производство, трговија и услуги „КРИСТАЛ КОМПАНИ“ Сејит ДООЕЛ експорт-импорт

Ул. „ЈНА“ бр. 162, Гостивар, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

OVALEKS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати /соли на алгенска киселина/ за исхрана, арашид (путер од арашид), белка од јајце, белтачини за прехранбена употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/, желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина (месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови) /не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана, какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен кокосов орех), кокосов путер, кокосова маст, кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана еленска печурка, конзервирана соја во зрно за исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани шампињони/печурки/, конзервирано градинарско зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон или портокал, коски (масло од коски) за јадење, краставички (кисели), кристализирано овошје, кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/ конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење), лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење, маслинки (конзервирани маслинки), масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко од кобила, млечни напавки во кои преовладува млеко, млечни производи, мозок за употреба во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни супстанции за производство на масти за јадење, мушули /неживи/, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /неживи/, павлака /млечни производи/, палмини ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета (паштета од цигер), пектини за прехранбени цели, пиклес /мирудии/, пире од трпки, подготвуван арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/ нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло), растителни сокови за кујна, репка (масло од репка) за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин

лепак за употреба во исхраната, рибини филети, риболов (производи добиени со риболов), розови ракови /неживи/ рскавци /крокети/, салами, саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела (мала), сардини, свинско месо, сезамово масло, сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште /употребено/, сланина, слатководни ракови /не-живи/, смеши што содржат масти наменети за мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед) за јадења, сувомесни производи, сувомесни производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за употреба во исхраната, црн дроб, черупки /ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, школки (неживи), џем

кл. 30 алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бонбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/, диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао (пијалоци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок за кафе, кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб, мајонез, мацарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака (производи за зацврстување на матената павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка /герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци) различни од етеричните масла, пијалоци врз база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент

(зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени продукти, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер" црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпагети

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на: алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати /соли на алгенска киселина/ за исхрана, арашиди (путер од арашид), белка од јајце, белтачини за прехранбена употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/ желатин за исхрана, желичи за исхрана, живина (месо од живина), жолчи од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови) /не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана, какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст, кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана еленска печурка, конзервирана соја во зрно за исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани шампињони/печурки/, конзервирано градинарско зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон или портокал, коски (масло од коски) за јадење, краставички, /кисели/, кристализирано овошје, кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/ конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење), лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење, маслинки (конзервирани маслинки),

масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко од кобила, млечни напивки во кои преовладува млеко, млечни производи, мозок за употреба во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни супстанции за производство на масти за јадење, мушули /неживи/, овошје (конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /неживи/, павлака /млечни производи/, палмини ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена намирница/, палмино масло/исхрана/, паштета (паштета од џигер), пектини за прехранбени цели, пиклес /мирудија/, пире од трпки, подготвуван арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/ нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло), растителни сокови за кујна, репка (масло од репка) за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин лепак за употреба во исхраната, рибини филети, риболов (производи добиени со риболов), розови ракови /неживи/*рскавци /крокети/, салами, саламуриење, салати од зеленчук, сало, сардела (мала), сардини, свинско месо, сезамово масло, сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште /употребено/, сланина, слатководни ракови /неживи/, смеси што содржат масти наменети за мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед) за јадење сувомесни производи, сувомесни производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за употреба во исхраната, црн дроб, черупки /ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, школки (неживи), џем, алги /мирудија/, анис за посипување, анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/, ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), ароми /мирудија/ (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни дрва (слатки за украсување на божиќните дрва), бонбони, брашно (јадења врз база на брашно), брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми за џвакање, дволек /препечен леб/, диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао

(пијалоци врз база на какао), какао (производи од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /мирудија, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни производи кои го заменуваат кафето), кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /сос/, компирово брашно за употреба во исхраната, копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб, мајонез, мацарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер и бадем/, матена павлака (производи за зацврстување на матена павлака), матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа (сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка /герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци) различни од етеричните масла, пијалоци врз база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент (мирудија) пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено брашно, пржена пченка, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од семе на саго -палма/, салати (сосови за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб за употреба во исхраната, скробни производи за употреба во исхраната, слад (екстракт на слад) за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), сладолед (средства за зацврстување на сладоледот), слаткарски производи, слатки, слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо (производи за смекнување на месото за употреба во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за конзервирање прехранбени продукти, сол /за во јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров мраз, природен или вештачки, тапиоца, тапиока (брашно од тапиока) за исхрана, тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни производи, шеќерни производи за украсување божиќни дрва, шоу - шоу /мирудија/, шпaгeти

(111) **15327** (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2005/448 (220) 21/06/2005
(181) 21/06/2015
(450) 28/02/2009

(732) **Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** желе и џемови

кл. **30** брашно и производи од жито и прашок за печење

(111) **15331** (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2005/449 (220) 21/06/2005
(181) 21/06/2015
(450) 28/02/2009

(732) **Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** желе и џемови

кл. **30** брашно и производи од жито и прашок за печење

(111) **15324** (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2005/451 (220) 21/06/2005
(181) 21/06/2015
(450) 28/02/2009

(732) **Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје**

ул. „Качанички пат“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 желе и џемови

кл. 30 брашно и производи од жито и прашок за печење

(111) 15283

(151) 18/12/2008

(210) ТМ 2005/539

(220) 08/07/2005

(181) 08/07/2015

(450) 28/02/2009

(732) **Трговско радиодифузно друштво А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје**

ул. „Перо Наков“ бр. 60, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабловска телевизија, комуникации по пат на сметачки терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграми (праќање телеграми), телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации, централна база на податоци (изнајмување време за пристап до базите на податоци)

кл. 41 видео ленти (изнајмување на видео ленти), видео ленти (производство на филмови на видео ленти), видео ленти (снимање на видео ленти), дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови /циркуси/, игри за пари, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување стадиони, изнајмување видео ленти, изложби(обезбедување на простор за изложби), кампови за летување (услуги на камповите за летување /забава/, киностудија, кино сали (користење на кино салите), киноапаратура

(изнајмување киноапаратура и прибор), клубови (услуги на клубовите) /забава или одгледување/, книги (изнајмување на книгите), коцкарници /игри/ (услуги на коцкарниците), конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување магнетоскопи), модни агенции за уметници, монтажа на радио и телевизиски програми, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови што не се рекламни/, приредби (изнајмување декор за приредби), приредби (одржување приредби), преведувачки услуги, разговори (организирање и водење разговори), разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, репортерски услуги, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), студио за снимање (услуги на студио за снимање), театарски претстави, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување филмови)

кл. 42 авторски права (регулирање на авторските права), агенции за сместување /хотели, пансиони/, архитектура, инженеринг, инженерски нацрти, индустриски дизајн, индустриско обликување, изградба (изработка нацрти за изградба), истражување и развој на нови производи (трето лице), изнајмување софтвери, изработка (конципирање) на софтвер, консултации во врска со сметачи, лиценци за интелектуална сопственост (отстапување лиценци за интелектуална сопственост), модни цртачи (услуги на модните цртачи), заверување изворни уметнички дела, разработка на технички проекти, сметачи (изнајмување сметачи), сметачи (програмирање на сметачите), совети за градежништво, совети за интелектуална сопственост, цртачи на амбалажа (услуги на цртачите на амбалажа)

(111) 15247

(151) 18/12/2008

(210) ТМ 2005/879

(220) 17/11/2005

(181) 17/11/2015

(450) 28/02/2009

(732) **Interseek d.o.o.**

Stegne 31, Ljubljana, SI

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул. „Маршал Тито“ бр. 10/1-1, 1000, Скопје

(540)

ПОПАМЕТНО БАРАЈ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 опрема за обработка на информации, сметачи; сметачки машини и/или програмска опрема и додатоци што не се опфатени со другите класи; сметачки периферни единици; снимени сметачки оперативски програми и/или системи; сметачка програмска опрема наполнета преку

сметачката мрежа; снимени сметачки програми за пристап во базите со податоци на сметачка мрежа; сметачки програми на магнетни или оптички медиуми; телекомуникациски направи; магнетни носачи на записи, магнетни дискови, дискети, CD-а; CD-ROM-ови; чипови (делови на интегрирани врски); читачи (сметачка опрема); печатачи за сметачи; електронски бележници; монитори (терминали) /сметачка опрема/; монитори (екрани) /сметачки програми/; сметачка меморија; преснимени електронски публикации; печатени обвивки; снимена сметачка програмска опрема за управување на односи со клиентите, достапна преку интернет пребарување; снимени сметачки програми за обработка на електронска пошта и односи со странки; снимена сметачка програмска опрема за пребарување, имено програмска опрема што му овозможува на корисникот пребарување по сметачките мрежни системи и глобалните телекомуникациски мрежи (интернет) како и на системи со приватен пристап (интранет); снимена сметачка програмска опрема за зголемување на капацитетот на пребарувачот и за подобрен пристап на сметачката мрежа и интернет; сметачка програмска опрема за пренос на информации преку интернет, сметачка програмска опрема за собирање, индексирање, анализа, чување, организирање и правење достапни на сите видови информации добиени од сметачки мрежни системи, особено од интернет

кл. 35 огласна дејност; водење комерцијални работи, деловна администрација, писарнички работи; услуги на агенции за огласување; огласување по пошта; ажурирање рекламни материјали, проширување на огласните градива; давање огласен простор во наем; ценовни анализи; професионално деловно советување; деловно информирање; деловни сознанија; деловно пребарување; пребарувачки услуги за деловни потреби; услуги на агенции за посредување на комерцијални информации; компилација на информации во сметачката база на податоци; систематизација на информации во сметачките бази на податоци; барање податоци во сметачките датотеки (за други); непосредно огласување по пошта; раширување на примерици; репродуцирање на документи; административно управување со сметачките датотеки; давање машини за пишување и опрема во наем; on-line огласување на сметачките мрежи; објавување рекламни текстови; рекламни услуги; услуги на рекламни агенции, огласување и промоција на продажба на стоки и услуги што се нарачуваат преку електронски средства (е-трговија); издавање огласувачки простор во електронските комуникациски медиуми; помош и советување на трети лица при набавките преку е-тргување; услуги на посредување при купување преку е-трговија; продажба на системи за примање нарачки и продажба на производи и услуги; продажба на системи за посредување на понуди за понудувања (понуда и побарувачка) и дејности; маркетиншки услуги, економска пропаганда, деловни информациски услуги преку сметачки мрежни системи

кл. 38 телекомуникациски услуги, особено електронски пренос на податоци, слики и документи преку сметачките мрежи, сметачи и нивни периферии и/или оператори на кабелски системи; електронски пренос на податоци за понуди и дејности; телекомуникациски услуги преку сметачки терминали; телекомуникациски услуги за пристап до електронско чувани податоци, документи како податочни (пишани) и звучни телекомуникации; услуги на електронска пошта; сметачки нарачки преку телефон и сметачкиот терминал како телекомуникациски услуги; комуницирање преку сметачки терминали; сметачко поткрепен пренос на известувања и слики; услуги на огласни табели (телекомуникациски услуги); испраќање пораки; пагинг услуги (преку радија, телефони или други средства на електронско комуницирање); собирање и дистрибуција на новости и информации; телекомуникациски услуги преку ISDN терминали, дигитална телекомуникациска опрема, GSM и други мобилни телекомуникациски направи, сметачки терминали, радио и/или телевизиски апарати; телекомуникациски услуги достапни до електронско чувани податоци; документи како и нивно прегледување; нудење телекомуникациски поврзувања на глобални сметачки мрежи; нудење пристап на корисникот на глобалната сметачка мрежа; информации за телекомуникации; услуги на насочување и поврзување при телекомуникации; пренос на информации, содржани во сметачката програмска опрема, преснимени од глобалната сметачка мрежа (интернет услуги на пренос, имено поставување и нудење информациски портал на интернет)

кл. 42 развој, советување и проектирање телекомуникациска опрема, сметачка и/или програмска опрема како и информациски системи; сметачко програмирање; учинок на составување, одржување, сервисирање сметачки програмски опреми; сметачки инженеринг; проектирање сметачки и/или телекомуникациски системи; советување на подрачјето на употребата на сметачките машини и/или програмски опреми; услуга во врска со воспоставување, одржување и сервисирање на информациската структура и/или мрежа, што не се во другите класи; сметачки услуги пред се давање во наем пристапен час кон сметачките бази на податоци; нудење повеќе кориснички пристап на глобалната сметачка мрежа за пренос и дистрибуција на широк спектар информации; обликување веб страници за информациски мрежи и системи на електронско тргување; електронско чување на податоци и документи како и електронско барање на податоци и документи; индексирање и проверување на информации на информациски мрежи; сметачка обработка на податоци (истражувачка дејност); техничко истражување за други во врска со сметачите, сметачка опрема и додатоци како и телекомуникациски направи; техничко управување со базите на податоци; осовременување на сметачки програмски опреми; собирање и нудење информации во врска со сметачко програмската опрема и сметачкото програмирање; собирање

и нудење информации за пребарување од подрачјето на информациската технологија; обликување на сметачките системи; сметачки системски анализи; претворање на податоци или документи од физички на електронски медиуми; инженерски и стручен учинок на подрачјето на сметачката наука; нудење портал за текстови, графика и други аудиовизуелни облици на претставување во електронските медиуми, посебно на интернет

(111) **15272** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2006/37 (220) 17/01/2006
(181) 17/01/2016
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција „Дени Интернационал“ Страшко ДООЕЛ Скопје**

ул. „Жан Жорес“, бр.36, Скопје, МК

(540)



(591) сина, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **39** транспортни услуги, пакување и складирање на стока, организирање патувања, брза пошта, шпедиција (царинско посредување)

(111) **15433** (151) 16/01/2009
(210) ТМ 2006/152 (220) 08/02/2006
(181) 08/02/2016
(450) 28/02/2009

(732) **T-Mobile International AG&Co.KG**

Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ** Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

XTRA24ACTIVE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со жетони; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. **16** хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти

изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за боење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеи

кл. **35** огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. **38** телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително истата и за радио и телевизија

кл. **41** образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. **42** компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испраќање податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(111) **15434** (151) 16/01/2009
(210) ТМ 2006/153 (220) 08/02/2006
(181) 08/02/2016
(450) 28/02/2009

(732) **T-Mobile International AG&Co.KG**

Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ** Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

XTRACASH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со пара или со жетони; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. **16** хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки



материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за боене и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеи

кл. **35** огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. **38** телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително истата и за радио и телевизија

кл. **41** образовни услуги; подготвување на обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. **42** компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги со бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испраќање податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(111) 15485	(151) 16/01/2009
(210) ТМ 2006/375	(220) 29/03/2006
	(181) 29/03/2016
	(450) 28/02/2009

(732) **Pfizer Italia S.r.l.**

Strade Stalle 156, Km. 50 Latina, IT

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул. "Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

ФАРМОРУБИЦИН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) 15480	(151) 16/01/2009
(210) ТМ 2006/509	(220) 05/05/2006
	(181) 05/05/2016
	(450) 28/02/2009

(732) **„ВРЕМЕ ЕЧ“ ДОО**

ул. „50та Дивизија“ бр.12 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

24 ЧАСА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известување, книги, нацрти

кл. **35** објавување рекламни текстови, огласување (рекламирање), изнајмување рекламен простор, јавно мислење, објавување јавни текстови, пропагандни дејности, рекламна хроника

кл. **38** организирање и емитување телевизиски емисии, кабелска телевизија, комуникација, пораки (пренос на пораки од една на друга личност), новинарски агенции

(111) 15474	(151) 21/01/2009
(210) ТМ 2006/580	(220) 29/05/2006
	(181) 29/05/2016
	(450) 28/02/2009

(732) **Natural ASA**

Strandveien 15, N-1325 Lysaker, NO

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

TONALIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материји, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материји за штавење, адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. **29** диететски додатоци или додатоци на прехраната, за не-медицинска употреба, пожелно диететски додатоци или додатоци на прехраната за не-медицинска употреба, што содржат масни киселини или деривати на масни киселини особено оние што содржат конјугирана линоленска киселина

(111) 15354	(151) 30/12/2008
(210) ТМ 2006/594	(220) 01/06/2006
	(181) 01/06/2016
	(450) 28/02/2009

(732) **The Coca-Cola Company**

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

THE COKE SIDE OF LIFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, особено газирани
освежителни пијалаци; сирупи и концентрати
за подготвување на пијалаци, особено газирани
освежителни пијалаци

(111) **15365** (151) 13/01/2009

(210) ТМ 2006/611 (220) 13/06/2006

(181) 13/06/2016

(450) 28/02/2009

(732) **C.P.Pharmaceuticals International C.V. c/v
General Partners Pfizer Manufacturing LLC and
Pfizer Production LLC**
235 East 42-nd Street, New York, NY 10017, US

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул. "Александар
Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

CELSENTRI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **15356** (151) 23/12/2008

(210) ТМ 2006/793 (220) 03/08/2006

(181) 03/08/2016

(450) 28/02/2009

(732) **Hughes Network Systems, LLC**
**11717 Exploration Lane, Germantown, MD 20876,
US**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации, особено пренос на глас,
видео, податоци и документи преку на сателит,
телефон и компјутер; телекомуникациски услуги
на пристап до мрежи (gateway), овозможување
телекомуникациско поврзување со глобална
компјутерска мрежа; емитување програми по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски пренос

на пораки и податоци; видео емитување и услуги
на видео пренос на пораки; аудио емитување;
и овозможување повеќеструко користење на
пристап до глобална информациска мрежа;
услуги на видео конференција; услуги на видео
струење (стремаинг - посебен начин на праќање
податоци по Интернет); услуги на видео пренос на
пораки; телекомуникациски услуги на виртуални
мрежи, посебно овозможување врзани склопови за
делење на апликации, емитување презентации,
делба на веб (web) страници, гласање и пренос
на куси пораки; и овозможување веб базирани
врзани склопови што транспарентно конвертираат
(се претвораат) аудио и видео материјал од една
корисничка апликација на друга

(111) **15233** (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2006/825 (220) 15/08/2006

(181) 15/08/2016

(450) 28/02/2009

(732) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD - Corporation
under the laws of Cayman Islands**
**P.O.Box 1162 GT, Grand Cayman, Cayman Islands,
British West Indies, KY**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ORGANIQUE BY HIMALAYA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметика, вклучително козметички пре-
парати за слабеење, лосиони за сончање за
козметичка употреба, креми за козметичка упот-
реба, етерични масла, сапуни, шампони, лосиони
за коса, пасти за заби

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати и
диететски супстанции за медицинска употреба

(111) **15332** (151) 30/12/2008

(210) ТМ 2006/941 (220) 28/09/2006

(181) 28/09/2016

(450) 28/02/2009

(732) **Emirates Group Holding S.A.L.**
**Rachid Karameh St.; Ibis Center, 3rd Floor;
Beirut, LB**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000
Скопје

(540)

OCULIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за продажба на трети лица на различни производи, вклучително препишани (со рецепта) и не препишани оптички апарати и инструменти; леќи; контакт леќи; очила; заштитни очила; очила за сонце; рамки и синџирчиња за очила; футроли, делови и опрема за сите горенаведени стоки; додатоци за помагала за очи и раствори за чистење леќи; овозможувајќи им на потрошувачите погодно да ги видат и купат овие стоки во продавницата за малопродажба, да ги порачаат од каталог по пошта, од интернет страница, со средствата за телекомуникација или преку телевизиски канал за купување

(111) **15473** (151) 21/01/2009
(210) TM 2006/942 (220) 28/09/2006
(181) 28/09/2016
(450) 28/02/2009

(732) **Emirates Group Holding S.A.L.**

Rachid Karameh St.; Ibisa Center, 3rd Floor; Beirut, LB

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И КЕЛЕШОСКА ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги за продажба на трети лица на различни производи, вклучително препишани (со рецепта) и не препишани оптички апарати и инструменти; леќи; контакт леќи; очила; заштитни очила; очила за сонце; рамки и синџирчиња за очила; футроли, делови и опрема за сите горенаведени стоки; додатоци за помагала за очи и раствори за чистење леќи; овозможувајќи им на потрошувачите погодно да ги видат и купат овие стоки во продавницата за малопродажба, да ги порачаат од каталог по пошта, од интернет страница, со средствата за телекомуникација или преку телевизиски канал за купување

(111) **15499** (151) 20/01/2009
(210) TM 2006/974 (220) 10/10/2006
(181) 10/10/2016
(450) 28/02/2009

(732) **BRUNSWICK CORPORATION**

69, West Washington Street, Chicago, Illinois 60602, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

BRUNSWICK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за чистење и полирање на маси за билијард

кл. 25 патики


кл. 28 игри и играчки, гимнастичка и спортска опрема, опрема за куглање, вклучително и опрема за куглани; покажувачи на резултати на куглани, шини и засеци за враќање кугли кај куглани; подигнувачи и рафтови за кугли, опрема за оградување патеки за куглање, автоматски покажувачи на резултати, конзоли од кои кугларите вршат исфрлување кугли, конзоли за кугли, опрема за поставување кугли со повеќе лежишта, куглашка и билијардска опрема како: топки, кугли, вреќи и торби за кугли и топки, билијардски маси, еластични рабови на масата за билијард, билијардски стапови, кредити за билијард, торби за голф, топки за голф и стапови за голф

(111) **15334** (151) 30/12/2008
(210) TM 2006/1054 (220) 27/10/2006
(181) 27/10/2016
(450) 28/02/2009

(732) **ЕлектростопанствонаМакедонијаАкционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје**

ул. 11-ти Октомври бр. 9, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сребрена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 дистрибуција и трговија со електрична енергија

(111) **15454** (151) 08/01/2009
(210) TM 2006/1155 (220) 01/12/2006
(181) 01/12/2016
(450) 28/02/2009

(732) **АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА**

ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, МК

(540)



(591) жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

(111) 15218 (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2006/1174 (220) 05/12/2006

(181) 05/12/2016

(450) 28/02/2009

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza

Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен
Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

BABY FRESH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни шамичиња импрегнирани со
средства за лична хигиена и/или со козметички
средства

кл. 4 женски производи за хигиена, како што се
дневни влошки, хигиенски влошки и тампони,
хигиенски гаќички, интерлабијални влошки за
женска хигиена, гаќички за женска хигиена,
пелени и влошки за инконтиненција, гаќички
за инконтиненција; влошки импрегнирани со
медицински или дезинфекциски лосиони, средства
за дезинфекција

кл. 16 пелени за еднократна употреба од хартија
и/или целулоза; хартиени производи за лична
употреба и за употреба во домаќинство, како што
се хартиени крпи, хартиени салфети, хартиени
шамичиња за употреба во тоалет, шамичиња за
лице и други меки хартиени производи

(111) 15208 (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2006/1237 (220) 25/12/2006

(181) 25/12/2016

(450) 28/02/2009

(732) Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za prerađu voca

I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерални и газирани води, како и
останати безалкохолни пијалаци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготовка на напивки

(111) 15212 (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2006/1238 (220) 25/12/2006

(181) 25/12/2016

(450) 28/02/2009

(732) Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za prerađu voca

I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерални и газирани води, како и
останати безалкохолни пијалаци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготовка на напивки

(111) 15211 (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2006/1240 (220) 26/12/2006

(181) 26/12/2016

(450) 28/02/2009

(732) Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za prerađu voca

I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сина, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерални и газирани води, како и останати безалкохолни пијалаци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготовка на напивки

(111) **15210** (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2006/1241 (220) 26/12/2006

(181) 26/12/2016

(450) 28/02/2009

(732) **Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za prerađu voca****I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сина, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерални и газирани води, како и останати безалкохолни пијалаци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготовка на напивки

(111) **15209** (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2006/1242 (220) 26/12/2006

(181) 26/12/2016

(450) 28/02/2009

(732) **Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za prerađu voca****I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU**

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сина, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерални и газирани води, како и останати безалкохолни пијалаци; овошни напивки и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготовка на напивки

(111) **15255** (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/32 (220) 15/01/2007

(181) 15/01/2017

(450) 28/02/2009

(732) **Здружение на правници на Република Македонија****ул. „Крсте Мисирков“ 66 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** часописи

кл. **41** организирање и водење семинари, симпозиуми, конгреси; издавање книги

кл. **45** правни услуги, стручни консултации, научни истражувања, законски истражувања

(111) **15361** (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2007/51 (220) 19/01/2007

(181) 19/01/2017

(450) 28/02/2009

(300) 01748/2006 29/08/2006 CH

(732) **Inverness Medical Switzerland GmbH (a Swiss limited liability company)****Bahnhofstrasse 28 CH-6300 Zug, CH**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

INSTALERT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **1** фармаколошки комплекти за тестирање што содржат реагенси за имуноанализи за бременост, плодност, кардиологија и тумор маркери за дијагноза на рак

кл. **5** фармаколошки комплекти за тестирање што содржат реагенси за клиничка дијагностика за детекција на покачени нивоа на нелегални дроги и злоупотребени дроги (лекови) што се присутни во телесните течности на човечки субјекти за употреба во судската медицина; фармаколошки комплекти за тестирање што содржат реагенси за клиничка дијагностика за детекција на

одредени бактериолошки и вирусни инфективни болести кај луѓето

кл. 10 фармаколошки комплекти (опрема) за тестирање за бременост, плодност, кардиологија и тумор маркери за дијагноза на рак; фармаколошки комплекти (опрема) за тестирање детекција на покачени нивоа на нелегални дроги и злоупотребени дроги (лекови) што се присутни во телесните течности на луѓето за употреба во судската медицина; фармаколошки комплекти (опрема) за тестирање, детекција на одредени бактериолошки и вирусни инфективни болести кај луѓето

(111) 15188 (151) 01/12/2008
(210) ТМ 2007/196 (220) 02/03/2007
(181) 02/03/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ Експорт-Импорт Куманово
ул. „1-ви Мај“ бр.4 Куманово, МК

(540)



(591) бела, жолта, зелена, црна, светло и темно сина, сива и нијанси на кафено

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за чистење садови

(111) 15453 (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/224 (220) 09/03/2007
(181) 09/03/2017
(450) 28/02/2009

(732) DePuy, Inc. a Delaware corporation
700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 46581, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 ортопедски плочи и ортопедски шрафови кои се користат при фиксација на скршени коски, хирушки инструменти за употреба со ортопедски плочи и ортопедски шрафови.

(111) 15231 (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/254 (220) 20/03/2007
(181) 20/03/2017
(450) 28/02/2009

(732) Dr.Reddy's Laboratories LTD.

7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

EXIFINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување на животински штетници; фунгициди, хербициди

(111) 15288 (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2007/287 (220) 30/03/2007
(181) 30/03/2017
(450) 28/02/2009

(732) ФАРМАСВИС дооел

ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, МК

(540)

TAMCOL (TAMSOL)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 15205 (151) 28/11/2008
(210) ТМ 2007/350 (220) 26/04/2007
(181) 26/04/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје

ул. Сава Ковачевиќ - б.б., Скопје, МК

(540)





- (591) црна и жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **24** текстил и текстилни производи
 кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со текстил и текстилни производи

(111) **15189** (151) 02/12/2008
 (210) ТМ 2007/375 (220) 07/05/2007
 (181) 07/05/2017
 (450) 28/02/2009

(732) Друштво за транспорт, трговија и услуги **МОНО ТРЕЈД** експорт-импорт ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, ламела С спрат 6/12 1000 Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



- (591) зелена, жолта, златна, светло кафена, кафена, црна и темно црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** цејлонски чај
 кл. **43** подготвување храна и пијалаци

(111) **15285** (151) 30/12/2008
 (210) ТМ 2007/444 (220) 30/05/2007
 (181) 30/05/2017
 (450) 28/02/2009

(732) Приватна високообразовна установа **Универзитет Американ-Колеџ Скопје**
Ул. Булевар 3-та Македонска бригада бб, Скопје, МК

(740) Снежана Савиќ Димовска, адвокат ул. Даме Груев бр.1-3/4 1000 Скопје

(540)



- (591) сина, црвена и бела

- (551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти; материјали за обука и настава(освен апарати)

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **15286** (151) 30/12/2008
 (210) ТМ 2007/445 (220) 30/05/2007
 (181) 30/05/2017
 (450) 28/02/2009

(732) Приватна високообразовна установа **Универзитет Американ-Колеџ Скопје**
Ул. Булевар 3-та Македонска бригада бб, Скопје, МК

(740) Снежана Савиќ Димовска, адвокат ул. Даме Груев бр.1-3/4 1000 Скопје

(540)

UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE SKOPJE

- (551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти; материјали за обука и настава(освен апарати)

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **15401** (151) 08/01/2009
 (210) ТМ 2007/489 (220) 05/06/2007
 (181) 05/06/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **Кочо Димитровски**

ул. Рилски Конгрес бр. 20А, 1000 Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



- (591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **42** бактериолошки истражувања, биолошки

истражувања, хемиски услуги

кл. 44 медицински услуги, закрепнување (установи за закрепнување), здравствени служби, клиници, нега на здравјето, медицинска помош, домови за негување, консултации во врска со фармација, козметологија

(111) **15256** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/493 (220) 04/06/2007
(181) 04/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) **BILIM ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI**

AYZAGA KOYU G-42 SOK. No. 6 MASLAK ISTANBUL, TR

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

CLARICIDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **15259** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/494 (220) 04/06/2007
(181) 04/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) **BILIM ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI**

AYZAGA KOYU G-42 SOK. No. 6 MASLAK ISTANBUL, TR

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

SEFAGEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **15257** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/495 (220) 04/06/2007
(181) 04/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) **BILIM ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI**

AYZAGA KOYU G-42 SOK. No. 6 MASLAK ISTANBUL, TR

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

FORSEF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **15200** (151) 28/11/2008
(210) ТМ 2007/506 (220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје**

ул. „Маршал Тито“ бр. 11а, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, бела, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 игри на среќа; игри за пари; забавни игри; лотарии (организирање на лотарии)

(111) **15203** (151) 28/11/2008
(210) ТМ 2007/507 (220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Акционерско друштво за приредување игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје**

ул. „Маршал Тито“ бр. 11а, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 игри на среќа; игри за пари; забавни игри; лотарии (организирање лотарии); инстант лотарија

(111) **15204** (151) 28/11/2008
(210) ТМ 2007/508 (220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Акционерско друштво за приредување
игри на среча и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА Скопје**

ул. „Маршал Тито“ бр. 11а, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црвена, темно сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** игри на среќа; бинго; игри за пари; забавни
игри; лотарии (организирање лотарии)

(111) **15206** (151) 28/11/2008
(210) ТМ 2007/509 (220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Акционерско друштво за приредување
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА Скопје**

ул. „Маршал Тито“ бр. 11а, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, темно сина и сино-зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** брошури, весници, календари, картонски
книги, листови (хартиени производи)

кл. **41** игри на среќа; игри за пари; забавни игри;
спортски натревари; обложувалници; лотарии
(организирање на лотарии)

(111) **15207** (151) 28/11/2008
(210) ТМ 2007/510 (220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Акционерско друштво за приредување
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА Скопје**

ул. „Маршал Тито“ бр. 11а, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, жолта, сина, црвена, кафена, црна и
зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати за коцкарници

кл. **41** игри на среќа; игри за пари; забавни игри;
казино; коцкарници; коцкарници /игри/ (услуги на
коцкарниците); лотарии (организирање лотарии)

(111) **15229** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/538 (220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) **БРИТАНСКА БИЗНИС ГРУПА**

**Бул. Партизански одреди 103/26 1000 Скопје,
МК**

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) сина, жолта-златна, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење,
управување со работи канцелариски работи,
деловно здружување

кл. **41** академии (обука), клубови (услуги
на клубови), конференции (организирање и
водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), планирање приеми,
приредби (одржување на приредби), разговори
(организирање и водење разговори), семинари
(организирање и водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење симпозиуми)

(111) **15463** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/556 (220) 20/06/2007
(181) 20/06/2017
(450) 28/02/2009

(732) **TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, Inc.**
79 T.W. Alexander Drive, 4101 Research Commons,
research Triangle Park NC 27709, US

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје ул."Александар
Македонски" 12, 1000, Скопје

(540)

KOATE®-DVI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 15452	(151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/568	(220) 20/06/2007
	(181) 20/06/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **Red.Com, Inc.**

PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SCARLET POCKET PRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 системи за дигитална кино камера и опрема
соодветна за камерите, леќи за камера, флеш
меморија картички, хлад драјвови за видео
рекоредери, видео монитори и рамни панел
екрани, се за употреба во создавање, чување,
испорака, работа, преснимување, повторување
или прегледување на видео, музички, графички,
фото, аудио, текстови и мултимедијални
податоци; прилози и стабилизаторски структури
и кутии за видео камери; производство на аудио
и видео записи што можат да се симнуваат да
прикажуваат видео, музички, графички, фото,
аудио, текстуални, мултимедијални, компјутерски
програми и податоци во специфичен формат;
аудио и визуелни едукативни и образовни
апарати и инструменти, особено компјутерски
;хардвер и компјутерски софтверски програми за
интеграција на видео, музички, графички, фото,
аудио, текстуални, мултимедијални апликации,
компјутери со табли, видео проектори и видео
монитори

(111) 15462	(151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/597	(220) 04/07/2007
	(181) 04/07/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **MINAS-feinkost GmbH**

Stresemannsreasse 30 40210 Dusseldorf, DE

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат Ул. Мито
Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, жолта, златна, светло кафена
и темно кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(111) 15459	(151) 08/01/2009
(210) ТМ 2007/602	(220) 05/07/2007
	(181) 05/07/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **КАПИА ДОО**

ул. Маршал Тито 35 Демир Капија, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **15271** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/605 (220) 05/07/2007
(181) 05/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, темно црвена, темно црвена, бела, зелена, жолта, темно жолта, кафена, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 желе и џемови

кл. 30 брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, меласа, квасец и прашок за печење

(111) **15273** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/606 (220) 05/07/2007
(181) 05/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, темно црвена, бела, светло кафена, кафена, зелена, светло зелена, жолта, темно жолта, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, меласа, квасец и прашок за печење

(111) **15274** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/607 (220) 05/07/2007
(181) 05/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, темно црвена, розова, бела, светло кафена, жолта, темно жолта, кафена, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, меласа, квасец и прашок за печење

(111) **15484** (151) 16/01/2009
(210) ТМ 2007/688 (220) 19/07/2007
(181) 19/07/2017
(450) 28/02/2009

(300) 2446442 01/02/2007 UK

(732) Avery Dennison Corporation

150 North Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DENNISON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 непечатени етикети и стандардизирани празни етикети; печатени етикети; етикети за комерцијална и индустриска употреба; обележувачи; фолии за производство на пластични артикли; налепници во облик на листови и/или ролни; етикети со бар код за комерцијална, индустриска употреба и за попис; основни хартии чувствителни на притисок; горен дел на етикета што се лепи на други површини, а е изработен од хартија; самолепливи материјали во табак и ролни за правење етикети, знаци, беџеви, графички прикази и слично; етикети што се пресликуваат со топлина; непечатени и

делумно печатени самолепливи етикети што не се изработени од текстил и се продаваат за машини за конвертирање етикети и за крајни корисници што поседуваат опрема со која е можно печатење бар кодови и алфанумерички карактери во контрасти; граничник за примена на лепливи материји; специјализирани и прилагодени етикети што се користат за безбедност и заштита од кражба; сигурносни етикети, имено етикети со кодирани идентификациони податоци; машини за печатење етикети и канцелариски машини за нанесување етикети; етикети за полици во продавници за означување на цена, производи и/или реклами; етикети за адреси; хартија за пакување, картон, печатени и непечатени хартиени и картонски обележувачи за општа намена; хартиени етикети и обележувачи; пластифицирана хартија, налепници во облик на листови и ролни; хартии обложени со леплив слој што лесно се одвојува за копирање, за дисплеи и производство на етикети и филм; хартии за печатење чувствителни на притисок за етикети и дисплеи; стандардизирани хартии; хартии за печатење фотографии, компјутерски направени и/или дигитални слики; блокови картон за пакување и вметнувачи за облека; индекс, рото-носач за податоци, визит карти, обележувачи и разгледници; самолепливи носачи за етикети; самолепливи носачи за визит карти; гумирани етикети и зајакнувачи; лепливи букви, броеви и симболи; лепливи зајакнувачи; самолеплива хартија за употреба во ласерски печатари; печати за втиснување; поштенски плікови за податоци, дискети и заштитни поштенски плікови; ознаки и бецови за идентификација; леплива лента и коректор лента; лепливи средства и лепило за канцелариска и домашна употреба; индиго хартија; регистратори; регистратори за висечки папки; регистратори со прстен; регистратори за презентации; референтни регистратори, регистратори за архивирање; регистратори со основа; папки за извештаи; портфолио за презентации; машини за корицење; заштитни фолии, заштитни фолии за презентации, референтни заштитни фолии и заштитни фолии за архивирање, поделени заштитни фолии; просирни пластични папки за чување и прикажување карти за размена, визит карти и фотографии; канцелариски папки; папки за документи; механизми за папки; лични организери и организери за канцелариска употреба; џебни портфолија; роковници; прибор за пишување; пенкала, моливи, маркери за обележување и моливи за одбележување; прибор за пишување на двата краја; перници за печати; бецови и материјали за печатење на компјутер, имено самолепливи бецови за идентификација, сигурносни бецови, самолепливи етикети за сигурносни бецови, картички и вметнувачи за картички за пластични носачи, бецови за идентификација, бецови за фото идентификација и одбележувачи; пресликувачи за нанесување со помош на пегла; ленти со текст и хартија со ознака; налепници и пресликувачи за тело; хартиени предупредувачки етикети и етикети за следење, хартиени етикети за трајно одбележување на компоненти во текот

на процесот на производството, идентификација на возила и логистика; етикети и одбележувачи со вградени детектори за мерење на свежината на прехранбени продукти; декоративни етикети со слики за употреба со и/или за имитација на поштенски марки; листови, ленти и ролни на хартија што има лепило од задната страна или е одложена со лепило, или се примарно од украсна хартија, паноа и стандардизирани етикети; лепливи графички прикази за надворешноста на автомобил и камион; графички прикази за надворешна употреба; самолепливи материјали во ролни и листови вклучително оние што се направени од хартија, за сите намени, вклучително украсување, паноа, налепници за автомобили, привремени ознаки, безбедносни и информативни ознаки; пластични филмови и пластични фолии за употреба за комерцијално или индустриско пакување во облик на листови или ролни; рефлектирачки етикети за комерцијална, графичка или индустриска употреба; етикети и одбележувачи што не се изработени од текстил; предупредувачки етикети и етикети за следење што не се од текстил, нетекстилни етикети за трајно одбележување компоненти во тек на процесот на производството, идентификација на возила и логистика; разни украсни артикли и нетекстилни производи од видот на етикета за внатрешност на моторни возила, имено етикети што се нанесуваат со топлина и материјал за лепење што се нанесува со топлина за ткаенини и текстил, предупредувачки етикети за воздушна перница што се наоѓаат на штитници за сонце и предупредувачки етикети за детско седиште на појаси за врзување; нетекстилни етикети со бар код што се користат за делови во фабриките за мотори

(111) 15320	(151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/700	(220) 24/07/2007
	(181) 24/07/2017
	(450) 28/02/2009

(732) Трајчо Грков

ул. Народна младина бр.3 Кавадарци, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,

замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) **15391** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/710 (220) 27/07/2007
(181) 27/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

ул. Васил Ѓоргов бр. 11 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, темно црвена, бела, светло кафена, жолта, темно жолта, жолто кафена, кафена, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно, производи од жита, производи од тесто и слатки, квасец и прашок за печење

(111) **15490** (151) 21/01/2009
(210) ТМ 2007/736 (220) 31/07/2007
(181) 31/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз - извоз ДОО Скопје

ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, Кат 2, Скопје, МК

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат бул. Крсте Мисирков бр. 61/1-5, 1000 Скопје

(540)

VINARIJA ELENOV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **15491** (151) 21/01/2009
(210) ТМ 2007/737 (220) 31/07/2007
(181) 31/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз - извоз ДОО Скопје

ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, Кат 2, Скопје, МК

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат бул. Крсте Мисирков бр. 61/1-5, 1000 Скопје

(540)

VILLA MARIJA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **15492** (151) 21/01/2009
(210) ТМ 2007/738 (220) 31/07/2007
(181) 31/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз - извоз ДОО Скопје

ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, Кат 2, Скопје, МК

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат бул. Крсте Мисирков бр. 61/1-5, 1000 Скопје

(540)

CHATEAU DEMIR KARIJA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **15489** (151) 21/01/2009
(210) ТМ 2007/739 (220) 31/07/2007
(181) 31/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз - извоз ДОО Скопје

ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, Кат 2, Скопје, МК

(740) ШПЕНД ДЕБАЈА, адвокат бул. Крсте Мисирков бр. 61/1-5, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, жолта, црвена, златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво) - вино

(111) **15488** (151) 21/01/2009
(210) ТМ 2007/740 (220) 31/07/2007
(181) 31/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз - извоз ДОО Скопје

ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, Кат 2, Скопје, МК

(740) ШПЕНД ДЕВАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, сива, бела, црвена, златна и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво) вино

(111) **15487** (151) 21/01/2009
(210) ТМ 2007/741 (220) 31/07/2007
(181) 31/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз - извоз ДОО Скопје

ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, Кат 2, Скопје, МК

(740) ШПЕНД ДЕВАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)



(591) златна, бела, црна, жолта и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)


(111) **15493** (151) 21/01/2009
(210) ТМ 2007/742 (220) 31/07/2007
(181) 31/07/2017
(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз - извоз ДОО Скопје

ДТЦ Мавровка, Ламела Ц, Кат 2, Скопје, МК

(740) ШПЕНД ДЕВАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(540)



(591) златна, бела, црна, жолта и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **15335** (151) 22/12/2008
(210) ТМ 2007/760 (220) 07/08/2007
(181) 07/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) WRANGLER APPAREL CORP. (Delaware corporation)

3411 Silverside Road , Wilmington, DE 19810 , US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи

(111) **15321** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/761 (220) 07/08/2007
(181) 07/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) WRANGLER APPAREL CORP. (Delaware corporation)

3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје



(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 блека, чевли и капи

(111) 15297

(151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/762

(220) 07/08/2007

(181) 07/08/2017

(450) 28/02/2009

(732) **WRANGLER APPAREL CORP. (Delaware corporation)****3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи

(111) 15431

(151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/766

(220) 07/08/2007

(181) 07/08/2017

(450) 28/02/2009

(732) **Bayer Aktiengesellschaft****D-51368 LEVERKUSEN, DE**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

FALCON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пепарти за убивање (истребување) троскот, уништување штетници, инсектициди, хербициди, фунгициди

(111) 15316

(151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/772

(220) 09/08/2007

(181) 09/08/2017

(450) 28/02/2009

(732) **BERLIN-CHEMIE AG****Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MIG-400

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; диететски супстанциии приспособени за медицинска употреба

(111) 15254

(151) 05/12/2008

(210) ТМ 2007/774

(220) 10/08/2007

(181) 10/08/2017

(450) 28/02/2009

(732) **FARMACORP DOO****Bul.Kliment Ohridski br.68a 1000 Skopje, MK**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов" 155б, 1000, Скопје

(540)

TRIVIVAC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови и фармацевтски производи

(111) 15270

(151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/784

(220) 14/08/2007

(181) 14/08/2017

(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје****ул. „Антон Попов“ бр. 163/3-6, 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанциии за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични

масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите; алишта (производи за закиснување алишта); алишта (средства за парфемирање на алиштата); белење (сода за белење); бои (производи за отстранување бои); бои за тоалетна употреба; бричење (производи за бричење); дезодоранси за лична употреба /парфимерија/; дезодорирачки сапуни, депилатори, детергенти различни од оние што се користат во медицината или во текот на производни процеси, средства за закиснување алишта, производи за избелување, капење (козметички препарати за капење), кожа (козметички производи за нега на кожата), козметика (украсни детали за козметичка употреба), козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамичиња натопени во козметички лосиони), козметички производи; колонска вода, коса (бои за коса), креми за козметичка употреба, креми за полирање, лак (производи за отстранување на лак), лак за нокти; маски за убавина, масла за чистењв, масло за козметичка употреба, медицински сапуни, мириси /парфеми/, нега на уста (производи за нега на устата), смекнувачи, сапуни за освежување, средства за миене садови, средства за чистење стакла, памук за козметичка употреба, перење (средства за белење), перење (средства за перење), перење/чистење/ (производи за чистење со триење), плавење (средства за плавење алишта), полирање (препарати за полирање), сапуни за дезинфекција, сапуни за миене, сапуни против потење, скроб /штирање/ средства за нега на заби - пасти за заби, средства за отстранување каменец /за домаќинство/, течности за перење стакла на автомобили производи за одмастување, тоалетна вода, тоалетни млека, тоалетни производи, дамки (средства за чистење флеку), флеку од мрснотии (производи за чистење флеку од мрснотии), чистење (производи за чистење), шампони, штирак за мазнење (пеглање)

(111) **15476** (151) 16/01/2009
(210) ТМ 2007/813 (220) 16/08/2007
(181) 16/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Раковец Еуро-Компани**
с. Боговиње, Тетово, МК

(540)



(591) зелена, бела, црвена, жолта, сина и златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 еднорачни батерии

(111) **15475** (151) 16/01/2009
(210) ТМ 2007/814 (220) 16/08/2007
(181) 16/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Раковец Еуро-Компани**
с. Боговиње, Тетово, МК

(540)



(591) зелена, бела, црвена, жолта, сина и златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 еднорачни батерии

(111) **15278** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/817 (220) 17/08/2007
(181) 17/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) **TOYOTOMI CO., LTD**
5-17, Momozono-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi,
Aichi 467-0855, JP

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TAKARA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 уреди/инсталации за греење, климатизација, ладење, замрзнување, сушење и вентилација и делови за сите претходно наведени, вклучително и подвижни/преносни апарати за климатизација и подвижни/преносни апарати за ладење на воздухот

(111) **15277** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/829 (220) 21/08/2007
(181) 21/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Радмила Костовска Павловска**
ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 14 1000 Скопје,
МК

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатарски производи, печатен материјал; брошури, каталози, списанија, публикации, часописи

кл. 35 демонстрација на производи, економски прогнози, истражувања за дејностите, изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување / рекламирање/, пропагандни дејности

(111) 15295

(151) 30/12/2008

(210) ТМ 2007/830

(220) 21/08/2007

(181) 21/08/2017

(450) 28/02/2009

(732) Глобал Медиа ДООЕЛ Скопје

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 весници, печатени изданија и публикации

кл. 35 изнајмување рекламен простор, објавување рекламни текстови и обработка на текстови, огласување (рекламирање), пропагандни дејности, распределба (дистрибуција на примероци), рекламирање по пат на радио и телевизији

кл. 41 он-лајн објавување списанија

(111) 15287

(151) 30/12/2008

(210) ТМ 2007/831

(220) 22/08/2007

(181) 22/08/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за транспорт шпедиција, трговија на големо и мало, деловно посредување и услуги „Динамотранспорт“ Злате ДООЕЛ Експорт Импорт Скопје

ул. Митрополит Тодосиј Гологанов 70 А локал 26 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

(111) 15246

(151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/835

(220) 23/08/2007

(181) 23/08/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ВИСТО ХОЛДИНГ доо

ул. 507 бр.12 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела, кафена, жолта, златна и црна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жита, леб

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) 15245

(151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/836

(220) 23/08/2007

(181) 23/08/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ВИСТО ХОЛДИНГ доо

ул. 507 бр.12 1000 Скопје, МК

(540)





- (591) црвена, бела, кафена, жолта, златна и црна
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **30** брашно и производи од жита, леб
 кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци

- | | |
|--------------------|------------------|
| (111) 15276 | (151) 18/12/2008 |
| (210) ТМ 2007/837 | (220) 27/08/2007 |
| | (181) 27/08/2017 |
| | (450) 28/02/2009 |

(732) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d.**

Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

PUDELINO

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** храна за доенчиња; диететски производи за медицинска намена

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно, производи од жита, леб, колач, слатки, бонбони, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии; мраз

- | | |
|--------------------|------------------|
| (111) 15192 | (151) 02/12/2008 |
| (210) ТМ 2007/839 | (220) 27/08/2007 |
| | (181) 27/08/2017 |
| | (450) 28/02/2009 |

(732) **KIA MOTORS CORPORATION**

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела и сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **12** возила, особено патнички автомобили, камиони, автобуси, минибуси, автомобили со четири тркала, комбиња, моноволуменски возила

- | | |
|--------------------|------------------|
| (111) 15345 | (151) 13/01/2009 |
| (210) ТМ 2007/843 | (220) 29/08/2007 |
| | (181) 29/08/2017 |
| | (450) 28/02/2009 |

(732) **Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО**

Булевар Србија 35,1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

MILORD

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желатин за исхрана (желиња), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. **30** ароматични препарати за употреба во исхраната; бадеми (слатки врз база на бадеми);бадемово тесто; бисквити; бонбони; вафли; какао (производи од какао), какао крем, чоколаден крем, карамел бонбони; марципан / слатки од шеќер и бадем/; медени слатки; мирудии ароматични; овошни слатки; пудинзи; слаткарски производи; слатки; фино ситно печиво; фондани/врста бонбони/; чајни колачиња /мињони/; шеќерни производи

кл. **35** трговски дејности; увоз-извоз (агенција за увоз-извоз)

- | | |
|--------------------|------------------|
| (111) 15349 | (151) 23/12/2008 |
| (210) ТМ 2007/844 | (220) 29/08/2007 |
| | (181) 29/08/2017 |
| | (450) 28/02/2009 |

(732) **Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО**

Булевар Србија 35,1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

LIA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **5** апсорбирачки памук (вата); памук за медицинска употреба; појаси за хигиенски влошки, хигиенски влошки; хигиенски пелени за впивање на мократа, хигиенски шамичиња

кл. **16** бришачи за раце /хартини/; гумирани ленти /хартини производи/; лигавчиња од хартија /на деца околу врат за да не се извалкаат/; пелени од хартија или целулоза за еднократна употреба; пелени-гаќички од хартија или целулоза за еднократна употреба; покривки за маса (хартини); симнување шминка (шамичиња од хартија за симнување на шминката); украсни подлоги од хартија; филтер хартија; хартиени вреќички; хартиени или целулозни пелени /за еднократна употреба/; хартиени крпчиња за

симнување шминка; хартиени ленти; хартија; хигиенска хартија и бришење (производи за бришење); џебни шамичиња /хартиени/

кл. 35 трговски дејности; увоз-извоз (агенции за увоз-извоз)

(111) **15313** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/847 (220) 30/08/2007
(181) 30/08/2017
(450) 28/02/2009

(732) **DIKTAS DIKIS IPLIK SANAYI VE TICARET A.S.**
Tugayyolu Caddesi No:22 34846 Cevizli, Maltepe
ISTANBUL, TR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 26 конци

(111) **15337** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/855 (220) 03/09/2007
(181) 03/09/2017
(450) 28/02/2009

(732) **E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited**
Liability Company,
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton New
Jersey 08540, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

AVELLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински уреди, имено, пневматски
уреди за третирање венозна инсуфициенција

(111) **15336** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/861 (220) 04/09/2007
(181) 04/09/2017
(450) 28/02/2009

(732) **La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique**
Societe Anonyme
Avenue Rene Levayer, 86270 La Roche-Posay,
FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

LA ROCHE-POSAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфеми, тоалетна вода; гелови, соли за
бањање и за туширање што не се за медицинска
употреба; тоалетни сапуни, дезодоранси за тело;
козметика, имено, креми, млека, лосиони, гелови
и пудри за лицето, телото и рацете; препарат за
заштита од сонце (козметички производи); мејк-ап
препарати; шампони; гелови, спрејеви, пенести
креми и мелеми за стилизирање на косата и
нега на коса; лак за коса; препарати за бојење и
отстранување на бојата на косата; препарати за
трајна ондулација и виткање на косата; етерични
масла за лична употреба

(111) **15375** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/864 (220) 04/09/2007
(181) 04/09/2017
(450) 28/02/2009

(732) **JAMNICA d.d.**

Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалочи; пијалочи од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалочи

(111) **15367** (151) 24/12/2008
(210) ТМ 2007/865 (220) 04/09/2007
(181) 04/09/2017
(450) 28/02/2009

(732) **JAMNICA d.d.**

Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) розова, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 15387 (151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/866 (220) 04/09/2007

(181) 04/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) JAMNICA d.d.

Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 15339 (151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/868 (220) 06/09/2007

(181) 06/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) Dow AgroSciences LLC a Delaware limited liability company

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, препарати за уништување коров и уништување штетници; фунгициди; инсектициди и нематоциди

(111) 15340 (151) 22/12/2008

(210) ТМ 2007/869 (220) 06/09/2007

(181) 06/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.

Prolongacion Paseo de la Reforma no. 1000 Colonia Pena Blanca Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon C.P. 01210, Mexico Distrito Federal, MX

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно розова, бела, жолта, сива, светло и темно сина, црна и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе.; брашно и производи од житарици, леб, колачи, слатки, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) 15366 (151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/874 (220) 06/09/2007

(181) 06/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) Galex proizvodnja in promet s farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.

Tisinska ulica 29g, 9000 Murska Sobota, SI

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје



(540)

MELOXAN GALEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди, фармацевтски производи

(111) 15343

(151) 13/01/2009

(210) TM 2007/875

(220) 07/09/2007

(181) 07/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

NAUTICA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 риба, производи од риба, преработки и деликатесни салати што содржат риба, вкусна-пикантна хранашто во својата основа содржи риба како и сите наведени производи во замрзната состојба, конзервирана риба

(111) 15388

(151) 13/01/2009

(210) TM 2007/883

(220) 12/09/2007

(181) 12/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company

c/o Steward Mc Kevley Stirling Scales 1959 Upper Water Street, Suite 900 Halifax Nova Scotia Canada B3J2X2, CA

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

ADVANTAGE BREATH REFRESH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 четки за заби, електрични четки за заби, материјали за правење четки, делови и подесувачи за претходно кажаните стоки вклучени во класата,

21, четки, држачи и деспензери-сите вклучени во класата, 21, орални и дентални хигиенски продукти во класата, 21, четки за јазик (мануелни и електрични) и чистач на јазик

(111) 15260

(151) 18/12/2008

(210) TM 2007/905

(220) 19/09/2007

(181) 19/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ

ул. Ѓорче Петров бр. 4, 1300 Куманово, МК

(540)



(591) црвена, зелена, златна, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и месни производи

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на прехранбени производи

(111) 15402

(151) 16/01/2009

(210) TM 2007/910

(220) 20/09/2007

(181) 20/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware,

300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

VOLT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила и нивни делови, освен метални и неметални брави (електрични или неелектрични); регистерски таблички метални и неметални, делови конституенти на мотори, индикатори на брзина, уреди за греење, клима уреди и осветлување

(111) 15308

(151) 30/12/2008

(210) TM 2007/913

(220) 20/09/2007


(181) 20/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) Златевски Љубиша

ул. „Фазанерија“ 1 бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) сребрена, црвена, кафена, црна и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 15338 (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2007/917 (220) 21/09/2007

(181) 21/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино

ул. Манчо Малеминов бр. 30, Неготино, МК

(740) НАДА АНГЕЛОВСКА, адвокат бул. Маршал Тито 22/2-8 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) жолто кафена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (осван пиво)

(111) 15341 (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2007/918 (220) 21/09/2007

(181) 21/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино

ул. Манчо Малеминов бр. 30, Неготино, МК

(740) НАДА АНГЕЛОВСКА, адвокат бул. Маршал Тито 22/2-8 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 15342 (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2007/920 (220) 21/09/2007

(181) 21/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино

ул. Манчо Малеминов бр. 30, Неготино, МК

(740) НАДА АНГЕЛОВСКА, адвокат бул. Маршал Тито 22/2-8 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

PIVKA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (осван пиво)

(111) 15224 (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/923 (220) 24/09/2007

(181) 24/09/2017

(450) 28/02/2009

(732) J.Safra IP Holding Co.

47 Boulevard Royal, L-2449, LU

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

JOSEPH SAFRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **14** благородни метали, вклучително благородни метални прачки, монети и медали

кл. **36** банкарски, финансиски, осигурителни или слични услуги, осигурителни услуги, банкарски услуги, кредитни услуги и услуги на позајмување, кредитни картички, лизинг и финансирање, услуги на спонзорирање фондови, услуги на менаџирање со имот, брокерски услуги за хартии од вредност и берзански стоки, услуги на правно застапување, траст фондови, берзанско тргување, советување и финансирање на недвижности

(111) 15357	(151) 23/12/2008
(210) ТМ 2007/935	(220) 27/09/2007
	(181) 27/09/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY****300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

360° SONIC ENERGY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **21** четки за заби

(111) 15379	(151) 24/12/2008
(210) ТМ 2007/937	(220) 27/09/2007
	(181) 27/09/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH****Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE**(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

VIBRANT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** тутун, било преработен или непреработен; цигари; пури; производи од тутун; супститути (замена) за тутун, што не се за медицинска употреба или за лекување, кибрити и производи за пушачите

(111) 15369	(151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/938	(220) 28/09/2007
	(181) 28/09/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **AUCTOR d.o.o****Dezmanova 5, 1000 Zagreb, HR**(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

AUCTOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** услуги на споредник за работа со хартии од вредност и имот од вредност; финансиски услуги; банкарски услуги и менувачници; управување со недвижности

(111) 15305	(151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/939	(220) 28/09/2007
	(181) 28/09/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **AUCTOR d.o.o****Dezmanova 5, 1000 Zagreb, HR**(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** услуги на посредник за работа со хартии од вредности имоти од вредност; финансиски услуги; банкарски услуги и менувачници; управување со недвижности

(111) 15358	(151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/940	(220) 28/09/2007
	(181) 28/09/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **Georg Gavrilovic****Ilica 8, HR-10000 Zagreb, HR**(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

DEDIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, сите видови конзервирани и неконзервирани производи од истите; прехранбени намирници од животинско потекло; месни екстракти; конзервирани, сушено и варено овошје и зеленчук; зеленчук; желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

(111) 15368	(151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/943	(220) 28/09/2007
	(181) 28/09/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **Europapress Holding d.o.o**
Koranska 2 10000 Zagreb, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

УТРЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатарски производи

кл. 35 огласување и рекламирање, водење ком-
рцијални работи; комерцијална адми-нистрација;
канцелариски работи

кл. 41 обука, стручно оспособување; разонода;
спортски и културни активности

(111) 15373	(151) 24/12/2008
(210) ТМ 2007/951	(220) 02/10/2007
	(181) 02/10/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

MODURETIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли

(111) 15314	(151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/952	(220) 02/10/2007
	(181) 02/10/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

RIDORA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 15386	(151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/954	(220) 03/10/2007
	(181) 03/10/2017
	(450) 28/02/2009

(732) Мешано друштво со странски капитал
со ограничена одговорност во приватна
сопственост за производство, промет, услуги,
транспорт ФРОТИРЕКС Михаил и Ангел ДОО
увоз-извоз Скопје

**Источна индустриска зона дел 3 бб - Гази Баба,
МК**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(111) 15312	(151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/957	(220) 03/10/2007
	(181) 03/10/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**
650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

POLO BLACK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфеми, колонска вода, тоалетна вода,

парфимирана вода, мириси, за после бречење, гел за бречење, крема за бречење, крема за после бречење, гел за после бречење, лосион за после бречење, балсам за после бречење, антиперспиранти, дезодоранс за лична употреба, талк пудра, пудра за тело, козметика и производи за нега на убавината, имено хидратантен крем за тело, крема и лосион за лице и тело, ексфолиатор, крема и лосион за миенење на тело, потемнување и сончање, крема и лосион за заштита од сонцето, производи за нега на коса, имено шампони, кондиционери, за миенење коса, за испирање коса, креми и лосион за коса, брилиантин и препарати за стимулација на скалпот, производи за бањање и туширање, имено тоалетен сапун, шампон за тело, за триење на тело, за мазнење (омекнување) на тело, соли за бањање, гел за бањање и туширање, масло за бањање и туширање, етерични масла

- | | |
|--------------------|------------------|
| (111) 15311 | (151) 25/12/2008 |
| (210) ТМ 2007/958 | (220) 03/10/2007 |
| | (181) 03/10/2017 |
| | (450) 28/02/2009 |
- (732) **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**
650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, US
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

POLO SPORT

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парфеми, колонска вода, тоалетна вода, парфимирана вода, мириси, за после бречење, гел за бречење, крема за бречење, крема за после бречење, гел за после бречење, лосион за после бречење, балсам за после бречење, антиперспиранти, дезодоранс за лична употреба, талк пудра, пудра за тело, козметика и производи за нега на убавината, имено хидратантен крем за тело, крема и лосион за лице и тело, ексфолиатор, крема и лосион за миенење на тело, потемнување и сончање, крема и лосион за заштита од сонцето, производи за нега на коса, имено шампони, кондиционери, за миенење коса, за испирање коса, креми и лосион за коса, брилиантин и препарати за стимулација на скалпот, производи за бањање и туширање, имено тоалетен сапун, шампон за тело, за триење на тело, за мазнење (смекнување) на тело, соли за бањање, гел за бањање и туширање, масло за бањање и туширање, етерични масла

- | | |
|--------------------|------------------|
| (111) 15310 | (151) 25/12/2008 |
| (210) ТМ 2007/959 | (220) 03/10/2007 |
| | (181) 03/10/2017 |
| | (450) 28/02/2009 |
- (732) **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**
650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, US

- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

POLO

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 Парфеми, колонска вода, тоалетна вода, парфимирана вода, мириси, за после бречење, гел за бречење, крема за бречење, крема за после бречење, гел за после бречење, лосион за после бречење, балсам за после бречење, антиперспиранти, дезодоранс за лична употреба, талк пудра, пудра за тело, козметика и производи за нега на убавината, имено хидратантен крем за тело, крема и лосион за лице и тело, ексфолиатор, крема и лосион за миенење на тело, потемнување и сончање, крема и лосион за заштита од сонцето, производи за нега на коса, имено шампони, кондиционери, за миенење коса, за испирање коса, креми и лосион за коса, брилиантин и препарати за стимулација на скалпот, производи за бањање и туширање, имено тоалетен сапун, шампон за тело, за триење на тело, за мазнење (смекнување) на тело, соли за бањање, гел за бањање и туширање, масло за бањање и туширање, етерични масла

- | | |
|--------------------|------------------|
| (111) 15222 | (151) 18/12/2008 |
| (210) ТМ 2007/965 | (220) 05/10/2007 |
| | (181) 05/10/2017 |
| | (450) 28/02/2009 |

- (732) **Фонд за здравствено осигурување на Македонија**
ул. „Македонија“ бб, 1000 Скопје, МК
- (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (540)



- (591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. 36 осигурување, осигурување (информации за осигурување), осигурување (консултации за осигурување)

кл. 41 конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), планирање приеми, практично обучување, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми)

кл. 44 медицински услуги, болнички услуги, детоксикација, диспанзери, естетска хирургија, фармација, физиотерапија, хирургија, клиници, медицинска помош, установи за опоравување, оптичарски услуги, породување, психологија, инсеминација, санаториуми, здравствени услуги, стоматологија

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) 15223 (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/966 (220) 05/10/2007
(181) 05/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) Фонд за здравствено осигурување на Македонија

ул. „Македонија“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. 36 осигурување, осигурување (информации за осигурување), осигурување (консултации за осигурување)

кл. 41 конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), планирање приеми, практично обучување, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми)

кл. 44 медицински услуги, болнички услуги, детоксикација, диспанзери, естетска хирургија, фармација, физиотерапија, хирургија, клиници, медицинска помош, установи за опоравување, оптичарски услуги, породување, психологија, инсеминација, санаториуми, здравствени услуги, стоматологија

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) 15221 (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/967 (220) 05/10/2007
(181) 05/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) Фонд за здравствено осигурување на Македонија

ул. „Македонија“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

кл. 36 осигурување, осигурување (информации за осигурување), осигурување (консултации за осигурување)

кл. 41 конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), планирање приеми, практично обучување, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми)

кл. 44 медицински услуги, болнички услуги, детоксикација, диспанзери, естетска хирургија, фармација, физиотерапија, хирургија, клиници, медицинска помош, установи за опоравување, оптичарски услуги, породување, психологија, инсеминација, санаториуми, здравствени услуги, стоматологија

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **15249** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/969 (220) 08/10/2007
(181) 08/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **LIEBRE ENTERPRISES LIMITED**

Riga Feraiou 2, Limassol Centre, Block B, 5th floor, Office 508, Limassol, CY

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

ZEDER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 брави

кл. 12 брави за автомобили, контакт брави и брави за спречување на кражби на возила

(111) **15253** (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2007/970 (220) 09/10/2007
(181) 09/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. „Питу Гули“ 70, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, жолта, црвена и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **15237** (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2007/971 (220) 09/10/2007
(181) 09/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. „Питу Гули“ 70, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, жолта, црвена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **15236** (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2007/972 (220) 09/10/2007
(181) 09/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. „Питу Гули“ 70, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, портокалова и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **15279** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/984 (220) 10/10/2007
(181) 10/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје**

ул. 11 Октомври бр. 9, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сребрена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 подготовка на договори за снабдување со електрична енергија, оперативно-економско советување исто така во врска со енергетски прашања, пресметка на енергетската ефикасност

кл. 37 градежни работи, поправки, инсталирање - особено во секторот за снабдување со енергија

кл. 39 набавка и дистрибуција на енергија, снабдување со електрична енергија на потрошувачи, советување за енергетскиот сектор, давање под закуп броила за мерење на потрошувачката на енергија

кл. 42 истражување, подготовка на проценки, инженерски работи, планирање проекти и подготовка на програми за обработка на податоци од областа на снабдување со енергија

(111) 15449 (151) 25/12/2008

(210) TM 2007/993 (220) 15/10/2007

(181) 15/10/2017

(450) 28/02/2009

(732) Chapman Entertainment Limited

The Pavilion, 90 Point Pleasant, Wandsworth, London, SW 18 1 NN, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

BAMBL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 комплекти градинарски алат за играње; канти и лопатки за играње; фигурички на детски јунаци од стриповите и цртаните филмови, додатоци и опкружувања за истите, посебно сетови за играње и фантазирање; апарати за правење меури; балони; топки; движечки играчки на батерии; игри на плоча; елементи за градење; игри за градење; игри со карти; украси за божиќно дрво, облека за кукли и меки играчки, прибор за кукли; кукли; колички за кукли; игри; гимнастички спортски производи, куклички што се држат во рацете; тропалки за бебиња, движечки играчки за креветчиња за бебиња; пузли; змејови; манипулативни пузли; маски; мобилни телефони

играчки; модели на возила; составни делови за моделирачки играчки и уреди за работа со моделирачките играчки кои се продаваат заедно; комплекти алати; новитети за забава; мали играчки како ситни подароци што се делат на забавите; карти за играње; плишани играчки; кукли; пузли; играчки за јавање; кутии за песок за играње; лизгалишта и тобогани за игра; базени со прстенест облик; базени на надување (за игра); играчки за бањање, играчки за базени; играчки за прскање вода или течност; скејтбордови; лизгалки; скии; летечки дискови; стапови за хокеј; санки; играчки за правење балончиња; меки обликувани фигурички за играње; садови за печење за играње; кујнски прибор за играње; играчки банкомати; разни фигурички; алат за играње; ремени играчки за носење алат; фарови за возила играчки; возила играчки; трицикли играчки; хартиени шапки за забава

(111) 15374 (151) 13/01/2009

(210) TM 2007/994 (220) 15/10/2007

(181) 15/10/2017


(450) 28/02/2009

(732) Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom collectif)

281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфеми, тоалетна вода; гелови, соли за капење и туширање што не се за медицинска употреба; тоалетни сапуни, дезадоранси за тело; козметика нмено креми, млека, лосипни, гелови и пудри за лице, тело и раце; препарати за заштита од сонце (козмстички прпризводи); мејк ап препарати; шампони; гелови, спрејеви, пенести креми и мелени за стилизирање на косата и нега на косата; лак за коса; препарати за боење и отстранување на бојата на косата; прспарати за трајна ондулација и внткање на косата; етерични масла за лична употреба

(111) 15307 (151) 25/12/2008

(210) TM 2007/995 (220) 15/10/2007

(181) 15/10/2017

(450) 28/02/2009



(732) **ExxonMobil Oil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the state of New York**

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

MOBIL SUPER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 моторни масла

(111) **15378** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/996 (220) 15/10/2007
(181) 15/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за перење и белење и други супстанции за употреба при перење; препарати за чистење, полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; сите погоре споменати стоки со или без дезинфекциски ефекти

кл. 5 дезинфектанти

(111) **15385** (151) 24/12/2008
(210) ТМ 2007/998 (220) 16/10/2007
(181) 16/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **АД ЈАКА 80 Радовиш**
ул.Маршал Тито бр.2,Радовиш, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

JAKAVIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **15376** (151) 24/12/2008
(210) ТМ 2007/999 (220) 16/10/2007
(181) 16/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **American-Cigarette Company (Overseas) Limited**

Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

VOGUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, артикли за пушачи, запалки, кибрити

(111) **15377** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1000 (220) 17/10/2007
(181) 17/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.**
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

KENT HD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, филтери за цигари, артикли за пушачи, запалки, кибрити

(111) **15440** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1001 (220) 17/10/2007
(181) 17/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Smithers-Oasis Company**
2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls, Ohio 44221, US



(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

OASIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 медиумиза семенски култури и размножување на растенија; препарати за користење со цвеќиња и растенија, имено, освежувачи на листови за сјај; препарати за одржување во живот и убавината на сечени цвеќиња; препарати за навлажнување и претходен третман на свежо сечени цвеќиња; завршен течен спреј за освежување, навлажнување и заштита на цветни дизајни и саксиски растенија

(111) 15303 (151) 25/12/2008

(210) TM 2007/1006 (220) 18/10/2007

(181) 18/10/2017

(450) 28/02/2009

(732) Emhart Glass SA

Hinterbergstrasse 22, PO Box 5361 Ch- 6330 Cham, CH

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

EMHART

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 производствена машинерија за стаклени контејнери, особено за огништа, потпирачи, машини за обликување и машини за инспекција

(111) 15315 (151) 25/12/2008

(210) TM 2007/1009 (220) 22/10/2007

(181) 22/10/2017

(450) 28/02/2009

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, Delaware 19808, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

LUCKY STRIKE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, артикли за пушачи, запалки, кибрити

(111) 15383 (151) 13/01/2009

(210) TM 2007/1010 (220) 22/10/2007

(181) 22/10/2017

(450) 28/02/2009

(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company c/o Stewart McKelvey Stirling Scales

Suite 900, 1959 Upper Water Street P.O. Box 997 Halifax, Nova Scotia, Canada B3J 2X2, CA

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

ORAL-B

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за нега и хигиена на устата, забите, грлото, непцата и усната дупка, препарати за плакнење за превенција од забен каменец и кариес, препарати за чистење заби, препарати за нега на забите, прав за заби, пасти за заби, перачи за уста, спрејови за уста, гелови за заби, флуорни гелови, флуорни перачи за уста, прав за чистење, тартар бочечки таблети

(111) 15306 (151) 25/12/2008

(210) TM 2007/1012 (220) 22/10/2007

(181) 22/10/2017

(450) 28/02/2009

(732) Motorola, Inc., a Delaware corporation

1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)

SONGID

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мобилни телефони; софтвер, особено компјутерски програми

снимени или во фиксни мемориски кола за употреба во телекомуникациските уреди и компјутерите за пренос, репродуцирање, пристап, пребарување, означување и барање музика, посебно електронски функции кои олеснуваат да по пат на мобилни телефони и други екстерни извори да се препознава музика која се наоѓа во или е со компјутерски софтвер генерирана во мобилните телефони или компјутерите, што покажуваат информации во врска со таа музика на мобилните телефони и компјутерските монитори

кл. 38 услуги на телекомуникација и пренос на податоци; советодавни и консултантски услуги во врска со услугите од областа на телекомуникацијата, интернетот, интранет и екстранет мрежите; далечинското вчитување на музика, видео игрите, дигиталните податоци и компјутерски софтвер; обезбедување пристап до компјутерските мрежи.

(111) **15304** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/1014 (220) 22/10/2007
(181) 22/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **L'Oreal, Societe Anonyme**
14 rue Royale, 75008 Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PROMESSE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парфимериски производи

(111) **15436** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1016 (220) 24/10/2007
(181) 24/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт**
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 59-1/6-15, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 алишта (средства за парфимирање на алишта), козметички производи, нега на кожата, омекнувачи, омекнувачи на алишта, сапуни за освежување, парфимериски производи, парфимирање на алиштата, перење (средства за белење), перење (средства за перење), перење алишта, перење /чистење/ (производи за чистење со триење), плавење, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за миене, шампони, балзами за коса, средства за миене садови

(111) **15302** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/1019 (220) 24/10/2007
(181) 24/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation**
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третман и превенција на рак

(111) **15258** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/1024 (220) 26/10/2007
(181) 26/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство и трговија МЕГА ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица**
ул. Панче Пешев 55-2/1 Струмица, МК

(540)



(591) темно сина, зелена и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, сликарски прибор, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјал за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

(111) **15284** (151) 21/01/2009
(210) ТМ 2007/1025 (220) 26/10/2007
(181) 26/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ Струмица**
ул. Маршал Тито 105 Струмица, МК

(540)



(591) портокалова, кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со кондиторски производи

(111) 15261

(151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/1027

(220) 26/10/2007

(181) 26/10/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ Струмица

ул. Маршал Тито 105 Струмица, МК

(540)



(591) портокалова, кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со кондиторски производи

(111) 15227

(151) 17/12/2008

(210) ТМ 2007/1029

(220) 26/10/2007

(181) 26/10/2017

(450) 28/02/2009

(732) PIVKA perutninarstvo d.d.

Kal 1 6257 PIVKA, SI

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И КЕЛЕШОСКА ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, портокалова и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмисиски елементи

(освен за сувоземни возила); земјоделски направи; инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје и жилети

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење

кл. 31 земјоделски, градинарски, шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни; пивски слад

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стоки; организирање на патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) 15228

(151) 17/12/2008

(210) ТМ 2007/1030

(220) 26/10/2007

(181) 26/10/2017

(450) 28/02/2009

(732) PIVKA perutninarstvo d.d.

Kal 1 6257 PIVKA, SI

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И КЕЛЕШОСКА ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила); земјоделски направи; инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје и жилети

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,



воздух или вода

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло и масти за јадење

кл. **31** земјоделски, градинарски, шумски производ и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни; пивски слад

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стоки; организирање на патувања

кл. **40** обработка на материјали

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. **45** правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) **15226** (151) 18/12/2008
(210) TM 2007/1032 (220) 26/10/2007
(181) 26/10/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Aloe Vera of America, Inc.**

13745 Jupiter Road Dallas, Texas 75238, US

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** сапуни; козметика, лосиони за коса; пасти за заби; нелековити препарати за нега на кожата, односно чистачи на влажнувачи, тонери, кондиционери, смекшувачи и ексфолијанти за лице, и тело; осветлувачи на кожа за намалување појава на темна пигментација; креми за тело за намалување на појава на целулит; препарати за нега на коса, односно, шампони, кондиционери, гелови за обликување, спрејови за коса и зацврснувачи; нелековити препарати за лична хигиена, гел за заби, вода за плакнење уста; козметички производи, односно, бази, црвила за усни, коректори, фиксатори за образи, моливи за исцртување усни, очи и образи, маскири, пудри за лице, сенки за очи, пудри, подлога, коректор, бронзер, црвенило, сенка за очи во облик на пудра и/или во течна форма, сјај за усни, нелековит балзам за усни и препарати за симнување шминка;

детерген за повеќе намени; универзален препарат за чистење домаќинства

(111) **15437** (151) 16/01/2009
(210) TM 2007/1035 (220) 29/10/2007
(181) 29/10/2017
(450) 28/02/2009

(300) 307 30 701.8 10/05/2007 DE

(732) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ENTERTAIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** научни, научички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за управување, преспојување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; магнетски носачи на податоци, автомати и механизми за автоматски уреди што се задвижуваат со претходно уфрлување на парички; уреди за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и ненаснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани); електронски снимени податоци (можат да се превземаат); електронски публикации (можат да се превземаат)

кл. **16** печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за учење и инструкции (освен апарати)

кл. **35** огласување; деловно управување; водење комерцијални работи; собирање, систематизација, компилација и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на продажба на мало (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи), врзано за стоки од класа 9 и 16

кл. **36** осигурување; финансиски работи; парични работи; услуги на управување со недвижности

кл. **37** изградба; услуги на поставување; поправка и одржување на компјутери и телекомуникациска опрема

кл. **38** телекомуникации; новински агенции; изнајмување на опрема за телекомуникации; информации за телекомуникации

кл. **41** обука; стручно оспособување; разонода; организација на спортски и културни настани; издавање книги, часописи и останати печатарски

производи вклучувајќи и во електронски формат, вклучувајќи и на интернет (освен за цел на огласување)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање врзано за исто; индустриска анализа и услуги на истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на софтвер; технички консултации; услуги на похранување на електронски податоци; изнајмување опрема за обработка податоци; дизајнирање на (web) страници за други

кл. 45 лиценцирање на права од индустриска сопственост

(111) 15481 (151) 16/01/2009
(210) TM 2007/1041 (220) 01/11/2007
(181) 01/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) ILIRIKA berzno posredniske d.d. Ljubljana
Trdinova ulica, 3, Ljubljana, SI

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
бул."Св.Климент Охридски" бр.66/1-1, 1000,
Скопје
(540)



(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

(111) 15482 (151) 16/01/2009
(210) TM 2007/1042 (220) 01/11/2007
(181) 01/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) ILIRIKA berzno posredniske d.d. Ljubljana
Trdinova ulica, 3, Ljubljana, SI

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ бул."Св.Климент Охридски"
бр.66/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

(111) 15195 (151) 02/12/2008
(210) TM 2007/1044 (220) 01/11/2007
(181) 01/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) TDR d.o.o.

Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

SCORE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; производи од тутун; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; снус тутун (шведски тутун што не чади додека согорува); цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одделно од тутун а не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци за цигари, кибрити

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење; водење на комерцијална дејност, комерцијална администрација; управување со работи; канцелариски работи

(111) 15232 (151) 18/12/2008
(210) TM 2007/1051 (220) 02/11/2007
(181) 02/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) Mars, Incorporated

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

WHISKAS SUPREME

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски продукти и зрна што не се вклучени во другите класи; живи животни; свежо овошје и свеж зеленчук; храна за животни и адитиви на храна за животни; сипина коска; коски и работи за цваќање што се јадат; легла за животни

(111) **15468** (151) 16/01/2009
 (210) ТМ 2007/1059 (220) 01/11/2007
 (181) 01/11/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **International Suzuki, Association**

P.O. Box 260032, Plano, Texas 75026, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и кукна употреба; материјали што ги користат уметниците, слакарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња


(111) **15469** (151) 16/01/2009
 (210) ТМ 2007/1060 (220) 01/11/2007
 (181) 01/11/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **International Suzuki, Association**

P.O. Box 260032, Plano, Texas 75026, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, жолта, виолетова, сина, црна, сива и зелена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографиски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава: апарати и инструменти за споредување,

вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

(111) **15294** (151) 30/12/2008
 (210) ТМ 2007/1069 (220) 06/11/2007
 (181) 06/11/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП**

ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОВСКИ,, бр. 1 Прилеп, МК

(540)



(591) црна, бела, црвена и златна

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **15244** (151) 18/12/2008
 (210) ТМ 2007/1070 (220) 06/11/2007
 (181) 06/11/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**

Стопански комплекс Илинден б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) розова, жолта, зелена, црна и бела

(554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. **29** млеко и млечни производи

(111) **15243** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/1071 (220) 06/11/2007
(181) 06/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
Стопански комплекс Илинден б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, сина, црна и бела

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(111) **15240** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/1072 (220) 06/11/2007
(181) 06/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
Стопански комплекс Илинден б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(111) **15241** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/1077 (220) 06/11/2007
(181) 06/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
Стопански комплекс Илинден б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, сина, жолта, бела и црвена

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(111) **15242** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/1078 (220) 06/11/2007
(181) 06/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
Стопански комплекс Илинден б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(111) **15197** (151) 20/11/2008
(210) ТМ 2007/1092 (220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Aktiebolaget Electrolux**
SE-105 45 Stockholm, SE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ELECTROLUX INSPIRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, шпорети, скари, фурни, микробранова печка, исталации и апарати за климатизација, вентилатори, плински шпорет, апарати за прочистување на водата, електрични греачи на вода, електрични машини за подготвување кафе, прочистувачи на воздух, влажнани за воздух, тостери, електрични калапи за колачиња, апарати и инсталации за сушење, кабинети за сушење, сушилници; делови и опрема за сите погоре наведени производи

(111) 15264

(151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/1104

(220) 15/11/2007

(181) 15/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70,
1000, Скопје

(540)



(591) зелена, портокалова, жолта, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 15265

(151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/1105

(220) 15/11/2007

(181) 15/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70,
1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, портокалова, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 15266

(151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/1106

(220) 15/11/2007

(181) 15/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

ул. Илинденска бр. 165, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70,
1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, жолта, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 15359

(151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/1114

(220) 16/11/2007

(181) 16/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, промет, превоз и услуги 2002 - ПАЛАС увоз-извоз ДООЕЛ

7500 Прилеп, ул. Иво Лола Рибар бр. 28, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, зелена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 транспортни услуги, организирање патувања

(111) 15353 (151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/1119 (220) 19/11/2007

(181) 19/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, Delaware 19808, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

VICEROY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, артикли за пушачи, запалки, кибрити

(111) 15298 (151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/1120 (220) 19/11/2007

(181) 19/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) Dunhill Tobacco of London Limited

1A St. James's Street, London, SW1A 1EF, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DUNHILL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, артикли за пушачи, запалки, кибрити

(111) 15300 (151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/1124 (220) 20/11/2007

(181) 20/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo

Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) 15299 (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/1125 (220) 20/11/2007

(181) 20/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo

Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта, зелена, жолто кафена, темно црвена, златна, медова и светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) 15392 (151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/1127 (220) 21/11/2007

(181) 21/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) **ACTAVIS GROUP HF.****Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS**(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

FOSICARD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диетски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници. фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) **15393**

(151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/1128

(220) 21/11/2007

(181) 21/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) **ACTAVIS GROUP HF.****Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS**(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

VELAHIBIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диетски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници. фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) **15301**

(151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/1129

(220) 21/11/2007

(181) 21/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) **ACTAVIS GROUP HF.****Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS**(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

SUMACTA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диетски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници. фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) **15406**

(151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/1131

(220) 22/11/2007

(181) 22/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) **NOVARTIS AG****4002 BASEL, CH**(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

LINEXBIO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицинска употреба. диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња. фластери, материјали за завои. материјали за пломбирање заби и забарски смоли

(111) **15380**

(151) 24/12/2008

(210) ТМ 2007/1132

(220) 22/11/2007

(181) 22/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) **NOVARTIS AG****4002 BASEL, CH**(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

IMMUNALBIO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицинска употреба.

диететски супстанциии што се користат во медицината, храна за бебиња. фластери, материјали за завои. материјали за пломбирање заби и забарски смоли

(111) **15381** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1133 (220) 22/11/2007
(181) 22/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

IMMUNAL BALANCE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба. диететски супстанциии што се користат во медицината, храна за бебиња. фластери, материјали за завои. материјали за пломбирање заби и забарски смоли

(111) **15446** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/1134 (220) 23/11/2007
(181) 23/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, светло и темно сина, светло и темно жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за нега на забите

(111) **15447** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/1135 (220) 23/11/2007
(181) 23/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY**
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, светло и темно сина, светло и темно жолта, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за нега на забите

(111) **15230** (151) 25/11/2008
(210) ТМ 2007/1137 (220) 23/11/2007
(181) 23/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **BPB plc**

Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 4HQ, GB

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина, светло и темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 необработени и делумно обработени метали и нивни легури; градежни материјали направени во целост и главно од обичен метал или негови легури; метални прегради што се состојат од метални рамки со облоки од гипсени табли, со домонација на метал; плочи, ленти, делови за пресување и обликување, сите од обичен метал или негови легури и за употреба во градење, завртки, клинц, уреди за прицврстување, стеги, винтови, затворачи, шарки и клипови

кл. 17 изолациони материјали; материјали за запирање и подготовка на површини што треба да бидат запечатени различни од спојки кај цевковки и цевки; лепливи ленти различни од канцелариски прибор што не се за медицинска и домашна употреба; полнач на компензатор; гумички од гумени или вулканизирани валкна, особено исклучувајќи ги флексибилните цевки и подготовки за запечатување

кл. 19 неметални градежни материјали; гипс и гипсени табли; врзиви соединенија; плочи за градба; летви за градење; прегради; покриви; неметални плафони; сидни облоги; градежни хартии

(111) **15350** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1138 (220) 26/11/2007
(181) 26/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG****Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE**(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** грицки (производи за грицкање), особено сушени, пржени и/или зачинети кикиритки, ореви, бадеми и „кашу“ ореви, чипсод компири и стапчиња од компири; производи од компири направени со употреба на постапка на истискување; паштети од компири

кл. **30** грицки (производи за грицкање) особено производи од жито / пченица, ориз и пченка, направени со употреба на постапка на истискување; пуќанки, пченкарни снегулки

(111) **15382**

(151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/1139

(220) 26/11/2007

(181) 26/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG****Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE**(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло кафена, сива и сиво-маслинеста

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, мешани пијалоци што содржат пиво(111) **15430**

(151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/1140

(220) 23/11/2007

(181) 23/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) **КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје****ул. „27 Март“ бр.1, 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** банкарство, вложување средства, внесување долгови, вредносни бонови, гаранции, дебитни картички (служби за дебитни картички, заем врз основа на залог, заеми, консултации по повод финансиски прашања, кредитни агенции, кредитни картички (служби за кредитни картички), менување (менувачници), монетарни дејности, отплата на рати, патни чекови (издавање патни чекови), подмирување на вредности, посредување, посредување на берзата, сефови, средства (електронски преносни средства), средства (основање кружни средства), средства (вложување средства), финансирање (служби за финансии), финансиска анализа, финансиски дејности, финансиски информации, финансиски проценки /осигурувања, банкарски промет, имот/, финансиски трансакции, финансиско управување, фискални проценки, хипотекарно банкарство, чекови (заверување на чековите), штедилници

(111) **15190**

(151) 02/12/2008

(210) ТМ 2007/1144

(220) 26/11/2007

(181) 26/11/2017

(450) 28/02/2009

(732) **Red.Com, Inc.****PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US**(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

RED ONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** системи за камери за дигитално кино и додатоци, што се продаваат поединечно, вклучително камери, леќи за апарати, блиц и други направи за меморирање, хард драјвери за видео рекордери, видео монитори и рамни екрани, сите за употреба во креација, чување, испорака, обработка, снимање, плејбек или преглед на видео, музички, графички, фото, аудио, текст, мултимедиуми, компјутерски програми и податоци; форографски проектори, слајд проектори; компјутерски програми за дигитални камери; аудио и видео образовни апарати и инструменти, особено компјутерски хардвер и компјутерски софтвер за интеграција на текс, аудио, графички фотоси и подвижни слики во интерактивна испорака за мултимедијални

апликации; компјутерски бели табли; видео проектори и монитори за видео преглед

(111) **15292** (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2007/1148 (220) 27/11/2007
(181) 27/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за угостителство, транспорт и услуги ГИТОНИ ДОО Гевгелија**

ул. Гевгелиски партизански одреди бр. 3
Гевгелија, МК

(540)

THE CALIFORNIA RESORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) **15220** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/1151 (220) 29/11/2007
(181) 29/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ** бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** минерални води и други безалкохолни
пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови;
сирупи и други приправки за правење пијалаци

(111) **15214** (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/1152 (220) 29/11/2007
(181) 29/11/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ** бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) темно црвена, црна и жолто кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** кафе, замена за кафе, какао, пијалаци на
база на кафе и какао

(111) **15394** (151) 24/12/2008
(210) ТМ 2007/1171 (220) 03/12/2007
(181) 03/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) **GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware**

**300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US**

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ** ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

SPARK CLASSIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** моторни возила и делови за истите

(111) **15409** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1173 (220) 04/12/2007
(181) 04/12/2017

(732) **KRKA Tovarna zdravil p.o.Novo mesto**

Cesta herojev 45, 68000 Novo mesto, SI

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. „Ленинова“ бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло и темно жолта, светло и темно
зелена, светло и темно сина, светло и темно
црвена, виолетова и портокалова



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 храна за бебиња и диететски производи,
замена за мајчино млеко

кл. 29 млеко и млечни производи, зеленчукови
и овошникаши, месо, месни производи, месни
екстракти, јајца

кл. 30 чај, производи од жита, мед, сирупи од
меласа, квасец, гуми за жвакање

кл. 32 овошни и зеленчукови сокови, сирупи и
други производи за подготвување на пијалаци

(111) 15412	(151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/1174	(220) 04/12/2007
	(181) 04/12/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CELSIOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 течни состави за измивање, реперфузија и
заштита на органи

(111) 15411	(151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/1175	(220) 04/12/2007
	(181) 04/12/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CHOLESTAGEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати кои се употребуваат
за одделување на жолчната киселина од
гастроинтестиналниот тракт

(111) 15410	(151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/1176	(220) 04/12/2007
	(181) 04/12/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

HECTOROL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, имено активан
витамин Д2 фармацевтски препарати кој содржи
1-алфа-хидрокси-витамин Д2 за употреба при
третирање секундарни хиперпаратироидизам и
хиперпролиферативни болести

(111) 15408	(151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/1177	(220) 04/12/2007
	(181) 04/12/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

RENEVELA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фосфатни врзувачи за третирање на
хиперфосфатемија

(111) 15417	(151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1180	(220) 05/12/2007
	(181) 05/12/2017
	(450) 28/02/2009

(732) **Себаудин Бахтијаревиќ**
ул. Никола Мартиновски 29 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

JONAMED

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
фармацевтски производи

(111) **15418** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1181 (220) 05/12/2007
(181) 05/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) **ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛОГИСТИК СЕРВИС ДОО**

ул. Павле Илиќ 7/2-9 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** дејности (професионални консултации),
дејности (советување за организирање и водење
на дејности), услуги при продажба на големо и
мало со воена опрема, облека и обувки, оружје

кл. **39** транспортни услуги

(111) **15421** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1183 (220) 05/12/2007
(181) 05/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Домника Пројеска and Никола Пројески**

**Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, МК and ул.
Томе Никле бр.12 Крушево, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите, абразиви
/средства за брусене/, алишта (производи за
закиснување алишта), алишта (синило за алишта),
алишта (средства за парфимирање на алиштата),

амбра /парфимерија/, амонијак користен како
средство за миене, анисово дрво (етерични
масла од анисово дрво), аромати, бадемов сапун,
бадемово масло, бадемово масло за козметичка
употреба, белење (сода за белење), белење (соли
за белење), белила /деколоранти за козметичка
употреба/, бои (производи за отстранување бои),
бои (средства за отстранување бои), бои за
тоалетна употреба, брада (антисептички камења
за бричење брада), брада (бои за брада), брада
(сапуни за брада), бричење (паста за ремени
за бричење), бричење (производи за бричење,
брусно платно, веѓи (козметички средства за
веѓи), веѓи (моливи за веѓи), вештачки мустаќи,
бради, коса (лепила за зацврстување на вештачки
мустаќи, бради и коса), дезодоранси за лична
употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни,
депилатори, детергенти, екстракти од цвеќе
/парфимерија/, етерични екстракти /есенции/,
етерични масти, забни протези, закиснување
алишта, избелување, јасмин, капење (козметички
препарати за капење), капење (соли за капење)
не се за медицинска употреба, кожа (козметички
производи за нега на кожата), кожа (креми за
кожни производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (производи за заштита на кожата),
козметика, козметички бои, козметички креми,
козметички лосиони (шамивчиња натопени
во козметички лосиони), козметички прибор,
колонска вода, коса (бои за коса), креми за кожа,
креми за козметичка употреба, лакза нокти,
лосион за козметичка употреба, маски за убавина,
масла за парфимерија, мириси /парфеми/,
мошус /парфимерија/, нега на уста, омекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), памук
за козметичка употреба, перење (средства за
перење), парфимериски производи, средства за
полирање, пудра за шминкање, сапуни, слабеење
(козметички препарати за слабеење), сонце
(препарати за заштита од сонце) /козметички
препарати за заштита од црнење/, средства за
нега на заби, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилските стакла), тоалетна
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, чевли (креми за чевли), шампони

кл. **4** индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување, горива (вклучително
и течните горива за мотори) и материји за
осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. **7** машини и машински алати, мотори и погонски
машини (освен за сувоземни возила), машински
спојници и трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила), земјоделски направи (не се
рачни), инкубатори за јајца

кл. **8** рачни алати направи, прибор за јадење,



ладно оружје, жилети

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење; сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на: податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини, за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи; хируршки материјали и материјали за шиене

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 13 огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, средства за огномет

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 15 музички инструменти, армоника (мала шестоаголна армоника за танго оркестри), армоника, басови /музички инструменти/, виоли, виолини, гајди, дипли /музички инструменти/, гитари, гонгови, гудала (жици за гудала), гудала (стапови за гудала), гудала (штипки за гудала за музички инструменти), дупчени музички инструменти, електрична музика, жици (жичани инструменти) /музика/, жици за музички инструменти, свечалки /музички инструменти/, карилјони /инструменти/, кастанјети, кинесни шапки /инструменти/, клавир, клавир (жици за инструменти), клавири (клавири за инструменти), клавири за музички инструменти, кларинети, клучеви за затегнување на жиците на гудачки инструменти, кобилики за инструменти, кожа за тапани, контрабас, ксилофони, лири, мали армоника, мали оргули, мандолини, механички клавири, музика (вентили за музички инструменти), музички вилушки, музички инструменти, музички кутии, музички ленти, ногарки за тимпани, нотни бележници, обои, окарини, оргули, палки за тапани, педали за музички инструменти, писки за труби, ритам, рогови, свирки, тамбуриња, там-там, тапанарски стаплиња, тапани, тимпани, трепкалки, триангл, тромбони, трубљи, усни армоника, флети, футроли за музички инструменти, хармоники, харфи, харфи (жици за харфа), хорови, цимбала /чинели/, цитри

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени

работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи што се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 22 јажиња, канапи, мрежишатори, настрешници од платно, надворешни навлаки автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, качачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено вошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена на кафе; брашно и производи од жита,

леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци, бадемов пијалак, безалкохолни овошни екстракти, вода /за пиење/, води за на маса, газирани води, газирани пијалоци, ѓумбир, концентрати на екстракти за подготвување напивки, ликери, лимонада, лимонада (сирупи за лимонада), минерални води; (производи за подготвување минерални води), минерални води /пијалоци/, 'мошт, мошт од грозје, овошни напивки без алкохол, овошни сокови, пиво; пивска мошт, пијалоци (концентрати на екстракти за подготвување пијалоци), пијалоци (состојки и сирупи за подготвување пијалоци), пијалоци на база на сурутки, салсапарија /безалкохолна напивка/, вода, слад, сода-вода, сок од маки трупки, сокови од растенија, хмел, шербет

кл. **33** алкохолни пијалоци (освен пиво), алкохол (овошен екстракт со алкохол), алкохол од нане, алкохолни екстракти, алкохолни есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво), алкохолни пијалаци кои содржат овошје, аперитиви, арак /вид ликер од роза, вино, виски, дестилирани пијалоци, дигестиви /алкохол и ликер/, јаболкова ракија, коктели, курасар, лике од анис, ликер од анис /сладок/, ликери, ликери /горчливи/, медовина /пијалак од вода и мед/, пијалак од троп, ракија, ракија од круши, саке /пиво од ориз/, смрекова ракија /клека/, црешова ракија

кл. **34** тутун, производи за пушачите, кибрит, бурмут, запалки за пушачи, јантар за чибуче или цигари, кибрит, кибрит /кутии за кибрит/ не се од благородни метали, кремен - запалка, кутии за пури /не се од благородни метали/, лулиња, лулиња (стругали за чистење лулиња), мали цигари, пепелници за пушачи, пушачи (прибор за пушачи), садови за тутун, сечачи за цигари, снопчиња хартија за цигари, статив за луле, стругало за чистење лулиња, треба за пушење, тутун, тутун за цваќање, тутун за шмркање, тутун - кеси, филтери за цигари, цигаралаци, цигари, цигари, џебни апарати за вткање цигари, чибучи за цигари

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **38** телекомуникации, електронска пошта, емитување телевизиски програми, изнајмување апарати за пренос на пораки, кабловска телевизија, комуникации по пат на сметачки

терминали, новинарски агенции, подвижна радио телефонија, пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на телеграми, радиофонски емисии, радиофонски врски, радиотехнички служби, сметач (пренос на пораки и слики со сметач), телефонски служби, телефонски врски, телеграфски служби, телеграфски врски, телеграми, телекс служби, телевизиски емисии, упатства за телекомуникации

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. **40** обработка на материјали

кл. **41** образовни услуги; подготвување на наставата; забава спортски „и културни активности, академии, вариети, видео ленти (изнајмување и производство на видео ленти), детски градинки, дискотеки, допишување, забавни паркови; здравствени клубови /нега на физичкото здравје/, зоолошки градини, игри за пари, изложби, изнајмување стадиони, кампови за летување, кампови за спортско усовршување, кино -студио, кино сали, клубови, книги, коцкариници, конференции, конгреси, модни агенции за уметници, натпревари, одгледувачки заводи, оркестри (услуги кои ги даваат оркестрите), патузачки библиотеки, педагошки опити, практично обучување, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, семинари, симпозиуми, слободно време, спортска опрема, јасли за деца, јавни бањи, клиника, клубови за средби, кремирање, лиценци за интелектуална сопственост, маникирски услуги, облека (изнајмување облека), одморалишта, оптички услуги, пансиони, придружба, турска бања, фотографија, фризерски салони, хороскопи, интернати

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување, барови, гостилници, хотелски услуги, кафеани, кампови, кантини, кафеани: - ресторани, летувалишта, пансиони, привремено сместување, ресторани за брзо и постојано послужување, ресторани за самопослужување', стари лица (установи за сместување стари лица)/старски домови/

кл. **44** медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството, клиника, масажа, санаториуми, медицински услуги, негуватели на болни лица, породување, физиотерапија, хирургија, салони за убавина, банки за крв, диспанзери,

кл. **45** правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците



(111) **15364** (151) 13/01/2009
 (210) ТМ 2007/1185 (220) 06/12/2007
 (181) 06/12/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
 бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) розова, темно црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** хигиенски артикли за жени, санитарни
 шамичиња/брисеви

кл. **6** алуминиумска фолија

кл. **16** производи направени од хартија, хартија
 за домаќинство, кеси што се фрлаат, фолија за
 прилепување и залепување, тоалетна хартија,
 шамичиња од хартија, салфети/ сервиети и
 свилена хартија за козметика

кл. **21** крпи за чистење, фина ткаенина за чистење,
 сунгерести крпи, ткаенини за домаќинство, крпи
 за под

(111) **15416** (151) 25/12/2008
 (210) ТМ 2007/1186 (220) 06/12/2007
 (181) 06/12/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт**
ул.516 66, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Јани Лукровски“
 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

VITALIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** витамински препарати, диететски намирници
 за медицинска употреба, диететски напиви
 за медицинска употреба, дијабетичари (леб за
 дијабетичари), жита (остатоци од обработката
 на зрната на житата) /за медицинска употреба/,
 жолт шеќер за медицинска употреба, квасец за
 фармацевтска употреба, леб за дијабетичари,
 лековити корења, лековити треви, лековити чаеви,
 ленено брашно за фармацевтска употреба, ленено
 семе за фармацевтска употреба, медицински
 чај, ментол, млеко од белтачини, млеко од
 слад за медицинска употреба, млечен шеќер

/лактоза/, млечни ферменти за фармацевтска
 употреба, млечно брашно /за доенчиња/, нане за
 фармацевтска употреба, растителни влакна за
 јадење, слабеење (чај за слабеење) за медицинска
 употреба, слад (корени од слад) за фармацевтска
 употреба, храна за доенчиња /бебиња/, црн шеќер
 за фармацевтска употреба

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, мекни
 преработки, конзервирано, сушено и варено
 овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
 млеко и млечни производи, масла и масти за
 јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
 замена за кафе, брашно и производи од жито,
 леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
 печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
 мирудии, мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски
 производи и зрнести производи што не се опфатени
 со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
 зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
 за животни, пивски слад

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други
 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
 други овошни сокови, сирупи и други препарати
 за производство на пијалоци

кл. **35** огласување, водење на работење,
 управување со работи, увоз-извоз

(111) **15439** (151) 13/01/2009
 (210) ТМ 2007/1188 (220) 07/12/2007
 (181) 07/12/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **ФАРМА КОРП**

Бул. „Климент Охридски“ бр.68-А Скопје, МК

(740) Петре Шилегов, адвокат Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок
 33, 1000 Скопје, 1000

(540)

ALTEANA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината, храна за бебиња, фластери,
 материјали за завои, материјали за пломбирање
 заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
 препарати за уништување штетници, фунгициди,
 хербициди

(111) **15432** (151) 25/12/2008
 (210) ТМ 2007/1192 (220) 07/12/2007
 (181) 07/12/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **EZILI INVESTISSEMENTS Inc.**

Edificio El Dorado Calle 52 Y Elvira Mendez,

Panama, PA

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 уреди за осветлување, греење, генерирање
пареа, готвење, ладење, сушење, вентилирање,
снабдување со вода и санитарни работи

(111) 15407 (151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/1197 (220) 11/12/2007

(181) 11/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) Kraft Foods Holdings Inc.,

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

OREO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, слатки и крекери

(111) 15293 (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2007/1204 (220) 13/12/2007

(181) 13/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) Центро-Фрута ДООЕЛ-Виница

Кочанси пат б.б., МК

(540)



(591) црвена, портокалова, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(111) 15225 (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/1211 (220) 13/12/2007

(181) 13/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин 20 1000 Скопје,
МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црна, жолта, златна, бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување (рекламирање), изнајмување
рекламен простор, рекламирање по пат на радио
кл. 38 емитување радио програми, радиофонски
емисии

(111) 15213 (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/1213 (220) 13/12/2007

(181) 13/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstr.1 D-74167 Neckarsulm, Germany,
DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, бела и темно сина(модра)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи, сирења и
производи од сирење



(111) **15309** (151) 30/12/2008
 (210) ТМ 2007/1216 (220) 14/12/2007
 (181) 14/12/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **Y's France SARL**

115 rue Saint-Martin, 75003 Paris, FR

(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат Ул. Димо Хаџидимов
 бр.37 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожени реденици; кожени кутии за шапки; женски чанти; чанти од мрежа од синџири; сандаци од кожа или кожени табли; рачки за чадори; рачки за стапови за одење; училишни чанти; џебни портмонеа; картонски сандаци; кучешки околувратници; сандаци со заklучување (кожени); сандаци за патување; торбички за шминка; кожени колани; кожени ленти; актовки; училишни ранци; училишни сандаци; животински прекривки; сандаци (за багаж); куфери; аташе сандаци; музички кутии; чадори за сонце; чадори за дожд; тенди; торби за на плажа; паричници; ранци; шопинг торби; шопинг торби со тркалца; торби за планинарење; торби за кампување; спортски торби; торби за патување; бастуни; текстилни торби за патување; вештачка кожа; сетови за патување (кожени); мали куфери; рачни торби

кл. **25** шапки за капење; гаќички за капење; костуми за капење; маици за капење; наметки за капење; сандали за капење; шамичиња, превези за глава; капи; чорапи; беретки; комбинезони; женски огрлица; долни алишта; работни чорапи; капи; капи за туширање; чизми; полу-чизми; панталони; капчиња; ремени; шалови; фустани, волнени џемпери; шапки; влечки; чевли; фудбалски чевли; чевли за на плажа; скијачки чизми; спортски обувки; кошули; џемпери; текстилна облека (за носење); хеланки; комбинации (за облекување и долна облека); долна облека; корсети; одела; кравати; облека од кожа; облека од имитација на кожа; облека за велосипедисти; шами; еспадрили, чевли и сандали; крзнени околувратници; габардини (за носење); прекривки; ракавици; елеци; месингани и од песок предмети за облекување; водоотпорна облека; трегери; спортски маици; здолништа; подздолништа; комплети детска долна облека; маички; манжетни; палта, ракавици без прсти; панталони; патики; зимски капути; водоотпорни крзнени блузи; рибарски блузи; фустани; квадратни џебови; ремени за пари; пуловери; пиџами; мантили; дрвени чевли; сандали; сари; сиври; чевли; долни алишта; престилки; маици со куси ракави; плетена облека; униформи; јакни; велови (облека)

(111) **15422** (151) 16/01/2009
 (210) ТМ 2007/1217 (220) 17/12/2007
 (181) 17/12/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **ФАРМАКАРЕ ДООЕЛ експорт-импорт**

ул.Првوماјска бб Скопје, МК

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат Ул. Мито
 Хаџивасилев Јасмин бр.16/28 1000 Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции, што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **10** медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати, инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) **15219** (151) 18/12/2008
 (210) ТМ 2007/1219 (220) 18/12/2007
 (181) 18/12/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **Motorola, Inc., a Delaware corporation**

1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-
 13, 1000, Скопје

(540)

DEXT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** мобилни телефони, пејџери, радио примопредаватели, електронски лични потсетници, слушалки и комплети слушалки со микрофон, микрофони, звучници, торби и кутии за мобилни телефони, футроли и држачи за телефони, компјутерски софтвер и програми што се користат за пренос, репродуцирање и прием на звук, светлина, слика, текст, видео прикази и податоци преку телекомуникациска мрежа или системи помеѓу терминалите и за подобрување, интерактивност и олеснување на користење и пристап до компјутерски и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за електронско трговско

работење што овозможува корисникот безбедно да праќа нарачки и да врши исплата во областа на електронските деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа или телекомуникациска мрежа; софтвер за компјутерски игри во мобилни телефони; компјутерски софтвер и програми за управување и работа на безжичните телекомуникациски уреди; компјутерски софтвер за праќање и примање на кратки пораки и електронска пошта и за филтрирање нетекстуални информации од податоците; дигитални камери, видео камери; картички со податоци, модеми, единици за глобално позиционирање, батерии, полначи за батерии, адаптери за напон, антени

кл. 38 услуги на безжична телефонија и електронски пренос на податоци и документи по пат на комуникациски мрежи и глобални компјутерски мрежи

(111) 15238 (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2007/1224 (220) 18/12/2007

(181) 18/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) Deutsche Telekom AG,
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MT GROUP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, научички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и обука; апарати и инструменти за управување, преспојување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; магнетски носачи на податоци, автомати и механизми за автоматски уреди што се задвижуваат со претходно уфрлување парички; уреди за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и неснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани); електронски снимени податоци (можат да се преземат); електронски публикации (можат да се преземат)

кл. 16 печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебел); материјали за учење и инструкции (освен апарати)

кл. 35 огласување; деловно управување; водење комерцијални работи; собирање, систематизација, компилација и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на малопродажба (воедно по пат на

интернет и останати комуникациски мрежи), врзано за стоки од класите 9 и 16

кл. 36 осигурување; финансиски работи; работи со пари; услуги на управување со недвижности

кл. 37 изградба; услуги на поставување; поправка и одржување на компјутерии телекомуникациска опрема

кл. 38 телекомуникации; новински агенции; изнајмување опрема за телекомуникации; информации за телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање врзано за истото; индустриска анализа и услуги на истражување; дизајн и развој на компјутерскиот хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на софтверот; технички консултации; услуги на сочувување електронски податоци; изнајмување опрема за обработка на податоци; дизајнирање веб страници за други

кл. 45 лиценцирање на правото од индустриска сопственост

(111) 15479 (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2007/1229 (220) 18/12/2007

(181) 18/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) ГАЛАГ С&Н ДООЕЛ Скопје

ул. Хусеин Бајрам 13, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

GALAG SN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив

кл. 32 вода, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, препарати за производство на пијалаци

кл. 40 обработка на материјали и рециклирање материјали

(111) 15415 (151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/1232 (220) 19/12/2007

(181) 19/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) AVENTIS INC

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware
19807, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

ТАРГОЦИД

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати; антихистаминици

(111) **15414** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2007/1233 (220) 19/12/2007
(181) 19/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) **AVENTIS PHARMA S.A.**
20, Avenue Raymond Aron 92160 ANTONY, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

ЕКСТЕНЦИЛИН

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **15424** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1234 (220) 19/12/2007
(181) 19/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Seychelles Imports, LLC**
800 North Sepulveda Boulevard, El Segundo, California 90245, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека и обувки

(111) **15423** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1235 (220) 19/12/2007
(181) 19/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Tenneco Automotive Operating Company Inc.**
500 North Field Drive Lake Forest, Illinois 60045, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MYRIDE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 уред за радио фреквенција кој ги активира

промените во карактеристиките на прилагодливите
придушувачи на удари за употреба кај копнети
превозни средства

(111) **15384** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2007/1238 (220) 21/12/2007
(181) 21/12/2017
(450) 28/02/2009


(732) **FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB**
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈА ПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, темно, црвена, сина, жолто кафена, зелена,
кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе со додаток на инулин

(111) **15372** (151) 24/12/2008
(210) ТМ 2007/1239 (220) 21/12/2007
(181) 21/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) **American-Cigarette Company (Overseas) Limited**
Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива и сиво маслинеста
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигарети, тутун, тутунски производи

(111) **15413** (151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/1240 (220) 21/12/2007

(181) 21/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) **American-Cigarette Company (Overseas) Limited**
Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

PETER STUYVESANT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи

(111) **15370** (151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/1241 (220) 21/12/2007


(181) 21/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited**
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, запалки, кибрити, производи за пушачи

(111) **15390** (151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/1243 (220) 21/12/2007

(181) 21/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited**
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

LAMBERT & BUTLER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, запалки, кибрити, производи за пушачи

(111) **15420** (151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/1244 (220) 21/12/2007

(181) 21/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited**
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, златно жолта и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи

(111) **15443** (151) 25/12/2008

(210) ТМ 2007/1245 (220) 21/12/2007

(181) 21/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за организирање саеми и изложби СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје**
ул.Беласица бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

METROPOLIS ARENA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава, спортски и културни активности, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во

културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење на конгреси), модни агенции за уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување, бар (барски услуги), кафеани, кафетерии, изнајмување простории за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(111) **15371** (151) 13/01/2009
(210) TM 2007/1248 (220) 21/12/2007
(181) 21/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Aktionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING**

62, Graf Ignatiev Str., 1000 Sofia, BG

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, сива, жолто кафена и сиво-бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; производи од тутун; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цвакање; снус тутун (шведски тутуншто не чади додека согорува); цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат заедно или одделно од тутунот а што не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци за цигари, кибрити, запалки, пепелници не од благородни метал

(111) **15363** (151) 13/01/2009
(210) TM 2007/1253 (220) 24/12/2007
(181) 24/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) **Re/Max International, Inc. a Colorado corporation**
5075 South Syracuse Street, Denver, Colorado 80237, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на франшиза, имено, нудење техничка асистенција во основање и/или дејствување на брокерски канцеларии за недвижности; аукции со недвижности

кл. 36 брокерство со недвижности; агенции за недвижности; агенции или брокерство за изнајмување земја и гради; услуги на проценка на недвижности; давање совет во врска со недвижности; менаџирање со недвижности

(111) **15389** (151) 24/12/2008
(210) TM 2007/1254 (220) 24/12/2007
(181) 24/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**
Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

APABA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **15442** (151) 25/12/2008
(210) TM 2007/1255 (220) 24/12/2007
(181) 24/12/2017
(450) 28/02/2009

(732) **AUSTRALASIAN CONFERENCE ASSOCIATION LIMITED**
148 Fox Valley Road, Wahroonga 2076 New South Wales, AU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

BIXIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 подготовки направени од жита, храни
направени од жита, жита за појадок, екстракти
од жита, бисквити, леб, снекови (ужинки) на база
на жита, пијалоци во оваа класа на база на жита;
подготвени јадења во оваа класа

(111) 15419 (151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/1257 (220) 25/12/2007

(181) 25/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Rue de l'Institut 89 B-1330 RIXENSART, BE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-
13, 1000, Скопје

(540)

PREPANDRIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 вакцини за употреба кај човекот

(111) 15438 (151) 13/01/2009

(210) ТМ 2007/1258 (220) 25/12/2007

(181) 25/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) Nike International Ltd. a Bermuda corporation

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453,
US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен
Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

CORTEZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, чевли и капи

(111) 15275 (151) 18/12/2008

(210) ТМ 2007/1268 (220) 28/12/2007

(181) 28/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) BRAMAC Dachsysteme International GmbH

Bramacstrasse 9, 3380 Pochlarn, AT

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. „Орце
Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)

ПОКРИВОТ Е ПОКРИВ КОГА Е BRAMAC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 метални градежни материјали; метални
прозорци; рамки за покрив и покривни
материјали

кл. 19 градежни материјали (не се од метал);
рамки за покрив и покривни материјали (не се од
метал)

(111) 15323 (151) 30/12/2008

(210) ТМ 2007/1274 (220) 28/12/2007

(181) 28/12/2017

(450) 28/02/2009

(732) Frito-Lay Trading Company Europe GmbH

Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) сребрена, сива, црвена, бела, светло кафена,
златна, кафеава, жолта, светло зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 закуски и коктейл закуски, ако не се вклучени
во другите класи; преработени кикиритки и други
преработени јаткасти плодови, вклучително
јаткасти плодови и производи врз основа на
јаткасти плодови; солени закуски, ако не се
вклучени во другите класи

кл. 30 закуски и коктейл закуски, ако не се вклучени
во другите класи; солени закуски, ако не се
вклучени во другите класи

кл. 31 јаткасти плодови (непреработени)

(111) **15322** (151) 30/12/2008
 (210) ТМ 2007/1275 (220) 28/12/2007
 (181) 28/12/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **Frito-Lay Trading Company Europe GmbH**
Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) црвена, бела, кремаста, златна, кафена, жолта,
 црна, портокалова, светло зелена и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** закуски и коктел закуски, ако не се вклучени
 во другите класи; преработени кикиритки и други
 преработени јаткасти плодови, вклучително
 јаткасти плодови и производи врз основа на
 јаткасти плодови; солени закуски, ако не се
 вклучени во другите класи

кл. **30** закуски и коктел закуски, ако не се вклучени
 во другите класи; солени закуски, ако не се
 вклучени во другите класи

кл. **31** јаткасти плодови (непреработени)

(111) **15319** (151) 30/12/2008
 (210) ТМ 2007/1276 (220) 28/12/2007
 (181) 28/12/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **Frito-Lay Trading Company Europe GmbH**
Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) црвена, бела, светло кафена, златна, кафена,
 жолта, светло зелена, црна, портокалова и темно
 кафеава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** закуски и коктел закуски, ако не се вклучени
 во другите класи; преработени кикиритки и други
 преработени јаткасти плодови, вклучително
 јаткасти плодови и производи врз основа на
 јаткасти плодови; солени закуски, ако не се
 вклучени во другите класи

кл. **30** закуски и коктел закуски, ако не се вклучени
 во другите класи; солени закуски, ако не се
 вклучени во другите класи

кл. **31** јаткасти плодови (непреработени)

(111) **15318** (151) 30/12/2008
 (210) ТМ 2007/1277 (220) 28/12/2007
 (181) 28/12/2017
 (450) 28/02/2009

(732) **Frito-Lay Trading Company Europe GmbH**
Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(540)



(591) црвена, бела, кремаста, златна, кафена, жолта,
 црна, темно кафена и маслинеста

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** закуски и коктел закуски, ако не се вклучени

во другите класи; преработени кикиритки и други преработени јаткасти плодови, вклучително јаткасти плодови и производи врз основа на јаткасти плодови; солени закуски, ако не се вклучени во другите класи

кл. 30 закуски и коктел закуски, ако не се вклучени во другите класи; солени закуски, ако не се вклучени во другите класи

кл. 31 јаткасти плодови (непреработени)

(111) 15263 (151) 18/12/2008
(210) ТМ 2008/5 (220) 03/01/2008
(181) 03/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) Универзална Инвестициона Банка АД
Скопје ул. Максим Горки бр. 6 Скопје, МК

(540)



(591) сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски работи

(111) 15291 (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2008/6 (220) 04/01/2008
(181) 04/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) ЗД ПТУ Примариус, увоз-извоз ДОО Томислав
Балабанов Охрид

ул. Даме Груев бр. 20, Охрид, МК

(540)



(591) црвена, жолта, светло сина и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

(111) 15333 (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2008/18 (220) 09/01/2008
(181) 09/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) TECHKING TIRES LIMITED

Room 1908, Building 2, Tianbao International
Business Center, No.61, Haier Road, Qingdao,
CN

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. "Илинденска" 2/ 13,
1400, Велес

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 внатрешни гуми за пневматици, гуми за тркала за возила, велосипедски гуми, обвивки за пневматици, бандажи за пневматици, крути гуми за тркала за возила, гуми за тркала за возила, автомобилски гуми

(111) 15202 (151) 28/11/2008
(210) ТМ 2008/19 (220) 11/01/2008
(181) 11/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен
Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

АКТОНЕЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати-диететски супстанции и адаптирани за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјал за завој; материјал за пломбирање заби, дентален восок; дезинфициенти; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) 15201 (151) 28/11/2008
(210) ТМ 2008/20 (220) 11/01/2008
(181) 11/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен
Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

АКТОНЕЛ ЕДНАШ НЕДЕЛНО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции и адаптирани за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјал за завој; материјал за пломбирање заби, дентален восок; дезинфициенти; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди



(111) **15235** (151) 26/11/2008
 (210) ТМ 2008/24 (220) 14/01/2008
 (181) 14/01/2018
 (450) 28/02/2009

(732) **Друштво за трговија со компјутерска опрема и софтвер ИНФИНИТЕ СОЛУТИОНС ДОО Скопје ул.11 Октомври бр.25 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И КЕЛЕШОСКА ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)



(591) сива, портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **15196** (151) 28/11/2008
 (210) ТМ 2008/25 (220) 15/01/2008
 (181) 15/01/2018
 (450) 28/02/2009

(732) **КРАСНАЈА ДОО Скопје**

ул.Никола Парапунов 66, 1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци-водка

(111) **15497** (151) 20/01/2009
 (210) ТМ 2008/26 (220) 15/01/2008
 (181) 15/01/2018
 (450) 28/02/2009

(732) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH**

Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; производи од тутун; супститути (замена) за тутун, што не се за медицинска употреба или за лекување; цигари; производи за пушачите и кибрити

(111) **15465** (151) 16/01/2009
 (210) ТМ 2008/56 (220) 17/01/2008
 (181) 17/01/2018
 (450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, трговија на големо и мало САМАНТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул. Качанички пат 66 Визбегово, Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 трговија на големо со мебел, подни прекривки и неелектрични апарати за домаќинствата; трговија на големо со прибор за пишување, книги, списанија и весници, фотографски и оптички предмети, кожни производи и разни

потреби за патувања, часовници и накит, музички инструменти, игри и играчки, спортски предмети, велосипеди и делови и прибор за велосипеди, предмети од дрво, прачки и плута

(111) **15191** (151) 02/12/2008
(210) ТМ 2008/57 (220) 17/01/2008
(181) 17/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) „JAFFA „ Fabrika biskvita AD CRVENKA

Marsala Tita 245, Crvenka, RS

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, сина, сребрена, црна и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 колач

(111) **15451** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2008/80 (220) 23/01/2008
(181) 23/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) ID Biomedical Corporation of Quebec

525 Cartier Blvd. West Laval QC H7V 3S8, CA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

GRIPLAVAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 вакцини за употреба кај човекот

(111) **15461** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2008/84 (220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) BASF SA

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

ПЕРФЕКТИОН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, особено препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, инсекциди

(111) **15460** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2008/85 (220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) BASF SA

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

PERFEKTHION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, особено препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, инсекциди

(111) **15458** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2008/87 (220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, живина и риба; месни производи, производи од живина и риби производи; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; готови јадења кои, пред се, се состојат од месо и/или живина и/или риба и/или овошје и/или зеленчук исто така со додаток на производи од тесто и/или производи од компири; готови јадења кои, пред се, се состојат од производи од компири; сите претходно наведени производи длабоко замрзнати

кл. 30 пирожки; пици; производи од тесто исто



така со додаток на месо и/или живина и/или риба и/или овошје и/или зеленчук; готови јадења, доколку се содржани во класа 30, кои, пред се, се состојат од ориз и/или производи од тесто исто така со додаток на месо и/или живина и/или риба и/или овошје и/или зеленчук; пекарски производи, сите претходно наведени производи исто така длабоко замрзнати

(111) **15457** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2008/89 (220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

DOVE STAYSMOOTH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија, етерични масла, козметики; колонски води, тоалетни води, парфимирани спрејеви за тело; масла, креми и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за бричење, лосиони за пред и после бричење; талк-пудра; препарати за капење и туширање; лосиони за коса; пасти за заби; не-медицински препарати за миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти за лична употреба; не-медицински тоалетни препарати

(111) **15429** (151) 13/01/2009
(210) ТМ 2008/90 (220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Брокерска куќа ЕУРО БРОКЕР АД Скопје**

Вељко Влаховиќ 1/2-2, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна и жолто кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски работи, ефективна берза, посредување на берза, брокерски услуги, брокерска куќа, финансиска анализа, капитални инвестиции, инвестиции на фондови, електронски трансфер на фондови, финансиски информации, фискални проценки, берзански котации, инвестиции

(111) **15317** (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2008/92 (220) 25/01/2008
(181) 25/01/2018
(450) 28/02/2009

(732) **GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI**

Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, CN

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс: 301, ул. 29
Ноември 17-2/3М, 1000

(540)

GREE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 компресори (машини); компресори за фрижидери; воздушни кондензатори; преси; машини за калапење; опрема за електронска индустрија; машински алатки; електрични мотори; жичани снопови (делови од електрични мотори); вентили (машински делови); машини за филтрирање; филтри (делови од машини или мотори); филтри за прочистување на воздухот за ладење (за мотори); машина за лиење пластика; конвеери (машини); ремени за машини; машини за мотање; машини за пакување; електрични блендери за употреба во домаќинството; машини за перење; машини за цедење алишта; машини за сушење; машини за вбригување боја; шприцеви за вбригување боја; машини за печатење; машини и апарати за чистење (електрични); апарати за цртање на завеси кои работат на електричен погон; машини за пеглање; машини за шиене; механички апарати за индустријата за велосипеди; дробилки; машини за боење; машини за димензионирање; правосмукалки; соковник за зрнести плодови за употреба во домаќинствата; машини за подготовка на пијалаци, електромашински; електрични портабл бушалки (со исклучок на електрични бушалки за јаглен); електромагнетски спојки, освен за копнени возила; заптивни спојки (машински делови); машини за правење јогурт; машини за леб; мотори, електрични, освен за копнени возила; металопреработувачки машини; машини за прскање; дробилки; дробилки/кршачи, електрични, за употреба во домаќинствата; кујнски електрични машини

кл. 9 кондензатори; дискови (магнетни); апарати за обработка на податоци; радио; видео рекордери; акустика; звучници; апарати за забава адаптирани за употреба со екран или монитор со надворешен дисплеј; апарати за забава адаптирани за употреба само со телевизиски приемници; дисплеи во боја со голем екран; апарати за електролиза; отпорници, електрични; интегрални шеми; компјутери; апарати за преработка на податоци; компјутерски програми (програми), снимени; телефонски апарати; трансмитери на електронски сигнали; електродинамички апарати за далечинско

управување на сигнали; антени; фотоапарати (фотографија); грамофони; детектори на лажни (фалсификувани) монети; ремени за аларм, електрични; плоснати пегли, електрични; бакарна жица, изолирана; емајлирани жици; електрична мрежа (материјал за електрични мрежи) (жици, кабли); жици, електрични; кабли, електрични; игри (апарати за игри) адаптирани за употреба со екран или монитор со надворешен дисплеј; патрони за видео игри; инструменти за премер; фотокопири (фотографски, електростатички, термички); втичници, штекери и други контакти (електрични конекции); дискови (магнетни); појачувачи; електронски пера (уреди со визуелен дисплеј); компјутерски софтвер (снимен); грамофонски плочи; батерии за осветлување; магнетни жици; електрични сензори за температура; индикатори на температурата; електрични жичани снопови

кл. 11 инсталации на клима уреди; инсталации или апарати за вентилација (за ладење); догревач за воздух; радиатори, електрични; топлински акумулатор; сушални за алишта, електрични; вентилатори (за воздушно ладење); уреди за сушење на воздух (сушачи); апарати и машини за прочистување на воздухот; апарати и инсталации за готвење; аспиратори за кујни; уреди за загревање вода на јаглен и плин; електрични уреди за загревање вода; електромагнетска рерна; прибор за готвење, електричен; електрични автомати за вода за пиење; електрични котлиња; уреди за навлажнување на воздухот; шпорети на притисок (автоклав), електрични; клима уреди за автомобили; вентилатори (делови од инсталациите за клима уреди); филтри за ладење; грејач за возила; сушачи на воздух; стерилизатори на воздух; електрични фенови за коса; испарувачи; стерилизатори; ормар за стерилизација; разменувачи на топлина (не се делови од машини); издувни вентилатори; уреди за загревање вода на соларна енергија; сад за електрична пегла; грејачи за бањи; бренери на плин; освежувачи на воздух; фрижидери; микробранови печки (апарат за готвење); инсталации за прочистување на водата; машини за миење садови; апарати за варење јајца; електрични апарати за правење јогурт; апарати за лице на пареа (сауни); тостери за леб; електрични машини за кафе; електрични апарати за миење стапала; рерни за печење; електричен шпорет за бавно готвење

кл. 16 хартија; копир хартија (канцелариски материјал); хигиенска хартија; хартиени крпи за бришење; рекламни плочи од хартија и картон; тефтери; весници; слики; хартија за пакување; книговезни уреди (канцелариска опрема); канцелариски реквизити, освен мебел; подготвено кинеско мастило; печати (жигови); инструменти за пишување; лепила (врзивни средства) за канцелариски материјал или за употреба во домаќинството; инструменти за цртање; материјали за цртање; машини за пишување (електрични и не-електрични); материјали за предавање, освен апарати; модели на архитектури; потпирачи за јадро

кл. 35 рекламни услуги за трети лица, имено, подготовка и поставување реклами за трети лица во различни медиуми (од весници до радио до интернет или сите можности); увоз-извоз агенции; промовирање на продажба на електрични уреди за трети лица на различни начини (од доделување места на набавка до дистрибуција на печатени материјали до специјални продажби, како на пример купи едно земи четири, или сите можности) и вршење директна продажба за трети лица; компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во-); подготовка и/или координација на понуди во името на други во тендерски постапки; трговски професионални советодавни услуги; деловен консалтинг (професионален); управување (советодавни услуги за бизнис-); маркетинг анализи за трети лица; управувачки консалтинг (персонал-); сметководство; поддршка во трговско и индустриско управување; ревизија

кл. 37 инсталација и поправка на клима уреди; тапазирање; инсталација и поправка на опрема за греење; инсталација, одржување и поправка на машини; инсталација и поправка на електрични уреди; инсталација и поправка на опрема за замрзнување; инсталација, одржување и поправка на компјутерски хардвер; инсталација, одржување и поправка на канцелариски машини и опрема; намалување на пречки кај електрични апарати; чистење облека

(111) 15282	(151) 18/12/2008
(210) ТМ 2008/94	(220) 28/01/2008
	(181) 28/01/2018
	(450) 28/02/2009

(732) Друштво за производство трговија и услуги
СЛОВИН БИЛЈАНА увоз-извоз ДООЕЛ Охрид
ул. Железничка бб 6000 Охрид, МК
(540)

SLOVIN BILJANA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

(111) 15198	(151) 28/11/2008
(210) ТМ 2008/97	(220) 28/01/2008
	(181) 28/01/2018
	(450) 28/02/2009

(732) Red. Com, Inc.
PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

SCARLET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 системи за камери за дигитално кино и додатоци што се продаваат поединечно или како целина, вклучително камери, леќи за апарати, блиц, мемориски картички, електронска меморија, хард драјвери за видео рекордери, видео монитори и екрани со рамна плоча (флет) за употреба во создавање, чување, достава, ракување, снимање, плеј бек или гледање видео, музички, графички, фото, аудио, текст, мултимедиуми, прожектори за кина; прожектори за фотографија; слајд прожектори; компјутерски програми за дигитални кино камери; аудио и визуелни образовни и наставни уреди и инструменти, вклучително и компјутерски хардвер и компјутерски софтвер програми за интеграција на текст, звук, графички слики, слики и подвижни слики во интерактивна достава за мултимедијални апликации, компјутерски бели табли; видео прожектори; и видео дисплеј монитори во меѓународната класа 9

(111) 15397	(151) 08/01/2009
(210) ТМ 2008/99	(220) 30/01/2008
	(181) 30/01/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **BASF SE****67056 Ludwigshafen, DE**(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ** ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

СТРАТОС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, особено препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, инсектициди

(111) 15498	(151) 20/01/2009
(210) ТМ 2008/101	(220) 30/01/2008
	(181) 30/01/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **VINDIJA d.d.****Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR**(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ** Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло кафена и жолто-кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 свежо сирење

(111) 15267	(151) 10/12/2008
(210) ТМ 2008/113	(220) 06/02/2008
	(181) 06/02/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за услуги и трговија АРГОС ДОО** Скопје

ул. Јован Кукузел бр.2, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење

кл. 11 апарати за осветлување, греење, ладење, сушење, вентилација

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија

(111) 15269	(151) 18/12/2008
(210) ТМ 2008/114	(220) 06/02/2008
	(181) 06/02/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за услуги и трговија АРГОС ДОО** Скопје

ул. Јован Кукузел бр.2, МК

(540)

CASA LINEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење

кл. 11 апарати за осветлување, греење, ладење, сушење, вентилација

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија

(111) **15268** (151) 18/12/2008
 (210) ТМ 2008/115 (220) 06/02/2008
 (181) 06/02/2018
 (450) 28/02/2009
 (732) Друштво за услуги и трговија АРГОС
 ДОО Скопје ул. Јован Кукузел бр.2, МК
 (540)

CASA ELECTRIC

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење
 кл. 11 апарати за осветлување, греење, ладење,
 сушење, вентилација
 кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
 домаќинството, стакларија, порцелан, фајанс и
 грнчарија

(111) **15250** (151) 18/12/2008
 (210) ТМ 2008/121 (220) 06/02/2008
 (181) 06/02/2018
 (450) 28/02/2009
 (732) Друштво за производство, трговија и услуги
 ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, МК
 (740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70,
 1000, Скопје
 (540)



(591) портокалова, жолта, зелена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
 и овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

(111) **15251** (151) 18/12/2008
 (210) ТМ 2008/122 (220) 06/02/2008
 (181) 06/02/2018
 (450) 28/02/2009
 (732) Друштво за производство, трговија и услуги
 ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, МК
 (740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70,
 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, зелена, портокалова, кафена, црвена,
 црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
 и овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

(111) **15252** (151) 18/12/2008
 (210) ТМ 2008/123 (220) 06/02/2008
 (181) 06/02/2018
 (450) 28/02/2009
 (732) Друштво за производство, трговија и услуги
 ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, МК
 (740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје
 (540)





(591) црвена, зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **15360** (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2008/124 (220) 06/02/2008

(181) 06/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) **Unilever N.V.****Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL**(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

AXE JET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија, етерични (основни) масла, козметика; колонски води, тоалетна вода, парфимирани спрејови за тело; масла, креми и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за бричење, лосиони за пред и после бричење; талк пудра; препарати за бања и туширање; лосиони за коса; пасти за заби; немедицински средства за миене на устата; дезодоранси; анти-перспиранти за лична употреба; немедицински тоалетни препарати

(111) **15404** (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2008/125 (220) 06/02/2008

(181) 06/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) **BASF SE****67056 Ludwigshafen, DE**(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. „Орце Николов“
1556, 1000, Скопје

(540)

КОЛИС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, особено препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, инсектициди

(111) **15435** (151) 16/01/2009

(210) ТМ 2008/129 (220) 11/02/2008

(181) 11/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) **KABUSHIKI KAISHA MOLTEN (also known as MOLTEN CORPORATION)****1-8, Yokogawa-Shinmachi, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP**(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 торби и други производи; вклучени во класата 18

кл. 28 топки за игри, имено, топки за одбојка, кошарка, фудбал, ракомет, американски фудбал, топки за рагби фудбал, ватерполо топки, меки топки (за безбол), други топки за игри или спортови; гимнастички и спортски производи; играчки; вклучени во интернационалната класа 28

(111) **15326** (151) 30/12/2008

(210) ТМ 2008/135 (220) 13/02/2008

(181) 13/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) **ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese corporation)****3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP**

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје

(540)

SAMSON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; сретства за дезинфекција; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **15328** (151) 30/12/2008

(210) ТМ 2008/136 (220) 13/02/2008

(181) 13/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) **ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese corporation)****3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP**

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје



(540)

CHIKARA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; сретства за дезинфекција; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **15330** (151) 30/12/2008

(210) ТМ 2008/137 (220) 13/02/2008

(181) 13/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) **ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese corporation)****3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP**

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје

(540)

MILDICUT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; сретства за дезинфекција; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **15325** (151) 30/12/2008

(210) ТМ 2008/138 (220) 13/02/2008

(181) 13/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) **ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese corporation)****3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP**

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје

(540)

RANMAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели;

диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; сретства за дезинфекција; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **15329** (151) 30/12/2008

(210) ТМ 2008/139 (220) 13/02/2008

(181) 13/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) **ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese corporation)****3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP**

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје

(540)

ТЕРРЕКИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; сретства за дезинфекција; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **15495** (151) 21/01/2009

(210) ТМ 2008/141 (220) 13/02/2008

(181) 13/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) **Горан Атанасовски****ул. Салвадоре Аљенде бр.60, 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 брошури, весници, календари, картонски производи, каталози, книги, листови /хартени производи/, обвивки, корици /хартени производи/, печатарски производи, печатен материјал, печатење, плакати /постери/, публикации, разгледници, хартија, печатени работи, фотографии

кл. 39 организирање патувања, автобуски превоз, воздушен превоз, организирање излети, организирање крстосувања, превоз на патници, резервации на патувања, резервации за превоз, придружба на патници, резервирање места,

туристички агенции, туристички излети, упатства за превоз

кл. 41 телевизиски програми - продукција на радио и телевизиски програми

кл. 42 веб страници, креирање и одржување веб страници

кл. 43 хотелски резервации (услуги за резервирање хотели), хотелски услуги, мотели (услуги на мотели), резервирање привремено сместување, резервирање хотели, сместување, резервирање преку интернет

(111) **15193** (151) 02/12/2008
(210) TM 2008/147 (220) 14/02/2008
(181) 14/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, темно црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, сушено овошје и зеленчук; кандирано, со чоколада обложено, дражирано или глазирано овошје, гроздинки; преработени ореви и бадеми

кл. 30 брашна, производи од жита со намена за исхрана, цереалии за доручек; ориз; производи од тесто

кл. 31 ореви и бадеми


(111) **15455** (151) 25/12/2008
(210) TM 2008/162 (220) 18/02/2008
(181) 18/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Mars, Incorporated**

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) кафена, портокалова, црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од рмесо; конзервирано, сушено и варено овоше и зеленчук; јајца, млечни производи; желеа, џемови, компоти; млеко и млечни пијалоци; производи подготвени за конзумирање и кои што се составени првенствено од гореспоменатите производи

кл. 30 кафе и замена за кафе; чај, какао; чоколад а за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и подготовки направени од житари; леб, бисквити, торти, колачи (производи од тесто), чоколадо и слатки; сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет, сосови; сосови како мирудии; мирудии; производи подготвени за конзумирање кои што се составени од горе споменатите производи

(111) **15215** (151) 18/12/2008
(210) TM 2008/182 (220) 19/02/2008
(181) 19/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 фини пекарски и слаткарски производи, колач, торти, вафли, исто така со чоколаден прелив или со чоколадно полнење, вафли од ориз, кекси, бисквити, чоколада, производи од чоколади, слатки, солено печиво, леб, лебни производи

(111) **15466** (151) 16/01/2009
(210) TM 2008/201 (220) 22/02/2008
(181) 22/02/2018
(450) 28/02/2009

(732) **NOPCO PAPER TECHNOLOGY HOLDING AS**

Gratvedveien 13 3003 Drammen, NO

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

NOPCO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки губриња, смеси за гасење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата;

(111) 15216

(151) 18/12/2008

(210) TM 2008/203

(220) 25/02/2008

(181) 25/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 средства за заштита од 'рѓа, бои за автомобилски гуми и за браници на автомобилите

кл. 3 средства за чистење, полирање, одмастување и стружење; средства за миене и за нега на автомобили, пенливи средства за миене автомобилски стакла /ветробранско стакло, концентрат за миене автомобилски стакла/ ветробранско стакло, средства што се додаваат во уреди за миене автомобилски стакла /ветробранско стакло, средства за лепење /фиксирање на автомобилски стакла/ ветробранско стакло, пена за нега на автомобилски гуми, средства за чистење мотори, средства за нега на мотори, средства за чистење и нега на бојата на автомобилите, средства за чистење седишта на автомобили, средства за уништување инсекти, средства за миене наплатници и радкапни, спреј за нега на гумени и пластични делови на автомобили, спреј со силиконско масло, спреј за возачка кабина; растворувач на 'рѓа

кл. 21 сунѓери, сунѓери за перење и миене, сунѓери за бришење инсекти и сунѓери од микрофибер за автомобилски стакла; четки за чистење; еленска кожа за полирање, еленска кожа за чистење (за автомобили); шамичиња за бришење (раце), крпи за бришење автомобилски стакла и бришење во возачка кабина, крпи за бришење за подобрување на видливоста

(111) 15217

(151) 18/12/2008

(210) TM 2008/204

(220) 25/02/2008

(181) 25/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstr.1 D-74167 Neckarsulm, Germany, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

POWER SHINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 средства за заштита од 'рѓа, бои за автомобилски гуми и за браници на автомобилите

кл. 3 средства за чистење, полирање, одмастување и стружење; средства за миене и за нега на автомобили, пенливи средства за миене автомобилски стакла /ветробранско стакло, концентрат за миене автомобилски стакла/ ветробранско стакло, средства што се додаваат во уреди за миене автомобилски стакла /ветробранско стакло, средства за лепење /фиксирање на автомобилски стакла/ ветробранско стакло, пена за нега на автомобилски гуми, средства за чистење мотори, средства за нега на мотори, средства за чистење и нега на бојата на автомобилите, средства за чистење седишта на автомобили, средства за уништување инсекти, средства за миене наплатници и радкапни, спреј за нега на гумени и пластични делови на автомобили, спреј со силиконско масло, спреј за возачка кабина; растворувач на 'рѓа

кл. 21 сунѓери, сунѓери за перење и миене, сунѓери за бришење инсекти и сунѓери од микрофибер за автомобилски стакла; четки за чистење; еленска кожа за полирање, еленска кожа за чистење (за автомобили); шамичиња за бришење (раце), крпи за бришење автомобилски стакла и бришење во возачка кабина, крпи за бришење за подобрување на видливоста

(111) 15450

(151) 08/01/2009

(210) TM 2008/212

(220) 26/02/2008

(181) 26/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) TORREFAZIONE IONIA S.p.A.

95014 Giarre (CT), Vialle dello Ionio, 52, IT

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје



(540)



(591) бела, сина, црвена и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе и замена за кафе

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, како и други услуги што се опфатени со таа класа

(111) 15199 (151) 28/11/2008

(210) ТМ 2008/214 (220) 27/02/2008

(181) 27/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) High Tech Computer Corporation (A Taiwanese company)

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мобилни телефони; мобилни телефони со функција за трансмисија на податоци; видео телефони; смарт телефони; персонални дигитални асистенти; персонални дигитални асистенти кои се карактеризираат со глобален систем за позиционирање; персонални дигитални асистенти со функција за безжична комуникација; персонални дигитални асистенти со телекомуникациска функција; телефони за рутирање на говорна конверзација преку интернет (VOIP телефони); телефони со камера; нотбук компјутери; тенки компјутери; ултра мобилни персонални компјутери; ацесоари за наведените производи, имено, слушалки, слушалки со безжична функција за трансмисија, синхронизирачки кабел, дел од хардвер за полнење и/или синхронизирање на горе наведените производи со персонален компјутер, батерија, АС адаптер, полначи, кожни торби за персонални дигитални асистенти или мобилни телефони, кутии за мобилни телефони, кутии за персонални дигитални асистенти (PDA), мемориски карти, опрема за во кола, полначи за во кола за мобилни телефони и персонални дигитални асистенти, и држачи за во кола за мобилни телефони и персонални дигитални асистенти, далечински управувачи, тастатури

(111) 15448 (151) 08/01/2009

(210) ТМ 2008/215 (220) 27/02/2008

(181) 27/02/2018

(450) 28/02/2009

(732) Umbro International Limited

5400 Lakeside Cheadle, Cheshire SK8 3GQ, GB

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

UMBRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 торби, големи патнички торби, ранци, големи ранци, багаж, паричници, чанти, актчанти и чадори

кл. 25 артикли за облекување, обувки и шапки

кл. 28 артикли за спортување и гимнастика, направи за спортски тренинзи; делови и приклучоци за истите; фудбали, топки за рагби, топки за спортови, рекети и спортски торби

(111) 15355 (151) 30/12/2008

(210) ТМ 2008/233 (220) 03/03/2008

(181) 03/03/2018

(450) 28/02/2009

(732) GRUPPO LEPETIT S.r.l.

Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano, IT

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

RIFAFOUR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 15428 (151) 25/12/2008

(210) ТМ 2008/252 (220) 10/03/2008

(181) 10/03/2018

(450) 28/02/2009

(732) ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ

ул. Климент Охридски бб, Струмица, МК

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс пржени компири

(111) **15426** (151) 25/12/2008
(210) ТМ 2008/266 (220) 13/03/2008
(181) 13/03/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

DOVE SATIN TOUCH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија, етерични масла, козметики; колонски води, тоалетни води, парфимирани спрејеви за тело; масла, креми и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за бричење, лосиони за пред и после бричење; талк-пудра; препарати за капење и туширање; лосиони за коса; пасти за заби; не медицински препарати за миенење на устата; дезодоранси; анти-перспиранти за лична употреба; не медицински тоалетни препарати

(111) **15494** (151) 21/01/2009
(210) ТМ 2008/277 (220) 14/03/2008
(181) 14/03/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Universal City Studios LLLP (Delaware limited liability limited partnership)**

100 Universal City Plaza Universal City, California 91608, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 преснимани видео ленти, преснимани видео дискови и преснимани ДВД-а, сите долгометражни филмови, телевизиски програми и музика; фотографски камери; очила за сонце; декоративни магнети; програми за компјутерски игри; кертриџи за компјутерски игри; касети за компјутерски игри; кертриџи за видео игри; касети за видео игри; подлоги за компјутерски мауси (гљувчиња); даунлодирачки филмови, телевизиски програми, игри и музика

кл. 38 комуникациски услуги, имено, телевизија, кабелска телевизија, сателитска телевизија, дигитална телевизија и услуги на емитување и трансмисија на интерактивни програми


кл. 41 продукција и дистрибуција (освен преводи) на телевизиски програми и забава од областа на акција, авантура, драма, комедија, романса, научна фантастика, музика и мистерији; продукција на филмови; услуги на забавни паркови, обезбедување информации и он-лајн забава од областа на движечки слики, филмови, телевизија и забавни паркови преку глобална комуникациска мрежа

(111) **15483** (151) 16/01/2009
(210) ТМ 2008/279 (220) 15/03/2008
(181) 15/03/2018
(450) 28/02/2009

(732) **ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЦЕНТАР ЗА ДЕМОКРАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ АТАНАС КОЗАРЕВ**

ул. Пандил Шишков бр. 4/19-Аеродром-Скопје, МК

(540)



(591) сива и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни услуги

(111) **15194** (151) 02/12/2008
(210) ТМ 2008/294 (220) 21/03/2008
(181) 21/03/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, окер и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, производи од месо, колбаси,

колбасичарски производи, конзерви со месо и со колбаси, пифтии од месо, екстракти од месо, месни екстракти, готови јадења кои пред се се состојат од месо и/или од колбасичарски производи и/или од зеленчук

(111) **15425** (151) 16/01/2009
(210) ТМ 2008/295 (220) 20/03/2008
(181) 20/03/2018
(450) 28/02/2009

(300) 30760534.5/38 20/09/2007 DE

(732) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) темно сива и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, прекин, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитет; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци, автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со парички или жетони; сметачки машини; опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени и неснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани), електронски сочувани податоци (можат да се преземат, даунлодираат); електронски публикации (можат да се преземат, даунлодираат)

кл. **16** печатарски производи; фотографии; канцеларски прибор (освен мебел); материјал за настава и обука (освен апарати)

кл. **35** огласување; водење работи; деловно управување; прибирање,

систематизација, обработување и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на продажба на мало (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи), во врска со производите од класите 9 и 16

кл. **36** осигурување; финансиски работи;

парични (монетарни) работи; работи поврзани со недвижности

кл. **37** градежно конструирање; услуги на инсталирање (инсталациони услуги); поправање и одржување компјутери и телекомуникациска опрема

кл. **38** телекомуникациски услуги, услуги на информациона агенции; услуги на изнајмување телекомуникациска опрема; услуги на информирање во областа на телекомуникациите

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со наведените услуги; услуги на индустриска анализа и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; услуги на поддршка на софтвер; услуги на техничко советување; услуга на чување електронски бази на податоци; услуги на изнајмување поврзани со опрема за обработка податоци и компјутери; услуги на дизајнирање веб (web) страници за други

кл. **45** лиценцирање на право на индустриска сопственост

(111) **15445** (151) 16/01/2009
(210) ТМ 2008/301 (220) 24/03/2008
(181) 24/03/2018
(450) 28/02/2009

(300) 307 62493.5/38 24/09/2007 DE


(732) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, прекин, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитет; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; магнетски носачи на податоци, автоматски машини и механизми за апарати што се задвижуваат со парички или жетони; сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери; снимени и неснимени носачи на податоци (вклучени во класата 9);

компјутерски програми (сочувани); електронски снимени податоци (можат да се преземат); електронски публикации (можат да се преземат, даунлодираат); електронски публикации(можат да се преземат, даунлодираат)

кл. 16 печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебел); материјал за настава и обука (освен апарати)

кл. 35 огласување; водење работи; деловно управување; прибирање, систематизација, обработување и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на продажба на мало (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи), во врска со производите од класите 9 и 16

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи поврзани со недвижности

кл. 37 градежно конструирање; услуги на инсталирање (инсталациони услуги); поправање и одржување компјутери и телекомуникациска опрема

кл. 38 телекомуникациски услуги, услуги на информациски агенции; услуги на изнајмување телекомуникациска опрема; услуги на информирање во областа на телекоминикациите

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со наведените услуги; услуги на индустриска анализа и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; услуги на поддршка на софтвер; услуги натежничко советување; услуга на чување на електронски бази на податоци; услуги на изнајмување поврзани со опрема за обработка на податоци и компјутери; услуги на дизајнирање веб страници за други

кл. 45 лиценцирање на правото на индустриска сопственост

(111) 15470 (151) 16/01/2009
(210) TM 2008/305 (220) 25/03/2008
(181) 25/03/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 коцки за супа и коцки за сосови, прашок за супа и за сосови, бујон, супи, бистра супа, препарати за супа; готови јадења и длабоко замрзната храна која, пред се, се состои од месо

и/или од риба и/или од живина и/или од дивеч и/или од зеленчук; млеко и млечни преизводи, ориз со млеко (сутлијаш)

кл. 30 мирудии: препарати, ароми, есенции за мирудии, екстракти; билки и растенија, масло, соли, сосови за мирудија, мирудии од корени, ароми од коренски мирудии и препарати од коренски мирудии, мирудии од корени за супи и ароми од коренски мирудии за супи, мирудии од корени за салати, бибер, сол за во кујна, кечап, сенф, оцет, мајонез, сосови, сосови за салати; готови јадења и длабоко замрзната храна која, пред се, се состои од тесто и/или од ориз

(111) 15467 (151) 16/01/2009
(210) TM 2008/306 (220) 25/03/2008
(181) 25/03/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, Germany, DE

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

MIKADO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 коцки за супа и коцки за сосови, прашок за супа и за сосови, бујон, супи, бистра супа, препарати за супа; готови јадења и длабоко замрзната храна која, пред се, се состои од месо и/или од риба и/или од живина и/или од дивеч и/или од зеленчук; млеко и млечни преизводи, ориз со млеко (сутлијаш)

кл. 30 мирудии: препарати, ароми, есенции за мирудии, екстракти; билки и растенија, масло, соли, сосови за мирудија, мирудии од корени, ароми од коренски мирудии и препарати од коренски мирудии, мирудии од корени за супи и ароми од коренски мирудии за супи, мирудии од корени за салати, бибер, сол за во кујна, кечап, сенф, оцет, мајонез, сосови, сосови за салати; готови јадења и длабоко замрзната храна која, пред се, се состои од тесто и/или од ориз

(111) 15262 (151) 18/12/2008
(210) TM 2008/311 (220) 25/03/2008
(181) 25/03/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за издавачка дејност, трговија и услуги КОЛОР МЕДИА Доеел-Скопје**

ул. Дебарце бр. 3 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

УБАВИНА&ЗДРАВЈЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив, што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговежнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел), материјали за пакување, што не се опфатени во другите класи, карти за играње, печатарски букви, клишиња, весници, печатени изданија, печатарски производи, публикации, брошури, фотографии, известување, книги, нацрти

кл. **35** објавување рекламини текстови, огласување (рекламирање), изнајмување рекламен простор, јавно мислење, објавување јавни текстови, пропагандни дејности, рекламна хроника

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) **15427** (151) 25/12/2008

(210) ТМ 2008/342 (220) 01/04/2008

(181) 01/04/2018

(450) 28/02/2009

(732) **Astellas Pharma Inc.**

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) бела, циклама-розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски препарати и супстанции и за човечка употреба

(111) **15456** (151) 25/12/2008

(210) ТМ 2008/343 (220) 01/04/2008

(181) 01/04/2018

(450) 28/02/2009

(732) **Astellas Pharma Inc.**

3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ADVAGRAF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски препарати и супстанции и за човечка употреба (употреба на луѓето)

(111) **15471** (151) 21/01/2009

(210) ТМ 2008/361 (220) 09/04/2008

(181) 09/04/2018

(450) 28/02/2009

(732) **KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.**

Anton-Scheiblin-Gasse 1 3100 St. Polten, AT

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

ЦРВЕНИОТ КАРТОН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** апарати за осветлување, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, водоснабдување и санитарни потреби

кл. **16** хартија, картон и производи направени од овие материјали што не спаѓаат во другите класи
кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики; производи (не спаѓаат во другите класи) од дрво, плута, треска, стап, прат, рогови, коски, слонова коска, коска од кит, школки, килибар, седеф, морска пена и замена за овие материјали или од пластика

кл. **21** кујнски или прибор за домаќинство и садови (не се од скапоцени метали или обложени со нив); чешли и сунѓери; четки (освен четки за бојадисување); материјали за правење четки; производи за чистење; челична волна; необработено или полуобработено стакло (освен стакло за градежниство); стаклени порцелански и грнчарски производи што не спаѓаат во другите класи

кл. **24** штофови и производи од штоф што не спаѓаат во другите класи; покривки за кревет и маса

кл. **27** килими, теписи, простирки и рогозини, линолеум и други материјали за покривање на претходно изработени подни површини; зидни закачки (не се штофени)

кл. **28** игри и предмети за играње; производи за гимнастика и спортски активности што не спаѓаат во другите класи; украси за новогодишна елка

(111) **15472** (151) 21/01/2009
(210) ТМ 2008/362 (220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) **KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.**

Anton-Scheiblin-Gasse 1 3100 St. Polten , AT

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** апарати за осветление, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, водоснабдување и санитарни потреби

кл. **16** хартија, картон и производи направени од овие материјали што не спаѓаат во другите класи

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики; производи (не спаѓаат во другите класи) од дрво, плута, треска, стап, прат, рогови, коски, слонова коска, коска од кит, школки, килибар, седеф, морска пена и замена за овие материјали или од пластика

кл. **21** кујнски или прибор за домаќинство и садови (не се од скапоцени метали или обложени со нив); чешли и сунѓери; четки (освен четки за бојадисување); материјали за правење четки; производи за чистење; челична волна; необработено или полуобработено стакло (освен стакло за градежништво); стаклени порцелански и грнчарски производи што не спаѓаат во другите класи

кл. **24** штофови и производи од штоф што не спаѓаат во другите класи; покривки за кревет и маса

кл. **27** килими, теписи, простирки и рогозини, линолеум и други материјали за покривање на претходно изработени подни површини; зидни закачки (не се штофени)

кл. **28** игри и предмети за играње; производи за гимнастика и спортски активности што не спаѓаат во другите класи; украси за новогодишна елка

(111) **15500** (151) 20/01/2009
(210) ТМ 2008/363 (220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Georg Gavrilovic**

Ilica 8, HR-10000 Zagreb, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **2** бои, лакови и глазури /премачкувачи/; средства за заштита од 'рѓа, пропаѓање и гниење на дрвото

кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, одмастување и стружење; сапуни; парфимерски производи, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; средства за нега на забите

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забни отисоци, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. **8** рачни алати и направи со рачно придвижување; ножеви, вилушки и лажици; жилети, механички и електрични апарати за бричење

кл. **10** ортопедски производи

кл. **11** апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, водоводни и санитарни инсталации

кл. **14** благородни метали и нивните легури и производите изработени од тие материјали или преслечени во нив, кои не се опфатени со другите класи, вистински и лажен накит, скапоцени камења; часовници и хронометриски инструменти

кл. **15** музички инструменти

кл. **16** хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, прибор за пишување, лепила (лепливи средства за хартиени производи или за домаќинство), сликарски прибор, сликарски четки, машини за пишување и канцеларски прибор (освен мебелот), опрема за настава и обука (освен апарати), пластични материјали за пакување (кои не се опфатени со другите класи), карти за играње, печатарски букви, клишиња

кл. **18** кожа, имитација на кожа, производи од тие материјали кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **20** мебел, огледала, рамки; производи кои не се опфатени со другите класи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или



од пластика кои не се опфатени со другите класи
 кл. 21 прибор и садови за домаќинство или за во кујна (кои не се од благородни метали ниту се преслечени во нив); чешли и сунгери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење паркет; сурово или полуобработено стакло (освен градежно стакло), производи од стакло /стакларија/, порцелански и керамички производи /грнчарија/ кои не се опфатени со другите класи

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, едра, вреќи кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 конец за текстилна употреба

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантела, везови, панделки и гајтани; петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли; вештачко цвеќе

кл. 27 килими, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети кои не се од текстил

кл. 28 игри и играчки; карти за играње; производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со други класи; украси за елка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена на кафе; брашно и производи од жита, леб, колачи, слатки, бонбони, сладолед; мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски, шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, природни билки и цвеќе, храна за животни, слад

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрит

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на комерцијални работи; комерцијална администрација; канцелариски работи

кл. 37 поправки; услуги на поставување

кл. 39 превоз; пакување и складирање стока

кл. 43 услуги за освежување (хранење)

(111) 15400 (151) 08/01/2009
 (210) TM 2008/364 (220) 09/04/2008
 (181) 09/04/2018
 (450) 28/02/2009

(732) Hyundai Motor Company

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HYUNDAI IX55

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 патнички автомобили, камиони, приколки, комбиња; делови и додатоци за истите, волани за автомобили и тркала за автомобили

(111) 15399 (151) 08/01/2009
 (210) TM 2008/365 (220) 09/04/2008
 (181) 09/04/2018
 (450) 28/02/2009

(732) Hyundai Motor Company

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HYUNDAI IX35

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 патнички автомобили, камиони, приколки, комбиња; делови и додатоци за истите, волани за автомобили и тркала за автомобили

(111) 15398 (151) 08/01/2009
 (210) TM 2008/366 (220) 09/04/2008
 (181) 09/04/2018
 (450) 28/02/2009

(732) Hyundai Motor Company

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

HYUNDAI IX45

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 патнички автомобили, камиони, приколки,
комбиња; делови и додатоци за истите, волани за
автомобили и тркала за автомобили

(111) 15346 (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2008/367 (220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,**
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 маргарин

(111) 15348 (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2008/368 (220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,**
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно жолта, сина, црвена и
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 маргарин

(111) 15347 (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2008/369 (220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,**
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 маргарин

(111) 15351 (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2008/370 (220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) **ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,**
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 маргарин

(111) 15352 (151) 30/12/2008
(210) ТМ 2008/371 (220) 09/04/2008
(181) 09/04/2018
(450) 28/02/2009

(732) **Haifa Chemicals Ltd.**
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

POLY-FEED

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 вештачки губрива

(111) 15405	(151) 08/01/2009
(210) ТМ 2008/380	(220) 10/04/2008
	(181) 10/04/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **MOJA NALOZBA pokojninska druzba d.d.**
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, SI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



(591) светло и темно црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги на огласување; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи; професионални бизнис советувања; услуги на пазарно и бизнис истражување; систематизација на информациите во компјутерска база на податоци; отчукување (пишување на машина за пишување); уредување текст

кл. 36 услуги на осигурување, особено наплата на премија за дополнително доброволно здравствено осигурување и управување со личните сметки на осигурениците; менаџирање со инвестиции во акции, обврзници и други хартии од вредност; исплата на ануитети од животното осигурување, услуги на пензиски фонд, помошни финансиски услуги за осигурителни и пензиски фондови

кл. 45 правни услуги; правни совети поврзани со пензиското законодавство и осигурувањето

(111) 15403	(151) 08/01/2009
(210) ТМ 2008/381	(220) 10/04/2008
	(181) 10/04/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **MOJA NALOZBA pokojninska druzba d.d.**
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, SI

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги на огласување; бизнис менаџмент; бизнис администрација; канцелариски работи; професионални бизнис советувања; услуги на пазарно и бизнис истражување; систематизација на информациите во компјутерска база на податоци; отчукување (пишување на машина за пишување); уредување текст

кл. 36 услуги на осигурување, особено наплата на премија за дополнително доброволно здравствено осигурување и управување со личните сметки на осигурениците; менаџирање со инвестиции во акции, обврзници и други хартии од вредност; исплата на ануитети од животното осигурување, услуги на пензиски фонд, помошни финансиски услуги за осигурителни и пензиски фондови

кл. 45 правни услуги; правни совети поврзани со пензиското законодавство и осигурувањето

(111) 15444	(151) 08/01/2009
(210) ТМ 2008/382	(220) 10/04/2008
	(181) 10/04/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **MET-Rx Substrate Technology, Inc.**
2100 Smithtown Ave. Ronkonkoma, New York 11779, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MET-RX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 нутриционистички додатоци и прашкови
кл. 29 таблети (енергетски/закуска таблети)
кл. 32 спортски пијалаци

(111) 15441	(151) 08/01/2009
(210) ТМ 2008/383	(220) 10/04/2008
	(181) 10/04/2018
	(450) 28/02/2009



(732) **MET-Rx Substrate Technology, Inc.**
2100 Smithtown Ave. Ronkonkoma, New York
11779, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

MET-RX PROTEIN PLUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 нутриционистички додатоци и прашкови
кл. 29 таблети (енергетски/закуска таблети)
кл. 32 спортски пијалаци

(111) 15344	(151) 30/12/2008
(210) ТМ 2008/390	(220) 14/04/2008
	(181) 14/04/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **SOUTH CHINE TIRE & RUBBER CO.,LTD.**
116# Donghuan Road, Panya, Guangzhou, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; навлаки за пневматски гуми (гуми); гуми за автомобилски тркала; пневматски гуми (гуми); внатрешни цевки за пневматски гуми (гуми); гасеници за вулканизирани гуми (гуми); цврсти гуми за автомобилски тркала; велосипеди; гуми за велосипеди, велосипеди; авионски гуми; гасеници за автомобили (ремени за тркала); внатрешни цевки за велосипеди, велосипеди

(111) 15239	(151) 18/12/2008
(210) ТМ 2008/396	(220) 15/04/2008
	(181) 15/04/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**

Стопански комплекс Илинден б.б., МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

PERFECT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

(111) 15281	(151) 18/12/2008
(210) ТМ 2008/412	(220) 17/04/2008
	(181) 17/04/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **СИДИРОН ДОО Скопје**

Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28/24 1000 Скопје, МК

(540)

СИДИРОН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

(111) 15280	(151) 18/12/2008
(210) ТМ 2008/413	(220) 17/04/2008
	(181) 17/04/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **КАПИНВЕСТ ДОО Скопје**

Бул.Кузман Јосифовски Питу бр. 28/24 1000 Скопје, МК

(540)

КАПИНВЕСТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

(111) 15362	(151) 16/01/2009
(210) ТМ 2008/417	(220) 21/04/2008
	(181) 21/04/2018
	(450) 28/02/2009

(732) **Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.**

ул. „Шуто Оризари“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, жолта, црвена, светло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** месо, риба, риба и производи врз база на риба, конзервирана, полу конзервирана риба, рибини филети, сардини, туна, харинги, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **39** транспортни услуги, трговски дејности, пакување и складирање стока

кл. **43** подготвување храна и пијалаци

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	15296		15233		15417
	15352		15234		15419
	15361		15254		15421
	15440		15256		15422
	15466		15257		15427
	15474		15259		15431
			15276		15439
кл. 2	15216		15288		15441
	15217		15290		15444
	15500		15299		15451
			15300		15456
кл. 3	15188		15301		15460
	15216		15302		15461
	15217		15314		15463
	15218		15316		15485
	15226		15325		15500
	15233		15326		
	15270		15328	кл. 6	15230
	15304		15329		15249
	15310		15330		15275
	15311		15339		15289
	15312		15349		15364
	15336		15355		
	15360		15361	кл. 7	15227
	15374		15364		15228
	15378		15365		15303
	15383		15366		15317
	15421		15373		15421
	15426		15378		15464
	15436		15380		
	15446		15381	кл. 8	15227
	15447		15385		15228
	15457		15389		15267
	15499		15392		15268
	15500		15393		15269
			15397		15421
кл. 4	15218		15404		15500
	15307		15406		
	15421		15408	кл. 9	15190
			15409		15198
кл. 5	15201		15410		15199
	15202		15411		15207
	15221		15412		15219
	15222		15414		15235
	15223		15415		15238
	15231		15416		15247



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	15306		15479		15269
	15317		15500		15357
	15421				15364
	15423	кл. 15	15421		15388
	15425		15500		15421
	15433				15471
	15434	кл. 16	15206		15472
	15437		15218		15500
	15445		15238		
	15452		15255	кл. 22	15421
	15469		15258		15500
	15494		15262		
			15277	кл. 23	15313
кл. 10	15221		15285		15386
	15222		15286		15421
	15223		15295		15500
	15301		15317		
	15337		15349	кл. 24	15205
	15361		15364		15291
	15392		15368		15386
	15393		15421		15421
	15421		15425		15471
	15422		15433		15472
	15453		15434		15500
	15500		15437		
			15445	кл. 25	15291
кл. 11	15197		15468		15297
	15267		15471		15309
	15268		15472		15321
	15269		15480		15335
	15278		15484		15421
	15317		15495		15424
	15421		15500		15438
	15432				15448
	15471	кл. 17	15230		15499
	15472		15296		15500
	15475		15421		
	15476	кл. 18	15309	кл. 26	15313
	15500		15421		15421
кл. 12	15192		15435		15500
	15227		15448	кл. 27	15421
	15228		15500		15471
	15249				15472
	15333	кл. 19	15230		15500
	15344		15275		
	15394		15421	кл. 28	15248
	15398				15421
	15399	кл. 20	15421		15435
	15400		15471		15448
	15402		15472		15449
	15421		15500		15471
кл. 13	15421	кл. 21	15216		15472
			15217		15499
кл. 14	15224		15267		15500
	15421		15268	кл. 29	15193



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	15194		15271		15253
	15213		15273		15264
	15227		15274		15265
	15228		15276		15266
	15239		15318		15282
	15240		15319		15293
	15241		15320		15294
	15242		15322		15308
	15243		15323		15320
	15244		15324		15338
	15260		15327		15341
	15271		15331		15342
	15276		15340		15354
	15318		15345		15367
	15319		15350		15375
	15322		15384		15382
	15323		15391		15387
	15324		15407		15409
	15327		15409		15416
	15331		15416		15421
	15343		15421		15441
	15345		15442		15444
	15346		15450		15459
	15347		15455		15477
	15348		15458		15478
	15350		15459		15479
	15351		15462		15500
	15358		15467		
	15359		15470	кл. 33	15196
	15362		15477		15294
	15396		15478		15320
	15409		15486		15338
	15416		15500		15341
	15421				15342
	15428	кл. 31	15193		15421
	15441		15227		15459
	15444		15228		15487
	15455		15232		15488
	15458		15318		15489
	15459		15319		15490
	15467		15322		15491
	15470		15323		15492
	15474		15416		15493
	15477		15421		15500
	15478		15500		
	15486			кл. 34	15195
	15496	кл. 32	15208		15298
	15498		15209		15315
	15500		15210		15353
			15211		15370
кл. 30	15189		15212		15371
	15191		15220		15372
	15193		15236		15376
	15214		15237		15377
	15215		15250		15379
	15245		15251		15390
	15246		15252		15413



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	15420		15280		15500
	15421		15281		
	15497		15305	кл. 40	15227
	15500		15363		15228
			15369		15289
кл. 35	15195		15395		15421
	15205		15403		15454
	15225		15405		15479
	15227		15421		
	15228		15425	кл. 41	15200
	15229		15429		15203
	15235		15430		15204
	15238		15433		15206
	15247		15434		15207
	15258		15437		15221
	15260		15445		15222
	15261		15481		15223
	15262		15482		15229
	15277				15235
	15279	кл. 37	15238		15255
	15280		15279		15262
	15281		15280		15283
	15282		15281		15285
	15284		15296		15286
	15293		15317		15295
	15295		15425		15368
	15300		15437		15421
	15317		15445		15433
	15332		15500		15434
	15345				15437
	15349	кл. 38	15219		15443
	15363		15225		15483
	15368		15235		15494
	15403		15238		15495
	15405		15247		
	15416		15248	кл. 42	15235
	15417		15283		15238
	15418		15306		15247
	15421		15356		15248
	15425		15421		15279
	15433		15425		15283
	15434		15433		15401
	15437		15434		15421
	15445		15437		15425
	15465		15445		15433
	15473		15480		15434
	15480		15494		15437
	15486				15445
	15500	кл. 39	15227		15495
			15228		
кл. 36	15221		15272	кл. 43	15189
	15222		15279		15227
	15223		15334		15228
	15224		15362		15245
	15227		15418		15246
	15228		15421		15292
	15238		15454		15362
	15263		15495		15421



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	15443				
	15450				
	15495				
	15500				
кл. 44	15221				
	15222				
	15223				
	15287				
	15401				
	15421				
кл. 45	15221				
	15222				
	15223				
	15227				
	15228				
	15238				
	15255				
	15403				
	15405				
	15421				
	15425				
	15437				
	15445				



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка
 (111) регистарски број на документот
 (210) број на пријавата

(732) **Minerva S.A. Edible Oils Enterprises**
 (111) 15396 (210) МК/Т/ 2002/1015

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
 15496 МК/Т/ 2002/1028

Pfizer Products Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Connecticut
 15234 МК/Т/ 2002/113

Трговско друштво за производство трговија и услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ
 15296 МК/Т/ 2002/500

SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFACTURING COMPANY S.A.
 15289 МК/Т/ 2002/826

Друштво за продукција, маркетинг, трговија и услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје
 15248 МК/Т/ 2004/1028

Bosch Corporation
 15464 МК/Т/ 2005/148

„ДАНОН СЕРДИКА“ АД
 15477 МК/Т/ 2005/241
 15478 МК/Т/ 2005/242

WYETH a Delaware corporation,
 15290 МК/Т/ 2005/309

Стопанска Банка АД-Скопје
 15395 МК/Т/ 2005/367

Друштво за производство, трговија и услуги „КРИСТАЛ КОМПАНИ“ Сејит ДООЕЛ експорт-импорт
 15486 МК/Т/ 2005/394

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје
 15327 МК/Т/ 2005/448
 15331 МК/Т/ 2005/449
 15324 МК/Т/ 2005/451

Трговско радиодифузно друштво А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
 15283 МК/Т/ 2005/539

Interseek d.o.o.
 15247 МК/Т/ 2005/879

Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје
 15334 МК/Т/ 2006/1054

АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
 15454 МК/Т/ 2006/1155

The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza
 15218 МК/Т/ 2006/1174

Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
 15208 МК/Т/ 2006/1237
 15212 МК/Т/ 2006/1238
 15211 МК/Т/ 2006/1240
 15210 МК/Т/ 2006/1241
 15209 МК/Т/ 2006/1242

T-Mobile International AG&Co.KG
 15433 МК/Т/ 2006/152
 15434 МК/Т/ 2006/153

Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција „Дени Интернационал“ Страшко ДООЕЛ Скопје
 15272 МК/Т/ 2006/37

Pfizer Italia S.r.l.
 15485 МК/Т/ 2006/375

“ВРЕМЕ ЕЧ” ДОО
 15480 МК/Т/ 2006/509

Natural ASA
 15474 МК/Т/ 2006/580

The Coca-Cola Company
 15354 МК/Т/ 2006/594

C.P.Pharmaceuticals International C.V. c/v General Partners Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer Production LLC



15365 MK/T/ 2006/611

Hughes Network Systems, LLC

15356 MK/T/ 2006/793

**HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD -
Corporation under the laws of Cayman
Islands**

15233 MK/T/ 2006/825

Emirates Group Holding S.A.L.

15332 MK/T/ 2006/941

15473 MK/T/ 2006/942

BRUNSWICK CORPORATION

15499 MK/T/ 2006/974

British American Tobacco (Brands) Inc.

15377 MK/T/ 2007/1000

Smithers-Oasis Company

15440 MK/T/ 2007/1001

Emhart Glass SA

15303 MK/T/ 2007/1006

British American Tobacco (Brands) Inc.

15315 MK/T/ 2007/1009

**Procter & Gamble Business Services
Canada Company c/o Stewart McKelvey
Stirling Scales**

15383 MK/T/ 2007/1010

Motorola, Inc., a Delaware corporation

15306 MK/T/ 2007/1012

L'Oreal, Societe Anonyme

15304 MK/T/ 2007/1014

**Друштво за производство, трговија и
услуги МЕДИА ДОО экспорт-импорт**

15436 MK/T/ 2007/1016

**Bristol-Myers Squibb Company, a
Delaware Corporation**

15302 MK/T/ 2007/1019

**Друштво за производство и трговија
МЕГА ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз****Струмица**

15258 MK/T/ 2007/1024

**Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ
ДООЕЛ Струмица**

15284 MK/T/ 2007/1025

15261 MK/T/ 2007/1027

PIVKA perutninarstvo d.d.

15227 MK/T/ 2007/1029

15228 MK/T/ 2007/1030

Aloe Vera of America, Inc.

15226 MK/T/ 2007/1032

Deutsche Telekom AG

15437 MK/T/ 2007/1035

ILIRIKA berzno posredniske d.d.**Ljubljana**

15481 MK/T/ 2007/1041

15482 MK/T/ 2007/1042

TDR d.o.o.

15195 MK/T/ 2007/1044

Mars, Incorporated

15232 MK/T/ 2007/1051

International Suzuki, Association

15468 MK/T/ 2007/1059

15469 MK/T/ 2007/1060

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП

15294 MK/T/ 2007/1069

**Друштво за производство, промет и
услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО
Скопје**

15244 MK/T/ 2007/1070

15243 MK/T/ 2007/1071

15240 MK/T/ 2007/1072

15241 MK/T/ 2007/1077

15242 MK/T/ 2007/1078

Aktiebolaget Electrolux

15197 MK/T/ 2007/1092

**Друштво за производство, трговија и
услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**

15264 MK/T/ 2007/1104

15265 MK/T/ 2007/1105

15266 MK/T/ 2007/1106

**Друштво за производство, промет,
превоз и услуги 2002 - ПАЛАС
увоз-извоз ДООЕЛ**

15359 MK/T/ 2007/1114

British American Tobacco (Brands) Inc.

15353 MK/T/ 2007/1119

Dunhill Tobacco of London Limited

15298 MK/T/ 2007/1120

**BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska
industrija, dionicko drustvo**



15300 МК/Т/ 2007/1124
15299 МК/Т/ 2007/1125

ACTAVIS GROUP HF.

15392 МК/Т/ 2007/1127
15393 МК/Т/ 2007/1128
15301 МК/Т/ 2007/1129

NOVARTIS AG

15406 МК/Т/ 2007/1131
15380 МК/Т/ 2007/1132
15381 МК/Т/ 2007/1133

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY

15446 МК/Т/ 2007/1134
15447 МК/Т/ 2007/1135

BPB plc

15230 МК/Т/ 2007/1137

Lidl Stiftung & Co. KG

15350 МК/Т/ 2007/1138
15382 МК/Т/ 2007/1139

КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје

15430 МК/Т/ 2007/1140

Red.Com, Inc.

15190 МК/Т/ 2007/1144

Друштво за угостителство, транспорт и услуги ГИТОНИ ДОО Гевгелија

15292 МК/Т/ 2007/1148

Lidl Stiftung & Co. KG

15220 МК/Т/ 2007/1151
15214 МК/Т/ 2007/1152

GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware

15394 МК/Т/ 2007/1171

KRKA Tovarna zdravil p.o.Novo mesto

15409 МК/Т/ 2007/1173

Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)

15412 МК/Т/ 2007/1174
15411 МК/Т/ 2007/1175
15410 МК/Т/ 2007/1176
15408 МК/Т/ 2007/1177

Себаудин Бахтијаревик

15417 МК/Т/ 2007/1180

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛОГИСТИК СЕРВИС ДОО

15418 МК/Т/ 2007/1181

Домника Пројеска and Никола Пројески

15421 МК/Т/ 2007/1183

Lidl Stiftung & Co. KG

15364 МК/Т/ 2007/1185

ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт

15416 МК/Т/ 2007/1186

ФАРМА КОРП

15439 МК/Т/ 2007/1188

EZILI INVESTISSEMENTS Inc.

15432 МК/Т/ 2007/1192

Kraft Foods Holdings Inc.,

15407 МК/Т/ 2007/1197

Центро-Фрута ДООЕЛ-Виница

15293 МК/Т/ 2007/1204

Друштво за производство, трговија и услуги МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје

15225 МК/Т/ 2007/1211

Lidl Stiftung & Co. KG

15213 МК/Т/ 2007/1213

Y's France SARL

15309 МК/Т/ 2007/1216

ФАРМАКАРЕ ДООЕЛ експорт-импорт

15422 МК/Т/ 2007/1217

Motorola, Inc., a Delaware corporation

15219 МК/Т/ 2007/1219

Deutsche Telekom AG,

15238 МК/Т/ 2007/1224

ГАЛАГ С&Н ДООЕЛ Скопје

15479 МК/Т/ 2007/1229

AVENTIS INC

15415 МК/Т/ 2007/1232

AVENTIS PHARMA S.A.

15414 МК/Т/ 2007/1233

Seychelles Imports, LLC

15424 МК/Т/ 2007/1234

Tenneco Automotive Operating Company Inc.

15423 МК/Т/ 2007/1235



**FRANCK Prehrambena industrija,
dionicko drustvo ZAGREB**
15384 MK/T/ 2007/1238

**American-Cigarette Company (Overseas)
Limited**
15372 MK/T/ 2007/1239
15413 MK/T/ 2007/1240

**British American Tobacco (Brands)
Limited**
15370 MK/T/ 2007/1241
15390 MK/T/ 2007/1243
15420 MK/T/ 2007/1244

**Друштво за организирање саеми и
изложби СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје**
15443 MK/T/ 2007/1245

**Aktionerno Droujestvo BULGARTABAC
HOLDING**
15371 MK/T/ 2007/1248

**Re/Max International, Inc. a Colorado
corporation**
15363 MK/T/ 2007/1253

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
15389 MK/T/ 2007/1254

**AUSTRALASIAN CONFERENCE
ASSOCIATION LIMITED**
15442 MK/T/ 2007/1255

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
15419 MK/T/ 2007/1257

**Nike International Ltd. a Bermuda
corporation**
15438 MK/T/ 2007/1258

**BRAMAC Dachsysteme International
GmbH**
15275 MK/T/ 2007/1268

**Frito-Lay Trading Company Europe
GmbH**
15323 MK/T/ 2007/1274
15322 MK/T/ 2007/1275
15319 MK/T/ 2007/1276
15318 MK/T/ 2007/1277

**Друштво за производство, трговија и
услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ Експорт-
Импорт Куманово**
15188 MK/T/ 2007/196

DePuy, Inc. a Delaware corporarion
15453 MK/T/ 2007/224

Dr.Reddy's Laboratories LTD.
15231 MK/T/ 2007/254

ФАРМАСВИС дооел
15288 MK/T/ 2007/287

**Здружение на правници на Република
Македонија**
15255 MK/T/ 2007/32

**Друштво за производство, трговија и
услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје**
15205 MK/T/ 2007/350

**Друштво за транспорт, трговија и
услуги МОНО ТРЕЈД експорт-импорт
ДОО Скопје**
15189 MK/T/ 2007/375

**Приватна високообразовна установа
Универзитет Американ-Колеџ Скопје**
15285 MK/T/ 2007/444
15286 MK/T/ 2007/445

Кочо Димитровски
15401 MK/T/ 2007/489

**BILIM ILAC SANAYII VE TICARET
ANONIM SIRKETI**
15256 MK/T/ 2007/493
15259 MK/T/ 2007/494
15257 MK/T/ 2007/495

**Акционерско друштво за приредување
игри на среќа и забавни игри
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје**
15200 MK/T/ 2007/506
15203 MK/T/ 2007/507
15204 MK/T/ 2007/508
15206 MK/T/ 2007/509

**Inverness Medical Switzerland GmbH (a
Swiss limited liability company)**
15361 MK/T/ 2007/51

**Акционерско друштво за приредување
игри на среќа и забавни игри
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје**
15207 MK/T/ 2007/510

БРИТАНСКА БИЗНИС ГРУПА
15229 MK/T/ 2007/538

TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, Inc.
15463 MK/T/ 2007/556

Red.Com, Inc.
15452 MK/T/ 2007/568

**MINAS-feinkost GmbH**

15462 MK/T/ 2007/597

КАПИА ДОО

15459 MK/T/ 2007/602

**Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи,
промет на големо и мало, увоз-извоз
ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

15271 MK/T/ 2007/605

15273 MK/T/ 2007/606

15274 MK/T/ 2007/607

Avery Dennison Corporation

15484 MK/T/ 2007/688

Трајчо Грков

15320 MK/T/ 2007/700

**Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи,
промет на големо и мало и увоз-извоз
ЖИТО ЛУКС АД Скопје**

15391 MK/T/ 2007/710

**Друштво за производство, внатрешна
и надворешна трговија и
услуги АГРОПИН увоз - извоз
ДОО Скопје**

15490 MK/T/ 2007/736

15491 MK/T/ 2007/737

15492 MK/T/ 2007/738

15489 MK/T/ 2007/739

15488 MK/T/ 2007/740

15487 MK/T/ 2007/741

15493 MK/T/ 2007/742

WRANGLER APPAREL CORP. (Delaware corporation)

15335 MK/T/ 2007/760

15321 MK/T/ 2007/761

15297 MK/T/ 2007/762

Bayer Aktiengesellschaft

15431 MK/T/ 2007/766

BERLIN-CHEMIE AG

15316 MK/T/ 2007/772

FARMACORP DOO

15254 MK/T/ 2007/774

**Друштво за производство, трговија,
угостителство и услуги ДАРД
КОЗМЕТИКС ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје**

15270 MK/T/ 2007/784

Раковец Еуро-Компани

15476 MK/T/ 2007/813

15475 MK/T/ 2007/814

TOYOTOMI CO., LTD

15278 MK/T/ 2007/817

Радмила Костовска Павловска

15277 MK/T/ 2007/829

Глобал Медиа ДООЕЛ Скопје

15295 MK/T/ 2007/830

**Друштво за транспорт шпедиција,
трговија на големо и мало, деловно
посредување и услуги
“Динамотранспорт” Злате ДООЕЛ
Експорт Импорт Скопје**

15287 MK/T/ 2007/831

**Друштво за производство, трговија и
услуги ВИСТО ХОЛДИНГ доо**

15246 MK/T/ 2007/835

15245 MK/T/ 2007/836

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

15276 MK/T/ 2007/837

KIA MOTORS CORPORATION

15192 MK/T/ 2007/839

**Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО**

15345 MK/T/ 2007/843

15349 MK/T/ 2007/844

DIKTAS DIKIS IPLIK SANAYI VE TICARET A.S.

15313 MK/T/ 2007/847

**E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware
Limited Liability Company,**

15337 MK/T/ 2007/855

**La Roche-Posay Laboratoire
Pharmaceutique Societe Anonyme**

15336 MK/T/ 2007/861

JAMNICA d.d.

15375 MK/T/ 2007/864

15367 MK/T/ 2007/865

15387 MK/T/ 2007/866

**Dow AgroSciences LLC a Delaware
limited liability company**

15339 MK/T/ 2007/868

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.

15340 MK/T/ 2007/869



**Galex proizvodnja in promet s
farmaceutskimi in drugimi proizvodi, d.d.**
15366 MK/T/ 2007/874

Lidl Stiftung & Co. KG
15343 MK/T/ 2007/875

**Procter & Gamble Business Services
Canada Company**
15388 MK/T/ 2007/883

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
15260 MK/T/ 2007/905

**GENERAL MOTORS CORPORATION a
corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware,**
15402 MK/T/ 2007/910

Златевски Љубиша
15308 MK/T/ 2007/913

**Друштво за производство трговија и
услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз
Неготино**
15338 MK/T/ 2007/917
15341 MK/T/ 2007/918
15342 MK/T/ 2007/920

J.Safrá IP Holding Co.
15224 MK/T/ 2007/923

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
15357 MK/T/ 2007/935

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
15379 MK/T/ 2007/937

AUCTOR d.o.o
15369 MK/T/ 2007/938
15305 MK/T/ 2007/939

Georg Gavrilovic
15358 MK/T/ 2007/940

Europapress Holding d.o.o
15368 MK/T/ 2007/943

NOVARTIS AG
15373 MK/T/ 2007/951

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
15314 MK/T/ 2007/952

**Мешано друштво со странски капитал
со ограничена одговорност во
приватна сопственост за
производство, промет, услуги,
транспорт ФРОТИРЕКС Михаил и Ангел**

ДОО увоз-извоз Скопје
15386 MK/T/ 2007/954

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
15312 MK/T/ 2007/957
15311 MK/T/ 2007/958
15310 MK/T/ 2007/959

**Фонд за здравствено осигурување на
Македонија**

15222 MK/T/ 2007/965
15223 MK/T/ 2007/966
15221 MK/T/ 2007/967
LIEBRE ENTERPRISES LIMITED
15249 MK/T/ 2007/969

**Друштво за производство, трговија и
услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**

15253 MK/T/ 2007/970
15237 MK/T/ 2007/971
15236 MK/T/ 2007/972

**Електростопанство на Македонија
АД за дистрибуција и
снабдување со електрична енергија
Скопје**
15279 MK/T/ 2007/984

Chapman Entertainment Limited
15449 MK/T/ 2007/993

**Laboratoire Garnier & Cie (Societe en
nom collectif)**
15374 MK/T/ 2007/994

**ExxonMobil Oil Corporation, a
corporation organized and existing under
the laws of the state of New York**
15307 MK/T/ 2007/995

The Procter & Gamble Company
15378 MK/T/ 2007/996

АД ЈАКА 80 Радовиш
15385 MK/T/ 2007/998

**American-Cigarette Company (Overseas)
Limited**
15376 MK/T/ 2007/999

VINDIJA d.d.
15498 MK/T/ 2008/101

**Друштво за услуги и трговија АРГОС
ДОО Скопје**
15267 MK/T/ 2008/113
15269 MK/T/ 2008/114
15268 MK/T/ 2008/115



Друштво за производство, трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

15250 МК/Т/ 2008/121
15251 МК/Т/ 2008/122
15252 МК/Т/ 2008/123

Unilever N.V.

15360 МК/Т/ 2008/124

BASF SE

15404 МК/Т/ 2008/125

KABUSHIKI KAISHA MOLTEN (also known as MOLTEN CORPORATION)

15435 МК/Т/ 2008/129

ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese corporation)

15326 МК/Т/ 2008/135
15328 МК/Т/ 2008/136
15330 МК/Т/ 2008/137
15325 МК/Т/ 2008/138
15329 МК/Т/ 2008/139

Горан Атанасовски

15495 МК/Т/ 2008/141

Lidl Stiftung & Co. KG

15193 МК/Т/ 2008/147

Mars, Incorporated

15455 МК/Т/ 2008/162

TECHKING TIRES LIMITED

15333 МК/Т/ 2008/18

Lidl Stiftung & Co. KG

15215 МК/Т/ 2008/182

Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.

15202 МК/Т/ 2008/19
15201 МК/Т/ 2008/20

NOPCO PAPER TECHNOLOGY HOLDING AS

15466 МК/Т/ 2008/201

Lidl Stiftung & Co. KG

15216 МК/Т/ 2008/203
15217 МК/Т/ 2008/204

TORREFAZIONE IONIA S.p.A.

15450 МК/Т/ 2008/212

High Tech Computer Corporation (A Taiwanese company)

15199 МК/Т/ 2008/214

Umbro International Limited

15448 МК/Т/ 2008/215

GRUPPO LEPETIT S.r.l.

15355 МК/Т/ 2008/233

Друштво за трговија со компјутерска опрема и софтвер ИНФИНТЕ СОЛУТИОНС ДОО Скопје

15235 МК/Т/ 2008/24

КРАСНАЈА ДОО Скопје

15196 МК/Т/ 2008/25

ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ

15428 МК/Т/ 2008/252

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

15497 МК/Т/ 2008/26

Unilever N.V.

15426 МК/Т/ 2008/266

Universal City Studios LLLP (Delaware limited liability limited partnership)

15494 МК/Т/ 2008/277

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЦЕНТАР ЗА ДЕМОКРАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ АТАНАС КОЗАРЕВ

15483 МК/Т/ 2008/279

Lidl Stiftung & Co. KG

15194 МК/Т/ 2008/294

Deutsche Telekom AG

15425 МК/Т/ 2008/295
15445 МК/Т/ 2008/301

Lidl Stiftung & Co. KG

15470 МК/Т/ 2008/305
15467 МК/Т/ 2008/306

Друштво за издавачка дејност, трговија и услуги КОЛОР МЕДИА Доеел-Скопје

15262 МК/Т/ 2008/311

Astellas Pharma Inc.

15427 МК/Т/ 2008/342
15456 МК/Т/ 2008/343

KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

15471 МК/Т/ 2008/361
15472 МК/Т/ 2008/362

Georg Gavrilovic

15500 MK/T/ 2008/363

Hyundai Motor Company

15400 MK/T/ 2008/364

15399 MK/T/ 2008/365

15398 MK/T/ 2008/366

**ZVIJEZDA dionicko drustvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge ZAGREB**

15346 MK/T/ 2008/367

15348 MK/T/ 2008/368

15347 MK/T/ 2008/369

15351 MK/T/ 2008/370

Haifa Chemicals Ltd.

15352 MK/T/ 2008/371

**MOJA NALOZBA pokojninska druzba
d.d.**

15405 MK/T/ 2008/380

15403 MK/T/ 2008/381

MET-Rx Substrate Technology, Inc.

15444 MK/T/ 2008/382

15441 MK/T/ 2008/383

SOUTH CHINE TIRE & RUBBER CO.,LTD.

15344 MK/T/ 2008/390

**Друштво за производство, промет и
услуги СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО
Скопје**

15239 MK/T/ 2008/396

СИДИРОН ДОО Скопје

15281 MK/T/ 2008/412

КАПИНВЕСТ ДОО Скопје

15280 MK/T/ 2008/413

**Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО а.д.**

15362 MK/T/ 2008/417

**Универзална Инвестициона Банка АД
Скопје**

15263 MK/T/ 2008/5

**Друштво за производство, трговија
на големо и мало САМАНТА ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје**

15465 MK/T/ 2008/56

“JAFFA “ Fabrika biskvita AD CRVENKA

15191 MK/T/ 2008/57

**ЗД ПТУ Примариус, увоз-извоз ДОО
Томислав Балабанов Охрид**

15291 MK/T/ 2008/6

ID Biomedical Corporation of Quebec

15451 MK/T/ 2008/80

BASF SA

15461 MK/T/ 2008/84

15460 MK/T/ 2008/85

Lidl Stiftung & Co. KG

15458 MK/T/ 2008/87

Unilever N.V.

15457 MK/T/ 2008/89

**Брокерска куќа ЕУРО БРОКЕР АД
Скопје**

15429 MK/T/ 2008/90

**GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF
ZHUHAI**

15317 MK/T/ 2008/92

**Друштво за производство трговија и
услуги СЛОВИН БИЛЈАНА увоз-извоз
ДООЕЛ Охрид**

15282 MK/T/ 2008/94

Red. Com, Inc.

15198 MK/T/ 2008/97

BASF SE

15397 MK/T/ 2008/99



ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
03866	23/08/2016
03867	23/08/2016
03916	05/06/2017
03918	28/02/2017
03919	25/05/2017
03925	21/12/2017
03928	31/01/2017
03930	21/12/2017
03931	15/09/2016
03933	21/12/2017
03108	15/12/2005
03125	30/12/2017
04152	23/08/2016
04270	05/08/2017
04274	05/06/2017
01577	25/05/2017
01963	20/07/2018
02032	07/06/2014
02034	07/06/2014
03466	10/10/2015
03469	09/12/2017
04352	21/12/2017
03246	30/08/2015
02496	21/12/2017
04385	15/07/2015
02731	25/06/2016
01807	23/11/2005
04422	10/06/2015
06364	23/11/2015
05884	10/03/2015
06288	04/04/2015
05970	04/04/2015
05934	12/04/2015
06028	02/06/2015
06680	22/06/2015
06252	13/07/2015
06627	24/07/2015
06630	24/07/2015
06502	28/07/2015
06507	01/08/2015
06510	01/08/2015
06530	07/08/2015
06539	08/08/2015
06518	09/08/2015
06838	21/08/2015
06952	28/08/2015
06953	28/08/2015
06954	28/08/2015
06473	15/09/2015
06482	18/09/2015
06523	18/09/2015
06691	26/09/2015
06541	05/10/2015
06542	05/10/2015



(111)	(186)
06182	13/10/2015
06533	13/10/2015
06534	13/10/2015
06535	13/10/2015
06543	20/10/2015
06546	24/10/2015
06547	24/10/2015
06491	27/10/2015
06497	30/10/2015
06493	30/10/2015
06498	30/10/2015
07123	14/11/2015
06723	14/11/2015
06724	14/11/2015
06721	14/11/2015
06704	15/11/2015
06500	16/11/2015
06774	20/11/2015
06759	22/11/2015
06746	30/11/2015
06868	20/12/2015
06842	22/12/2015
06959	22/12/2015
06960	29/12/2015
06961	29/12/2015
04563	15/07/2016
05177	21/11/2016
02244	21/02/2015
05912	25/04/2015
04577	04/10/2016
02420	25/03/2016
04730	25/03/2016
04731	25/03/2016
04732	25/03/2016
07028	05/01/2016
07029	05/01/2016
07096	05/01/2016
07097	05/01/2016
06847	09/01/2016
06846	09/01/2016
07468	08/03/2016
07852	02/04/2016
06911	08/04/2016
06829	10/04/2016
06947	22/04/2016
06964	29/04/2016
06965	29/04/2016
06966	29/04/2016
06978	10/05/2016
06979	14/05/2016
07861	04/06/2016
06985	13/06/2016
07041	20/06/2016
07042	20/06/2016
07043	20/06/2016
07465	05/08/2016
07783	19/08/2016



(111)	(186)
07165	29/08/2016
07453	16/09/2016
07296	24/09/2016
07253	30/10/2016
07467	13/11/2016
07308	19/11/2016
07307	19/11/2016
07461	05/12/2016
07763	16/09/2017
07746	03/10/2017
08001	26/11/2017
08034	30/12/2017
08033	30/12/2017

**ПРОМЕНИ****промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка**

(111) 00621	6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company) 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US	(111) 02457
(111) 05417	(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company) 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US
(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P. 645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US	(111) 02458
(111) 05418	(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company) 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US
(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II, L.P. 645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, US	(111) 02459
(111) 05523	(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company) 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company) 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US	(111) 02460
(111) 04857	(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company) 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company) 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US	(111) 06367
(111) 02455	(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company) 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company) 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US	(111) 04270
(111) 02456	(732) VF Germany Services GmbH Otto-Hahn- Strasse 36 63303 Dreieich, DE
(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)	

(111) **04293**

(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION
900 Metro Center Boulevard Foster City,
California 94404, US

(111) **02022**

(732) SAFT LIMITED
River Drive, South Shields Tyne & Wear
NE33 2TR, GB

(111) **04348**

(732) Sony Kabushiki Kaisha (also trading as
Sony Corporation), JP

(111) **03246**

(732) TIME WARNER INC. One Time Warner
Center
New York, New York 10019, US

(111) **04542**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US

(111) **06364**

(732) Beecham Group p.l.c.
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) **05794**

(732) Tampico Beverages, Inc.
3106 N. Campbell Avenue Chicago,
Illinois 60618, US

(111) **06009**

(732) PLIVA farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija
d.d.(PLIVA d.d. скратен назив)
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb,
HR

(111) **06012**

(732) PLIVA farmaceutska industrija dionicko
drustvo (PLIVA d.d. скратен назив)
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb,
HR

(111) **06738**

(732) PLIVA farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija
d.d.(PLIVA d.d. скратен назив)
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb,
HR

(111) **06482**

(732) GUABER S.p.A.
Argelato (BO) Via Gobetti 4 Zip Code
40050 Hamlet FUNO , IT

(111) **06523**

(732) Bacardi U.S.A., Inc.
2100 Biscayne Boulevard, Miami, Florida
33137, US

(111) **06960**

(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
Istanbul Bakirkoy Yenibosna,
Cobancesme Sanayi Cad. No.16, TR

(111) **06961**

(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
Istanbul Bakirkoy Yenibosna,
Cobancesme Sanayi Cad. No.16, TR

(111) **02244**

(732) PHENOMENON AGENTS LIMITED
P.O. Box 957, Offshore
Incorporations Centre, Road Town,
Tortola, VG

(111) **07763**

(732) ISAGRO S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 Milan, IT

(111) **07763**

(732) ISAGRO S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 Milan, IT

(111) **07746**

(732) Chiquita brands L.L.C.
250 E. Fifth Street, Cincinnati, Ohio,
45202, US



(111) **08001**

(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **09101**

(732) Hughes Network Systems, LLC
11717 Exploration Lane, Germantown,
MD 20876, US

(111) **09087**

(732) Tampico Beverages, Inc.
3106 N. Campbell Avenue Chicago,
Illinois 60618, US

(111) **09080**

(732) Hughes Network Systems, LLC
11717 Exploration Lane, Germantown,
MD 20876, US



ПРЕНОС

(111) **03125**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US

(111) **03971**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US

(111) **03138**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US

(111) **03139**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US

(111) **00621**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US

(111) **04857**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US

(111) **05015**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **04935**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **04936**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **02455**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US

(111) **02456**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US

(111) **02457**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US

(111) **02458**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US

(111) **02459**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US



(111) **02460**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US

(111) **06367**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)

6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US

(111) **04270**

(732) VF Germany Services GmbH

Otto-Hahn- Strasse 36 63303 Dreieich,
DE

(111) **04301**

(732) Sandvik Intellectual Property AB

SE-811 81 Sandviken, SE

(111) **02022**

(732) SAFT LIMITED

River Drive, South Shields Tyne & Wear
NE33 2TR, GB

(111) **02032**

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem North Carolina 27105, US

(111) **02034**

(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem North Carolina 27105, US

(111) **03035**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03036**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03037**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03038**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03040**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03041**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03168**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03042**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03043**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03169**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03045**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03046**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **03047**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH



(111) 03048	(111) 04320
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH	(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03049	(111) 04321
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH	(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03050	(111) 04323
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH	(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03051	(111) 04324
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH	(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03052	(111) 02731
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH	(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03053	(111) 03171
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH	(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03054	(111) 04542
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH	(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company) 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, US
(111) 03055	(111) 05780
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH	(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03056	(111) 06000
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH	(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 04317	(111) 06617
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH	(732) BSN medical Limited Brierfield Mills, Brierfield, Nelson, Lancashire, BB9 5NJ, GB
(111) 04318	
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH	



(111) **06617**

(732) BSN medical Limited

Brierfield Mills, Brierfield, Nelson,
Lancashire, BB9 5NJ, GB

(111) **07856**

(732) SHELL BRANDS
INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **06375**

(732) RESOLUTION RESEARCH
NEDERLAND B.V.

Vondelingenwer 601 NL-3196 KK
Vondelingenplaat/Rotterdam, NL

(111) **04577**

(732) RESOLUTION RESEARCH
NEDERLAND B.V.

Vondelingenwer 601 NL-3196 KK
Vondelingenplaat/Rotterdam, NL

(111) **04578**

(732) SHELL BRANDS
INTERNATIONAL AG

Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **04579**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **04596**

(732) BSN medical Limited

Brierfield Mills, Brierfield, Nelson,
Lancashire, BB9 5NJ, GB

(111) **04596**

(732) BSN medical Limited

Brierfield Mills, Brierfield, Nelson,
Lancashire, BB9 5NJ, GB

(111) **06187**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **06943**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **07665**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **07252**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **07253**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **07255**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **07256**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **07257**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **07258**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **07259**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **07260**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **07261**

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH

(111) **07770**(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH(111) **08001**(732) Glaxo Group Limited, a British company
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB(111) **08713**(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH(111) **09101**(732) Hughes Network Systems, LLC
11717 Exploration Lane, Germantown,
MD 20876, US(111) **09080**(732) Hughes Network Systems, LLC
11717 Exploration Lane, Germantown,
MD 20876, US(111) **09965**(732) Мијалче Дургутов
„Првوماјска“, 15/1-14., МК

(111)

(732) Pharmachemie BV
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, NL(111) **15479**(732) ГАЛАГ С&Н ДООЕЛ Скопје
ул.Хусеин Бајрам 13, 1000 Скопје, МК

(111)

(732) ДПТУ „Дав-02“ ДООЕЛ
ул.Ѓорѓи Трајков 1/17, Струмица, МК(111) **03940**(732) Arch UK Biocides Limited
Wheldon Road, Castleford, West
Yorkshire WF10 2JT, UK(111) **03708**(732) Sandvik Intellectual Property AB
SE-811 81 Sandviken, SE(111) **05417**(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US(111) **05417**(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US(111) **05418**(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US(111) **05418**(732) AT&T INTELLECTUAL PROPERTY II,
L.P.
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US(111) **05523**(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US(111) **01569**(732) Studio Moderna SA
Via Pretorio 22 / 6900 Lugano, CH(111) **07763**(732) ISAGRO S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 Milan, IT



СПОЈУВАЊЕ НА ФИРМА

(111) **03125**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US

(111) **03971**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US

(111) **03138**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US

(111) **03139**

(732) Chevron Intellectual Property LLC, (a
State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, CA 94583, US

(111) **04270**

(732) VF Germany Services GmbH
Otto-Hahn- Strasse 36 63303 Dreieich,
DE

(111) **04348**

(732) Sony Kabushiki Kaisha (also trading as
Sony Corporation), JP

(111) **06723**

(732) Citigroup Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Delaware
399 Park Avenue, New York, New York
10043, US



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

Рег.
бр.

1. Јован, ЈОАНИДИС, адвокат

ул. "Орце Николов" 155
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3067-199, 3067-201

2. БИНСО Д.О.О. Скопје

Друштво за застапување
ул. "Народен фронт" 7/ 4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-871;
3082-280; 3117-755

4. БИНПРО ДООЕЛ. Скопје

Друштво за заштита на индустриска
сопственост
ул. "Ленинова" бр.15а-13
П.Факс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3118 709, 3166 046
факс: 389 02 3118-709, 3227 144
[e-mail:mail@binpro.com.mk](mailto:mail@binpro.com.mk)

6. Драган, ТОНЕВСКИ, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3111-270
факс: 389 02 3111-267



Рег.
бр.

7. Шпенд, ДЕВАЈА, адвокат

бул. "Крсте Мисирков" бр. 61/1-3
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-399
мобил: 389 70 24 22 64
[e-mail: shpendd@yahoo.com](mailto:shpendd@yahoo.com)

10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ

Центар за заштита, искористување и унапредување
на музичко книжевни дела, пронајдувачки дејности,
стоковни и услужни жигови и други авторски права
Д.О.О. Скопје,
ул. "Апостол Гусларот" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс: 389 02 3121-059

11. АЛКАЛОИД А.Д.

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
ул. "Александар Македонски" 12
1000 Скопје
тел: 389 02 3104 - 000
факс: 389 02 3104 - 014; 3104 - 036

12. Борис, НОШПАЛ, адвокат

Ул. "Љубљанска" бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3093093; 3093094
факс 389 02 3093070
[e-mail: egal@mol.com.mk](mailto:egal@mol.com.mk)

13. Драган, ПОПОВСКИ, адвокат

ул. "Маршал Тито" 10/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3231-610
факс: 389 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk



Рег.
бр.

14. Никола, ДОДЕВСКИ, адвокат

ул. "Стив Наумов" 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229-413

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за интелектуална сопственост

ул. "Јани Лукровски" 5/ 1/ 32
1000 Скопје
тел: 389 02 3130-367 и 3130-398
факс: 389 02 3130-367 и 3130-398
[e-mail:berin@unet.com.mk](mailto:berin@unet.com.mk)
www.berin.com.mk

18. МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

Друштво за посредување и застапување на домашни и странски фирми
бул. "Св.Климент Охридски" бр.66/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3126-462

19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. Скопје

Агенција за услуги од областа на авторското право и индустриската сопственост
бул. "Кузман Јосифовски Питу" 28 лок.8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 2469-476
факс: 389 02 2469-886
[e-mail: patent@mt.net.mk](mailto:patent@mt.net.mk)

22. Билјана, ЧАКМАКОВА, адвокат

ул. "8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-205
факс: 389 02 3111-521
[e-mail:cakmakova@menslegisadvocates.com.mk](mailto:cakmakova@menslegisadvocates.com.mk)

25. Василие, СЕРДЈУК, адвокат

ул. "Стив Наумов" 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-777,3220- 277
факс: 389 02 3220-277



Рег.
бр.

29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО

бул. “Кочо Рацин” 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3114-655
факс: 389 02 3115-762

41. Маргарита, ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. “Народен фронт” 21/4-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229- 859; 3126- 402; 3136-092
факс: 389 02 3229- 859
мобилен: 389 70 22 88 39; 70 56 55 65; 75 58 33 53
е-маил: pekevski@unet.com.mk

45. Митко, АНДОНОСКИ, адвокат

ул. “Питу Гули” 70
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3238-743, 3220-072

49. МАКПЕТРОЛ-

Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени
деривати Скопје
ул. “Мито Хаџивасилев-Јасмин” бр.4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3112-144
факс: 389 02 3111-525; 3119-323

65. Наум, РИСКОВСКИ, адвокат

ул. “Франклин Рузвелт” бр.67/ 13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3245-891

68. Билјана, ПАНОВА Видески, адвокат

ул. “Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 309 18 36;
389 02 309 18 37;
389 02 309 18 38
факс: 389 02 308 62 11
моб. 389 70 22 55 27
е-маил: panova@unet.com.mk



Рег.
бр.

71. Никола, ЧОКРЕВСКИ, адвокат

ул. “Бојмија” бр.6/ 1 кула 3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3164- 794

73. Пандорка, КИМОВА, адвокат

ул. “Васил Главинов” бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3111-637

75. Мирјана, МАРКОВСКА, адвокат

ул. “Орце Николов” бр. 75
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3129 240
мобил. 389 070 24 31 00

76. Анета, ИНДОВСКА, адвокат

ул. “Даме Груев” 3/ 2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 398 02 3222- 175, 3227- 919

77. Валентин, ПЕПЕЉУГОСКИ, адвокат

ул. “Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3211- 005
факс.: 389 02 3211- 004
мобил. 389 70 22 11 97
[e-mail: vpepelju@unet.com.mk](mailto:vpepelju@unet.com.mk)

81. Ирена, КОЦАРЕВА, адвокат

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10
1000 Скопје
Република Македонија
тел.389 02 3132-376
389 02 3220-021



Рег.
бр.

**84. ТП ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ- застапник за индустриска
сопственост**

ул. "Илинденска" 2/ 13
1400 Велес
Република Македонија
тел.389 043 227- 121
факс: 389 048 418-142
[Е-маил: botoma@yahoo.com](mailto:botoma@yahoo.com)
tmladenovski@mt.net.mk

**87. Адвокатско друштво
ПОЛЕНАК**

ул. "Орце Николов" 98
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3114-737
мобилен 389 70 249- 284

92. Ерол, ХАСАН, адвокат
ул. "М.Х. Јасмин" 52В 1/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3133- 191
моб. 389 070 204- 961

94. Бранко, РАДОЈЧИЌ, адвокат
ул. "Максим Горки" бр.1/5
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 321 70 48

96. Георги, ДИМИТРОВ, адвокат
ул. "Иво Лола Рибар" бр.57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3230-789

98. Нада, АНГЕЛОВСКА, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр.22/2-8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3164-472, 3227-198



Рег.
бр.

100. АДИНГ АД Скопје

ул. “Новоселски пат” бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 2032- 154, 2031- 162
факс. 389 02 2036- 762
[e-mail:ading@mpt.com.mk](mailto:ading@mpt.com.mk)
[web page: ading.com.mk](http://ading.com.mk)

101. Ненад, ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат

бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 389 02 3166-629
389 02 3165-409
моб. 389 070 245-353

102. Драган, ГОЏО, адвокат

ул. “Македонски просветители” бр.8
6000 Охрид
Република Македонија
тел/факс: 389 046 263-163
[e-mail: dgodzo@mt.net.mk](mailto:dgodzo@mt.net.mk)

103. Благница, ВЕСКОВСКА, адвокат

ул. “Архимедова” 4
7500 Прилеп
Република Македонија
тел. 389 048 427 966

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје

Дрштво за застапување и заштита на
интелектуална сопственост
Ул. Мишко Михајловски бр.3а/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 389 02 2784-427

**108. Адвокатско друштво
Кнезовиќ и соработници Скопје**

ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 4-2/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3220-680
факс. 389 02 3220-690



Рег.
бр.

111. Славица, ТРЧКОВА, адвокат
ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 16/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 075 423-877
факс: 389 02 3061-925

112. Златко, АНТЕВСКИ, адвокат
ул. "Димо Хаџидимов" бр.37
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 02 3217-377
факс: 389 02 3239-168
[e-mail: lawyersa@mt.net.mk](mailto:lawyersa@mt.net.mk)

113. Фани, МИХАЈЛОВСКА, адвокат
ул. "Лермонтова" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 3129-072
моб: 389 070 244-828

114. Бранко, ПЕТКОВСКИ, адвокат
ул. "Народен фронт" бр.7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 3117-871

115. Александра, ГАВРИЛОВСКА, адвокат
бул. "Партизански одреди" бр.103/26
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 30 60 690

**116. Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА**
Ул. "Алберт Ајнштајн" бр.4/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3136-530
Факс. 389 02 3215-470



Рег.
бр.

**117. Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост
ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје**
ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 389 02 3222-175

118. Валентина, ЈОВАНОВСКА ВАСИЛЕВА, адвокат
ул. “Маршал Тито” бр. 53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3298-280
факс. 389 02 3225-089

120. Александра, ТРАЈЧОВСКА, адвокат
ул. “Бојмија” бр. 4 лок. 1
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 389 070 365-177
факс. 389 02 2462-077

121. Леонид, ТРПЕНОСКИ, адвокат
ул. “Максим Горки” бр. 18 локал 8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3296-465
факс. 389 02 3296-557
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk

**122. Друштво за деловни услуги
ВИП АГЕНСИ ДОО Скопје**
ул. “Владимир Комаров” 18А/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 3111-235
е-маил: vipagency@mt.net.mk

**123. Адвокатско друштво
ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска**
Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3132-200
факс: 389 02 3225-131



Рег.
бр.

124. Адвокатско друштво

МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА

ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3

1000 Скопје

Република Македонија

тел: 389 02 3115-205

факс: 389 02 3111-521

cakmakova@menslegisadvocates.com.mk

126. Снежана, САВИЌ ДИМОВСКА, адвокат

ул. “Даме Груев” бр. 1-3/4

1000 Скопје

Република Македонија

тел. 389 02 3223-876

моб. 389 070 226-403

факс. 389 02 3223-876

127. ПЕКОПРЕМ доо Скопје

бул. “АВНОЈ” бр. 24/3-17

1000 Скопје

Република Македонија

тел. 389 02 20 50 880

факс. 389 02 20 50 884

128. Лилјана, ВАСИЛЕВА БУНДАЛЕВСКА, адвокат

бул. “Свети Климент Охридски” бр. 53/4

1000 Скопје

Република Македонија

тел. 389 02 3224-104

131. Петре, ШИЛЕГОВ, адвокат

ул. “К.Ј.Питу” бр. 17 лок. 33

1000 Скопје

Република Македонија

Тел/факс. 389 02 2469 - 777

е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk

132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И МАРКОВ

ул. “Македонија” бр. 7

1000 Скопје

Република Македонија

Тел. 389 02 3230 - 916

Факс. 389 02 3120 – 916

е-маил: office@cukic-markov.com.mk



Рег.
бр.

134. Емилија Апостолска адвокат

бул. Кузман Јосифовски Питу
бр. 30/3-7,
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 2466-001
факс. 389 02 2460-001
е-маил: apostolska@smlaw.com.mk

135. Илија Чилиманов, адвокат

ул. 27 март бр. 14
1000 Скопје
моб. 389 70 222 624
тел. 389 02 311 6262

136. Нина Атанасовска, адвокат

ул. Ѓорче Петров 11А
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 2035 349
Факс. 389 02 2035 349

**137. СД Петошевиќ ДОО друштво за
остварување и заштита на интелектуална
сопственост Скопје**

ул. 29 Ноември 17-2/3М
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955, 389 02 3245 985
Факс. 389 02 3245 984
email: macedonia@petosevic.com

138. Марта Поповска, адвокат

ул. М.Х. Јасмин бр. 48
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3112 833
Факс. 389 02 3110 915
е-mail: martapopovska@yahoo.com

139. КПМГ АС ДООЕЛ Скопје

ул. Даме Груев бр. 28, кат 4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3135 220
Факс 389 02 3111 811
е-маил: ishujica@kpmg.com



Рег.
бр.

140. Снежана Цабевска, адвокат

ул. Даме Груев 7/8
1000 Скопје
моб. 070/ 990-788
е-маил: cabevska@gmail.com

141. Дарко Јанкуловски, адвокат

бул. ЈНА бр 15/2-5
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: darko_jankulovski@yahoo.com

142. Иван Велјаноски, адвокат

бул. К.Ј.Питу бр. 17 лок. 33
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. Факс/ 389 02 2469 777
е-маил: veljanoski@hotmail.com

143. Билјана Јоанидис, адвокат

ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201
е-маил: joanidis@t-home.mk

144. Александар Јоанидис, адвокат

ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201

145. Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат

Бул. Св. Климент Охридски бр. 66/1-3а
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 02 3109 704
Моб. 389 75 488 244
е-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk



Per.
бр.

146. Петро Јонура, адвокат

Ул. Орце Николов бр. 94
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 228 619
e-mail: petro_janura@mt.net.mk

147. Снежана Станковиќ, адвокат

Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 2 3124 209, 389 2 3116 845

**148. Агенција за интелектуална сопственост
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје**

Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 212721



ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

87. Адвокатско друштво Поленак

Ул. Орце Николов 98
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3114 737
Моб. 389 70 249 284
Се додава застапникот **Наташа Попова** дип. Правник

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за интелектуална сопственост

ул. "Јани Лукровски" 5/ 1/ 32
1000 Скопје
тел: 389 02 3130-367 и 3130-398
факс: 389 02 3130-367 и 3130-398
[e-mail:berin@unet.com.mk](mailto:berin@unet.com.mk)
www.berin.com.mk
промена на назив, и се додава застапникот **Снежана Петреска**

ВПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

145. Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат

Бул. Св. Климент Охридски бр. 66/1-3а
1000, Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 02 3109 704
Моб. 389 75 488 244
e-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk

146. Петро Јонура, адвокат

Ул. Орце Николов бр. 94
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 228 619
e-mail: petro_janura@mt.net.mk



Рег.
бр.

147. Снежана Станковиќ, адвокат

Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 2 3124 209, 389 2 3116 845

148. Агенција за интелектуална сопственост

АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје

Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 212721

ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

1. Јован Јоанидис (се брише застапникот Билјана Јоанидис и Александар Јоанидис како застапници кај застапникот Јован Јоанидис)

II ИЗВЕСТУВАЊА

I.

На 28 ноември 2008 **Владата на Република Унгарија** го депонираше инструментот за ратификација на договорот на Најроби во врска со заштитата на олимписките симболи.

Најроби договорот на Република Унгарија ќе стапи во сила на 28 декември 2008.

На 16 декември 2006 Австралија го депонираше инструментот за ратификација на **Сингапурскиот Договор** за правото на трговска марка (СЛТ)

На 27 октомври 2008 **Владата на Босна и Херцеговина** го депонираше инструментот за пристап кон Протоколот на Мадридскиот Договор кој се однесува на Меѓународната регистрација на трговските марки.

Мадридскиот Протокол ќе стапи во сила во Босна и Херцеговина на 27 Јануари 2009.

Писмената нотификација од **Сингапурскиот договор** за правото на трговска влезе во сила на 16 март 2009, односно три месеци откако десет држави го депонираа својот инструмент за ратификација или пристапувања.

Во врска со тоа, инструментот за ратификација или пристапувања кон споменатиот договор го депонираа;

- Република Сингапур на 26 март 2008
- Швајцарија на 6 јули 2007
- Република Бугарија на 21 јануар 2008
- Руманија на 25 март 2008
- Кралството Данска на 24 јуни 2008
- Република Латвија 9 септември 2008
- Република Киргистан 12 септември 2008
- САД на 1 декември 2008
- Молдавија 16 декември 2008
- Аустралија 16 декември 2008

Договор за правото на трговските марки усвоен на 27 март 2006, од страна на **Владата на Република Молдавија** е депониран на 16 декември.

Споменатиот договор ќе стапи во сила тогаш кога ќе се достигне потребниот број ратификации и пристапувања во согласност со членот 28 (2) од истиот договор.



Со оглед на пристапувањето на **Сао Томе и Принципе** кон Женевскиот Акт на Хашкиот договор кој се однесува за меѓународната регистрација на индустриски дизајни, кој ќе стапи во сила на 08.12.2008 година, Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO), ги направи достапни за корисниците новите форми за поднесување меѓународна регистрација за индустриски дизајни (DM/1), запишување на ограничувањата (DM/3), продолжувањето (DM/4) и запишувањето на одкажувањето (DM/5).

Последната верзија на овие форми ќе биде достапна од 08.12.2008 година на web страницата на WIPO, на следната адреса:

<http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html> (на англиски)

<http://www.wipo.int/hague/fr/forms/index.html> (на француски)

Со оглед на тоа дека **Данска** го ратификуваше Женевскиот акт на Хашкиот договор кој се однесува за меѓународната регистрација на индустриски дизајни, кој ќе стапи во сила на 09.12.2008 година, Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO), ги направи достапни за корисниците новите форми за поднесување меѓународна регистрација за индустриски дизајни (DM/1), запишување на ограничувањата (DM/3), продолжувањето (DM/4) и запишувањето на одкажувањето (DM/5).

Последната верзија на овие форми ќе биде достапна од 09.12.2008 година на web страницата на WIPO, на следната адреса:

<http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html> (на англиски)

<http://www.wipo.int/hague/fr/forms/index.html> (на француски)

Со оглед на пристапувањето на **Босна и Херцеговина** кон Женевскиот акт на Хашкиот договор кој се однесува за меѓународната регистрација на индустриски дизајни, кој ќе стапи во сила на 24.12.2008 година, Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO), ги направи достапни за корисниците новите форми за поднесување меѓународна регистрација за индустриски дизајни (DM/1), запишување на ограничувањата (DM/3), продолжувањето (DM/4) и запишувањето на одкажувањето (DM/5).

Последната верзија на овие форми ќе биде достапна од 24.12.2008 година на web страницата на WIPO, на следната адреса:

<http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html> (на англиски)

<http://www.wipo.int/hague/fr/forms/index.html> (на француски)

На 04.12.2008 година, **Владата на Оман** депонираше инструмент за пристапување кон Женевскиот акт на Хашкиот договор кој се однесува за меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 02.07.1999 ("Женевски акт").

Женевскиот акт, на територијата на Република Оман, ќе стапи во сила на 04.03.2009 година.

Со оглед на пристапувањето на **Оман** кон Женевскиот акт на Хашкиот договор кој се однесува за меѓународната регистрација на индустриски дизајни, кој ќе стапи во сила на 04.03.2009 година, Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO), ќе ги направи достапни за корисниците новите форми за поднесување меѓународна регистрација за индустриски дизајни (DM/1), запишување на ограничувањата (DM/3),

продолжувањето (DM/4) и запишувањето на одкажувањето (DM/5).

Последната верзија на овие форми ќе биде достапна од 04.03.2009 година на web страницата на WIPO, на следната адреса:

<http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html> (на англиски)

<http://www.wipo.int/hague/fr/forms/index.html> (на француски)

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето на инструментот за пристапување, од страна на владата на **Република Коста Рика** на 30 јуни 2008 година пристапи кон Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 април 1977 година и дополнет на 26 септември 1980 година.

Договорот ќе стапи на сила во однос на **Република Коста Рика** на 30 септември 2008 година.

Република Перу на 20 октомври 2008 година, кон Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 април 1977 година и дополнет на 26 септември 1980 година.

Договорот ќе стапи на сила во однос на Република Перу на 20 јануари 2009 година.

Босна и Херцеговина на 27 октомври 2008 година пристапи кон Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 април 1977 година и дополнет на 26 септември 1980 година.

Договорот ќе стапи на сила во однос на Босна и Херцеговина на 27 јануари 2009 година.

Австралија на 16 декември 2008 година го депонираше на инструментот за пристапување на Договорот за патентно право усвоен во Женева на 1 Јуни 2000 година.

Споменатиот договор ќе стапи во сила во однос на територијата на Австралија на 16 март 2009 година.

На 27 октомври 2008 година владата на **Босна и Херцеговина** го депонираше инструментот за пристапување на Страсбуричкиот договор за Меѓународна патентна класификација од 24 март 1971 година и изменет на 28 септември 1979 година.

Овој договор ќе стапи во сила на територијата на Босна и Херцеговина на 27 октомври 2009 година.